



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отлази според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на опште-ственото кинтоводство 60802-603-1125

Петок, 20 август 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 48 динари. — Преплатата за 1976 година изнесува 620 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр 1 Пошта бр 226 — Телефони: централа 650-133; Уредништво 651-443; Служба за пријата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

586.

Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 став 5 и член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76) и точка 8 од Одлуката за работите на вршењето на услуги при облагородување на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73 и 58/73), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат: содржината, формата и начинот на пополнувањето и начинот на поднесувањето на царинските декларации, излезниот лист на консигнациони стоки, спецификацијата за раздолжување на привремено увезени стоки, спецификацијата за раздолжување на привремено извезени стоки, листот на промена на податоци; образецот на пријавата за извоз и провоз на стоки, образецот на пријавата за увоз и провоз на стоки, образецот на контролниот лист на облагородувањето; образецот на заминувачкиот бродски манифест, образецот на бродската книга и обрасците на исправите со кои стоките се упатуваат до друга царинарница.

II. ЦАРИНСКИ ДЕКЛАРАЦИИ

1. Увозна царинска декларација

Член 2

Увозната царинска декларација се поднесува на Образецот I — Увозна царинска декларација.

Ако по една царинска декларација се пријавуваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во повеќе од два тарифни става, кон декларацијата се поднесува потребниот број влошки на Образецот I/1 — Увозна царинска декларација, што се составен дел на декларацијата.

Увозната царинска декларација се поднесува во пет примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, еден примерок доставува до надлежната народна банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, а два примерока му предава на подносителот на декларацијата.

Член 3

Увозната царинска декларација (Образец I) ја поднесуваат:

1) организацијата на здружен труд, односно друга организација на која гласи превозната исправа;

2) организацијата на здружен труд односно друга организација врз која е пренесено правото од превозната исправа;

3) организацијата на здружен труд, односно друга организација што има писмено овластување, или диспозиција од царинскиот обврзник за поднесување на царинска декларација;

4) југословенските и странски државјани — за стоките што ги увезуваат, односно ги примаат од странство, што се царинат преку овластена организација на здружен труд или друга организација.

Како организација на здружен труд, односно друга организација, во смисла на став 1 од овој член, се смета организацијата што е овластена за вршење на надворешнотрговско работење, односно организација што прима стоки од странство.

Член 4

Увозната царинска декларација се пополнува на следниот начин:

1) во рубрика 1 (И' пријавувам на царинарницата — испоставата) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинењето на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите за пополнување на исправите во царинската постапка (во натамошниот текст: Кодексот на шифрите);

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата) во шифарското поле со должина од 6 места се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролникот на увозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на декларацијата) во три шифарски полиња со должина од по 2 места се запишуваат со цифри денот, месецот и годината на приемот на декларацијата (на пример: датумот 4 мај 1974 година ќе се запише: 04 05 74), а во продолжение надвор од шифарските полиња и часот кога декларацијата е примена. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

4) во рубрика 4 под а) (Сакам да се примени) се запишуваат прописите или основот за остварување на определени права во постапката на царинењето, а во рубрика 4 под б) (Прилагам) се запишуваат називите на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запишува називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинскиот обврзник од Кодексот на шифрите.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ако царинскиот обврзник е организација на здружен труд или друга организација што ги прима стоките од странство а според посебни прописи е доволна да се регистрира за вршење на надворешнотрговско работење, во шифарското поле со должина од 5 места се запишува бројот 99996;

6) во рубрика 6 (Подносител на декларацијата) се запишува називот, односно името и презимето и адресата на лицето што ја поднело декларацијата, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на подносителот на декларацијата од Кодексот на шифрите. Во таа рубрика се запишуваат и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

7) во рубрика 7 (Фирма на продавачот) се запишуваат називот и адресата на странската фирма, односно името и презимето и адресата на лицето што му ги продало стоките на увозникот;

8) во рубрика 8 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка на републиката, односно на надлежната народна банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на надлежната народна банка од Кодексот на шифрите.

Ако се увезуваат предмети на вооружувањето и воена опрема односно машини, апарати, уреди и други предмети наменети за производство на предмети на вооружувањето и воена опрема, во рубриката 8 се запишува седиштето на Воениот сервис во состав на Народната банка на Југославија (во натамошниот текст: Воениот сервис), а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шифрите;

9) во рубрика 9 (Паритет) се запишуваат условите за испораката на стоките, со назначување на местото или границата (на пример: франко Лондон, франко австриско-чехословачка граница).

Ако испораката е франко југословенска граница, во рубриката 9 се запишува и називот на соседната земја преку која се доставени стоките (на пример: франко југословенско-италијанска граница). Ако се царинат стоки за кои се договорени повеќе различни услови на испораката, во рубриката 9 се запишуваат сите договорени услови (на пример: франко Риека, ФОБ Лондон);

10) во рубрика 10 (Вид — форма на увозот) се запишува соодветниот вид (форма) на увозот од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со должина од 2 места соодветната шифра од Кодексот на шифрите. По една царинска декларација може да се пријави само еден вид (форма) на увозот;

11) во рубрика 11 (Вид и националност на превозното средство) се запишуваат соодветниот вид и домашна односно странска припадност на превозното средство со кое стоките ја преминале царинската линија, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако во превозот на стоките учествува комбинирано превозно средство (на пример: влечниот дел е домашен, а прикопката е странска), се запишува националната припадност на влечниот дел на возилото;

12) во рубрика 12 (Земја од која се увезуваат стоките) се запишува називот на земјата од која се увезуваат стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

13) во рубрика 13 (Земја на плаќањето) се запишува називот на земјата во која ќе се изврши плаќањето на стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите.

Ако се увезуваат стоки без плаќање на противвредност, таа рубрика не се пополнува;

14) во рубрика 14 (Земја на потеклото) се запишува називот на земјата во која се произвелите стоките според прописите за потеклото на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се за-

пишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

15) во рубрика 15 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кои се запишува вкупниот број наменувања пријавени по царинската декларација.

По една декларација можат да се пријават најмногу 99 наменувања;

16) во рубрика 16 (Број и година на решението според кое е одобрен привремениот увоз), во шифарското поле со должина од 8 места, во првите 6 места се запишува бројот на решението, а во другите 2 места се запишуваат последните две цифри на годината во која е донесено решението (на пример: решение бр. 2386/1 од 12 септември 1974 година, ќе се запише: 2386 74);

17) во рубрика 17 (Датум на враќањето на привремено увезените стоки), во шифарското поле со должина од 6 места во по две шифарски места се запишуваат со цифри денот, месецот и годината до кога привремено увезените стоки треба да се вратат во странство (на пример: датумот 4 ноември 1974 година ќе се запише: 04 11 74);

18) во рубрика 18 шифарското поле со должина од 6 места не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

19) во рубрика 19 (Датум на преминувањето на царинската линија) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кои се запишуваат со цифри денот, месецот и годината на настанувањето на обврската за плаќање на царина и тоа:

а) за стоките што се увезуваат од странство или преку слободна царинска зона (член 19 став 1 точка 1 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годината кога стоките ја преминале царинската линија;

б) за бродовите купени во странство, ако почнат стопански да се искористуваат пред преминувањето на царинската линија (член 19 став 1 точка 2 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годината кога е добиен привремениот пловидбен лист;

в) за привремено увезените стоки (член 19 став 1 точка 4 од Царинскиот закон) — денот, месецот и годината кога е поднесена декларацијата за конечна царинење.

По една царинска декларација можат да се пријават само стоките за кои обврската за плаќање царина настанала истиот ден.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, по една декларација можат да се пријават и стоки за кои обврската за плаќање царина настанала во повеќе од еден ден, под услов од денот на настанувањето на обврската за плаќање царина до денот на поднесувањето на декларацијата да не се изменети прописите за плаќање царина и други увозни давачки, односно прописите што го регулираат увозот на стоките. Во тој случај, во шифарското поле се запишуваат со шифри денот, месецот и годината на поднесувањето на декларацијата;

20) во рубрика 20 (Датум на царинењето) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишуваат со цифри денот, месецот и годината кога стоките се подигнати под царински надзор, односно денот, месецот и годината кога стоките му се ставени на располагање на царинскиот обврзник.

Ако на наодот на царинарницата е поднесен приговор (член 263 од Царинскиот закон), а стоките се под царински надзор, во таа рубрика се запишуваат денот, месецот и годината кога е завршена постапката по приговорот. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

21) во рубрика 21 (Давачка за царинско евидентирање) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува стапката на давачката за царинско евидентирање за стоките што подлежат на плаќање на таа давачка;

22) рубриката 22 (Давачка за израмнување на даночното оптоварување) се пополнува на начинот предвиден за пополнување на рубриката 21;

23) во рубрика 23 (Такса во пари според тежината) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува „1“ за стоките што подлежат на плаќање на таксата од член 21 на Законот за Тарифата на сојузните административни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73).

По една царинска декларација не можат истовремено да се пријавуваат стоки што подлежат на плаќање на таксата од член 21 на Законот за Тарифата на сојузните административни такси и стоките што се ослободени од плаќање на таа такса;

24) во рубрика 24 (Начин на плаќање на царинските давачки) се запишува соодветниот начин на плаќање на царината и на другите увозни давачки од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со должина од 1 место се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

По една царинска декларација можат да се пријават само стоките за кои царината и другите увозни давачки се плаќаат на еден од начините предвидени со Кодексот на шифрите;

25) во рубрика 25 (Реден број на наменувањето), во која се означува редоследот на наменувањето на стоките во царинската декларација, во шифарското поле со должина од 2 места се запишува редниот број на наменувањето под кое стоките се пријавени во декларацијата;

26) во рубрика 26 (Број на колет) се запишува вкупниот број на колет што се однесуваат на едно наменување на стоките.

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во рубрика 26 се запишува вкупниот број камиони, односно вагони што се однесуваат на едно наменување.

Ако повеќе видови стоки што се царинат се спакувани во еден или повеќе колет и односно ако стигнале во еден или повеќе вагони, односно камиони бројот на колетите, односно вагоните или камионите се запишува само кај првото наменување;

27) во рубрика 27 (Опис на колет) се запишуваат формата и ознаката на колетите (на пример: сандак, вреќа, бала, картоп Ф-15).

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во рубрика 27 се запишува регистарскиот број на камионот или бројот на вагонот.

Ако стоките се доставени во повеќе од 5 камиони, односно вагони, рубриката 27 не се пополнува туку во посебната спецификација, што се прилага кон царинската декларација, се запишуваат регистарските броеви на сите камиони, односно броевите на сите вагони.

Ако повеќе видови стоки што се царинат се спакувани во еден или повеќе колет и формата и ознаката на колетите се запишуваат во рубрика 27 само кај првото наменување;

28) во рубрика 28 (единица на мера) се запишува кратенката за соодветната единица на мера според која е договорена цената на стоките, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако е договорена единица на мера што не е предвидена во Кодексот на шифрите, во рубрика 28 се запишува единицата на мера од Кодексот на шифрите во која е пресметана количината на стоките.

По исклучок на одредбите на ст. 1 и 2 на оваа точка, ако се царинат стоки што се увезуваат суцесивно а за кои е договорена единица на мера гарнитур — комплет (шифра 67), шифарското поле на рубрика 28 не се пополнува до царинењето на последната пратка туку под тоа поле се запишува: „дел на гарнитур — комплет“. При царинењето на последната пратка со која стоките се комплетираат, во шифарското поле со должина од две места се

запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

29) во рубрика 29 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кои се запишува количината на стоките во договорената единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината на стоките во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако вредноста на стоките зависи од примена на договорената цена врз пресметковната тежина, во рубрика 29 се запишува договорената пресметковна тежина на стоките.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа точка, ако се царинат стоки што се увезуваат суцесивно а за кои е договорена единица на мера гарнитур — комплет (шифра 67), шифарското поле на рубрика 29 не се пополнува до царинењето на последната пратка туку под тоа поле се запишува: „дел на гарнитур — комплет“. При царинењето на последната пратка со која стоките се комплетираат, во шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места се запишува вкупниот број на гарнитур — комплети;

30) во рубрика 30 (Бруто-тежина во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 места, во кое се запишува бруто-тежината на стоките изразена во килограми. Ако бруто-тежината на стоките е помала од еден килограм, во шифарското поле се запишува цифрата „1“, а во просторот под шифарското поле се запишува фактичната тежина на стоките.

Ако во еден колет има повеќе видови стоки, податокот за бруто-тежината се запишува само кај првото наменување.

Ако се увезуваат стоки во кои се вградени привремено извезени стоки во шифарското поле се запишува бруто-тежината на странските стоки без податоците за тежината на привремено извезените стоки а под шифарското поле се запишува вкупната бруто-тежина на стоките што се увезуваат.

31) во рубрика 31 (нето-тежина во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кои се запишува нето-тежината на стоките изразена во килограми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број.

Ако нето-тежината на стоките е цел број во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако тежината на стоките е договорена бруто за нето, во рубриките 30 и 31 се запишува истиот податок.

Ако се увезуваат стоки што се вградени во привремено извезени стоки, во шифарското поле се запишува нето-тежината на странските стоки без податоците за тежината на привремено извезените стоки, а под шифарското поле се запишува вкупната нето-тежина на стоките што се увезуваат;

32) во рубрика 32 (Царинска основица) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките што претставува царинска основица;

33) во рубрика 33 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишуваат тарифниот став без царинската стапка (тарифна ознака и наменување на стоките според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на стоките.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописот со кој увозот на стоките е посебно регулиран (Одлука за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран и др.), во рубрика 33, покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и

посебниот дел на наменувањето од тие прописи, што не е опфатен со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 32/75, 34/75 и 13/76 — во натамошниот текст: Списокот).

Во рубрика 33 може да се запишува само едно наменување со соодветната шифра на тарифниот став.

Наменувањето на стоките во царинската декларација мора да биде целосно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа, другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при увозот, односно извозот на стоките;

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 5 на оваа точка, рубриката 33 се пополнува на следниот начин:

— ако се увезуваат делови за кои не се плаќа царина според член 29 став 1 точка 7 алинеи трета и петта од Царинскиот закон, се запишува заедничкото наменување: „Делови за замена на дотраени или уништени делови“, а во шифарското поле се запишува еден соодветен тарифен број на Царинската тарифа;

— ако се враќаат привремено извезени стоки што биле изложени на саеми, изложби или други приредби во странство, односно штанд-материјали што биле наменети за уредување на саемски простории, се запишува заедничкото наменување: „Саемски стоки“, „Изложбени стоки“, односно „Штанд-материјали“, а во шифарското поле се запишува бројот „44 50 0000“;

— ако организацијата на здружен труд што изведува работи во странство враќа привремено извезени алати и ситен инвентар, се запишува заедничкото наменување „Алати и ситен инвентар“, а во шифарското поле се запишува бројот „82 50 0000“;

— ако се увезуваат делови на предмети на вооружувањето и воена опрема, за кои не се плаќа царина според член 27 на Царинскиот закон, се запишува заедничкото наменување: „Делови на предмети на вооружувањето и воена опрема“, а во шифарското поле се запишува еден соодветен тарифен број на Царинската тарифа.

За стоките од став 6 на оваа точка, подносителот на декларацијата кон декларацијата поднесува спецификација на стоките што се царинат;

34) во рубрика 34 (Основ за намалување — зголемување на царинската стапка), се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува шифрата за соодветниот основ за намалување, односно зголемување на царинската стапка од Кодексот на шифрите;

35) во рубрика 35 (Царинска стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 2 децимални места, во кои се запишува царинската стапка што важи на денот на настанувањето на обврската за плаќање царина (член 19 од Царинскиот закон).

Ако царинската стапка е цел број, во делот на шифарското поле за децималните места, одвоени со испрекината линија, се запишуваат нули. Ако царинската стапка е „Сл.“, шифарското поле не се пополнува.

Ако се царинат стоки за кои со Одлуката за сезонските царински стапки за увоз на определени земјоделски производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76) е пропишана дополнителна царина, под шифарското поле се запишува и стапката на дополнителната царина;

36) во рубриката 36 шифарското поле со должина од 4 места не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

37) во рубрика 37 (Тарифен број и наменување на данокот на промет) се запишува наменувањето од Тарифата на основниот данок на промет, што е составен дел на Законот за оданочување на производни и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75 и 58/75), а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветниот тарифен број.

Ако текстот на наменувањето од Тарифата на основниот данок на промет е подолг, наменувањето може да се запише во рубрики 38 и 39 под шифарското поле.

Ако стоките се ослободени од плаќање данок на промет, во рубрика 37 се запишува основот за ослободувањето од плаќање данок на промет, а шифарското поле не се пополнува.

38) во рубрика 38 (Стапка на данокот на промет) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 цели и 2 децимални места, во кои се запишува стапката на данокот на промет што важи на денот на настанувањето на обврската за плаќање царина. Ако стапката на данокот на промет е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места се запишуваат нули;

39) во рубрика 39 (Данок на промет во динари пресметан по единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 места, во кое се запишува износот на данокот на промет, што се добива со множење на количината на стоките во единица на мера со пропишаниот данок на промет.

Пресметаниот износ на данокот на промет се запишува во рубриката со цели броеви, со заокружување на децималните броеви;

40) во рубрика 40 (Износ на посебните давачки за земјоделски и прехранбни производи во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 места, во кое се запишува пропишаниот износ на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбни производи. Износот на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбни производи се добива со множење на количината на стоките во единица на мера со пропишаната посебна давачка.

Пресметаниот износ на посебната увозна давачка за земјоделските и прехранбените производи се запишува во рубриката 40 со цели броеви, со заокружување на децималните броеви;

41) во рубриката 41 (Посебна такса) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 децимално место, во кое се запишува стапката на посебната такса од Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75, 15/76 и 17/76);

42) во рубрика 42 (Режим на увозот) се запишува кратенката за определената форма на увозот од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран (на пример: ЛБ, ГДК), а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

43) во рубрика 43 (Вид валута) се запишува ознаката на видот на валутата со која се плаќаат стоките, односно во која е изразена вредноста на стоките (на пример: USA \$, Can. \$, Sfr. Bug. OS, DRG OS), а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите.

44) во рубрика 44 (Вредност на стоките — Во валута фактурна) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кои се запишува вредноста на стоките од фактурата изразена во валутата. Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот

број. Ако вредноста на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако во рубрика 10 (Вид — форма на увозот) е запишана шифрата „42“ — Пресметка на давачките за привремено увезени стоки — во рубрика 44 се запишува износот на закупнината изразена во валутата, што му се плаќа на странскиот партнер за периодот за кој се поднесува царинската декларација;

45) во рубрика 45 (Вредност на стоките — Во динари франко југограница) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките во динари, што се добива со пресметување на фактурната вредност во валута во вредност франко југословенска граница во динари според курсот на Народната банка на Југославија.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во странство, фактурната вредност се зголемува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето на стоките од местото на испораката до југословенската граница.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во Југославија, фактурната вредност се намалува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето од југословенската граница до местото на испораката во Југославија.

Ако во рубрика 10 (Вид — форма на увозот) е запишана шифрата „42“ — Пресметка на давачките за привремено увезени стоки — во рубрика 45 се запишува износот на закупнината изразена во динари франко југословенска граница што му се плаќа на странскиот партнер за периодот за кој се поднесува царинската декларација;

46) во рубрика 46 (Број на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот од контролникот на склучените работи што го води организацијата на здружен труд под кој таа пријава е регистрирана кај надлежната народна банка. Во таа рубрика не можат да се запишуваат други броеви, букви или ознаки, освен основниот број на пријавата за склучената работа.

Ако се царинат стоки што како непродадени се враќаат од странство (член 18 став 2 точка 3 од Царинскиот закон), во рубрика 46 се запишува бројот на извозната царинска декларација врз основа на која биле извезени тие стоки;

47) во рубрика 47 (Датум на заклучокот) се пополнува само шифарското поле, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога пријавата за склучената работа на увоз и е поднесена на надлежната народна банка.

Ако се царинат стоки што како непродадени се враќаат од странство (член 18 став 2 точка 3 од Царинскиот закон), во рубрика 47 со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога царинарницата ја примила извозната царинска декларација врз основа на која биле стоките извезени;

48) во рубрика 48 (Корисник — Назив и место) се запишуваат називот и адресата на организацијата на здружен труд за чија сметка се увезуваат стоките.

Ако царинскиот обврзник истовремено е и корисник на стоките, во рубрика 48, покрај називот и адресата, се запишува и: „за сопствени потреби“, а ако стоките се наменети за натамошна продажба во Југославија — покрај називот и адресата се запишува: „за продажба“.

Во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со испрекината линија, од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на републиката односно автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на корисникот, а во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на стопанската дејност, односно гранката во која спаѓа основната дејност на корисникот.

Ако царинскиот обврзник истовремено е и корисник а стоките се наменети за натамошна продажба во Југославија, во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со испрекината линија, се запишува цифрата 7. Во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на стопанската дејност, односно гранката за која стоките се наменети, а ако стопанската дејност односно гранка за која стоките се наменети не е позната, во тие 6 места се запишува бројот 99999.

Во една рубрика не можат да се запишуваат податоци за повеќе корисници од различни стопански дејности, односно гранки;

49) во рубрика 49 (Реден број) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на корисникот од пријавата за склучената работа на увозот. Таа рубрика се пополнува само ако стоките, пријавени по една пријава за склучена работа, се увезуваат за сметка на повеќе корисници;

50) во рубрика 50 (Шифра на стоките за физички лица) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

51) во шифарското поле на рубриката 51, со должина од 3 места, се запишува редниот број под кој во Сојузната управа за царини е евидентирано решението за намалување на царинските стапки, односно за ослободувањето од плаќање царина (царински контингенти). Таа рубрика ја пополнува царинарницата.

Член 5

За царинене на стоките што југословенски и странски државјани непосредно ги увезуваат, внесуваат, односно примаат од странство се поднесува увозна царинска декларација на Образецот II — Увозна царинска декларација.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, увозна царинска декларација на Образецот II поднесуваат и корисниците на повластичата од член 25 став 1 точ. 2 и 3, член 28 точ. 7, 8 и 14 и член 29 став 1 точ. 5 и 7 на Царинскиот закон, како и странските трговски, воздухопловни и бродарски претставништва во Југославија за потрошните материјали што ги примаат од странство.

Декларацијата од ст. 1 и 2 на овој член, се поднесува во два примерока, од кои еден примерок задржува царинарницата а вториот му го предава на подносителот на декларацијата.

2. Декларација за саемски стоки

Член 6

За стоките што привремено се увезуваат заради излагање на меѓународни саеми, изложби и други приредби, како и за предметите што привремено се увезуваат заради уредување на саемски, односно изложбени простории, се поднесува декларација за саемски стоки на Образецот III — Декларација за саемски стоки.

Декларацијата за саемски стоки се поднесува до организационата единица на царинарницата што е надлежна за спроведување надзор над стоките на саемот, изложбата, односно приредбата.

Декларацијата се поднесува во два примерока, од кои еден примерок задржува царинарницата, а вториот му го предава на подносителот.

Декларацијата пополнета во смисла на член 255 од Царинскиот закон, кон која се поднесени исправите од член 254 на тој закон, царинарницата може да ја прими само ако е поднесена најдоцна на 48 часа пред отворањето на саемот, изложбата или друга приредба.

Царинарницата може, во оправдани случаи (брзо расипливи стоки, живи животни, виша сила и други слични случаи), да ја прими декларацијата и

ако е поднесена по истекот на рокот од став 4 на овој член.

Член 7

Наименувањето на стоките во декларацијата за саемски стоки мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа, другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при увозот на стоките.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, во декларацијата може да се запише само трговскиот назив на стоките, со потребните податоци што обезбедуваат утврдување на идентичноста на стоките и распоредување на тие стоки според Царинската тарифа и другите тарифи.

Ако подносителот на декларацијата во декларацијата го запише само трговскиот назив на стоките, кон декларацијата поднесува и проспект, каталог, фактура, спецификација или друга исправа врз основа на која може да се утврди идентичноста на стоките.

3. Увозна царинска декларација за увоз на стоки од облагородување

Член 8

Увозната царинска декларација за увоз на стоки од облагородување се поднесува на Образецот IV — Увозна царинска декларација за увоз на стоки од облагородување, при враќањето на стоките што биле привремено извезени заради облагородување, ако за тие стоки се пресметуваат царина и други увозни давачки според член 315 став 1 на Царинскиот закон.

Ако по една декларација се пријавуваат повеќе видови стоки што привремено се извезени заради облагородување, а кои се распоредуваат во повеќе тарифни ставови, кон декларацијата се поднесуваат потребниот број влошки на Образецот IV/1 — Увозна царинска декларација за увоз на стоки од облагородување, што е составен дел на декларацијата.

Декларацијата се поднесува во пет примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, еден примерок доставува до надлежната народна банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, а два примерока му предава на подносителот на декларацијата.

Член 9

Увозната царинска декларација за увоз на стоки од облагородување се пополнува на следниот начин:

1) во рубрика 1 (И пријавувам на царинарницата — испоставата) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинењето на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата), во шифарското поле со должина од 6 места се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролникот на увозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата;

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на декларацијата), во три шифарски полиња со должина од по 2 места, со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е примене декларацијата (на пример: датумот 4 мај 1974 година се запишува: 04 05 74). Таа рубрика ја пополнува царинарницата;

4) во рубрика 4 под а) (Сакам да се примени) се запишуваат прописите или основот за остварување на определени права во постапката на царинењето, а во рубрика 4 под б) (Прилагам) се запишува нази-

вот на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на увозникот од Кодексот на шифрите;

6) во рубрика 6 (Подносител на декларацијата) се запишуваат називот и адресата на лицето што ја поднело декларацијата, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на подносителот на декларацијата од Кодексот на шифрите. Во таа рубрика се запишуваат и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

7) во рубрика 7 (Фирма на продавачот) се запишуваат називот и адресата на странската фирма, односно името и презимето и адресата на лицето што со царинскиот обврзник договорило да ја изврши услугата на облагородување на привремено извезените стоки што се враќаат;

8) во рубрика 8 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка на републиката, односно на надлежната народна банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во шифарското поле со должина од 3 места, се запишува шифрата на надлежната народна банка од Кодексот на шифрите.

Ако од облагородување се увезуваат предмети на вооружувањето и воена опрема, во рубриката 8 се запишува седиштето на Воениот сервис, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шифрите;

9) во рубрика 9 (Вид и националност на превозното средство) се запишуваат соодветниот вид и домашната, односно странската припадност на превозното средство со кое стоките ја преминале царинската линија, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако во превозот учествува комбинирано превозно средство (на пример: влечниот дел е домашен а приколката е странска), се запишува националната припадност на влечниот дел на возилото;

10) во рубрика 10 (Паритет) се запишуваат условите за испорака на стоките, со назначување на местото или границата (на пример: франко Лондон, франко австриско-чехословачка граница).

Ако испораката е франко југословенска граница, во рубриката 10 се запишува и називот на соседната земја преку која се доставени стоките (на пример: франко југословенско-италијанска граница);

11) во рубрика 11 (Земја од која се увезуваат стоките) се запишува називот на земјата во која е извршено облагородувањето на привремено извезените стоки, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува соодветната шифра на односната земја од Кодексот на шифрите;

12) во рубрика 12 (Земја на плаќањето) се запишува називот на земјата во која ќе се изврши плаќањето на услугите на облагородувањето, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

13) во рубрика 13 (Датум на преминувањето на царинската линија) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината на преминувањето преку царинската линија на стоките што се враќаат од облагородување;

14) во рубрика 14 (Датумот на царинењето) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога стоките му се ставени на распо-

лагање на царинскиот обврзник, без оглед на тоа дали стоките се подигнати под царинскиот надзор на тој или на некој подоцнежен ден.

Ако на наодот на царинарницата е поднесен приговор (член 263 од Царинскиот закон, а стоките се под царински надзор, во таа рубрика се запишуваат денот, месецот и годината кога е завршена постапката по приговорот. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

15) во рубрика 15 (Посебна давачка за царинско евидентирање) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува стапката на давачката за царинско евидентирање за стоките што подлежат на плаќање на таа давачка;

16) рубриката 16 (Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување) се пополнува на начинот предвиден за пополнување на рубриката 15;

17) во рубрика 17 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања пријавени според царинската декларација.

По една декларација, во делот VS 16 (Податоци за облагородени стоки) може да се пријави само еден вид облагородени стоки за кои се дава едно наменување, а во делот VS 17 (Податоци за стоки што биле привремено извезени на облагородување) можат да се пријават повеќе видови стоки, што биле привремено извезени, но најмногу 98 наменувања;

18) во рубрика 18 (Начин на плаќање на царинските давачки) се запишува соодветниот начин на плаќање на царината и на другите увозни давачки од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со должина од 1 место, се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

По една декларација можат да се пријават само стоки за кои царината и другите увозни давачки се плаќаат на еден од начините предвидени во Кодексот на шифрите;

19) рубриката 19 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

20) во рубрика 20 (Реден број на наменување-то) во шифарското поле со должина од 2 места се запишува бројот 01;

21) во рубрика 21 (Бројот на колетите) се запишува вкупниот број на колетите на облагородените стоки.

Ако облагородените стоки се царинат во камион или вагон во рубрика 21 се запишува вкупниот број на камиони, односно вагони;

22) во рубрика 22 (Опис на колетите) се запишуваат формата и ознаката на колетот (на пример: сандак, вреќа, бала, картон Ф-15).

Ако облагородените стоки се царинат во камион или вагон, во рубрика 22 се запишува регистарскиот број на камионот или бројот на вагонот.

Ако стоките се доставени во повеќе од 5 камиони, односно вагони, рубриката 22 не се пополнува, туку во посебната спецификација, што се прилага кон царинската декларација, се запишуваат регистарските броеви на сите камиони, односно броевите на сите вагони;

23) во рубрика 23 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера во која се изразуваат облагородените стоки, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

24) во рубрика 24 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на облагородените стоки во соодветната единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината на стоките во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако вредноста на облагородените стоки зависи од примената на договорената цена на пресметков-

ната тежина, во рубрика 24 се запишува договорената пресметковна тежина на стоките;

25) во рубрика 25 (Бруто-тежина во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 места, во кое се запишува бруто-тежината на облагородените стоки изразена во килограми. Ако бруто-тежината на облагородените стоки е помала од еден килограм, во шифарското поле се запишува цифрата „1“, а во просторот под шифарското поле, се запишува фактичната тежина на стоките;

26) во рубрика 26 (Нето-тежина во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува нето-тежината на стоките изразена во килограми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број.

Ако нето-тежината на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако тежината на стоките е договорена бруто за нето, во рубриките 25 и 26 се запишува ист податок;

27) во рубрика 27 (Царинска основица) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на облагородените стоки што претставува царинска основица;

28) во рубрика 28 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишува тарифниот став без царинската стапка (тарифна ознака и наменување според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на облагородените стоки.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописот со кој увозот на стоките е посебно регулиран (Одлука за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран и др.) во рубрика 28, покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи, што не е опфатен со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места, се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Во рубрика 28 може да се запише само едно наменување со соодветната шифра на тарифниот став.

Наменувањето на стоките во царинската декларација мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа и другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при увозот, односно извозот на стоките;

29) во рубрика 29 (Основ за намалување — зголемување на царинската стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува шифрата за соодветниот основ за намалувањето, односно зголемувањето на царинската стапка од Кодексот на шифрите;

30) во рубрика 30 (Царинска стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 2 децимални места, во кое се запишува царинската стапка што важи на денот на настанувањето на обврската за плаќањето на царина (член 19 од Царинскиот закон).

Ако царинската стапка е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места одвоени со непрекината линија, се запишуваат нули. Ако царинската стапка е „Сл.“, шифарското поле не се пополнува;

31) рубриката 31 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

32) во рубрика 32 (Износ на посебните давачки за земјоделски и прехранбени производи во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 места, во кое се запишува износот на посебната увозна давачка, за земјоделски и прехранбени производи. Износот на посебната увозна давачка за

земјоделски и прехранбени производи се добива со множење на количината на стоките во единица на мера со пропишаната посебна давачка.

Пресметаниот износ на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбени производи, се запишува во рубрика 32 со цели броеви, со заокружување на децималните броеви;

33) во рубрика 33 (Посебна такса) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 децимално место, во кое се запишува стапката на посебната такса од Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса;

34) во рубрика 34 (Режим на увозот) се запишува кратенка за определената форма на увозот од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран (на пример: ЛБ, ГДК), а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

35) во рубрика 35 (Вид на валута) се запишува ознаката на видот на валутата со која се плаќа услугата на облагородувањето (на пример: USA \$, Can. \$, Sfr, Bug. O\$, DRG O\$), а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

36) во рубрика 36 (Вредност на услугите во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вредноста на услугите на облагородувањето изразена во валута. Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако вредноста на услугите е цел број, во другите две места се запишуваат нули;

37) во рубрика 37 (Вредност на стоките — Во валута фактурна) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вкупната вредност на облагородените стоки во валута, што ја сочинува вредноста на привремено извезените стоки, вредноста на услугите на облагородувањето и вредноста на додате-ните странски материјали. Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако вредноста на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

38) во рубрика 38 (Вредност на стоките — Во динари франко југославица) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на облагородените стоки во динари, што се добива со пресметување на фактурната вредност во валута во вредност франко југословенска граница во динари според курсот на Народната банка на Југославија.

Ако е договорено испораката на облагородените стоки да се врши во странство, фактурната вредност се зголемува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето на облагородените стоки од местото на испораката до југословенската граница.

Ако е договорено испораката на облагородените стоки да се врши во Југославија, фактурната вредност се намалува за трошоците на превозот осигурувањето и доставувањето од југословенската граница до местото на испораката во Југославија;

39) во рубрика 39 (Број на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот од контролникот на склучените работи што го води организацијата на здружен труд, а под кој таа пријава е регистрирана кај надлежната народна банка. Во таа рубрика не можат да се запишуваат други броеви, букви или ознаки, освен основниот број на пријавата за склучената работа.

40) во рубрика 40 (Датум на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога пријавата за склучената работа на увоз ѝ е поднесена на надлежната народна банка;

41) во рубрика 41 (Корисник) се запишуваат називот и адресата на организацијата на здружен труд за чија сметка се увезуваат стоките.

Ако царинскиот обврзник е истовремено и корисник на стоките во рубрика 41 покрај називот и адресата, се запишува и: „за сопствени потреби“, а ако стоките се наменети за натамошна продажба во Југославија — покрај називот и адресата, се запишува и: „за продажба“.

Во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со испрекината линија, од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на републиката, односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на корисникот, а во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на стопанската дејност, односно гранката во која спаѓа основната дејност на корисникот.

Ако царинскиот обврзник е истовремено и корисник а стоките се наменети за натамошна продажба во Југославија, во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со испрекината линија, се запишува шифрата 7. Во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на стопанската дејност, односно гранката за која се наменети стоките, а ако стопанската дејност, односно гранката за која се наменети стоките не е позната, во тие 6 места се запишува бројот 99900.

Во една рубрика не можат да се запишуваат податоци за повеќе корисници од различни стопански дејности, односно гранки;

42) во рубрика 42 (Реден број) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на корисникот од пријавата за склучената работа на увоз. Таа рубрика се пополнува само ако стоките, пријавени по една пријава за склучената работа, се увезуваат за сметка на повеќе корисници;

43) рубрика 43 не се пополнува, освен ако со посебен пропис не е определено поинаку;

44) рубрика 44 не се пополнува, освен ако со посебен пропис не е определено поинаку;

45) во рубрика 45 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето за стоките што биле привремено извезени заради облагородување. Редниот број на наменувањето се означува со броевите од 02 до 99;

46) во рубрика 46 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера по која се изразуваат стоките што биле привремено извезени заради облагородување, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

47) во рубрика 47 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките што биле привремено извезени заради облагородување во соодветната единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

48) во рубрика 48 (Нето-тежишта во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува нето-тежиштата на стоките што биле привремено извезени заради облагородување, изразена во килограми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број;

49) во рубрика 49 (Царинска основница) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките што претставува царинска основница за соодветниот вид и количина на стоките привремено извезени заради облагородување;

50) во рубрика 50 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишува тарифниот став без царинската стапка (тарифна ознака и наменување според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на стоките што биле привремено извезени заради облагодување.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописите со кои увозот на стоките е посебно регулиран (Одлука за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран и др.), во рубрика 50, покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи, што не е опфатено со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Наменувањето на стоките во Царинската декларација мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа и другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при увозот на стоките;

51) во рубрика 51 (Основ за намалување — зголемување на царинската стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува шифрата за соодветниот основ за намалување, односно за зголемување на царинската стапка од Кодексот на шифрите;

52) во рубрика 52 (Царинска стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 2 децимални места, во кое се запишува царинската стапка што важи на денот кога настанала обврската за плаќање на царина (член 19 од Царинскиот закон).

Ако царинската стапка е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места, одвоени со испрекината линија, се запишуваат нули. Ако царинската стапка е „Сл.“, шифарското поле не се пополнува;

53) во рубрика 53 (Износ на посебните давачки за земјоделски и прехранбени производи во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 места, во кое се запишува пропишаниот износ на посебната увозна давачка за земјоделски и прехранбени производи. Износот на посебната давачка за земјоделски и прехранбени производи се добива со множење на количината на стоките во единица на мера со пропишаната посебна давачка.

Пресметаниот износ на посебната давачка за земјоделски и прехранбени производи, се запишува во рубрика 53 со цел број, со заокружување на децималните броеви;

54) во рубрика 54 (Посебна такса) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 децимално место во кое се запишува стапката на посебната такса од Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса.

4. Увозна царинска декларација за сместување на стоки на консигнација

Член 10

За сместување на стоки на консигнационен склад се поднесува увозна царинска декларација за сместување на стоки на консигнација на Образецот V — Увозна царинска декларација за сместување на стоки на консигнација.

Ако по една царинска декларација се пријавуваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во повеќе од четири тарифни става, кон декларацијата се поднесува потребниот број влошки на Образецот V/I, што е составен дел на декларацијата.

Декларацијата ја поднесува држателот на консигнационен склад или од него овластеното лице, во четири примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, а два примерока му предава на подносителот на декларацијата.

Член 11

Увозната царинска декларација за сместување на стоки на консигнација се пополнува на следниот начин:

1) во рубрика 1 (И пријавувам на царинарницата — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинење на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата), во шифарското поле со должина од 6 места се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролниот на увозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на декларацијата), во три шифарски полиња со должина од по 2 места се запишува со цифри денот, месецот и годината кога декларацијата е примена (на пример: датумот 4 мај 1974 година, се запишува: 04 05 74). Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

4) во рубрика 4 под а) (Сакам да се примени) се запишуваат прописите или основот за остварување на определени права во постапката на царинењето, а во рубрика 4 под б) (Прилагам) се запишува називот на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубрика 5 (Подносител на декларацијата) се запишува називот и адресата на лицето што ја поднело декларацијата. Во таа рубрика се запишуваат и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

6) во рубрика 6 (Држател на консигнационен склад) се запишуваат називот и адресата на организацијата на здружен труд — застапник на странска фирма, на која царинарницата ја одобрила отворање на консигнационен склад за сместување на стоки, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на држателот на консигнационен склад од Кодексот на шифрите;

7) во рубрика 7 (Странска фирма) се запишуваат називот и адресата на странската фирма што ја застапува држателот на консигнационен склад и во чиј консигнационен склад се сместуваат стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на странската фирма од решението за отворање на консигнационен склад;

8) во рубрика 8 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања на стоките пријавени со односната декларација.

Со една декларација можат да се пријават најмногу 99 наменувања;

9) во рубрика 9 (Вкупна вредност на стоките во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вкупната вредност на стоките изразена во валута што се пријавува со увозната царинска декларација за сместување на стоки на консигнација. Во првите 10 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број.

Под шифарското поле се запишува вкупниот износ на трошоците во валутата до југословенската граница, што се засметуваат во царинската основна;

10) во рубрика 10 (Вид валута) се запишува ознаката на видот на валутата според која се врши пресметка со странската фирма (на пример: USA \$, Can. \$, Sfr, Bug. O\$, DRG O\$), а во шифарското

поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

11) рубриката 11 не се пополнува, освен ако со посебен пропис не е определено поинаку;

12) во рубрика 12 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето под кој се наведени стоките во односната декларација;

13) во рубрика 13 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишува тарифниот став без царинската стапка (тарифна ознака и наменување според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на стоките.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописите со кои увозот на стоките е посебно регулиран (Одлука за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран и др.), во рубрика 13, покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи, што не е опфатено со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места, се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Во рубрика 13 може да се запише само едно наменување, со соодветната шифра на тарифниот став.

Наменувањето на стоките во царинската декларација мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа и другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при увозот на стоките;

14) во рубрика 14 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера според која е договорена цената на стоките, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

15) во рубрика 15 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во соодветната единица на мера. Во првите 8 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако вредноста на стоките зависи од примената на договорената цена врз пресметковната тежина, во рубриката 15 се запишува договорената пресметковна тежина на стоките;

16) во рубрика 16 (Тежина во килограми) се запишува бруто-тежината на стоките изразена во килограми;

17) во рубрика 17 (Број на коletes) се запишува вкупниот број на коletes што се однесуваат на едно наменување на стоките.

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во рубрика 17 се запишува вкупниот број на камиони, односно вагони што се однесуваат на едно наменување

Ако повеќе видови стоки што се царинат се спакувани во еден колет, односно ако пристигнале во еден камион или вагон, бројот на коletes, односно камионот или вагонот се запишува само кај првото наменување;

18) во рубрика 18 (Форма и ознака на коletes) се запишуваат формата и ознаката на коletes (на пример: сандак, вреќа, бала, картон Ф-15).

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во рубриката 18 се запишува регистарскиот број на камионот, односно бројот на вагонот.

Ако стоките се доставени во повеќе од 5 камиони, односно вагони, рубриката 18 не се пополнува,

туку во посебната спецификација што се прилага кон царинската декларација, се запишуваат регистарските броеви на сите камиони, односно броевите на сите вагони;

19) во рубрика 19 (Вредност на стоките во валута), во шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места се запишува фактурната вредност на стоките искажана во валута.

Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број;

20) рубриката 20 (Реден број на наменувањето) се пополнува според одредбата на точка 12 од овој член;

21) рубриката 21 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се пополнува според одредбите на точка 13 од овој член;

22) рубриката 22 (Единица на мера) се пополнува според одредбата на точка 14 од овој член;

23) рубриката 23 (Количина во единица на мера) се пополнува според одредбите на точка 15 од овој член;

24) рубриката 24 (Тежина во килограми) се пополнува според одредбата на точка 16 од овој член;

25) рубриката 25 (Број на коletes) се пополнува според одредбите на точка 17 од овој член;

26) рубриката 26 (Форма и ознака на коletes) се пополнува според одредбите на точка 18 од овој член;

27) рубриката 27 (Вредност на стоките во валута) се пополнува според одредбите на точка 19 од овој член.

5. Увозна царинска декларација за конечно царинење на констигнациони стоки

Член 12

За конечно царинење на стоки продадени од констигнационен склад се поднесува увозна царинска декларација на образецот XXIV — Увозна царинска декларација за конечно царинење на констигнациони стоки.

Ако по една декларација се пријавуваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во повеќе од два тарифни става, кон декларацијата се поднесува потребниот број влошки на Образецот XXIV/1 — Увозна царинска декларација за конечно царинење на констигнациони стоки, што се составен дел на декларацијата.

Увозна царинска декларација за конечно царинење на констигнациони стоки ја поднесува држателот на констигнациониот склад или од него овластено лице, во пет примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, еден примерок доставува до надлежната народна банка на републиката односно до народната банка на автономната покраина, а два примерока му предава на подносителот на декларацијата.

Член 13

Увозната царинска декларација за конечно царинење на констигнациони стоки се пополнува на следниот начин:

1) во рубрика 1 (И пријавувам на царинарницата — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинењето на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата) во шифарското поле со должина од 6 места се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролниот на увозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на декларацијата) во три шифарски полиња со должина од по 2 места со цифри се запишуваат денот, месецот и годината на приемот на декларацијата (на пример: датумот 4 мај 1974 година ќе се запише: 04 05 74), а во продолжение вон од шифарските полиња се запишува и часот кога декларацијата е примена во царинарницата. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

4) во рубрика 4 под а) (Сакам да се примени) се запишуваат прописите или основот на остварувањето на определени права во постапката на царинењето, а во рубрика 4 под б) (Прилагам) се запишуваат називите на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на држателот на консигнационен склад што во смисла на член 218 став 1 на Царинскиот закон е царински обврзник, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

6) во рубрика 6 (Подносител на декларацијата) се запишува називот, односно името и презимето и адресата на лицето што ја поднело декларацијата, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува фирмата на подносителот на декларацијата од Кодексот на шифрите. Во таа рубрика се запишуваат и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

7) во рубрика 7 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка на републиката, односно на надлежната народна банка на автономната покраина, на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на надлежната народна банка од Кодексот на шифрите. Ако се царинат предмети на вооружувањето и воена опрема во рубрика 7 се запишува седиштето на Воениот сервис, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шифрите;

8) во рубрика 8 (Паритет) се запишуваат условите на испораката на стоките, со назначување на местото или границата (на пример: франко Лондон, франко австриско-чехословачка граница).

Ако испораката е франко југословенска граница, во рубрика 8 се запишува и називот на соседната земја преку која се доставени стоките (на пример: франко југословенско-италијанска граница);

9) во рубрика 9 (Вкупна вредност на стоките во валута за раздолжување) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вкупната вредност на стоките изразена во валута што се пријавуваат со увозната царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки заради раздолжување на евиденцијата на консигнациониот склад. Во првите 10 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број;

10) во рубрика 10 (Вид и националност на превозното средство) се запишуваат соодветниот вид и домашната, односно странската припадност на превозното средство со кое стоките ја преминуваат царинската линија, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

11) во рубрика 11 (Земја од која се увезуваат стоките) се запишува називот на земјата од која се увезуваат стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

12) во рубрика 12 (Земја на плаќањето) се запишува називот на земјата во која ќе се изврши плаќањето на стоките, а во шифарското поле со дол-

жина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите.

Ако се увезуваат стоки без плаќање на противвредност таа рубрика не се пополнува;

13) во рубрика 13 (Вид валута) се запишува ознака за видот на валутата по која се врши пресметка со странската фирма (на пример: USA \$, Can \$, Sfr., Bug O\$, DRG O\$), а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

14) во рубрика 14 (Земја на потеклото) се запишува називот на земјата во која се произведени стоките според прописите за потеклото на стоките и исправите со кои се докажува потеклото на стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

15) во рубрика 15 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања пријавени според царинската декларација.

По една декларација можат да се пријават најмногу 99 наменувања;

16) во рубрика 16 (Вкупна продажна вредност на стоките во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вкупната продажна вредност на стоките изразена во валута што се пријавени со увозната царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки. Во првите 10 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број;

17) во рубрика 17 (Консигнационен склад) се запишува називот на странската фирма што држателот на консигнациониот склад ја застапува и која е означена во решението на царинарницата за отворање на консигнациониот склад, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на странската фирма (консигнационен склад) од решението;

18) во рубрика 18 (Датум на настанувањето на обврската за плаќање царина) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога купувачот ги презел стоките од консигнациониот склад.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка по една декларација можат да се пријават и стоките за кои обврската за плаќање царина настанала во повеќе од еден ден, под услов од денот на настанувањето на обврската за плаќање царина до денот на поднесувањето на декларацијата, да не се изменети прописите за плаќање на царината и на другите увозни давачки, односно прописите што го регулираат увозот на стоките. Во тој случај, во шифарското поле со цифри се запишуваат денот, месецот и годината на поднесувањето на декларацијата;

19) во рубрика 19 (Датум на царинењето) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е примена декларацијата во смисла на член 257 на Царинскиот закон;

20) во рубрика 20 (Давачка за царинско евидентирање) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место во кое се запишува стапката на давачката за царинско евидентирање за стоките што подлежат на плаќање на таа давачка;

21) рубриката 21 (Давачка за издомување на давачното оптоварување) се пополнува на начинот предвиден за пополнување на рубриката 20;

22) во рубрика 22 (Такса во пари според тежината) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува 14 за стоките што подлежат на плаќање на таксата од член 21 на Законот за Тарифата на сојузните административни такси.

По една царинска декларација не можат истовремено да се пријават стоки што подлежат на плаќање на таксата од член 21 на Законот за Та-рифата на сојузните административни такси и сто-ки што се ослободени од плаќање на таа такса;

23) во рубрика 23 (Начин на плаќање на царин-ските давачки) се запишува соодветниот начин на плаќање царина и други увозни давачки од Ко-дексот на шифрите, а во шифарското поле со дол-жина од 1 место се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

По една царинска декларација можат да се пријават само стоки за кои царината и другите увозни давачки се плаќаат на еден од начините предвидени во Кодексот на шифрите;

24) во рубрика 24 (Реден број на наменувањето), во која се означува редоследот на наменува-њата на стоките во царинската декларација, во шифарското поле со должина од 2 места се запи-шува редниот број на наменувањето под кој сто-ките се пријавени во декларацијата;

25) во рубрика 25 (Единица на мера) се запишу-ва кратенка за соодветната единица на мера по ко-ја е договорена цената на стоките, а во шифарско-то поле со должина од 2 места се запишува соод-ветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако е договорена единица на мера што не е предвидена во Кодексот на шифрите, во рубрика 24 се запишува единицата на мера од Кодексот на шифрите во која количината на стоките е пресме-тана;

26) во рубрика 26 (Количина во единица на ме-ра) се пополнува само шифарското поле со должи-на од 8 цели и 2 децимални места, во кое се запи-шува количината на стоките во договорената ед-иница на мера. Во првите 8 места се запишува це-лиот број, а во другите 2 места, одвоени со испре-кината линија, се запишува децималниот број.

Ако количината на стоките во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

27) во рубрика 27 (Нето-тежина во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува нето — тежината на стоките изразена во килогра-ми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број.

Ако нето-тежината на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

28) во рубрика 28 (Царинска основица) се по-полнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките што ја претставува царинската основица;

29) во рубрика 29 (Тарифен број и трговски вообичаен назив на стоките) се запишуваат тариф-ната ознака од Царинската тарифа и трговскиот вообичаен назив на стоките, а во шифарското поле со должина од 9 места се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Во рубрика 29 може да се запише само една тарифна ознака.

Трговскиот вообичаен назив на стоките мора да биде потполн и определен, така што со сигурност да можат да се утврдат својствата на стоките и стоки-те да се распоредат според Царинската тарифа, дру-гите тарифи, односно другите прописи што се при-менуваат при увозот, односно извозот на стоките;

30) во рубрика 30 (Оснoв за намалување-зголе-мување на царинската стапка) се пополнува само шифарското поле со должина од 1 место, во кое се запишува шифрата за соодветниот основ за нама-лување, односно зголемување на царинската стапка од Кодексот на шифрите;

31) во рубрика 31 (Царинска стапка) се попол-нува само шифарското поле со должина од 2 цели и 2 децимални места, во кое се запишува царинската стапка што важи на денот на настанувањето на об-

врската за плаќање царина (член 19 став 1 точка 3 на Царинскиот закон).

Ако царинската стапка е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места, одвоени со испрекината линија, се запишуваат нули. Ако ца-ринската стапка е „Сл.“, шифарското поле не се пополнува;

32) во рубрика 32 (Износ на посебните давачки за земјоделски и прехранбени производи во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 места, во кое се запишува пропишаниот износ на посебната увозна давачка за земјоделски и прехран-бени производи. Износот на посебната увозна да-вачка за земјоделски и прехранбени производи се добива со множење на количината на стоките во единица на мера со пропишаната посебна давачка.

Пресметаниот износ на посебната увозна давач-ка за земјоделски прехранбени производи се запи-шува во рубриката 32 со цели броеви, со заокру-жување на децималните броеви;

33) во рубрика 33 (Посебна такса) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 цели и 1 децимално место во кое се запишува стапката на посебната такса од Одлуката за определување на сто-ките на кои при увозот се плаќа посебна такса;

34) во рубрика 34 (Режим на увозот) се запишува кратенка за определената форма на увозот од Од-луката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран (на пример: ЛБ, ГДК), а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодвет-ната шифра од Кодексот на шифрите;

35) во рубрика 35 (Вредност на стоките во валута — За раздолжување) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува фактурната вредност на стоките од шифарското поле на рубрика 19 односно на ру-брика 27 од увозната царинска декларација за сме-тување на стоките на консигнација, односно вред-носта на стоките од решението на царинарницата за промена на вредноста на стоките. Ако вредноста на стоките е цел број, во другите 2 места се запишу-ваат нули;

36) во рубрика 36 (Вредност на стоките во ва-лута — Продажна) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кои се запишува вредноста на стоките изразена во валута по која се продадени стоките. Ако вред-носта на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

37) во рубрика 37 (Вредност на стоките во ди-нари франко југограница) се пополнува само ши-фарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките во динари, што се добива со пресметување на фактурната вредност во валута во вредност франко југословенска граница во динари според курсот на Народната банка на Ју-гославија;

38) во рубрика 38 (Корисник) се запишуваат називот и адресата на организацијата на здружен труд за чија сметка се увезуваат стоките.

Во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со испрекината линија, од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на ре-публиката, односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на корисникот, а во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запи-шува шифрата на стопанската дејност, односно гран-ката во која спаѓа основната дејност на корисникот.

Ако царинскиот обврзник истовремено е и ко-рисник а стоките се наменети за натамошна продаж-ба во Југославија, во шифарското поле со должина од 7 места, во првото место, одвоено со испрекината линија, се запишува шифрата 7. Во другите 6 места од Кодексот на шифрите се запишува шифрата на стопанската дејност, односно гранката за која се

наменети стоките, а ако стопанската дејност, односно гранката за која се наменети стоките не е позната, во тло 6 места се запишува бројот 99900.

Во една рубрика не можат да се запишуваат податоците за повеќе корисници од различни стопански дејности, односно гранки.

За стоките чија вкупна вредност не го преминува износот од 1.000 динари по еден корисник, рубриката 38 не се пополнува;

39) во рубрика 39 (Шифра на стоките за физички лица) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

40) во шифарското поле на рубрика 40, со должина од 3 места, се запишува редниот број под кој во Сојузната управа за царини е евидентирано решението за намалување на царинските стапки, односно за ослободување од плаќање царина (царински контингенти). Таа рубрика ја пополнува царинарницата;

41) рубриката 41 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку.

6. Декларација за царинската вредност на увезени стоки

Член 14

Организациите на здружен труд и другите организации од член 3 на овој правилник, што поднесуваат Увозна царинска декларација на обрасците I и XXIV, должни се за секое наменување на стоките пријавени по таквата декларација да поднесат и декларација за царинската вредност на увезените стоки на Образецот VI — Декларација за царинската вредност на увезените стоки.

Декларацијата од став 1 на овој член се поднесува во два примерока, од кои еден примерок задржува царинарницата а еден примерок му предава на подносителот на декларацијата.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, декларацијата не се поднесува за стоките продадени од консигнационен склад, ако цената на одделни видови стоки (поединечна цена) не преминува 1.000 динари.

Член 15

Декларацијата за царинската вредност на увезените стоки се пополнува на следниот начин:

1) во рубрика 1 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинењето на стоките;

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата) се запишува бројот под кој увозната царинска декларација кон која декларацијата за царинската вредност на увезените стоки е поднесена, е регистрирана кај царинарницата во контролниот на увозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на декларацијата) со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е примена декларацијата. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

4) во рубрика 4 (Реден број на наменувањето од декларацијата) се запишува редниот број на наменувањето под кој стоките се пријавени во увозната царинска декларација, односно во увозната царинска декларација за конечно царинење на консигнационите стоки;

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 на Царинскиот закон, е царински обврзник;

6) во рубрика 6 (Тарифен број на Царинската тарифа) се запишуваат тарифниот број, точката и соодветните одредби од Царинската тарифа во кои се распоредуваат пријавените стоки;

7) во рубрика 7 (Број и датум на фактурата) се запишуваат бројот и датумот на фактурата на пријавените стоки;

8) во рубрика 8 (Паритет на испораката) се запишуваат условите на испораката на стоките, со назначување на местото или границата (на пример: франко Лондон, франко австриско-чехословачка граница);

9) во рубрика 9 (Бруто-вредност на стоките) се запишува вкупната вредност на стоките од фактурата, без одбивање на износите што не се засметуваат во царинската основица;

10) во рубрика 10 (Вообичаен паричен рабат) се запишува износот на вообичаениот паричен рабат што е даден при купувањето на односните стоки, а кој е договорен помеѓу странската фирма на продавачот и царинскиот обврзник;

11) во рубрика 11 (Каса сконтот) се запишува износот на каса сконтот што е даден при купувањето на односните стоки, а што е договорено помеѓу странската фирма на продавачот и царинскиот обврзник;

12) во рубрика 12 (Трошоци за монтажа) се запишува износот посебно искажан во фактурата, а засметан на купувачот на име трошоци за монтирање што странскиот продавач на стоките го изведува во Југославија;

13) во рубрика 13 (Трошоци за техничка документација) се запишува вредноста на техничка документација што ги придружува машините, апаратите, уредите и др., а која е посебно искажана во фактурата;

14) во рубрика 14 (Камата на кредитот) се запишува износот на каматата на кредитот, ако каматата е искажана во фактурата;

15) во рубрика 15 (Друго) се запишува вкупниот износ на другите трошоци во врска со купувањето, со доставувањето на стоките што не се засметуваат во царинската основица;

16) во рубрика 16 (Вкупен износ што не се засметува во царинската основица) се запишува збирот на износите од рубриците 10 до 15 на оваа декларација;

17) во рубрика 17 (Нето-вредност на стоките) се запишува износот што претставува разлика помеѓу бруто-вредноста на стоките (рубрика 9) и вкупниот износ што не се засметува во царинската основица (рубрика 16);

18) во рубрика 18 (Трошоци на превозот) се запишуваат трошоците на превозот во смисла на одредбите на точ. 7 до 13 од Наредбата за начинот на утврдување на царинската основица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76 — во натамошниот текст: Наредбата);

19) во рубрика 19 (Трошоци на осигурувањето) се запишуваат трошоците на осигурувањето во смисла на точка 14 од Наредбата;

20) во рубрика 20 (Посредничка провизија) се запишува посредничката провизија во смисла на точка 15 од Наредбата;

21) во рубрика 21 (Трошоци настанати со прибавување документација за купување на стоките, вклучувајќи ги и конзуларните такси) се запишуваат трошоците во смисла на точка 16 од Наредбата;

22) во рубрика 22 (Давачки и превозни такси што ги товарат стоките надвор од царинското подрачје) се запишуваат трошоците во смисла на точка 17 од Наредбата;

23) во рубрика 23 (Трошоци за вообичаена амбалажа) се запишуваат трошоците за вообичаена амбалажа во смисла на точ. 18 и 19 од Наредбата;

24) во рубрика 24 (Трошоци за натовар и претовар) се запишуваат трошоците за натовар и претовар во смисла на точка 20 од Наредбата;

25) во рубрика 25 (Други трошоци во врска со доставувањето на стоките) се запишуваат трошоците за складирање, препакување, сортирање, сушење, мерење и слични трошоци во врска со доставувањето на стоките настанати надвор од царинското подрачје на Југославија (точка 20 од Наредбата), вредноста на правото на употреба на патент и модел и вредноста на стоките што се користат како средство за репродукција (точ. 21 до 24 од Наредбата);

26) во рубрика 26 (Вкупни трошоци што се засметуваат во царинската основица) се запишува збирот на износите од рубриците 18 до 25 од оваа декларација;

27) во рубрика 27 (Царинска основица) се запишува вредноста на стоките што претставува царинска основица, а што ја сочинува збирот на износите од рубриците 17 и 26 на оваа декларација.

7. Извозна царинска декларација

Член 16

За стоките што се извезуваат се поднесува извозна царинска декларација на Образецот VII — Извозна царинска декларација, ако со Царинскиот закон или со пропис донесен врз основа на тој закон не е определено поинаку.

Ако по една декларација од став 1 на овој член се пријавуваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во повеќе од два тарифни става, кон таа декларација се поднесува потребниот број влошки на Образецот VII/1 — Извозна царинска декларација, што е составен дел на декларацијата.

Декларацијата се поднесува во шест примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, еден примерок доставува до надлежната народна банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина, а три примероци му предава на подносителот на декларацијата.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ако царинењето се врши во испратната царинарница, што не е истовремено и излезна царинарница, еден примерок на декларацијата ги придружува стоките до излезната царинарница, која го заверува и ѝ го враќа на испратната царинарница како потврда дека стоките се извезени од Југославија, а на подносителот на декларацијата му се предаваат два примерока на декларацијата.

Ако за остварување на определени права по основ на извозот е потребно до надлежните органи да се поднесат определен број примероци на извозната царинска декларација, подносителот на декларацијата може до царинарницата да ја поднесе декларацијата во поголем број примероци од пропишаниот.

Член 17

Извозната царинска декларација од член 16 на овој правилник ја поднесуваат:

1) организацијата на здружен труд, односно друга организација што ги извезува стоките;

2) организацијата на здружен труд, односно друга организација што има писмено овластување, или диспозитија на царинскиот обврзник за поднесување на царинска декларација;

3) организацијата на здружен труд што е регистрирана за работи на снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај за царинење на домашни стоки што во смисла на посебни прописи се продадени заради снабдување на превозни средства што сообраќаат со странство.

Како организација на здружен труд, односно друга организација, во смисла на став 1 од овој член, се смета организацијата што е овластена за вршење на надворешнотрговско работење, односно организацијата што ги праќа стоките во странство.

Член 18

Извозната царинска декларација се пополнува на следниот начин;

1) во рубрика 1 (И пријавувам на царинарницата — испоставата) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинење на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата), во шифарското поле со должина од 6 места, се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролниот на извозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на декларацијата), во три шифарски полиња со должина од по 2 места со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е примена декларацијата (на пример: датумот 4 мај 1974 година се запишува 04 05 74). Таа рубрика ја пополнува царинарницата, односно царинската испостава кај која се врши царинење на стоките;

4) во рубрика 4 (Прилагам) се запишуваат називите на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на лицето што во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинскиот обврзник од Кодексот на шифрите.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ако царински обврзник е организацијата на здружен труд или друга организација што ги праќа стоките во странство а според посебни прописи не е должна да се регистрира за вршење на надворешнотрговски промет, во шифарското поле со должина од 5 места се запишува бројот 99996;

6) во рубрика 6 (Подносител на декларацијата) се запишуваат називот и адресата на лицето што ја поднесо декларацијата, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на подносителот на декларацијата од Кодексот на шифрите. Во таа рубрика се запишува и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

7) во рубрика 7 (Фирма на купувачот) се запишуваат називот и адресата на странската фирма, односно името и презимето на лицето што ги купило стоките од извозникот, односно на лицето што стоките ги прима во странство — ако стоките се праќаат без плаќање на противверност;

8) во рубрика 8 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во шифарското поле со должина од 3 места, се запишува шифрата на надлежната народна банка од Кодексот на шифрите;

Ако се извезуваат предмети на вооружувањето и воена опрема, односно машини, апарати, уреди и други предмети наменети за производство на предмети на вооружувањето и воена опрема, во рубриката 8 се запишува седиштето на воениот сервис, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шифрите;

9) во рубрика 9 (Паритет) се запишуваат условите за испорака на стоките, со назначување на местото или границата (на пример: франко австриско-чехословачка граница).

Ако испораката е франко југословенска граница, во рубрика 9 се запишува и називот на соседната земја преку која стоките се доставуваат (на пример: франко југословенско-италијанска граница);

Ако се царинат стоки за кои се договорени повеќе различни услови на испорака, во рубрика 9 се запишуваат сите договорени услови (на пример: франко Риека, FOB Лондон);

10) во рубрика 10 (Вид на извозот) се запишува соодветниот вид на извозот од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. По една декларација може да се пријави само еден вид извоз;

11) во рубрика 11 (Вид и националност на превозното средство) се запишуваат соодветниот вид и домашната, односно странската национална припадност на превозното средство со кое стоките ја преминуваат царинската линија, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако во превозот учествува комбинирано превозно средство (на пример: влечниот дел е домашен а приколката е странска), се запишува националната припадност на влечниот дел на возилото;

12) во рубрика 12 (Земја на намената) се запишува називот на земјата во која стоките се извезуваат, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

13) во рубрика 13 (Земја на наплатата) се запишува називот на земјата во која ќе се наплатат извезените стоки, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите. Ако стоките се извезуваат без плаќање на противвредност, таа рубрика не се пополнува;

14) во рубрика 14 (Број и година на решението со кое е одобрен привремен извоз), во шифарското поле со должина од 8 места, во првите 6 места се запишува бројот на решението, а во другите 2 места се запишуваат последните 2 цифри на годината во која е донесено решението. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

15) во рубрика 15 (Датум на враќањето на привремено извезените стоки) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое во по две шифарски места со цифри се запишуваат денот, месецот и годината до кога привремено извезените стоки треба да се вратат во Југославија (на пример: датумот 4 ноември 1974 година, се запишува: 04-11-74);

16) во рубрика 16 (Вкупен број наменувања), се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања на стоките пријавени според односната декларација. Со една декларација можат да се пријават најмногу 99 наменувања;

17) во рубрика 17 (Такса во пари според тежината) се запишува износот на таксата од тарифниот број 21 од Законот за Тарифата на сојузните административни такси, пресметана врз вкупната тежина на стоките што се пријавени според односната декларација. Таа рубрика ја пополнува царинарницата, кај која се врши царинење на стоките;

18) во рубрика 18 (Датум на царинењето) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е извршен царинскиот преглед на стоките. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

19) во рубрика 19 (Стоките и се упатуваат на царинарницата) се запишува називот на царинарницата преку која стоките непосредно се извезуваат во странство, односно во слободна царинска зона, а во шифарското поле со должина од 5 места, се запишува шифрата на царинарницата односно царинската испостава од Кодексот на шифрите. Таа рубрика се пополнува само кога стоките се царинат кај испратната царинарница што не е истовремено и излезна;

20) во рубрика 20 (Број на обележјето) се запишуваат бројот и видот на царинското обележје што е ставено на стоките.

Ако на стоките е ставена царинска плomba, во рубриката 20 се запишува и бројот на клештите со кои царинската плomba е жигосана. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

21) рубриката 21 не се пополнува, освен ако со посебни прописи е определено поинаку;

22) во рубрика 22 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето според кое стоките се пријавени во декларацијата;

23) во рубрика 23 (Режим на извозот) се запишува кратенка за определена форма на извозот од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран (на пример: ЛБ Д);

24) во рубрика 24 (Број и опис на колетите) се запишуваат вкупниот број на колетите, како и опис и ознака на колетите што се однесуваат на едно наменување на стоките.

Ако стоките се царинат во камион или вагон, во рубрика 24 се запишува вкупниот број на камиони, односно вагони и нивните ознаки.

Ако стоките се испраќаат во повеќе од пет камиони односно вагони, рубриката 24 не се пополнува, туку во посебна спецификација, што се прилага кон царинската декларација, се запишуваат регистарските броеви на сите камиони, односно броевите на сите вагони.

Ако повеќе видови стоки што се царинат се спакувани во еден колет, бројот, формата и ознаката на колетот се запишуваат во рубриката 24 само кај првото наменување;

25) во рубриката 25 шифарското поле со должина од 3 места не се пополнува, освен ако со посебни прописи е определено поинаку;

26) во рубрика 26 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишуваат тарифниот став без царинската стапка (тарифна ознака и наменувања според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на стоките.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописите со кои извозот на стоките е посебно регулиран (Одлука за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран и др.), во рубрика 26, покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи, што не е опфатено со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места, се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Во рубрика 26 може да се запише само едно наменување, со соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Наменувањето на стоките во декларацијата мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа и другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при извозот на стоките.

Во рубрика 26 можат да се запишат тарифниот број и наменувањето на стоките според Царинската тарифа само за стоките што се произведени во една република, односно автономна покраина.

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 6 од оваа точка, рубриката 26 се пополнува на следниот начин: — ако се царинат повеќе видови стоки што привремено се извезуваат на саеми, изложби и други приредби во странство, како и штанд-материјали што се наменети за уредување на саемски простории, наместо наменувањето од Царинската тарифа во декларацијата може да се запише: „Саемски

стоки", „Материјални стоки“, односно „Штанд-материјали“, а во шифарското поле се запишува бројот: „44 50 00090“;

— ако организацијата на здружен труд што изведува работи во странство привремено извезува алати и ситен инвентар, се запишува заедничко наменување „Алати и ситен инвентар“, а во шифарското поле се запишува бројот: „82 50 00003“;

— ако се царинат домашни стоки, освен гориво и мазиво, што се продадени заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај, наместо наменувањето од Царинската тарифа се запишува: „Снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај“, а во шифарското поле се запишува бројот: „21 50 00001“.

За стоките од став 7 на оваа точка подносителот на декларацијата кон декларацијата поднесува спецификација на стоките што се царинат;

27) во рубрика 27 (Број на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот на пријавата за склучената работа на извоз од контролникот на склучените работи што го води организацијата на здружен труд, а под кој е регистрирана таа пријава кај надлежната народна банка.

Ако стоките се извезуваат заради облагородување, во рубриката 27 се запишува бројот на пријавата за склучената работа на увоз на услуги на облагородување под кој таа пријава е регистрирана кај надлежната народна банка.

Во таа рубрика не можат да се запишуваат други броеви, букви или ознаки, освен основниот број на пријавата за склучената работа;

28) во рубрика 28 (Датум на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога пријавата за склучената работа на извоз е поднесена на надлежната народна банка;

29) во рубрика 29 (социјалистичка република, односно социјалистичка автономна покраина во која стоките се произведени), се запишува називот на републиката, односно на автономната покраина во која односните стоки се произведени, а во шифарското поле со должина од 1 место, се запишува шифрата на односната република или автономна покраина од Кодексот на шифрите.

Ако се извезуваат стоки што се произведени во повеќе републики односно автономни покраини, во рубрика 29 се запишува називот на онаа република, односно автономна покраина во која е произведен најголем дел од вкупната вредност на тие стоки;

30) рубриката 30 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

31) во рубрика 31 (Единица на-мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера според која е договорена цената на стоките, а во шифарското поле со должина од 2 места, се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако договорената единица на мера не е предвидена во Кодексот на шифрите, во рубриката 31 се запишува единицата на мера од Кодексот на шифрите во која е пресметана количината на стоките.

Ако се царинат стоки што се извезуваат сукцесивно а за кои е договорена единица на мера гарнитура — комплет (шифра 67), шифарското поле на рубрика 31 не се пополнува до царинењето на последната пратка, туку под тоа поле се запишува: „дел на гарнитура — комплет“. При царинењето на последната пратка со која стоките се комплетираат, во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

32) во рубрика 32 (Количина во единица на-мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во договорената еди-

ница на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекинатата линија, се запишува децималниот број. Ако количината на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако вредноста на стоките зависи од примената на цената врз пресметковната тежина, во рубрика 32 се запишува договорената пресметковна тежина на стоките.

Ако се царинат стоки што се извезуваат сукцесивно а за кои е договорена единица на мера гарнитура — комплет (шифра 67), шифарското поле на рубрика 32 не се пополнува до царинењето на последната пратка, туку под тоа поле се запишува: „дел на гарнитура — комплет“. При царинењето на последната пратка со која стоките се комплетираат, во шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места се запишува вкупниот број на гарнитурите — комплети;

33) во рубрика 33 (Бруто-тежина на стоките во килограми) се запишува бруто-тежината на стоките изразена во килограми.

Ако во еден колет има повеќе видови стоки, податокот за бруто-тежината се запишува само кај првото наменување;

34) во рубрика 34 (Нето-тежина на стоките во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува нето-тежината на стоките изразена во килограми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекинатата линија, се запишува децималниот број. Ако нето-тежината на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако тежината на стоките е договорена бруто за нето во рубриките 33 и 34 се запишува истиот податок;

35) во рубрика 35 (Валута на наплатата) се запишува ознаката на валутата во која е договорена наплатата на стоките (на пример: USA \$, Can \$, Sfr., Bug. O\$, DRG O\$), а во шифарското поле со должина од 3 места, се запишува шифрата на валутата од Кодексот на шифрите;

36) во рубрика 36 (Фактурна вредност на стоките — Во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вредноста на стоките од фактурата, изразена во валута.

Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекинатата линија, се запишува децималниот број. Ако вредноста на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

37) во рубрика 37 (Фактурна вредност на стоките — Во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува износот во динари што се добива со пресметување на фактурната вредност на стоките во валута (рубрика 36) во динари според курсот на Народната банка на Југославија;

38) во рубрика 38 (Вредност на стоките франко југославија во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките што се добива со пресметување на фактурната вредност на стоките во валута во вредност франко југословенска граница во динари според курсот на Народната банка на Југославија.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во странство, фактурната вредност се намалува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето на стоките од југословенската граница до местото на испораката во странство.

Ако е договорено испораката из стоките да се врши во Југославија, фактурната вредност се зголемува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето на стоките од местото на испораката во Југославија до југословенската граница;

39) рубриката 39 не се пополнува, освен ако со посебни прописи е определено поинаку.

Член 19

За царинење на стоките што граѓаните непосредно ги извезуваат или праќаат во странство, се поднесува извозна царинска декларација на Образецот VIII — Извозна царинска декларација.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, извозната царинска декларација на Образецот VIII се поднесува и за царинење на стоките што се упатуваат во југословенски дипломатски и конзуларни претставништва во странство.

Декларацијата се поднесува во два примерока, од кои еден примерок задржува царинарницата, а вториот му го предава на подносителот на декларацијата.

8. Извозна царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка

Член 20

Извозната царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка се поднесува на Образецот IX — Извозна царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка, при враќање во странство на стоките што биле привремено увезени заради облагородување, односно поправка.

Ако по една декларација од став 1 на овој член се пријавуваат повеќе видови стоки што се вградени или употребени во производството на стоките што се извезуваат од облагородување, а кои се распоредуваат во повеќе тарифни ставови, кон декларацијата се поднесува потребниот број влошки на Образецот IX/1 — Извозна царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка, што е составен дел на декларацијата.

Декларацијата се поднесува во шест примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, еден примерок доставува до надлежната народна банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, а три примероци му предава на подносителот на декларацијата.

Со една декларација може да се пријави само еден вид облагородени стоки за кои се дава едно наменување, а во делот на декларацијата — Податоци за вградениот домашен материјал, можат да се пријават повеќе видови домашни стоки вградени во облагородените стоки до 98 наменувања вкупно.

По исклучок од одредбата на став 3 на овој член, ако царинењето се врши во испратна царинарница, што не е истовремено и излезна царинарница, еден примерок на декларацијата ги придружува стоките до излезната царинарница, која го заверува и ѝ го враќа на испратната царинарница како потврда дека стоките се извезени од Југославија, три примероци задржува царинарницата, а два примерока му предава на подносителот на декларацијата.

Ако за остварување на определени права по основ на извозот е потребно до надлежните органи да се поднесат определен број примероци на извозната царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка, подносителот на декларацијата може до царинарницата да ја поднесе декларацијата во поголем број примероци од пропишаниот.

Член 21

Извозната царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка се пополнува на следниот начин:

1) во рубрика 1 (И' пријавувам на царинарницата — Испоставата) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се врши царинење на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифра-

та на царинарницата односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубрика 2 (Број на декларацијата), во шифарското поле со должина од 6 места, се запишува бројот под кој декларацијата е регистрирана кај царинарницата во контролниот на извозните царински декларации. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинењето на стоките;

3) во рубрика 3 (Датум на приемот на декларацијата), во три шифарски полиња со должина од по 2 места, со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога декларацијата е примена (на пример: датумот 4 мај 1974 година, се запишува: 04 05 74). Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоки;

4) во рубрика 4 (Прилагам) се запишуваат називите на исправите што се поднесуваат кон декларацијата;

5) во рубрика 5 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник, а во шифарското поле со должина од 5 места, се запишува шифрата на извозникот од Кодексот на шифрите;

6) во рубрика 6 (Подносител на декларацијата) се запишуваат називот и адресата на лицето што ја поднело декларацијата, а во шифарското поле со должина од 5 места, се запишува шифрата на подносителот на декларацијата од Кодексот на шифрите. Во таа рубрика се запишуваат и името и презимето на одговорниот работник кај подносителот на декларацијата;

7) во рубрика 7 (Фирма на купувачот) се запишуваат називот и адресата на странската фирма, односно името и презимето на лицето со кое царинскиот обврзник го договорил извршувањето на услугите на облагородување или поправка на привремено увезени стоки што се враќаат во странство;

8) во рубрика 8 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка на републиките, односно на народната банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник, а во шифарското поле со должина од 3 места, се запишува шифрата на надлежната народна банка од Кодексот на шифрите;

9) во рубрика 9 (Паритет) се запишуваат условите за испорака на стоките, со назначување на местото или границата (на пример: франко Лондон, франко австриско-чехословачка граница).

Ако испораката е франко југословенска граница, во рубриката 9 се запишува називот на соседната земја преку која се доставуваат стоките (на пример: франко југословенско-италијанска граница);

10) во рубрика 10 (Вид на извозот) се запишува соодветниот вид на извозот од Кодексот на шифрите (шифри 35 или 36), а во шифарското поле со должина од 2 места — соодветната шифра од Кодексот на шифрите. По една декларација може да се пријави само еден вид извоз;

11) во рубрика 11 (Вид и националност на превозното средство) се запишуваат соодветниот вил и домашната, односно странската припадност на превозното средство со кое стоките ја преминуваат царинската линија, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

Ако во превозот учествува комбинирано превозно средство (на пример: влечниот дел е домашен, а приколката е странска), се запишува националната припадност на влечниот дел на возилото;

12) во рубрика 12 (Земја на намената) се запишува називот на земјата во која се извезуваат стоките, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

13) во рубрика 13 (Земја на наплатата) се запишува називот на земјата во која ќе се изврши наплатата на услугите на облагородување или поправка, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната земја од Кодексот на шифрите;

14) во рубрика 14 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања на стоките пријавени со односната декларација;

15) рубриката 15 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

16) во рубрика 16 (Датум на царинењето) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога е извршен царинскиот преглед на стоките. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

17) во рубрика 17 (Стоките и се упатуваат на царинарницата) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава на која и се упатуваат стоките и преку која стоките непосредно се извезуваат во странство, односно во слободна царинска зона а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите. Таа рубрика се пополнува само кога стоките се царинат кај испратна царинарница, која не е истовремено и излезна;

18) во рубрика 18 (Број на обележјето) се запишуваат бројот и видот на царинското обележје што е ставено на стоките.

Ако на стоките е ставена царинска пломба, во рубрика 18 се запишува и бројот на клештите со кои царинската пломба е жигосана. Таа рубрика ја пополнува царинарницата кај која се врши царинење на стоките;

19) рубрика 19 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

20) во рубрика 20 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето под кое стоките се пријавени во односната декларација;

21) во рубрика 21 (Режим на извозот) се запишува кратенка за определената форма на извозот од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран (на пример: ЛБ, Д);

22) во рубрика 22 (Број и опис на колетите) се запишува вкупниот број на колетите, како и описи и ознака на колетите што се однесуваат на едно наменување на стоките.

Ако стоките се царинат во камион или вагон во рубриката 22 се запишува вкупниот број на камиони, односно вагони и нивните ознаки.

Ако стоките се испраќаат во повеќе од пет камиони, односно вагони, рубриката 22 не се пополнува, туку во посебната спецификација, што се прилага кон царинската декларација, се запишуваат регистарските броеви на сите камиони, односно броевите на сите вагони;

23) рубриката 23 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

24) во рубрика 24 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишуваат тарифниот став без царинската стапка (тарифната ознака и наменувањето според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаениот трговски назив на стоките.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописот со кој извозот на стоките е посебно регулиран (Одлука за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран и др.), во рубриката 24 покрај податоците од став 1 на оваа точка, се запи-

шува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи, што не е опфатен со наменувањето од Царинската тарифа.

Во шифарското поле со должина од 9 места се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Во рубриката 24 може да се запише само едно наменување со соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Наменувањето на стоките во декларацијата мора да биде потполно, така што стоките со сигурност да можат да се распоредат според Царинската тарифа и другите тарифи, односно другите прописи што се применуваат при извозот на стоките.

Во рубриката 24 можат да се запишат тарифниот број и наменувањето на стоките според Царинската тарифа само за стоките што се облагородени, односно поправени во една република, односно автономна покраина;

25) во рубрика 25 (Број на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот на пријавата за склучената работа на извоз од контролникот на склучените работи што го води организацијата на здружен труд, а под кој таа пријава е регистрирана кај надлежната народна банка. Во таа рубрика не можат да се запишуваат други броеви, букви или ознаки, освен основниот број на пријавата за склучената работа;

26) во рубрика 26 (Датум на заклучокот) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога пријавата за склучената работ на извоз и е поднесена на надлежната народна банка;

27) во рубрика 27 (Социјалистичка република, односно социјалистичка автономна покраина во која се облагородени стоките) се запишува називот на републиката, односно на автономната покраина во која се облагородени односно поправени стоките, а во шифарското поле со должина од 1 место се запишува шифрата на републиката, односно на автономната покраина од Кодексот на шифрите;

28) рубриката 28 не се пополнува, освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

29) во рубрика 29 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера за стоките, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

30) во рубрика 30 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во соодветната единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако вредноста на стоките, зависи од примената на цената врз пресметковната тежина, во рубриката 30 се запишува договорената пресметковна тежина на стоките;

31) во рубрика 31 (Бруто-тежина на стоките во килограми) се запишува бруто-тежината на стоките, изразена во килограми;

32) во рубрика 32 (нето-тежина на стоките во килограми) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува нето-тежината на стоките, изразена во килограми. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако нето-тежината на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули.

Ако тежината на стоките е договорена бруто за нето, во рубриките 31 и 32 се запишува истиот податок;

33) во рубрика 33 (Валута) се запишува ознака на валутата во која ќе се наплати услугата на облагородување или поправка на пример: USA \$, Can \$, Sfr, Bug, O\$, DRG O\$, а во шифарското поле со должина од 3 места се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

34) во рубрика 34 (Вредност на услугите во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вредноста на извршените работи и услуги на преработка, доработка, обработка или поправка во валута, не засметувајќи ја вредноста на вграде-ниот материјал.

Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број;

35) во рубрика 35 (Фактурна вредност на стоките — Во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вкупната вредност на преработените, обработените, доработените или поправените стоки во валута, што ја сочинува вредноста на привремено увезените стоки, вредноста на работите и услугите на преработка, обработка, доработка, односно поправка и вредноста на вграде-ниот материјал;

36) во рубрика 36 (Фактурна вредност на стоките — Во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките во динари што се добива со пресметување на фактурната вредност на стоките во валута (рубрика 35) во динари според курсот на Народната банка на Југославија;

37) во рубрика 37 (Вредност на стоките во динари франко југославија) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на стоките во динари што се добива со пресметување според курсот на Народната банка на Југославија, фактурната вредност на стоките во валута во вредност франко југословенската граница во динари.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во странство, фактурната вредност се намалува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето на стоките од југословенската граница до местото на испораката во странство.

Ако е договорено испораката на стоките да се врши во Југославија, фактурната вредност се зголемува за трошоците на превозот, осигурувањето и доставувањето од местото на испораката во Југославија до југословенската граница;

38) рубриката 38 не се пополнува освен ако со посебен пропис е определено поинаку;

39) во рубрика 39 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето за домашните стоки што се вградени во облагородените, односно поправените стоки. Редниот број на наменувањето се означува со броеви од 02 до 99;

40) во рубрика 40 (Режим на извозот) се запишува кратенка за определената форма на извозот од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран (на пример ЛБ, Д);

41) во рубрика 41 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишува тарифниот став без царинската стапка (тарифска ознака и наменување според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките, а во шифарското поле со должина од 9 места, се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот.

Ако наменувањето од Царинската тарифа се разликува од наменувањето за истите стоки од прописите со кои извозот на стоки е посебно регулиран (Одлука за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран и др.), во рубрика 41 покрај

податоците од став 1 на оваа точка, се запишува и посебниот дел на наменувањето од тие прописи, што не е опфатен со наменувањето од Царинската тарифа.

Во рубрика 41 може да се запише само едно наменување, со соодветната шифра на тарифниот став од Списокот;

42) во рубрика 42 Социјалистичка република, односно социјалистичка автономна покраина во која се произведени стоките) се запишува називот на републиката, односно на автономната покраина во која се произведени домашните стоки што се вградени во облагородените, односно поправените стоки, а во шифарското поле со должина од 1 место се запишува шифрата на републиката, односно на автономната покраина од Кодексот на шифрите;

43) во рубрика 43 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера за домашните стоки што се вградени во облагородените, односно поправените стоки, а во шифарското поле со должина од 2 места, се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

44) во рубрика 44 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во соодветната единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

45) во рубрика 45 (Валута) се запишува ознака на валутата во која е искажана вредноста на стоките (на пример USA \$, Can. \$, Sfr, Bug O\$, DRG O\$);

46) во рубрика 46 (Фактурна вредност на стоките — Во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вредноста на стоките искажана во валута. Во првите 11 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број.

Ако вредноста на стоките е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

47) во рубрика 47 (Фактурна вредност на стоките — Во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места во кое се запишува вредноста на стоките во динари што се добива со пресметување на фактурната вредност на стоките во валута (рубрика 46) во динари според курсот на Народната банка на Југославија.

Рубриците 39 до 47 се пополнуваат само ако во привремено увезените стоки заради облагородување, односно поправка се вградени и домашни стоки.

9. Заеднички одредби

Член 22

Декларациите од чл. 2, 8, 10, 12, 14, 16, и 20 од овој правилник се пополнуваат со пишувачка машина.

Член 23

При запишувањето на тарифниот став од Царинската тарифа во декларацијата (член 25 став 2 од Царинскиот закон), подносителот на декларацијата го запишува тарифниот број, наменувањето на стоките и царинската стапка од Царинската тарифа.

Член 24

Подносителот на декларацијата кон декларацијата поднесува фактура и превозна исправа, како и пресметка на трошоците за превоз и пресметка на трошоците за осигурување, ако тие пресметки не се внесени во превозната исправа, односно фактурата. Зависно од видот на стоките и условите за увоз, односно извоз кон декларацијата се поднесу-

ваат и: пријава за склучената работа, уверение за потеклото на стоките, уверение за квалитетот на стоките, ветеринарно-фитопатолошко уверение, како и други исправи чие поднесување е предвидено со посебни прописи или се потребни за правилно водење на царинската постапка.

На подносителот на декларацијата царинарницата му го потврдува времето на предавањето на декларацијата и на исправите од став 1 на овој член.

Член 25

Декларацијата што не ги исполнува условите пропишани во чл. 2 до 23 на овој правилник како и декларацијата кон која подносителот на декларацијата не ги приложи исправите од член 24 на овој правилник, му се враќа на подносителот на декларацијата како неисправна (член 257 од Царинскиот закон).

Како неисправна декларација се смета и декларацијата од чл. 2, 8, 10, 12, 14, 16 и 20 на овој правилник, во која подносителот на декларацијата ги скратувал, додавал, бришал, прецртувал или исправал, запишаните податоци.

Член 26

По приемот на декларацијата, царинарницата на секој нејзин примерок го запишува бројот под кој е заведена (регистрирана) во контролникот на декларациите. На секој примерок на декларацијата и на сите исправи приложени кон декларацијата, царинарницата става отпечаток на царинскиот службен печат.

Член 27

Ако во постапката на царинењето на стоките, царинарницата составила записник според член 26, став 2 од Царинскиот закон, а подносителот на декларацијата од чл. 2, 8, 10, 12, 14, 16 и 20 на овој правилник се согласи со наодот на царинарницата, односно ако го поднесувањето на приговорот ги покрива стоките од царинарницата пред завршувањето на постапката по приговорот, во смисла на член 265 на Царинскиот закон, подносителот на декларацијата до царинарницата поднесува нова декларација пополниета согласно со наодот на царинарницата во записникот.

Ако кон декларацијата се поднесени повеќе влошки, се заменува само декларацијата, односно влошката на која е утврдена грешка.

Ако стоките остајуваат под царински надзор до завршувањето на постапката по приговорот, нова декларација пополнува подносителот на декларацијата според решението што е конечно во управната постапка, ако со тоа решение се менуваат податоците во поднесената декларација.

Новата декларација го има бројот и датумот од поранешната декларација кон која се прилага.

Член 28

На декларацијата, покрај потписите на секое лице што учествува во постапката на царинењето на стоките, се запишуваат со печатени букви или со помош на жиг и нивните имиња и презимиња.

III. ИЗЛЕЗЕН ЛИСТ НА КОНСИГНАЦИОНИ СТОКИ

Член 29

За конечно изнесување на стоките од консигнационен склад се поднесува излезен лист на консигнациони стоки на Образецот X — Излезен лист на консигнациони стоки.

Ако по еден излезен лист од став 1 на овој член се пријавуваат повеќе видови стоки што се распоредуваат во повеќе од четири тарифни става, кон излезниот лист се поднесува потребниот број влош-

ки на Образецот X/1 — Излезен лист на консигнациони стоки, што е составен дел на излезниот лист. Излезниот лист се поднесува:

1) за враќање стоки од консигнационен склад во странство односно во слободна царинска зона;

2) за упатување од консигнационен склад стоки што ќе се користат надвор од царинското подрачје на Југославија;

3) за пренесување стоки од консигнационен склад во царински магазин или стовариште на царинарница;

4) за пренесување стоки од консигнационен склад во царински склад;

5) за пренесување стоки од еден во друг консигнационен склад од ист држател;

6) за упатување стоки од консигнационен склад во прирачен магазин на воздухопловно пристаниште односно лука или пристаниште отворено за меѓународен сообраќај;

7) за упатување стоки од консигнационен склад заради снабдување на домашни и странски бродови што сообраќаат со странство;

8) за упатување стоки од консигнационен склад заради снабдување воздухоплови што сообраќаат со странство;

9) за други случаи на конечно изнесување на стоки од консигнационен склад кога се раздолжува евиденцијата на консигнационен склад.

Во случаите од ст. 3 точ. 1 до 6 и точка 9 на овој член, излезниот лист на консигнациони стоки се поднесува во пет примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, еден примерок му се предава на држателот на консигнационен склад заради раздолжување на евиденцијата на консигнациониот склад, а два примерока ги придружуваат стоките. Приемната царинарница ги потврдува примероците што ги придружуваат стоките, со тоа што еден задржува а вториот го доставува до доставната царинарница како потврда за приемот на стоките.

Во случаите од став 3 точ. 7 и 8 од овој член, излезниот лист на консигнациони стоки се поднесува најдоцна до 15-ти во месецот за стоките упатени од консигнационен склад во претходниот месец.

Упатувањето на стоките од консигнационен склад односно прирачен магазин заради снабдување на бродови и воздухоплови, што сообраќаат со странство, се врши врз основа на излезниот лист што се поднесува на Образецот XVIII — Излезен лист. Излезниот лист се поднесува во четири примероци, од кои еден примерок задржува царинарницата, еден примерок му се предава на држателот на консигнациониот склад, односно на прирачниот магазин, а два примерока ги придружуваат стоките. Заповедникот на бродот, односно на воздухопловот задржува еден примерок на излезниот лист, а на другиот го потврдува приемот на стоките и му го враќа на држателот на консигнациониот склад, односно на прирачниот магазин како потврда на приемот.

Член 30

Излезниот лист на консигнациони стоки (Образец X), се пополнува на следниот начин:

1) во рубрика 1 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава на која ѝ се поднесува излезниот лист, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубрика 2 (Број на излезниот лист на консигнациони стоки), во шифарското поле со должина од 6 места се запишува бројот под кој излезниот лист е регистриран во контролникот. Таа рубрика ја пополнува царинарницата што го одобрува упатувањето на стоките од консигнациониот склад;

3) во рубрика 3 (Датум), во три шифарски полиња со должина од по 2 места, со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога излезниот

лист на консигнациони стоки е примен во царинарницата;

4) во рубрика 4 (Подносител на излезниот лист) се запишува називот и адресата на лицето што излезниот лист ѝ го поднело на царинарницата;

5) во рубрика 5 (Држател на консигнационен склад) се запишуваат називот и адресата на организацијата на здружен труд — застапник на странската фирма на која царинарницата ѝ одобрила отворање на консигнационен склад за сместување на стоки на односната странска фирма, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на држателот на консигнационен склад од Кодексот на шифрите;

6) во рубрика 6 (Странска фирма) се запишуваат називот и адресата на странската фирма што ја застапува држателот на консигнационен склад и во чиј консигнационен склад стоките се сместуваат, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата во решението за отворање на консигнационен склад;

7) во рубрика 7 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања на стоките пријавени според излезниот лист.

По еден излезен лист можат да се пријават најмногу 99 наменувања;

8) во рубрика 8 (Вкупна вредност на стоките во валута) се пополнува само шифарското поле со должина до 10 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вкупната вредност на стоките, изразена во валута. Во првите 10 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број;

9) во рубрика 9 (Вид на валутата се запишува ознака на валутата во која е изразена вредноста на стоките) на пример: USA \$, Can. \$, Sfr., Bug. O\$, DRG O\$), а во шифарското поле, со должина од 3 места, се запишува шифрата на односната валута од Кодексот на шифрите;

10) во рубрика 10 (Стоките се упатуваат) се запишува еден од основите за изнесување на стоките од консигнационен склад (член 29 став 3), а во шифарското поле со должина од 1 место се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

11) во рубрика 11 (Приемна царинарница) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава на која ѝ се упатени стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

12) во рубрика 12 (Рок за предавање на стоките) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога стоките, упатени од консигнационен склад, треба да ѝ се предадат на приемната царинарница, односно на царинската испостава. Таа рубрика ја пополнува царинарницата што го одобрува упатувањето на стоките од консигнационен склад;

13) во рубрика 13 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето под кој се пријавени стоките во излезниот лист;

14) во рубрика 14 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се запишуваат тарифниот став без царинската стапка (тарифска ознака и наменување според Царинската тарифа) од Царинската тарифа и вообичаен трговски назив на стоките, а во шифарското поле со должина од 9 места се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот;

Во рубрика 14 може да се запише само едно наменување, со соодветната шифра на тарифниот став од Списокот;

15) во рубрика 15 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера според која е договорена цената на стоките, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

16) во рубрика 16 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 8 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките во соодветната единица на мера. Во првите 8 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

17) во рубрика 17 (Тежина во килограми) се запишува бруто-тежината на стоките, изразена во килограми;

18) во рубрика 18 (Број на колет) се запишува вкупниот број на колетите што се однесуваат на едно, наменување на стоките.

Ако стоките се упатуваат со камион или вагон, во рубрика 18 се запишува вкупниот број на камиони, односно вагони.

Ако повеќе видови стоки се упатуваат спакувани во еден колет, односно се упатуваат во еден камион или вагон, бројот на колетите, односно на камионите или вагоните, се запишува само кај првото наменување;

19) во рубрика 19 (Форма и ознака на колет) се запишува формата и ознаката на колетот (на пример: сандак, вреќа, бала, картон Ф-15).

Ако стоките се упатуваат со камион или вагон, во рубрика 19 се запишува регистарскиот број на камионот, односно бројот на вагонот;

20) во рубрика 20 (Вредност на стоките во валута) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува вредноста на стоките во валута според која тие стоки се евидентирани во евиденцијата на консигнациониот склад.

Ако стоките се продадени по цена што е поголема од цената по која стоките се евидентирани, под шифарското поле се запишува и вредноста во валута по која тие стоки се продадени.

Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со испрекината линија, се запишува децималниот број;

21) рубриката 21 (Реден број на наменувањето) се пополнува според одредбата на точка 13 од овој член;

22) рубриката 22 (Тарифен број и наменување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките) се пополнува според одредбите на точка 14 од овој член;

23) рубриката 23 (Единица на мера) се пополнува според одредбата на точка 15 од овој член;

24) рубриката 24 (Количина во единица на мера) се пополнува според одредбата на точка 16 од овој член;

25) рубриката 25 (Тежина во килограми) се пополнува според одредбата на точка 17 од овој член;

26) рубриката 26 (Број на колет) се пополнува според одредбите на точка 18 од овој член;

27) рубриката 27 (Форма и ознака на колет) се пополнува според одредбите на точка 19 од овој член;

28) рубриката 28 (Вредност на стоките во валута) се пополнува според одредбите на точка 20 од овој член.

Член 31

За привремено изнесување на стоки од консигнационен склад, се поднесува излезен лист за привремено изнесување на консигнациони стоки на Образецот XI — Излезен лист за привремено изнесување на консигнациони стоки.

Излезниот лист од став 1 на овој член се поднесува:

- 1) кога стоките се упатуваат од консигнационен склад заради излагање на саем и изложба;
- 2) кога стоките се упатуваат од консигнационен склад заради ставање во излози и изложбени простории на држателот;
- 3) кога стоките се упатуваат од консигнационен склад заради прикажување;
- 4) во други случаи на привремено изнесување на стоки од консигнационен склад кога не се раздолжува евиденцијата на консигнациониот склад.

IV. СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА РАЗДОЛЖУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИ И ПРИВРЕМЕНО ИЗВЕЗЕНИ СТОКИ

1. Спецификација за раздолжување на привремено увезени стоки

Член 32

За раздолжување на привремено увезени стоки се поднесува спецификација за раздолжување на привремено увезени стоки на Образецот XII — Спецификација за раздолжување на привремено увезени стоки.

Спецификацијата од став 1 на овој член се поднесува:

- 1) кон извозната царинска декларација врз основа на која привремено увезените стоки се враќаат во странство;
- 2) кон извозната царинска декларација за извоз на стоки од облагородување и поправка, врз основа на која привремено увезените стоки се враќаат во странство;
- 3) кон увозната царинска декларација врз основа на која привремено увезените стоки се царинат конечно;
- 4) кон барањето со кое се бара ослободување од обврската за враќање во странство на привремено увезени стоки (уништени стоки, стоки предадени на царинарницата и сл.).

Спецификацијата ѝ ја поднесува на царинарницата царинскиот обврзник или од него овластеното лице.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ако царинарницата по службена должност донесува решение за наплата на царината и на другите упозни давачи за привремено увезените стоки, или решението со кое стоките се ставаат под царински надзор, спецификацијата ја пополнува царинарницата.

Спецификацијата се поднесува во три примероци, од кои два примерока задржува царинарницата а еден примерок му предава на царинскиот обврзник.

Член 33

Спецификацијата за раздолжување на привремено увезените стоки се пополнува на следниот начин:

1) во рубрика 1 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава на која ѝ се поднесува спецификацијата за раздолжување на привремено увезените стоки, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубрика 2 (Извозна — увозна царинска декларација, број) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот на извозната царинска декларација врз основа на која привремено увезените стоки се враќаат во странство, односно бројот на увозната царинска декларација врз основа на која привремено увезените стоки се царинат конечно.

Ако евиденцијата на привремено увезените стоки се раздолжува врз основа на решение од царинарницата, во рубрика 2 се запишува бројот на тоа решение;

3) во рубрика 3 (Датум) се пополнуваат само три шифарски полиња, со должина од по 2 места, во кои со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога спецификацијата е примена во царинарницата.

Ако спецификацијата ја пополнува царинарницата, во рубрика 3 со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога царинарницата го донела решението по службена должност;

4) во рубрика 4 (Царински обврзник) се запишува називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник од декларацијата што се раздолжува, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинскиот обврзник од Кодексот на шифрите;

5) во рубрика 5 (Вид на извозот — увозот) се запишува соодветниот вид на извозот, односно на увозот од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со должина, од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

6) во рубрика 6 (Вкупна вредност во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места во кое се запишува вкупната вредност на привремено увезените стоки, што се раздолжува;

7) во рубрика 7 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања на стоките пријавени според односната спецификација. По една спецификација можат да се пријават најмногу 999 наменувања;

8) во рубрика 8 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето под кој се пријавени стоките во односната спецификација;

9) во рубрика 9 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која е извршен привремениот увоз на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

10) во рубрика 10 (Увозна царинска декларација, број) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места во кое се запишува бројот на увозната царинска декларација врз основа на која се привремено увезени стоките;

11) во рубрика 11 (Година) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува годината во која стоките се привремено увезени (на пример: годината 1974 се запишува бројот: 74);

12) во рубрика 12 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места во кое се запишува редниот број на наменувањето под кој односните стоки се пријавени во увозната царинска декларација според која се привремено увезени;

13) во рубрика 13 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера според која е договорска цената на односните стоки, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

14) во рубрика 14 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките што се раздолжува во соодветната единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

15) во рубрика 15 (Тарифен број на Царинската тарифа) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 места, во кое се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот;

16) во рубрика 16 (Вредност на стоките во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува во динари царинската основица утврдена на денот на привремениот увоз на стоките што се враќаат, односно се царинат конечно.

2. Спецификација за раздолжување на привремено извезени стоки

Член 34

За раздолжување на привремено извезени стоки се поднесува спецификација за раздолжување на привремено извезени стоки на Образецот XIII — Спецификација за раздолжување на привремено извезени стоки.

Спецификацијата од став 1 на овој член се поднесува:

1) кон увозната царинска декларација врз основа на која привремено извезените стоки се враќаат од странство;

2) кон увозната царинска декларација за увоз на стоки од благородување, врз основа на која привремено извезените стоки се враќаат од странство;

3) кон извозната царинска декларација врз основа на која привремено извезените стоки се царинат конечно;

4) кон барањето со кое се бара ослободување од обврската за враќање од странство на привремено извезените стоки (уништени стоки и сл.);

5) кон правосилно решение за казнување поради прекршокот од член 371 став 1 точка 6 од Царинскиот закон.

Спецификацијата ѝ ја поднесува на царинарницата царинскиот обврзник или од него овластеното лице, освен во случајот од точка 5 став 2 на овој член кога спецификацијата ја пополнува царинарницата.

Спецификацијата се поднесува во три примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, а еден примерок му предава на царинскиот обврзник.

Член 35

Спецификацијата за раздолжување на привремено извезени стоки се пополнува на следниот начин:

1) во рубрика 1 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава на која ѝ се поднесува спецификацијата за раздолжување на привремено извезени стоки, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

2) во рубрика 2 (Извозна — увозна царинска декларација, број) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот на увозната царинска декларација врз основа на која привремено извезените стоки се враќаат од странство, односно бројот на извозната царинска декларација врз основа на која привремено извезените стоки се царинат конечно.

Ако евиденцијата за привремено извезените стоки се раздолжува врз основа на решение од царинарницата, во рубрика 2 се запишува бројот на тоа решение;

3) во рубрика 3 (Датум) се пополнуваат само три шифарски полиња со должина од по 2 места, во кои со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога спецификацијата е примена во царинарницата, односно во царинската испостава.

Ако спецификацијата ја пополнува царинарницата, во рубрика 3 со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога царинарницата го донела решението по службена должност;

4) во рубрика 4 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник од декларацијата што се раздолжува, а во шифарското поле со должина од 5 места, се запишува шифрата на царинскиот обврзник од Кодексот на шифрите;

5) во рубрика 5 (Вид на извозот — увозот) се запишува соодветниот вид на извозот, односно увозот од Кодексот на шифрите, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

6) во рубрика 6 (Вкупна вредност во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на привремено извезените стоки што се раздолжуваат;

7) во рубрика 7 (Вкупен број наменувања) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува вкупниот број наменувања на стоките пријавени според односната спецификација. По една спецификација можат да се пријават најмногу 999 наменувања;

8) во рубрика 8 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 3 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето под кој стоките се пријавени во односната спецификација;

9) во рубрика 9 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која е извршен привремениот извоз на стоките, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

10) во рубрика 10 (Извозна царинска декларација, број) се пополнува само шифарското поле со должина од 6 места, во кое се запишува бројот на извозната царинска декларација врз основа на која стоките се привремено извезени;

11) во рубрика 11 (Година) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува годината во која стоките се привремено извезени (на пример: годината 1974 се запишува бројот: 74);

12) во рубрика 12 (Реден број на наменувањето) се пополнува само шифарското поле со должина од 2 места, во кое се запишува редниот број на наменувањето под кој односните стоки се пријавени во извозната царинска декларација според која се привремено извезени;

13) во рубрика 13 (Единица на мера) се запишува кратенка за соодветната единица на мера според која е договорена цената на односните стоки, а во шифарското поле со должина од 2 места се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите;

14) во рубрика 14 (Количина во единица на мера) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 цели и 2 децимални места, во кое се запишува количината на стоките што се раздолжува во соодветната единица на мера. Во првите 9 места се запишува целиот број, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишува децималниот број. Ако количината во единица на мера е цел број, во другите 2 места се запишуваат нули;

15) во рубрика 15 (Тарифен број на Царинската тарифа) се пополнува само шифарското поле со должина од 9 места, во кое се запишува соодветната шифра на тарифниот став од Списокот;

16) во рубрика 16 (Вредност во динари) се пополнува само шифарското поле со должина од 10 места, во кое се запишува вредноста на привремено извезените стоки во динари што се враќаат, односно се царинат конечно.

Вредноста на стоките мора да биде усогласена со податоците за вредноста од рубрика 38 на извозната царинска декларација врз основа на која тие стоки биле привремено извезени.

V. ЛИСТ НА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ

Член 36

Ако во обрасците I, I/1, IV, IV/1, V, V/1, VII, VII/1, IX, IX/1, X, X/1, XII, XIII, XXIV и XXIV/1 дополнително се менуваат податоците, во смисла на одредбите од Царинскиот закон, врз основа на решение од царинарницата што е конечно во управната постапка, како и во случаите во кои некој од обрасците I, IV, V, VII и IX се поништува поради тоа што царинскиот обврзник ги враќа стоките во странство пред нивното подигање под царинскиот надзор (член 278 на Царинскиот закон), односно одустане од извозот на стоките пред нивното преминување на царинската линија (член 292) од Царинскиот закон, се поднесува листа на промена на податоци на Образецот XIV — Лист на промена на податоци.

Листот на промена на податоци се поднесува во онолку примероци во колку примероци е поднесен образецот во кој се менуваат податоците. Со листот на промената на податоци се постапува на истиот начин како и со образецот во кој се менуваат податоците.

Се еден лист на промена на податоци можат да се менуваат најмногу осум податоци. Ако е потребно да се менуваат повеќе од осум податоци, се поднесува нов лист на промена на податоци.

Ако на еден образец се наоѓаат два или повеќе VS (Вид слог) — на пример: во Образецот IV — Увозна царинска декларација за увоз на стоки од благородување VS 15, VS 16 и VS 17, листот на промена на податоци се пополнува за секој VS.

Листот на промена на податоци го пополнува царинскиот обврзник.

По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, листот на промена на податоци го пополнува царинарницата, и тоа:

- 1) ако по службена должност донела решение со кое се менуваат податоците во обрасците од став 1 на овој член;
- 2) ако со решение донесено во постапката според член 265 на Царинскиот закон се менува наодот на царинарницата;
- 3) ако во врска со управниот спор се менува решението на царинарницата;
- 4) ако во Електронскиот сметковен центар на Сојузната управа за царини се утврди неисправност во образецот, а исправка не се врши на барање на царинскиот обврзник.

Царинарницата е должна да го исполни листот на промена на податоци, во смисла на точка 4 став 6 од овој член, најдоцна во рок од 30 дена, од денот кога од Електронскиот сметковен центар на Сојузната управа за царини го примила листот на погрешните податоци.

Член 37

Царинскиот обврзник може да бара измена или исправка на податоци што не претставуваат измени во смисла на член 36 став 1 од овој правилник, и тоа:

- 1) на податоци во обрасците I, I/1, IV, IV/1, XXIV и XXIV/1, во рок од шест месеци од денот на завршеното царинење на стоките;
- 2) на податоци во обрасците VII, VII/1, IX и IX/1, во рок од шест месеци од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија.

Член 38

Измените или исправките на податоците, во смисла на член 37 од овој правилник, ги врши царинар-

ницата што ја водела постапката на царинењето на стоките.

Врз основа на решението на царинарницата, со кое се одобрува измена или исправка на податоците, се пополнува листот на промена на податоци и се постапува сообразно со чл. 36 и 39 на овој правилник.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако се менуваат податоци поради тоа што стоките требало да се царинат на име на двајца или повеќе царински обврзници, односно на две или повеќе пријави за склучената работа, врз основа на решението на царинарницата со кое се одобрува измена, царинскиот обврзник поднесува нов образец на исправа со точни податоци. Новиот образец на исправата има ист број под кој односната исправа е заведена во соодветниот контролник, со тоа што по бројот се додаваат буквени ознаки (на пример: ако наместо исправата број 6523 се поднесуваат две нови исправи, тие исправи ќе се означат со броевите 6523/A и 6523/B).

Член 39

Листот на промена на податоци се пополнува на следниот начин:

1) во рубрика 1 (VS), во шифарското поле со должина од 2 места се запишува цифрата „44“ — ако се исправаат податоци во обрасците што имаат број од контролникот на извозните царински декларации, односно се запишува цифрата „45“ — ако се исправаат податоци во обрасците што имаат број од контролникот на увозните царински декларации.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, во рубрика 1 се запишува цифрата „46“ — ако се менуваат податоци во обрасците V, V/1, X, X/1, XXIV и XXIV/1.

2) во рубрика 2 (Царинарница — испостава) се запишува називот на царинарницата, односно на царинската испостава кај која се оцаринети стоки те, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинарницата, односно на царинската испостава од Кодексот на шифрите;

3) во рубрика 3 (Документ што се исправа) се запишува називот на образецот во кој се исправаат податоците, а во шифарското поле со должина од 8 места, во првите 6 места се запишува бројот под кој образецот, во кој се исправаат податоците, е регистриран кај царинарницата, а во другите 2 места, одвоени со непрекината линија, се запишуваат последните два броја на годината во која образецот е регистриран кај царинарницата;

4) во рубрика 4 (VS), во шифарското поле со должина од 2 места се запишува бројот VS на образецот во кој се исправаат податоците (на пример: ако се менува податок во увозната царинска декларација за сместување на стоки на кон consignacija, во рубрика 4 се запишува „30“);

5) во рубрика 5 (Датум) со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога листот на промена на податоци ѝ е поднесен на царинарницата. Ако решението со кое се менуваат податоците го донесува царинарницата по службена должност, во рубрика 5 со цифри се запишуваат денот, месецот и годината кога царинарницата го донела решението;

6) во рубрика 6 (Царински обврзник) се запишуваат називот и адресата на лицето што, во смисла на член 24 од Царинскиот закон, е царински обврзник, а во шифарското поле со должина од 5 места се запишува шифрата на царинскиот обврзник од образецот што се исправа;

7) во рубрика 7 (Број и датум на решението на царинарницата) се запишуваат бројот и датумот на решението врз основа на кое се врши измена на податоците. Таа рубрика ја пополнува царинарницата;

8) во рубрика 8 (Надлежна народна банка) се запишува седиштето на надлежната народна банка на републиката, односно на народна банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на царинскиот обврзник;

9) во рубрика 9 (Број и датум на заклучокот) се запишуваат бројот на пријавата за склучената работа на увоз, односно бројот на пријавата за склучената работа на извоз од контролникот на склучените работи што го води организацијата на здружен труд, а под кој таа пријава е регистрирана кај надлежната народна банка и со цифри денот, месецот и годината кога пријавата за склучената работа е приемена кај надлежната народна банка;

10) во рубрика 10 (Реден број на наменувањето) во шифарското поле со должина од 3 места се запишува редниот број на наменувањето од образецот во кој се врши измена на податоците.

Ако податоците се исправаат во општиот дел на царинските образци од член 36 на овој правилник (на пример: во образецот I — рубрики 1 до 24; во образецот IV — рубрики 1 до 19; во образецот V — рубрики 1 до 10), рубриката 10 не се пополнува.

Ако образецот се поништува, во смисла на член 36 став 1 од овој правилник, во рубрика 10 се запишува бројот „999“;

11) во рубрика 11 (Реден број на рубриката), во шифарското поле со должина од 2 места се запишува редниот број на рубриката од образецот во кој се менуваат податоците.

Ако образецот се поништува, во смисла на член 36 став 1 од овој правилник, во рубрика 11 се запишува бројот „99“;

12) во рубрика 12 (Назив на рубриката) се запишува називот на рубриката од образецот во кој се менуваат податоците;

13) во рубрика 13 (Поранешен податок), во шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места, се запишува податокот, односно шифрата што се менува.

Ако образецот се поништува, во смисла на член 36 став 1 на овој правилник, рубрика 13 не се пополнува.

Ако податокот што се исправа е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места, одвоени со испрекинатата линија, се запишуваат нули;

14) во рубрика 14 (Нов податок), во шифарското поле со должина од 11 цели и 2 децимални места се запишува новиот податок, односно шифра.

Ако образецот се поништува, во смисла на член 36 став 1 на овој правилник, рубрика 14 не се пополнува.

Ако новиот податок е цел број, во делот на шифарското поле за децимални места, одвоени со испрекинатата линија, се запишуваат нули.

VI. ПРИЈАВА ЗА УВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ И ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ

Член 40

Пријавата за увоз и провоз на стоки (член 74 став 3 од Царинскиот закон) се поднесува на Образецот XV — Пријава за увоз и провоз на стоки.

Пријавата за извоз и провоз на стоки (член 287 став 4 од Царинскиот закон) се поднесува на Образецот XVI — Пријава за извоз и провоз на стоки.

VII. КОНТРОЛЕН ЛИСТ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО

Член 41

Контролниот лист на облагородувањето се поднесува на Образецот XVII — Контролен лист на облагородувањето.

Контролниот лист на облагородувањето е исправа со која стоките привремено увезени заради облагородување се упатуваат на подрачје на друга царинарница заради вршење на мерките за царински надзор.

Член 42

За стоките што привремено се увезуваат заради облагородување на подрачје на повеќе царинарници, или во повеќе фази кај организациите на здружен труд на подрачје на повеќе царинарници, односно кај друга царинарница во смисла на член 305 став 5 од Царинскиот закон, увозникот ѝ поднесува на царинарницата што стоките ги упатува (во натамошниот текст испратната царинарница) контролен лист на облагородувањето (во натамошниот текст: контролниот лист).

Член 43

Контролниот лист со препис, односно со фотокопија на решението за одобрение на привремениот увоз, се поднесува посебно за секоја царинарница на чие подрачје ќе се изврши облагородувањето на стоките (во натамошниот текст: приемната царинарница).

Рубриците 3 до 11 на контролниот лист ги пополнува увозникот, а другите рубрики — царинарницата. Тие податоци ги заверува царинарницата.

Член 44

Контролниот лист се пополнува во три примероци. Кон третиот примерок од контролниот лист се додава потврдата за предавање на контролниот лист на приемната царинарница.

Првиот примерок од контролниот лист го задржува испратната царинарница, а вториот и третиот примерок, со прилозите, мострите и сл. му ги предава на увозникот. Увозникот ѝ ги предава на приемната царинарница, во рокот што ќе го определи испратната царинарница, обата примерока од контролниот лист, со прилозите, мострите и сл. и со препис на решението со кое е одобрен привремениот увоз.

Член 45

Ако по завршувањето на една фаза на облагородување на стоките увозникот ги упатува стоките до организација на здружен труд на подрачје на друга царинарница што ќе ја изврши следната фаза на облагородување, на испратната царинарница ѝ ги поднесува контролниот лист и препис, односно фотокопија на решението за одобрение на привремениот увоз.

Член 46

Ако привремено увезените стоки се враќаат преку царинарницата што го одобрила привремениот увоз, а облагородувањето е вршено на подрачје на повеќе царинарници, увозникот ѝ го поднесува на царинарницата на чие подрачје е вршено облагородувањето на стоките контролниот лист заради упатување на стоките до царинарницата преку која стоките ќе се вратат во странство.

Член 47

Ако една работа на облагородување на стоки е вршена на подрачје на повеќе царинарници, а враќањето на стоките е одобрено преку една царинарница, увозникот ѝ го поднесува на секоја царинарница на чие подрачје е вршено облагородувањето на стоките контролниот лист заради упатување на стоките до царинарницата преку која стоките ќе се вратат во странство.

VIII. БРОДСКА КНИГА

Член 48

Сите бродови и други пловни објекти (во натамошниот текст: бродот) што превезуваат стоки во смисла на член 49 од овој правилник, се должни да водат бродска книга на Образецот XIX — Бродска книга.

Бродската книга ја заверува царинарницата надлежна според матичната лука, односно пристаништето на бродот.

Бродската книга заверена од царинарницата претставува царинска исправа од член 114 точка 2 на Царинскиот закон.

Член 49

Царински надзор над домашните стоки што се превезуваат од едно домашно место во друго домашно место по море, гранични реки или гранични езера и над стоките што ги превезуваат бродовите од член 114 точ. 5, 6 и 7 од Царинскиот закон, царинарницата врши со преглед на Бродската книга и со преглед на бродот.

Член 50

Возарот е должен непосредно по извршениот натовар на стоките во бродот да ги запише податоците за натоварените стоки во Бродската книга (рубрики 1 до 7).

Член 51

Возарот е должен непосредно по извршениот истовар на стоките од бродот да ги запише податоците на истоварените стоки во Бродската книга (рубрики 8 до 10), а примателот на стоките го потврдува приемот на стоките во рубрика 11 на Бродската книга.

Член 52

Ако истоварот на стоките се врши во повеќе места по должина на домашниот брег, возарот е должен во рубрика 8 на Бродската книга да ги наведе сите места на истоварот на стоките, а во рубриците 9 и 10 — количината на истоварот на стоките и датумот на истоварот, посебно за секое место на истоварот. Наведените податоци примателите на стоките ги потврдуваат во рубриката 11 на Бродската книга.

Член 53

Царинарницата повремено врши преглед на бродовите што превезуваат стоки во смисла на член 49 од овој правилник, и со спроведување на податоците од Бродската книга со состојбата на стоките што се превезуваат, проверува дали Бродската книга се води уредно и точно.

За утврдените неисправности царинарницата составува записник во два примерока, од кои еден задржува, а другиот му го предава на возарот.

IX. ЦАРИНСКА ИСПРАВА СО КОЈА СТОКИТЕ И СЕ УПАТУВААТ НА ДРУГА ЦАРИНАРНИЦА

Член 54

Ако со царинскиот закон или со прописи донесени врз основа на тој закон не е определено поинаку, стоките и се упатуваат на друга царинарница со царинска проследница на Образецот XX — Царинска проследница.

Член 55

Ако стоките и се упатуваат на друга царинарница со железнички превозни средства, железничката станица и поднесува на царинарницата, кон пријавата за увоз и провоз на стоките, железнич-

ка превозна исправа на која во зелена боја е втиснат штембил за увозни царински стоки, односно за провозни царински стоки на Образецот XXI.

Член 56

Ако стоките и се упатуваат на друга царинарница со воздухоплов, се поднесува посебен стокосен манифест на Образецот XXII — Посебен стокосен манифест за царински стоки.

Ако на друга царинарница и се упатува багаж пристигнат со воздухоплов одвоено од сопственикот, на царинарницата и се поднесува посебен стокосен манифест на Образецот XXIII — Посебен манифест за патнички багаж пристигнат одвоено од сопственикот.

Член 57

Ако стоките што и се пријавени на царинарницата, според дополнителна диспозитија или од други причини, се враќаат во земјата од која се доставени или се упатуваат во некоја друга земја, на превозните исправи мора да се назначи дека се во прашање странски стоки и да се наведе земјата од која стоките пристигнале во Југославија.

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 58

Образците I до XXIV и Кодексот на шифрите, се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Образците I, I/1, IV, IV/1, V, V/1, VII, VII/1, IX, IX/1, X, X/1, XII, XIII, XIV, XXIV и XXIV/1 се приспособени за електронска обработка на податоците.

Организацијата на здружен труд што не е наведена во Кодексот на шифрите, а која е регистрирана за вршење на надворешнотрговско работење, поднесува барање до Сојузната управа за царини — Електронски сметковен центар заради добивање на соодветна шифра. Врз основа на поднесеното барање, Сојузната управа за царини издава потврда за одобрената шифра. Потврдата за одобрената шифра се поднесува до надлежната народна банка при поднесувањето на пријавата за склучената работа.

Ако податокот што се внесува во некој од образците од став 2 на овој член има помалку цифри од бројот на местата во соодветното шифарско поле, од левата страна на шифарското поле ќе останат слободни онолку места за колку податокот има помалку цифри од бројот на местата во шифарското поле.

Ако податокот што се внесува во некој од образците од став 2 на овој член има повеќе цифри од бројот на местата во соодветното шифарско поле, таквиот податок мора да се подели и да се пријави под два редни броја на наменувањето.

Член 59

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/25 и 27/76).

Овој правилник влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Бр. 01-01 Д-12916/1

27 јули 1976 година

Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа за
царини,

Димитар Алексиевски, с. р.

**КОДЕКС НА ШИФРИТЕ
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИН-
СКАТА ПОСТАПКА**

**I. ЦАРИНАРНИЦИ И НИВНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ
ЕДИНИЦИ**

Реден број	Назив на царинарницата, односно на нејзината организациона единица	Шифра
1	2	3

СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1	Сарајево	91
	1) Царинска испостава Аеродром Сарајево	91014
	2) Царинска испостава Брчко	91022
	3) Царинска испостава Добој	91030
	4) Царинска испостава Мостар	91049
	5) Царинска испостава Пошта Са- рајево	91057
	6) Царинска испостава Тузла	91065
	7) Царинска испостава Зеница	91073
	8) Царинска испостава Желез- ничка станица Сарајево	91081

2	Босански Нови	92
	1) Царинска испостава Бања Лука	92010
	2) Царинска испостава Босански Нови	92029
	3) Царински реферат Босанска Градишка	92045

СР ЦРНА ГОРА

3	Титоград	35
	1) Царинска испостава Титоград	35023
	2) Царинска испостава Божај	35041
	3) Царинска испостава Никшић	35076
	4) Царинска испостава Цетиње	35084
	5) Царинска испостава Аеродром Титоград	35092
	6) Царинска испостава Пошта Ти- тоград	35106
	7) Царинска испостава Бијело Поље	35114

4	Бар	36
	1) Царинска испостава Аеродром Тиват	36013
	2) Царинска испостава Бар	36021
	3) Царинска испостава Херцег Нови	36048

СР ХРВАТСКА

5	Загреб	41
	1) Царинска испостава Аеродром „Плесо“ Загреб	41017
	2) Царинска испостава Карловац	41025
	3) Царинска испостава Пошта 2 Загреб	41033

1	2	3
	4) Царинска испостава Сисак	41041
	5) Царинска испостава Западни колодеор Загреб	41068
	6) Царинска испостава Јавна скла- дишта Загреб — Житњак	41076
	7) Царински реферат Загребачки велесајам	41084
	8) Царински реферат Главни ко- лодвор Загреб	41092
	9) Одсек консигнација Загреб	41106

6	Копивница	42
----------	------------------	-----------

1) Царинска испостава Коприв- ница	42013
2) Царинска испостава Коториба	42021
3) Царинска испостава Горичан	42043
4) Царинска испостава Терезино Поље	42056
5) Царинска испостава Вараждин	42064
6) Царинска испостава Ђекешич	42072
7) Царински реферат Пошта Ва- раждин	42080

7	Осијек	43
----------	---------------	-----------

1) Царинска испостава Бели Ма- настир	43028
2) Царинска испостава Желез- ничка станица Осијек	43036
3) Царинска испостава Славонски Брод	43044
4) Царинска испостава Пошта Оси- јек	43052
5) Царинска испостава Винковци	43060
6) Царинска испостава Вуковар	43079
7) Царинска испостава Доњи Ми- хољак	43087
8) Царински реферат Кнежево	43095
9) Царинска испостава Лука Драва Осијек	43109

8	Пула	44
----------	-------------	-----------

1) Царинска испостава Аеродром Пула	44016
2) Царинска испостава Лука Пула	44024
3) Царински реферат Ровињ	44032
4) Царински реферат Пореч	44040

9	Ријека	45
----------	---------------	-----------

1) Царинска испостава Аеродром Омишаљ	45012
2) Царинска испостава Бакар	45020
3) Царинска испостава Пошта 2 Ријека	45039
4) Царинска испостава Лука Ри- јека	45047
5) Царинска испостава Железнич- ки колодвор Ријека	45055
6) Царински реферат Мали Ло- шињ	45063
7) Царински реферат Раша	45071
8) Царински реферат Сењ	45093
9) Одсек консигнација Ријека	45101
10) Одсек за послове саобраћаја	45128

1	2	3	1	2	3
10	Сплит	51		4) Царинска испостава Богородица	83054
	1) Царинска испостава Аеродром Сплит	51012		5) Царинска испостава Ново Село	83062
	2) Царинска испостава Лука Сплит	51020		СР СЛОВЕНИЈА	
	3) Царинска испостава Пошта Сплит	51039	13	Љубљана	61
11	Дубровник	52		1) Царинска испостава Јавна складишта Љубљана	61018
	1) Царинска испостава Аеродром „Вилипи“	52019		2) Царинска испостава Крањ	61026
	2) Царинска испостава Пошта Дубровник	52035		3) Царинска испостава Аеродром Брник	61034
	3) Царинска испостава Лука Гуж	52043		4) Царинска испостава Пошта Љубљана	61042
	4) Царинска испостава Корчула	52051		5) Царинска испостава Ново Место	61050
12	Шибеник	53		6) Царински реферат Главна железничка станица Љубљана	61069
	1) Царинска испостава Шибеник	53015	19	7) Одсек констигација Љубљана	61077
13	Задар	54		Целје	62
	1) Царинска испостава Аеродром Задар	54011		1) Царинска испостава Велење	62014
	2) Царинска испостава Лука Гаженица	54038	20	2) Царинска испостава Целје	62022
	3) Царинска испостава Путничка Лука Задар	54046		Дравоград	63
	4) Царински реферат Лука Масленица	54054		1) Царинска испостава Холмец	63010
14	Плоче	55		2) Царинска испостава Преваље	63029
	1) Царинска испостава Плоче	55018		3) Царинска испостава Вич	63037
	СР МАКЕДОНИЈА			4) Царински реферат Радље	63045
15	Скопје	81		5) Царински реферат Дравоград	63053
	1) Царинска испостава Аеродром „Петровац“ Скопје	81019	21	Горња Радгона	64
	2) Царинска испостава Деве Баир	81027		1) Царинска испостава Мурска Собота	64017
	3) Царинска испостава Куманово	81035		2) Царинска испостава Горња Радгона	64025
	4) Царинска испостава Маџари	81043		3) Царинска испостава Кузма	64033
	5) Царинска испостава Пошта Скопје	81051	22	4) Царинска испостава Долга Вас	64041
	6) Царинска испостава Титов Велес	81078		Јесенице	65
	7) Царинска испостава Штип	81086		1) Царинска испостава Језерско	65013
16	Битола	82		2) Царинска испостава Љубељ	65021
	1) Царинска испостава Битола	82015		3) Царинска испостава Подкорен	65048
	2) Царинска испостава Аеродром Охрид	82023		4) Царинска испостава Ратече	65056
	3) Царинска испостава Меѓетлија	82031		5) Царинска испостава Железничка станица Јесенице	65064
	4) Царинска испостава Прилеп	82058	23	Копер	66
	5) Царинска испостава Кафасан	82066		1) Царинска испостава Лазарет	66028
	6) Царински реферат Пошта Битола	82074		2) Царинска испостава Лука Копер	66036
	7) Царински реферат Кременица	82082	24	3) Царинска испостава Слободна царинска зона Копер	66044
17	Гевгелија	83		4) Царинска испостава Шкофје	66052
	1) Царинска испостава Железничка станица Гевгелија	83011		5) Царински реферат Пирам	66060
	2) Царинска испостава Струмица	83038		6) Царински реферат Умаг	66079
	3) Царинска испостава Делчево	83016		Марибор	67
				1) Царинска испостава Пошта Марибор	67016
				2) Царинска испостава Шентил	67024
				3) Царинска испостава Железничка станица Марибор	67032
				4) Царинска испостава Аеродром Марибор	67040

1	2	3	1	2	3
25	Нова Горица	68		4) Царинска испостава Стразими- ровци	15040
	1) Царинска испостава Предил	68012		5) Царинска испостава Вршка Чу- ка	15059
	2) Царинска испостава Робич	68020		6) Царинска испостава — Елек- тронска индустрија Ниш	15067
	3) Царинска испостава Рожна До- лина	68039		7) Царинска испостава Желез- ничка станица Ниш	15075
	4) Царинска испостава Железнич- ка станица Нова Горица	68047		8) Царински реферат Пошта Ниш	15083
	5) Царинска испостава Небло	68055		9) Царински реферат Мајданпек	15091
26	Сежана	69		САП ВОЈВОДИНА	
	1) Царинска испостава Фернетићи	69019		Нови Сад	21
	2) Царинска испостава Козина	69027		1) Царинска испостава Лука и Јавна складишта Нови Сад	21016
	3) Царинска испостава Железнич- ка станица Сежана	69035	32	2) Царинска испостава Бачка Па- ланка	21024
	СР СРБИЈА			3) Царинска испостава Сремска Митровица	21032
27	Београд	11		4) Царинска испостава Врбас	21040
	1) Царинска испостава Аеродром Сурчин	11010		5) Царинска испостава Пошта Но- ви Сад	21059
	2) Царинска испостава Лука Ду- нав Београд	11029		6) Царинска испостава Железнич- ка станица Нови Сад	21067
	3) Царинска испостава Панчево	11037		7) Одсек консигнација Нови Сад	21073
	4) Царинска испостава Пошта 2 Београд	11045		Бездан	22
	5) Царинска испостава Смедерево	11053	33	1) Царинска испостава Апатин	22012
	6) Царинска испостава Светоза- рево	11061		2) Царинска испостава Бачки Брег	22020
	7) Царинска испостава Шабац	11088		3) Царинска испостава Бездан	22039
	8) Царинска испостава Желез- ничка станица Макиш	11096		Вршац	23
	9) Царинска испостава Желез- ничка станица Београд	11118	34	1) Царинска испостава Калуђе- рово	23019
	10) Царински реферат Сајам Бео- град	11126		2) Царинска испостава Ватин	23027
	11) Одсек консигнација Београд	11134		3) Царинска испостава Железнич- ка станица Вршац	23035
28	Кладово	12		Зрењанин	24
	1) Царинска испостава Кладово	12017		1) Царинска испостава Кикинда	24015
	2) Царинска испостава Караташ	12025	35	2) Царинска испостава Зрењанин	24023
	3) Царинска испостава Мокрање	12033		3) Царинска испостава Српска Цр- ња	24031
	4) Царинска испостава Прахово	12041		Суботица	25
	5) Царинска испостава Велико Градиште	12063		1) Царинска испостава Хоргош	25011
29	Димитровград	13		2) Царинска испостава Јавна скла- дишта Суботица	25038
	1) Царинска испостава Градина	13013	36	3) Царинска испостава Железнич- ка станица Суботица	25046
	2) Царинска испостава Желез- ничка станица Димитровград	13021		САП КОСОВО	
30	Краљево	14		Приштина	31
	1) Царинска испостава Крагујевац	14028		1) Царинска испостава Приштина	31011
	2) Царинска испостава Крушевац	14036		2) Царинска испостава Косовска Митровица	31038
	3) Царинска испостава Титово Ужице	14044		3) Царинска испостава Призрен	31046
	4) Царинска испостава Железнич- ка станица Краљево	14052	37	4) Царински реферат Тафа Пру- шит	31054
	5) Царинска испостава Чачак	14060		5) Царински реферат Врбница	31062
31	Ниш	15			
	1) Царинска испостава Бор	15016			
	2) Царинска испостава Лесковац	15024			
	3) Царинска испостава Рибарца	15032			

II. НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО РАБОТИ ВО ВРСКА СО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

Реден број	НАЗИВ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ОДНОСНО ЗАЕДНИЦАТА	Место	Шифра
1	2	3	4
СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА			
1	АИПК „БОСАНСКА КРАЈИНА“, ООУР ПРИЈЕДОР, РЈ САРАЈЕВО	Сарајево	10014
2	АИПК „БОСАНСКА КРАЈИНА“, ООУР КЛАОНИЦА И ХЛАДЊАЧА	Босанска Градишка	10022
3	„АЛХОС“, ИНДУСТРИЈА ОБУВЕ	Сарајево	10030
4	„АСФАЛТЕР“, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЌЕ	Сарајево	10049
5	АИПК „БОСАНСКА КРАЈИНА“, БАЊА ЛУКА, ООУР „POLJOEX-FORT“	Сарајево	10057
6	„БИТУМЕНКА“, ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИТУМЕНСКИХ ПРОИЗВОДА	Сарајево	10154
7	„БОРИС КИДРИЧ“, КОКСНОХЕМИЈСКИ КОМБИНАТ	Лукавац	10162
8	„БОСНА-АУТО“, УВОЗНО-ИЗВОЗНО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЌЕ	Сарајево	10170
9	„БОСНА-ФOLKЛОР“, ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАРОДНИХ РУКОТВОРИНА	Сарајево	10189
10	„БОСНА“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЌЕ	Сарајево	10197
11	„БОСНАФИЛМ“, ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УВОЗ И ИЗВОЗ ФИЛМОВА	Сарајево	10200
12	„БОСНАЛИЈЕК“, ТВОРНИЦА ЛИЈЕКОВА И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА	Сарајево	10219
13	„БОСНАМОНТАЖА“, МОНТАЖНО ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЌЕ	Приједор	10227
14	„БРАТСТВО“, МАШИНСКО-МЕТАЛУРШКИ КОМБИНАТ	Нови Травник	10235
15	„ЧАЈАВЕЦ“, ЕЛЕКТРОНИКА-ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА	Бања Лука	10448
16	„ЕНЕРГОИНВЕСТ“, ООУР „ЕНЕРГОПЕТРОЛ“	Сарајево	10952
17	„ЕНЕРГОИНВЕСТ“, ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ	Сарајево	10960
18	ФАБРИКА ДУВАНА	Сарајево	11088
19	„ФЕРИНГ“, ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ	Грачаница	11096
20	„ФЕРОЕЛЕКТРО“, ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО, УВОЗ И ИЗВОЗ	Сарајево	11118
21	„ФОТО-ОПТИК“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЌЕ	Сарајево	11126
22	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	Сарајево	11231
23	„ХЕМА“, НАФТНО-ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА	Сарајево	11347
24	„ХЕРЦЕГОВИНА“, ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ, „ХЕПОК-КОМЕРЦ“	Мостар	11355
25	„ХИДРОГРАДЊА“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЌЕ	Сарајево	11363
26	„ХИТ ХЕРЦЕГОВИНА“, ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ	Мостар	11371
27	„ИНЦЕЛ“, ИНДУСТРИЈА ДРВЕТА, ЦЕЛУЛОЗЕ, ПАПИРА И ВЛАКАНА	Бања Лука	11487
28	„ИНГРАП“, ЗАНАТСКО-ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЌЕ	Хадиди	11495
29	„ИНТЕРИПЕД“, ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА МЕЃУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ИНВЕСТИЦИЈУ	Сарајево	11509
30	„ЈАВОР“, ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ	Сарајево	11614
31	„ЈЕЛШИНГРАД“ ТВОРНИЦА СТРОЈЕВА И ЉЕВАОНИЦА ЧЕЛИКА	Бања Лука	11622
32	„ЈУГОКОМЕРЦ“, ИНОСТРАНА ЗАСТУПСТВА У СФРЈ	Сарајево	11630
33	„КЉУЧ“ ТВОРНИЦА ЧАРАПА	Сарајево	11746
34	„КОМВИТЕКС“, ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ	Бихаћ	11754
35	„КОЊИНА“, ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА ПРЕРАДУ МЕТАЛА	Високо	11762
36	КОЖАРСКИ КОМБИНАТ	Високо	11770
37	„КРЕКА-БАНОВИЋИ“, ТИТОВИ РУДНИЦИ	Тузла	11789
38	„КРИВАЈА“, ПРЕДУЗЕЌЕ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ	Завидовићи	11797
39	„ЛИК“, ЗАВОД ЛИКОВНИХ И ПРИМЈЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ	Сарајево	11908
40	„ЛИВИНГ“, ИНЖЕЊЕРИНГ ЛИВАРСТВА	Сарајево	11916
41	„МЕДИКОМЕРЦ“, ПРЕДУЗЕЌЕ ЗА ИЗВОЗ, УВОЗ И ТРГОВИНУ	Сарајево	12122
42	„МЕДИТЕРАН“, УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ПРЕХРАНУ	Мостар	12130

1	2	3	4
43	„МЕТАЛИМПЕКС“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ	Тузла	12149
44	„МЕТАЛНО“, ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Зеница	12157
45	„МОДЕХ“, ФАБРИКА МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ	Добој	12165
46	„НАТРОН“, ТВОРНИЦА СУЛФАТНЕ ЦЕЛУЛОЗЕ И НАТРОН-ПАПИРА	Маглај	12270
47	„НИКОЛА ТЕСЛА“, МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Тузла	12289
48	„НОВИ ЖИВОТ“, ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Зеница	12297
49	НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО И ШТАМПАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ОСЛОБОЂЕЊЕ“	Сарајево	12300
50	„НАРК“, КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Сарајево	12602
51	„ПЕТРОЛИНВЕСТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ	Сарајево	12610
52	„ПОЉООПРЕМА“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Сарајево	12623
53	„ПУТ“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Сарајево	12637
54	„РАДНИК“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Добој	12742
55	„РЕМОНТ-МОНТАЖА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ И МОНТАЖУ ПОСТРОЈЕЊА	Тузла	12750
56	„РУДАР“, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ИСТРАЖИВАЧКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Тузла	12769
57	РУДАРСКО-МЕТАЛУРШКИ КОМБИНАТ	Зеница	12777
58	„РУДАРСТВО И ХЕМИЈА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Тузла	12783
59	„САНА“, ТВОРНИЦА ТРИКОТАЖЕ И КОНФЕКЦИЈЕ	Босански Нови	12890
60	„SATEX“, ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА	Сарајево	12904
61	СИБ, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ТВОРНИЦА ВИЛИМОВА	Сарајево	12912
62	„СОКО“, ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Мостар	12920
63	„СВЈЕТЛОСТ“, ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Сарајево	12939
64	„СОДА-СО“, СОНО-ХЕМИЈСКИ КОМБИНАТ, ТУЗЛА ООУР „ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“	Сарајево	12947
65	„ШИПАД“, ШУМСКО-ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Сарајево	13048
66	„ШНЕДИЦИЈА“, АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Бутојно	13056
67	„ШУМАПРОДУКТ“, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО СПОЉНОТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Сарајево	13064
68	ТАС, ТВОРНИЦА АУТОМОБИЛА САРАЈЕВО	Сарајево	13188
69	„ТЕХНИКА“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Тузла	13196
70	„ТРИКО“, ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ И КОНФЕКЦИЈЕ	Босанска Градишка	13218
71	„УНИМА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ	Сарајево	13323
72	„УНИОНИМПЕКС“, СПОЉНОТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Сарајево	13331
73	„УНИОНИНВЕСТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ	Сарајево	13358
74	УНИС, УДРУЖЕНА МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА	Сарајево	13366
75	УПИ, УЈЕДИЊЕНА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОМЕТ И ИНДУСТРИЈА	Сарајево	13374
76	„ВАТРОСТАЛНА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНДУСТРИЈСКИХ ПЕЋИ	Зеница	13498
77	„БЕЛЕТРГОВИНА“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО	Сарајево	13501
78	„ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“, ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Сарајево	13528
79	„ВРБАС“, КОМБИНАТ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ	Бања Лука	13538
80	„ВИТЕХ“, ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА	Високо	13544
81	„ЗРАК“, ПРЕДУЗЕЋЕ ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ И ОПТИКЕ	Сарајево	13641
СР ЦРНА ГОРА			
82	„БОРИС КИДРИЧ“, ЖЕЉЕЗАРА	Нижњи	20117
83	„ЦРНА ГОРА“, ИМПОРТ-ЕКСПОРТ	Титоград	20222
84	„ДРВОИМПЕХ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ДРВЕТА	Титоград	20532
85	ДУВАНСКИ КОМБИНАТ	Титоград	20540
86	„ЕКСПОРТВИЈЕ“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Херцег Нови	20850
87	„ИНДУСТРИАИМПОРТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДЊУ И ТУРИЗАМ	Титоград	21261
88	„ИНДУСТРИЈАКОМЕРЦ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Титоград	21288

1	2	3	4
89	„ИНТЕРИНВЕСТ“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ	Бијело Поље	21296
90	„ИНТЕРТОУР“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Херцег Нови	21318
91	„ЈАДРАН“, ИНДУСТРИЈА МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ	Пераст	21423
92	„ЈУГООЦЕАНИЈА“, ООУР „ТЕХНОКОМЕРЦ“	Котор	21431
93	ЈУГОСЛОВЕНСКА ОЦЕАНСКА ПЛОВИДБА	Котор	21458
94	ЈУГОСЛОВЕНСКА ОЦЕАНСКА ПЛОВИДБА, ООУР „ОЦЕАНИЈА-ТЕХНОКОМЕРЦ“	Котор	21466
95	„ЈУГОПЕТРОЛ“, ООУР „ЈУГОПЕТРОЛ-ПРОМЕТ“, УВОЗ НАФТЕ И НАФТИНИХ ДЕРИВАТА	Котор	21474
96	ЛУКА „БАР“	Бар	21679
97	„МАШИНОПРОМЕТ ЦРНА ГОРА“	Титогорад	21881
98	„МОНТЕНЕГРОТУРИСТ“, ООУР „АВАЛА-ИНЖЕЊЕРИНГ“	Будва	21903
99	„МОНТЕНЕГРОТУРИСТ“, ЗДРУЖЕНО ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЊЕ	Будва	21911
100	„ОБОД“, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА	Цетиње	22225
101	„ПОБЈЕДА“, НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЊЕ	Титогорад	22330
102	ПРЕКООКЕАНСКА ПЛОВИДБА	Бар	22349
103	„РАДОЈЕ ДАКИЋ“, ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	Титогорад	22454
104	„РУМИЈАТРАНС“, ИМПЕДИЦИЈА, ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ	Бар	22462
105	„13. ЈУЛ“, АГРОКОМБИНАТ	Титогорад	22772
106	„ЗЕТАТРАНС“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И РЕМОТ	Титогорад	23086

СР ХРВАТСКА

107	АБМ, АРХИТЕКТОНСКИ БИРО „МЕДВЕШТАК“	Загреб	30015
108	„АДРИА ФИЛМ“, ПОДУЗЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА	Загреб	30023
109	„АДРИА-УНИОН“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Ријека	30031
110	„АДРИА“, КОМБИНАТ ЗА УЛОВ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РИВОМ	Задар	30058
111	„АДРИА“, ПОДУЗЕЊЕ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО	Умаг	30066
112	АДРИАИНЖЕЊЕРИНГ, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	30074
113	АЕРОДРОМ „ЗАГРЕБ“, ПОДУЗЕЊЕ ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ	Загреб	30082
114	„АГЕМ“, БИРО ЗА ИЗРАДУ ИНВЕСТИЦИОНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	Загреб	30090
115	„AGRICULTASOOP“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	30104
116	„АГРИАРИЈА“, ТРГОВИНСКО ПОДУЗЕЊЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Задар	30112
117	„AGROIMPREX“, ПРОИЗВОДНО И ТРГОВИНСКО ПОДУЗЕЊЕ	Загреб	30120
118	„АГРОКОМБИНАТ“, ПОДУЗЕЊЕ ЗА ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА	Загреб	30139
119	„АГРОМАКЕДОНИЈА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ	Загреб	30147
120	„АГРОПОСАВЉЕ“, ПРОИЗВОДНО И ТРГОВИНСКО ПОДУЗЕЊЕ	Загреб	30155
121	„АГРОСЕРВИС“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	30163
122	„АГРОСЛАВЕНИЈА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Осијек	30171
123	„АГРОУНИОН“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	30198
124	„АКУМУЛАТОР“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ АКУМУЛАТОРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ	Загреб	30201
125	„АМОСПРОМЕТ“, ПОДУЗЕЊЕ ЗА МАЛОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ	Бује	30228
126	„АНИТА“, УГОСТИТЕЉСКО ПОДУЗЕЊЕ	Врсар	30236
127	„АРТО“, УСТАНОВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРИРЕДБИ И МАНИФЕСТАЦИЈА	Загреб	30244
128	„АСТРА“, ТЕОРИЈА ОБУЋЕ	Загреб	30252
129	„АТИКА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ, СЕЖАНА „АТИКА-COMMERCE“	Загреб	30260
130	„АТЛАНСКА ПЛОВИДБА“	Дубровник	30279
131	„АТЛАС“, ПУТНИЧКА АГЕНЦИЈА	Дубровник	30287
132	„АУТО-ХРВАТСКА“, ТРГОВИНА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА	Загреб	30295
133	„АУТО-МОТО-СТРОЈ“, ПОДУЗЕЊЕ ЗА ТРГОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ ФИРМИ	Загреб	30309
134	„АУТОЦЕНТАР“, ПОДУЗЕЊЕ ЗА ВАЊСКУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ	Загреб	30317
135	„АУТОДУБРАВА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	30325

1	2	3	4
136	„АУТОТЕХНИКА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПОПРАВАК И РЕМОНТ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	Загреб	30333
137	„АУТОМОБИЛИА“, ИНОЗЕМНА ЗАСТУПСТВА	Загреб	30341
138	„АУТОТРАНС“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРИЛЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ	Ријека	30368
139	„АУТОТУРИСТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ	Опатија	30376
140	„АУТОДУБРАВА“, ООУР „ИМПРЕХ“	Загреб	30384
141	„ASTRA-МАШИНОИМПРЕХ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТАРЊУ ТРГОВИНУ	Загреб	30392
142	„АУТОМЕХАНИКА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПОПРАВАК И РЕМОНТ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	Загреб	30406
143	„АУТОМОТОР“, ООУР ТРГОВИНА И СЕРВИС	Ријека	30414
144	„AGIMEX“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ И ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Загреб	30422
145	„ASTRA-МАШИНОИМПРЕХ“, ООУР ЗАСТУПСТВО ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ	Загреб	30430
146	„ASTRA-МАШИНОИМПРЕХ“, ООУР МЕЂУНАРОДНА И УНУТАРЊА ТРГОВИНА	Загреб	30449
147	„ASTRA-МАШИНОИМПРЕХ“, ООУР ИЗВОЗ-УВОЗ	Загреб	30457
148	„BANEX“, ИНОЗЕМНА ЗАСТУПСТВА	Загреб	30503
149	„БАНИЈА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ОРТОПЕДСКИХ ПОМАГАЛА	Загреб	30511
150	„ВЕЛАМ“, ИНЖЕЊЕРИНГ ЗА БРОДСКУ ЕЛЕКТРОНИКУ И АУТОМАЦИЈУ	Ријека	30538
151	„ВЕЛСОР“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА СТОЧАРСТВО	Бјеловар	30546
152	„ВЕЉЕ“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Дарда	30554
153	„БИЛО-КАЛНИК“, КОМБИНАТ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПАПИРА	Копривница	30562
154	БИРО ЗА ТУРИСТИЧКУ ПРОПАГАНДУ	Загреб	30570
155	„БОЈСНАСТ“, ЗАНАТСКО ПОДУЗЕЋЕ	Пула	30589
156	„БОРАЦ“, ТРАВНИК, ПРЕДСТАВНИШТВО	Загреб	30597
157	„БОРИНЦИ“, ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ	Винковци	30600
158	„БОРИС КИДРИЧ“, ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ	Задар	30619
159	„БОРИС КИДРИЧ“, ТВОРНИЦА ЛАКИХ МЕТАЛА	Шибеник	30627
160	„БОРИС КИДРИЧ“, ТВОРНИЦА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ СТАКЛА	Пула	30635
161	„БОРОВО“, ЈУГОСЛАВЕНСКИ КОМБИНАТ ГУМЕ И ОБУЋЕ	Борово	30643
162	„БРАЋА КАВУРИЋ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ И МОНТАЖУ	Загреб	30651
163	„БРАЋА ОРЕШКИ“, СТРОЈНО БРАВАРСКО-ЉЕВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Ракитје код Самобора	30678
164	„БРАТСТВО“, ТВОРНИЦА СТРОЈЕВА	Загреб	30686
165	„БРОДОКОМЕРЦ“, ПРЕДСТАВНИШТВО УМАГ	Умаг	30694
166	„БРОДОКОМЕРЦ“, ТРГОВАЧКО И ХОТЕЛСКО ПОДУЗЕЋЕ	Ријека	30708
167	„БРОДОМАТЕРИЈАЛ“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Ријека	30716
168	„БРОДОМЕРКУР“, ИЗВОЗ-УВОЗ	Сплит	30724
169	„БРОДОСПАС“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА СПАСАВАЊЕ И ТЕГЉЕЊЕ БРОДОВА	Сплит	30732
170	„БУДУЋНОСТ“, ЗАНАТСКО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ОБРАДУ КАМЕНА И ИЗРАДУ ТЕРА	Загреб	30740
171	„БУЈЕ-ЕКСПОРТ“, ТВОРНИЦА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА	Бује	30759
172	„БУЈЕ-ЕКСПОРТ“, ООУР „ДИТИТРОН“	Бује	30767
173	„БУЈЕ-ЕКСПОРТ“, ООУР „ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО“	Бује	30775
174	„БАДЕЛ-ВИНОПРОДУКТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ, ИЗВОЗ И УВОЗ ПИЋА	Загреб	30783
175	ЦЕНТАР ЗА ЗАНАТСТВО	Загреб	30864
176	„CENTRALCOMMERCE“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	30872
177	„СЕНТРОСООР“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ, БЕОГРАД, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА	Загреб	30880
178	„ЦЕНТРОСТОЧАР“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЕ СТОЧАРСТВА	Загреб	30899
179	„ЦЕТА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЕКОНОМИКУ, ТРГОВИНУ И АУТОМАТИЗАЦИЈУ	Загреб	30902
180	„ЦЕТИНКА“, ТВОРНИЦА ЗА ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА	Триљ	30910
181	„СНЕМCOLOR“, ИНОСТРАНА ЗАСТУПСТВА	Загреб	30929

1	2	3	4
182	„СНЕМО“, ЉУБЉАНА, ООУР ПРЕДСТАВНИШТВО ЗА ВАЊСКУ ТРГОВИНУ	Загреб	30937
183	„CHROMOS—KATRAN—KUTRILIN“, КЕМИЈСКИ КОМБИНАТ	Загреб	30945
184	„ЦИВАЛИА“, ТВОРНИЦА КОЖА	Винковци	30953
185	„СРОАТИА-FILM“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА	Загреб	30961
186	„СРОАТИАСООР“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ ООУР ПРОИЗВОДЊА	Загреб	30988
187	„СРОАТИАСООР“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	30996
188	„СРОАТИАТРАНС“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРИЈЕВОЗ И МЕЃУНАРОДНУ ИМПЕДИЦИЈУ	Загреб	31011
189	„СРОАТИА“, ТВОРНИЦА БАТЕРИЈА, СВЈЕТИЉКА, ПРИГУСНИЦА И РАСВЈЕТНИХ ТИЈЕЛА	Загреб	31038
190	„ЧЕЛИК“, БРАВАРСКО ЗАНАТСКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	31127
191	„ЧЕЛИК“, ТВОРНИЦА УРЕЂАЈА И УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА	Крижевци	31135
192	„ДАЛМА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Сплит	31348
193	„ДАЛМАЦИЈА“, ТВОРНИЦА КАРБИДА И ФЕРОЛЕГУРА	Дуги Рат	31356
194	„ДАЛМАЦИЈАБИЉЕ“, КЕМИЈСКА И ФАРМАЦЕУТСКА ИНДУСТРИЈА	Дубровник	31364
195	„ДАЛМАЦИЈАЦЕМЕНТ“, ПОДУЗЕЋЕ ДАЛМАТИНСКИХ ТВОРНИЦА ЦЕМЕНТА	Сплит	31372
196	„ДАЛМАЦИЈАВИНО“, ДАЛМАТИНСКЕ ВИНАРИЈЕ, ИЗВОЗ-УВОЗ	Сплит	31380
197	„ДАЛМАТИНКА“, ПРЕДИОНА И ТВОРНИЦА КОНЦА	Синь	31399
198	„ДАЛМАТИНСКА ПЛОВИДБА“	Вела Лука	31402
199	„ДЕЛТА“, ИНОСТРАНА ЗАСТУПСТВА, КОНСИГНАЦИЈА И СЕРВИСИ	Ријека	31410
200	„ДЕРМА“ ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО	Загреб	31429
201	ДОМАЋА ТВОРНИЦА РУБЉА	Загреб	31445
202	„ДОМУС“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДЊЕ	Загреб	31453
203	ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКО ПОДУЗЕЋЕ	Новоселец	31461
204	ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКО ПОДУЗЕЋЕ, ООУР ТРГОВИНА	Загреб	31488
205	„ДРВО“ ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ШУМАРСТВА	Ријека	31496
206	„ДРВОЗАТЕКС“, ТВОРНИЦА ТЕКСТИЛНИХ УТЕНЗИЛИЈА	Вараждин	31518
207	„ДУВАЦ“, ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ	Дубровник	31526
208	„ДУБРОВНИК“, ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Дубровник	31534
209	„ДУБРАВИЦА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ СВИЊА, СТОЧНЕ ХРАНЕ И ОПРЕМЕ	Дубравица	31542
210	„ЂУРО ЂАКОВИЋ“, ИНДУСТРИЈА ШИНСКИХ ВОЗИЛА И ПОСТРОЈЕЊА	Славонски Брод	31658
211	„ЕДИТ“, НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Ријека	31860
212	„ЕКА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	31879
213	ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКИ ЗАВОД	Осијек	31887
214	„ЕЛЕКТРО-КОНТАКТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА	Загреб	31895
215	„ЕЛЕКТРОДА“, ТВОРНИЦА ЕЛЕКТРОДА И СТРОЈЕВА	Загреб	31909
216	„ЕЛЕКТРООПСКРБА“, ООУР „ЕЛЕКТРООПСКРБА-TRADE“	Загреб	31917
217	„ЕЛЕКТРООПСКРБА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ОПСКРБУ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ	Загреб	31925
218	„ЕЛЕКТРОПРОЈЕКТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ	Загреб	31933
219	„ЕЛЕКТРОТЕХНА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И ВАЊСКУ ТРГОВИНУ	Загреб	31941
220	„ЕЛЕКТРОТЕРМА“, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	31968
221	„ЕЛКА“, ТВОРНИЦА ЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛА	Загреб	31976
222	„ЕЛОС“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА МОНТАЖУ И ПРОИЗВОДЊУ РАЗВОДНИХ УРЕЂАЈА	Осијек	31984
223	„ЕПОХА“, ИЗДАВАЧКО И ГРАФИЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	31992
224	„ESPLANADE-INTERCONTINENTAL“, ХОТЕЛ	Загреб	32018
225	„EUROPA-COMMERCE“, ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО АУТОМОБИЛИМА	Загреб	32026
226	„EXPORTDRVO“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ДРВА И ДРВНИХ ПРОИЗВОДА	Загреб	32034
227	„EXPORTDRVO“, ЗАГРЕБ, ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Вировитица	32042
228	„EXPORTDRVO“, ЗАГРЕБ, ООУР ЛУЧКО СКЛАДИШНИ ТРАНСПОРТ И ИМПЕДИЦИЈА	Ријека	32050

1	2	3	4
229	„ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА“, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ЗАНАТСКО ПОДУЗЕЋЕ	Ријека	32069
230	„ФЕНИКС“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ОТПАЦИМА И ОСТАЛОМ РОБОМ	Загреб	32158
231	„ФЕРИМПОРТ“, ИЗВОЗ-УВОЗ И ТРГОВИНА МЕТАЛНОМ РОБОМ	Загреб	32166
232	„ФЕРИМПОРТ“, ООУР „FERIMPORT-TRADE“	Загреб	32174
233	„ФЕРИМПОРТ“, ЗАГРЕБ, ПОСЛОВНИЦА „ЖЕЉЕЗАР“ ОСИЈЕК	Осијек	32182
234	„ФИКОМА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ	Загреб	32190
235	„ФЛОРИЈАН БОБИЋ“, ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Вараждин	32204
236	„ФЛОРИЈАН БОБИЋ“, ПОДУЗЕЋЕ „МУНДУС“, ИНДУСТРИЈА ПОКУЋСТВА	Вараждин	32212
237	„ФОТО“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КИНО- И ФОТО-МАТЕРИЈАЛА	Загреб	32220
238	„ФОТОКЕМИКА“, ТВОРНИЦА ФИЛМОВА И ФОТО-ПАПИРА	Загреб	32239
239	„ФОЗА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ФОТООПРЕМОМ	Загреб	32247
240	ГАЛЕРИЈА ГРАДА ЗАГРЕБА	Загреб	32352
241	ГАЦ, ГРАЂЕВНО АРХИТЕКТОНСКО-ПРОЈЕКТНО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	32360
242	„ГАРИЋ“, ТРГОВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ „ЧАЗМА“, ПРЕДСТАВНИШТВО ЗАГРЕБ	Загреб	32379
243	„ГАВРИЛОВИЋ“, МЕСНА ИНДУСТРИЈА	Петриња	32387
244	„ГЕНЕРАЛИНВЕСТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ВАЊСКУ И УНУТРАЊУ ТРГОВИНУ	Загреб	32395
245	„ГЕНЕРАЛТУРИСТ“, ТУРИСТИЧКО И САОБРАЋАЈНО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	32409
246	„ГЕОФИЗИКА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРИМИЈЕЊЕНУ ГЕОФИЗИКУ	Загреб	32417
247	„ГЕОТЕХНИКА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ГЕОЛОШКА И РУДАРСКА ИСТРАЖИВАЊА	Загреб	32425
248	„GHETALDUS“, ОПТИЧКА ИНДУСТРИЈА	Загреб	32433
249	ГИК „ЗАГОРЈЕ“, ООУР „TRADIMPEX“	Загреб	32441
250	„ГЛИНКА“, ПЕЋАРСКО-КЕРАМИЧКА ЗАДРУГА	Загреб	32468
251	„ГРАЂАИНВЕСТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА	Загреб	32476
252	„ГРАФИЧКИ ЗАВОД ХРВАТСКЕ“, ИЗДАВАЧКО-ШТАМПАРСКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	32484
253	„ГРАФИКА“, УВОЗ-ИЗВОЗ, ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО	Загреб	32492
254	„GRAFO-IMPEX“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ГРАФИЧКИХ ПОДУЗЕЋА	Загреб	32506
255	„ГРАФОМЕРКАНТИЛЕ“, ГРАФИЧКО ПОДУЗЕЋЕ, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	32514
256	„ГРАМАТ“, ВЕЛЕТРГОВИНА УВОЗ-ИЗВОЗ	Загреб	32522
257	„ГРАМИП“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ПРОИЗВОДЊА, ИНОЗЕМНА ЗАСТУПСТВА	Дубрава	32530
258	„ГРАМОНТ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	32549
259	„ГРАП“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА НИСКО- И ВИСОКОГРАДЊУ	Загреб	32557
260	„ГРАПИД“, ГРАЂЕВИНСКО, ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКО ПОДУЗЕЋЕ	Врбовец	32565
261	„ГРЕБЕН“, БРОДОГРАДИЛИШТЕ	Вела Лука	32573
262	„ГРИЈАЊЕ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРИЈАЊА	Загреб	32581
263	„ХЕРМО“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ЗАСТУПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ	Загреб	32697
264	„ХИДРОПРОЈЕКТ“, ООУР ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	Загреб	32700
265	„ХИДРОТЕХНА“, ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	32719
266	„ХРАНА“, ТРГОВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ	Сплит	32735
267	„ХОСПИТАЛДЕНТ-ЛАБОРАТОРИЈА“, УНУТРАШЊА И ВАЊСКА ТРГОВИНА	Загреб	32743
268	ИМУНОЛОШКИ ЗАВОД	Загреб	32840
269	ИНА, ИНДУСТРИЈА НАФТЕ	Загреб	32859
270	„ИНДОКОМЕРЦ“, ИНОЗЕМНА ЗАСТУПСТВА	Загреб	32867
271	„ИНДУСТРИЈАИНВЕСТ“, ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА	Загреб	32875
272	„ИНДУСТРОГРАДЊА“, ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ, ООУР „КОМЕРЦИЈАЛА“	Загреб	32883
273	„ИНДУСТРОМОНТАЖА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ, РЕМОНТ И МОНТАЖУ	Загреб	32891
274	„ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОЈЕКТИРАЊЕ	Загреб	32905

1	2	3	4
275	„ИНДУСТРОТЕХНА“, ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Загреб	32913
276	„ИНГРА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ	Загреб	32921
277	ИНСТИТУТ ЗА НАФТУ	Загреб	32948
278	ИНСТИТУТ ЗА ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БИЉА	Загреб	32956
279	ИНСТИТУТ ЗА ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ, ИПТ	Загреб	32964
280	„INTERCOMMERCE“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Умар	32980
281	„ИНТЕРДАЛМА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ	Сплит	32999
282	„ИНТЕРПЛЕТ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПЛЕТАРСТВО	Загреб	33006
283	„ИНТЕРПУБЛИК“, ЗАВОД ЗА ЕКОНОМСКУ ПРОПАГАНДУ И ОРГАНИЗАЦИЈУ	Загреб	33014
284	„ИНВЕСТКОМЕРЦ-ИНКО“, ТРГОВИНА МЈЕШОВИТОМ РОБОМ НА МАЛО	Загреб	33022
285	ИНЖЕЊЕРСКИ БИРО, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА	Загреб	33030
286	ИНЖЕЊЕРСКИ ПРОЈЕКТИ БИРО	Загреб	33049
287	„ИНЖИЊЕРИНГ“, ЗА ХОТЕЛСКЕ, ТРГОВАЧКЕ И ДРУГЕ ОБЈЕКТЕ	Загреб	33057
288	„ИПК-ОСИЈЕК“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Осијек	33065
289	„ИРЕТ“, ИНДУСТРИЈА ЗА РАДИО, ЕЛЕКТРИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈУ	Сплит	33073
290	„ИСТРА-АУТО“	Умар	33081
291	„ИСТРА“, ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ	Пула	33103
292	„ИСТРА“, ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Пула	33111
293	„ISTRATOIRS“, ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	Умар	33138
294	„ИСТРАТУРИСТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ	Умар	33146
295	„ISTRAVINOЕХПОРТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ ГРОЖЂА	Ријека	33154
296	„ИВО МАРИНКОВИЋ“, МОБИЛИЈА, ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКО ПОДУЗЕЋЕ	Осијек	33162
297	ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД ЈУГОСЛАВЕНСКЕ АКАДЕМИЈЕ ЗНАНОСТИ И УМЈЕТНОСТИ	Загреб	33170
298	ИЗДАВАЧКО БИРОТЕХНИЧКО И ГРАФИЧКО ПОДУЗЕЋЕ, ООУР „ИНФОРМАТОР“	Загреб	33189
299	„ИЗОМОНТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ	Ријека	33197
300	„ISTRACOMMERCE“, ОПЋЕ ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Пазин	33200
301	„INTERЕХПОРТ“, БЕОГРАД, ООУР „INTERЕХПОРТ“ ЗАГРЕБ	Загреб	33219
302	„ИТЕХ“, ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ	Илок	33227
303	„ИСТРА“, ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ, ЕХПОРТ-ИМПОРТ ООУР МАЛОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ	Умар	33235
304	„ИНДУСТРОМОНТАЖА“, ООУР ЗА УНУТРАШЊУ И ВАЊСКУ ТРГОВИНУ	Загреб	33251
305	„ЈАДРАН-ФИЛМ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА, ИЗВОЗ-УВОЗ	Загреб	33308
306	„ЈАДРАН“, ТВОРНИЦА МЕТАЛНОГ НАМЕШТАЈА	Загреб	33316
307	„ЈАДРАНБРОД“, ЗДРУЖЕНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА БРОДОГРАДЊУ И БРОДОРЕМОНТ	Загреб	33324
308	„ЈАДРАНКАМЕН“, ИНДУСТРИЈА ЈАДРАНСКОГ КАМЕНА И МРАМОРА	Сплит	33332
309	„ЈАДРАНКОМЕРЦ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	33340
310	„ЈАДРАНМОНТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА МОНТАЖУ И ИЗОЛАЦИЈУ	Ријека	33359
311	ЈАДРАНСКА ЛИНИЈСКА ПЛОВИДБА	Ријека	33367
312	ЈАДРАНСКА СЛОВОДНА ПЛОВИДБА	Сплит	33375
313	„ЈАДРО“, ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ	Сплит	33383
314	„ЈЕДИНСТВО“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ	Загреб	33391
315	„ЈОСИП КРАШ“, ТВОРНИЦА ЧОКОЛАДЕ, ВОМБОНА И КЕКСА	Загреб	33405
316	„ЈОЗО ЛОЗОВИНА-МОСОР“, БРОДОГРАДИЛИШТЕ	Трогир	33413
317	„ЈУЦЕМА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	33421
318	„ЈУГОКЕРАМИКА“, КОМБИНАТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЕРАМИКЕ И ПОРЦУЛАНА	Загреб	33448
319	„ЈУГОМИНЕРАЛ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	33456
320	ЈУВЕНТ, „ЈУГОМОНТАЖА-ВЕНТИЛАТОР“, МОНТАЖА ПОСТРОЈЕЊА	Загреб	33464

1	2	3	4
321	„ЈУГОМОНТАЖА“, ЗАДРУГА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ПОДУЗЕЋА	Загреб	33472
322	„ЈУГОПЛАСТИКА“, КОМБИНАТ ЗА ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА	Сплит	33480
323	„ЈУГОРИВА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	33499
324	„ЈУГОСАНИТАРИЈА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	33502
325	„ЈУГОЛИНИЈА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПРИЈЕВОЗ РОБЕ И ПУТНИКА	Ријека	33510
326	ЈУГОСЛАВЕНСКИ ЦРВЕНИ КРИЖ, РОБНА СЛУЖБА	Ријека	33529
327	„ЈУГОТОН“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА	Загреб	33537
328	„ЈУГОТРАНСПОРТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ	Загреб	33545
329	„ЈУГОТУРБИНА“, ПОСЛОВНИЦА БУЈЕ	Бује	33553
330	„ЈУГОТУРБИНА“, ЗДРУЖЕНО ПОДУЗЕЋЕ	Карловац	33561
331	„ЈУГОВИНИЛ“, ТВОРНИЦА ПЛАСТИЧНИХ МАСА И КЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА	Каптел Шућурац	33588
332	„ЈУГОТУРБИНА-COMMERCE“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Карловац	33596
333	ЈУГОСЛАВЕНСКА ТАНКЕРСКА ПЛОВИДБА, ООУР ЈУГОТАНКЕР	Задар	33618
334	ЈУГОСЛАВЕНСКА ТАНКЕРСКА ПЛОВИДБА, ООУР ТУРИСТХОТЕЛ	Задар	33626
335	ЈУГОСЛАВЕНСКА ТАНКЕРСКА ПЛОВИДБА, ООУР БРОДОГРАДИЛИШТЕ	Задар	33634
336	ЈУГОСЛОВЕНСКИ НАФТОВОД, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ НАФТЕ У ОСНИВАЊУ	Ријека	33642
337	„ЈАДРАНМПРЕХ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И ВАЊСКУ ТРГОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ	Загреб	33650
338	ЈАДРОАГЕНТ МЕЂУНАРОДНА ПОМОРСКА И САОБРАЋАЈНА АГЕНЦИЈА	Ријека	33669
339	„КАМЕН“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ КАМЕНИХ ПРОИЗВОДА	Пазин	33693
340	„КАМЕНСКО“, ТВОРНИЦА ОДЈЕЋЕ И РУБЉА	Загреб	33707
341	„КАТА ПЕЈНОВИЋ“, УДБИНА, ПРЕДСТАВНИШТВО	Сплит	33713
342	„КЕМИКА“, ТВОРНИЦА КЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА	Загреб	33723
343	КИЗ, КЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈСКА ЗАЈЕДНИЦА	Загреб	33766
344	КОМЕИНАТ „БРАНКО КАРАНОВИЋ“, ТВОРНИЦА ОПРУГА „ФЕНОР“	Нова Рача	33774
345	„КОНСТРУКТОР“, ГРАЂЕВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ	Сплит	33782
346	„КОНТИНЕНТАЛТРАНС“, ОТПРЕМИЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	33790
347	„КООПЕРАТИВА“, ГАРЕШНИЦА, ПРЕДСТАВНИШТВО	Загреб	33804
348	„КООПЕРАТИВА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ	Гарешница	33812
349	„КООПЕРАТИВА“, ВИРОВИТИЦА, ПРЕДСТАВНИШТВО	Загреб	33820
350	„КООРЕХПОРТ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	33839
351	„КОРНАТ ЕХПОРТ-ИМПОРТ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	33847
352	„КОТЕКС“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Сплит	33855
353	КРАПИНСКА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА	Крапина	33863
354	„КРМИВА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	33871
355	„КУРОТРАДЕ“ ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ	Карловац	33898
356	„КЕРА-COMMERCE“, ООУР ВАЊСКА ТРГОВИНА	Загреб	33901
357	„КАРБОН“, КЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА	Загреб	33928
358	„КОТЕКС“, СПЛИТ, ООУР „АДРИААУТОМАТ“	Загреб	33944
359	„КЕМИКАЛИЈА-КЕМВОЈА“, INTERPROM-ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ООУР „ОМНИКЕМ“	Загреб	33952
360	„КЕМИКАЛИЈА-КЕМВОЈА“, INTERPROM-ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ООУР ГУМА-НЕМЕТАЛИ	Загреб	33960
361	„КЕМИКАЛИЈА-КЕМВОЈА“, INTERPROM-ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ООУР „АГРОИНДУСТРОКЕМ“	Загреб	33979
362	„ЛАВИНПРОГРЕС“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Лабин	34002
363	„ЛОРИС“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	34029
364	ЛОШИЊСКА ПЛОВИДБА, МАЛИ ЛОШИЊ, ПРЕДСТАВНИШТВО	Ријека	34037
365	„ЛОВАЦ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	34043
366	„ЛУКА“, ПОДУЗЕЋЕ	Ријека	34053
367	„ЛУКА“, ПОДУЗЕЋЕ	Метковић	34061
368	„МАКАРСКА“, ДЕСТИЛЕРИЈА И ТВОРНИЦА ЛИКЕРА	Задар	34274

1	2	3	4
369	„МАКСИМИР“, ПРИВРЕДНО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	34282
370	„MARSONIA-COMMERCE“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ	Славонски Брод	34304
371	„MAŠINO-IMPREX“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ВАЊСКУ ТРГОВИНУ	Загреб	34312
372	„МАТИЦА“, УНУТРАШЊА И ВАЊСКА ТРГОВИНА	Загреб	34320
373	МЕБИМУРСКА ТРИКОТАЖА	Чаковец	34339
374	„МЕДИТЕРАН“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ГРАЂЕВНЕ ИНДУСТРИЈЕ	Ријека	34347
375	МЕДИТЕРАНСКА ПЛОВИДБА	Корчула	34355
376	„МЕБИМУРЈЕ“, ГРАЂЕВИНСКИ КОМБИНАТ	Чаковец	34363
377	„МЕБИМУРЈЕПЛЕТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ	Чаковец	34371
378	„МЕХАНИЗАЦИЈА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ОПСКРБУ СТРОЈЕВИМА И ДИЈЕЛОВИМА	Задар	34398
379	„МЕРКАНТИЛЕ“, ИНОЗЕМНА ЗАСТУПСТВА	Загреб	34401
380	„МЕРКАНТИЛИАПРОМЕТ“, ВЕЛЕТРГОВИНА, ТРАНЗИТ И ПОСРЕДОВАЊЕ	Загреб	34428
381	„МЕТАЛАЦ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ И МОНТАЖУ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА	Загреб	34436
382	„METALIA COMMERCE“, ВЕЛЕТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	34444
383	МЕТАЛОГРАФИЧКИ КОМБИНАТ	Ријека	34452
384	„МИНЧЕТА“, ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Дубровник	34460
385	„МЛАДОСТ“, ИЗДАВАЧКО-КЊИЖАРСКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	34479
386	„MOBILIA-COMMERCE“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОМЕТ	Загреб	34487
387	„МОНТЕР“, МОНТАЖНО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	34495
388	„MOSLAVINASOOP“ ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	34509
389	„МОЗАИК ФИЛМ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА	Загреб	34517
390	„МУЗИЧКА НАКЛАДА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	34525
391	„МАРИЈАН ВАДЕЛ“, ЗАГРЕБ, ООУР „ВИНАРИЈА“	Шибеник	34533
392	„МЕРКУР“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ВАЊСКУ ТРГОВИНУ	Загреб	34541
393	НАКЛАДНИ ЗАВОД МАТИЦЕ ХРВАТСКЕ	Загреб	34630
394	„НАПРЕДАК“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ	Загреб	34649
395	„НАПРИЈЕД“, ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ	Загреб	34657
396	„НАПРИЈЕД“, ИЗДАВАЧКО-КЊИЖАРСКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	34665
397	„НАРОДНЕ НОВИНЕ“, ЕКОНОМСКИ И НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД	Загреб	34673
398	„НЕРЕТВА“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Опузен	34681
399	„НИКОЛА МАШАНОВИЋ“, ТВОРНИЦА УГЉЕНОГРАФИТНИХ ПРОИЗВОДА	Дубровник	34703
400	„НИКОЛА ТЕСЛА“, ТВОРНИЦА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УРЕЂАЈА	Загреб	34711
401	НИП „ПАНОРАМА“	Загреб	34738
402	„НОВОГРАДЊА“, ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	34746
403	„НАРОДНЕ НОВИНЕ“, ООУР ТЕВ, ПРОЈЕКТНИ БИРО	Загреб	34754
404	ОКИ, ОРГАНСКО-КЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА	Загреб	34959
405	ОПЋЕ ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	34967
406	„ОПРЕМА“, ТВОРНИЦА ИНДУСТРИЈСКЕ ОПРЕМЕ	Лудберг	34975
407	„ОПТИКА“, ПРОИЗВОДЊА ОКВИРА И ЗАШТИТНИХ НАОЧАЛА	Загреб	34983
408	„ОРАНИЦА“, СЈЕМЕНСКО ПОДУЗЕЋЕ ОСИЈЕК	Загреб	34991
409	„ОРЕШКОВИЋ МАРКО“, ИНДУСТРИЈА И КОВНИЦА, „ИКОМ“	Загреб	35009
410	„ОРИОЛИК“, ОРИОВАЦ, ПРЕДСТАВНИШТВО	Загреб	35017
411	ОСИЈЕЧКА ЉЕВАОНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТВОРНИЦА СТРОЈЕВА	Осијек	35025
412	„ОСИЈЕК“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Осијек	35033
413	„ОСНОВА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ	Кутина	35041
414	„ОТОЧАНКА“, ТВОРНИЦА ЈУТНЕ АМБАЛАЖЕ, КОНОПА И МЕТАЛНЕ УЖАРИЈЕ	Задар	35068
415	ОТП, ОПЋЕ ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Умаг	35076
416	„ОЗЕХА“, ЗАВОД ЗА ЕКОНОМСКУ ПРОПАГАНДУ И ПУБЛИЦИТЕТ	Загреб	35084
417	„ПАН-АДРИЈА“, АЕРОТРАНСПОРТНО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	35203
418	„ПАНОНИЈА“, ТВОРНИЦА КОЖЕ	Вараждин	35211
419	„ПАПИР“, УВОЗ-ИЗВОЗ	Загреб	35238
420	„ПАРКОВИ И НАСАДИ“	Ријека	35246

1	2	3	4
421	ПИК „ВРБОВЕЦ“, ПРЕДСТАВНИШТВО БУЈЕ	Бује	35254
422	„ПЛАН“, АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКТНИ ЗАВОД	Загреб	35262
423	„ПЛАСТИКА-ПАРКЕТ“, ГРАЂЕВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ	Загреб	35270
424	„ПЛАВА ЛАГУНА“, ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Пореч	35289
425	„ПЛИВА“, ТВОРНИЦА ФАРМАЦЕУТСКИХ И КЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА	Загреб	35297
426	„ПОДРАВКА“, КОПРИВНИЦА, ПРЕДСТАВНИШТВО ЗАГРЕБ	Загреб	35300
427	„ПОЛЕТ“, ТВОРНИЦА НАМЈЕШТАЈА	Дуга Реса	35319
428	„ПОЉООПСКРБА“, ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО, ЕХ-PORT-IMPORT	Загреб	35327
429	ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА	Сесвете	35335
430	ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Умар	35343
431	„ПОМТРАД“, ПОМОРСКО-ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ	Сплит	35351
432	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРЕРАЂИВАЧА ПАПИРНИХ ОТПАДАКА	Загреб	35378
433	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ	Загреб	35386
434	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ШУМСКО-ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	Загреб	35394
435	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКИХ СТАНИЦА	Загреб	35408
436	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ХРВАТСКЕ	Загреб	35416
437	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ВАЊСКУ ТРГОВИНУ, ООУР „ГИО“	Пула	35424
438	ПРЕХРАМБЕНО-ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ	Крижевци	35432
439	„ПРИВРЕДНА АВИЈАЦИЈА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА АВИО-УСЛУГЕ	Осијек	35440
440	„PRVOMAJSKA TRADE“, ТВОРНИЦА АЛАТНИХ СТРОЈЕВА, ЕХ-PORT-IMPORT	Загреб	35459
441	„ПРВОМАЈСКА“, ТВОРНИЦА АЛАТНИХ СТРОЈЕВА	Загреб	35467
442	„ПРВОМАЈСКА“, ТВОРНИЦА АЛАТНИХ СТРОЈЕВА, ООУР „TRADEX“	Загреб	35475
443	„ПУБЛИЦИТЕТ“, ГРАФИЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Сплит	35483
444	„РАД“, ГРАЂЕВИНСКО-КОМУНАЛНО ПОДУЗЕЋЕ	Кутина	35599
445	„РАДЕ КОНЧАР“, ООУР ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	35602
446	„РАДЕ КОНЧАР“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОЈЕКТИРАЊЕ	Загреб	35610
447	„РАДИО-ЕЛЕКТРО-ЦЕНТАР“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ИМПОРТ-ЕХПОРТ	Загреб	35629
448	РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА	Загреб	35637
449	„РАДНИК“, ГРАЂЕВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ	Крижевци	35645
450	„РАША“, ИСТАРСКИ УГЉЕНОКОПИ	Загреб	35653
451	„РАЗВИТАК“, ВЕЛЕТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ, ИМПОРТ-ЕХПОРТ	Метковић	35661
452	„РИБА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА УЛОВ И ПРЕРАДУ РИБЕ, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Ријека	35688
453	РИБОМАТЕРИЈАЛ, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	35696
454	„РИО“, РИЈЕЧКА ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ	Ријека	35718
455	„РИС“, ИНДУСТРИЈА ГУМЕНИХ ПРОИЗВОДА	Загреб	35726
456	„РИЗ“, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, АУТОМАТИЗАЦИЈА	Загреб	35734
457	„РОВОПРОМЕТ“, ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Загреб	35742
458	„РУДАР“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	35750
459	„РУДАР“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ООУР „RUDIMEX“	Загреб	35769
460	РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ НАФТНИ ИНСТИТУТ	Загреб	35777
461	„РУЂЕР БОШКОВИЋ“, ИНСТИТУТ	Загреб	35785
462	„РУКОТВОРИНЕ“, ПРОИЗВОДИ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И УМЈЕТНИЧКОГ ОВРТА	Загреб	35793
463	„САДРА“, ИНДУСТРИЈСКО ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ	Сињ	35904
464	САВЕЗ ЛОВАЦА	Бује	35912
465	„СИНТАЛ“, ТВОРНИЦА СИНТЕР МЕТАЛА И АЛАТА	Загреб	35920
466	„СЛАВОНИЈА“, ИНДУСТРИЈА МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ	Осијек	35939
467	„СЛАВОНСКИ ПАРТИЗАН“, ИНДУСТРИЈА ОПРЕМЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПЛИНОВЕ	Славонски Брод	35947
468	„СЛОБОДА“, ТВОРНИЦА ЧАРАПА	Самобор	35955
469	СЛОВОДНА ПЛОВИДБА	Шибеник	35963

1	2	3	4
470	„СЛОГА“, ОДЈЕВНО ПОДУЗЕЋЕ, СЛАВОНСКА ПОЖЕГА, ПРЕДСТАВНИШТВО	Осијек	35971
471	„СЛОГА“, ТРГОВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Загреб	35998
472	„СЛОВЕНИЈА ПРОМЕТ“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ЉУБЉАНА, ФИЛИЈАЛА	Загреб	36005
473	„СЛОВЕНИЈААВТО“, ЉУБЉАНА, ПРЕДСТАВНИШТВО РИЈЕКА	Ријека	36013
474	„СЉЕМЕ“, МАЛОГРАНИЧНИ ПРОМЕТ	Умаг	36021
475	„СЉЕМЕ“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Сесвете	36048
476	„СЉЕМЕ“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Загреб	36056
477	„СЉЕМЕ“, ТВОРНИЦА ПРЕРАДЕ МЕСА	Загреб	36064
478	„СПЛИТ“, БРОДОГРАДИЛИШТЕ	Сплит	36072
479	„СПЛИТ“, ОВАЛНА ПЛОВИДБА	Сплит	36080
480	„СРЂ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ИНДУСТРИЈСКОМ И ТЕХНИЧКОМ РОБОМ	Дубровник	36099
481	„СТАКЛО“, СТАКЛАРСКО И СТАКЛОБРУСАЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	36102
482	„СТРАЖА“, ТВОРНИЦА СТАКЛА	Загреб	36110
483	„СТВАРНОСТ“, НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА КУЋА	Загреб	36129
484	„СВИЛАНА“, ТВОРНИЦА СВИЛЕ	Осијек	36137
485	„СТАНДАРД“, МЕТАЛСКА ИНДУСТРИЈА	Осијек	36145
486	„ТЕХНА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТЕХНИЧКОМ РОБОМ	Загреб	36358
487	„ТЕХНИЧАР“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА СЕРВИС, ПРОМЕТ И ЗАСТУПАЊЕ	Загреб	36366
488	„ТЕХНИЧКА КЊИГА“, ИЗДАВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	36374
489	ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКИ БИРО ИНДУСТРИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ БРАШНА	Загреб	36382
490	„ТЕХНИКА“, ГРАЂЕВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	36390
491	ТЕХНОГРАДЊА, ГРАЂЕВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	36404
492	„ТЕХНОГРАДЊАИНВЕСТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРОМЕТ	Загреб	36412
493	„ТЕХНОМОНТ“, МОНТАЖНО ПОДУЗЕЋЕ	Пула	36420
494	„ТЕКСТИЛ“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	36439
495	ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ	Загреб	36447
496	„ТЕКСТИЛСТРОЈ“, ТВОРНИЦА ТЕКСТИЛНИХ СТРОЈЕВА	Загреб	36455
497	„ТЕМПО“, ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	36463
498	ТЕП, ТВОРНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ПРОИЗВОДА	Врапче	36471
499	ТЕЖ, ТВОРНИЦА ЕЛЕКТРИЧНИХ ЖАРУЉА	Загреб	36498
500	ТИТОВО БРОДОГРАДИЛИШТЕ	Краљевица	36501
501	„ТЛОС“, ТВОРНИЦА ЗА ИЗРАДУ УЧИЛА	Загреб	36528
502	„ТОПЛОТА“, МОНТАЖНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ	Загреб	36536
503	„ТОПОЛА“, ДРВОПРЕРАЂИВАЧКО ТАПЕТАРСКО-ЗАНАТСКО ПОДУЗЕЋЕ	Вараждин	36544
504	„ТОРПЕДО“, ТВОРНИЦА МОТОРА, ТРАКТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА	Ријека	36552
505	„ТОЗ“, ТВОРНИЦА ОЛОВАКА, ШКОЛСКОГ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	Загреб	36560
506	„ТРАНСЈУГ РИЈЕКА“, МЕЂУНАРОДНА ИМПЕДИЦИЈА	Ријека	36579
507	„ТРАНСЈУГ“, МЕЂУНАРОДНО ОТПРЕМНИШТВО	Сплит	36587
508	„З. МАЈ“, БРОДОГРАДИЛИШТЕ И ТВОРНИЦА ДИЗЕЛ-МОТОРА	Ријека	36595
509	„ТРГОЦЕНТАР“, ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Загреб	36609
510	„ТРГОПРОГРЕС“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Умаг	36617
511	„ТРСТИКА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЛОКАЛНИХ СИРОВИНА	Вировитица	36625
512	„ТУРИСТКОМЕРЦ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ И ЕКОНОМСКУ ПРОПАГАНДУ	Загреб	36633
513	ТВОРНИЦА ДУХАНА	Загреб	36641
514	ТВОРНИЦА ОЛОВНИХ И АЛУМИНИЈУМСКИХ ПРОИЗВОДА	Загреб	36668
515	ТВОРНИЦА ПАПИРА	Ријека	36676
516	ТВОРНИЦА ПАРНИХ КОТЛОВА	Загреб	36684
517	ТВОРНИЦА РАЧУНСКИХ СТРОЈЕВА	Загреб	36692
518	„ТЕХНОГРАД“, МОНТАЖНО ПРОИЗВОДНО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	36706
519	УДРУЖЕНИ РУДНИЦИ, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Загреб	36803
520	УДРУЖЕЊЕ ЛОВАЦА	Пореч	36811
521	„УЉАНИК“, БРОДОГРАДИЛИШТЕ И ТВОРНИЦА ДИЗЕЛ-МОТОРА	Пула	36838
522	„УНИСЕМ-РАДОНЈА“, СИСАК, ПРЕДСТАВНИШТВО	Загреб	36846

1	2	3	4
523	„УНИЈА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ СИРОВИНАМА	Загреб	36854
524	„УНИКОМЕРЦ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ВАЊСКУ И УНУТАРЊУ ТРГОВИНУ	Загреб	36862
525	„УНИОН-ДРВО“, ЗДРУЖЕНО ПОДУЗЕЋЕ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ	Загреб	36870
526	„УПИН“, ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА УДРУЖЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА НАМЕШТАЈА	Загреб	36889
527	„УРАНИА“, ИНОЗЕМНА ЗАСТУПНИШТВА	Загреб	36897
528	„УРЕДСКА ТЕХНИКА“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТИСКАНИЦА И ПРИВБОРА	Загреб	36900
529	„УТЕНЗИЛИЈА“, ПРВА ЈУГОСЛАВЕНСКА ТВОРНИЦА ГАЛОВИХ ЛАНАЦА	Загреб	36919
530	„ВАЈДА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	37028
531	„ВАЈДА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ЗАГРЕБ, ПОГОН НОВИГРАД	Новиград	37036
532	„ВАРТЕКС“, ВАРАЖДИНСКИ ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ	Вараждин	37044
533	„ВАРТИМРЕХ“, ИЗВОЗ-УВОЗ, ЗАСТУПСТВА ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ	Вараждин	37052
534	„ВЕЛЕБИТ“, ИНДУСТРИЈСКА ПРЕРАДА КАМЕНА, ДРВА И МЕТАЛА	Ријека	37060
535	„ВЕЛЕБИТ“, ЗАСТУПСТВО ИНОЗЕМНИХ ФИРМИ	Загреб	37079
536	„ВИКТОР ЛЕНАЦ“, БРОДОГРАДИЛИШТЕ	Ријека	37087
537	„ВИНИЛПЛАСТИКА“, ИНДУСТРИЈА ПЛАСТИЧНИХ МАСА	Задар	37095
538	„ВИНИЛПЛАСТИКА“, ИНДУСТРИЈА ПЛАСТИЧНИХ МАСА, ООУР „СНЕМОТРАНС“	Задар	37109
539	„ВИНКОВЦИ“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Винковци	37117
540	„ВИНОТОРЈЕ“, НОВА ГРАДИШКА, ПРЕДСТАВНИШТВО	Загреб	37125
541	„VINTEK“, ВИНКОВАЧКА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА	Винковци	37141
542	„ВИКО“, ВАРАЖДИНСКА ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ	Вараждин	37168
543	„ВИТЛО-КОМЕРЦ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И ПОСРЕДОВАЊЕ	Загреб	37176
544	„ВЈЕСНИК“, НОВИНСКО-ШТАМПАРСКО И ИЗДАВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	37184
545	„ВЛАДО БАГАТ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ШИВАЊИХ СТРОЈЕВА	Задар	37192
546	„ВОЂЕ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	37208
547	„ВРЕОВЕЦ“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Загреб	37214
548	„ВУЛКАН“, ИНДУСТРИЈСКО ПОДУЗЕЋЕ	Ријека	37222
549	„YUGODIDAKTA“, ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ, ОПРЕМАЊЕ, УВОЗ-ИЗВОЗ	Загреб	37311
550	„ЗАДРАНКА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Задар	37338
551	„ЗАДРУЖНА ШТАМПА“, НОВИНСКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	37346
552	„ЗАГОРЈЕ“, ГРАЂЕВНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Вараждин	37354
553	„ЗАГСРЈЕ“, ВАРАЖДИН, ООУР „TRADEX“, ПРЕДСТАВНИШТВО	Загреб	37362
554	„ЗАГРЕБ АУТО“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И ВАЊСКУ ТРГОВИНУ	Загреб	37370
555	„ЗАГРЕБ-ФИЛМ“, ПОДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКЕ И ПРОПАГАНДНЕ УСЛУГЕ	Загреб	37389
556	„ЗАГРЕБ“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Загреб	37397
557	„ЗАГРЕБАЧКА МЈЕКАРА“	Загреб	37400
558	„ЗАГРЕБАЧКА МЈЕКАРА“, ЦЕНТАР ЗА ПЛАСМАН	Загреб	37419
559	„ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР“, ПРОИЗВОДНО-УСЛУЖНО И ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Винковци	37427
560	ЗАВОД ЗА ФОТОГРАМЕТРИЈУ	Загреб	37435
561	„ЗДЕНКА“, МЈЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА, ВЕЛИКИ ЗДЕНЦИ, ПРЕДСТАВНИШТВО	Загреб	37443
562	ЗООЛОШКИ ВРТ	Загреб	37451
563	„ЗОРА“, ИНДУСТРИЈА ВУНЕНИХ ТКАНИНА	Загреб	37478
564	„ЗВЕЧЕВО“, ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА	Славонска Пожега	37486
565	„ЗВИЛЕЗДА“, ТРГОВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ	Загреб	37494
566	„ЗАГОРЈЕ“, ВАРАЖДИН, ООУР „КОИМРЕХ“	Загреб	37508
567	ЗАВОД ЗА ПРИМЕНУ ЕЛЕКТРОНИЧНИХ РАЧУНАЛА И ЕКОНОМСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ	Загреб	37516
568	„ЗАГОРЈЕ“, ВАРАЖДИН, ООУР „ТЕРМОУНИЈА“	Загреб	37524
569	„ЖЕ-ЧЕ“, ТВОРНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ОКОВА И ЧАВАЛА	Карловац	37605
570	ЖЕЉЕЗАРА СИСАК, ПРЕДСТАВНИШТВО	Загреб	37613

1	2	3	4
571	ЖЕЉЕЗНИЧКО-ТРАНСПОРТНО ПОДУЗЕЋЕ, ООУР СЕРВИС ЗА НАБАВКЕ	Загреб	37621
572	„ЖЕЛ.ПОХ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Загреб	37648
573	„ЖЕЉПОХ“, ООУР „TRADE-INŽENJERING“	Загреб	37656
574	„ЖИТЊАК“, ВРТЛАРСКИ КОМБИНАТ	Загреб	37664
СР МАКЕДОНИЈА			
575	„АГРОХЕМИЗАЦИЈА“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ХЕМИЗАЦИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО	Скопје	40010
576	„АГРОМАКЕДОНИЈА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Скопје	40029
577	„АГРОПЛОД“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО СТОКИ	Ресен	40037
578	„АГРОСЕРВИС“, УСЛУЖНО МАШИНСКО-РЕМОНТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ	Скопје	40045
579	„АЛКАЛОИД“, ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА	Скопје	40053
580	„АСТИВО“, ПУГОН ТРГОВСКА МРЕЖА	Штип	40061
581	„АВТОМАКЕДОНИЈА“, УВОЗ-ИЗВОЗ	Скопје	40038
582	„АНСКА РЕКА“, ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ	Валандово	40096
583	„АНГРОЦЕНТАР“, ЗЕМЈОДЕЛСКО-ТРГОВСКИ КОМБИНАТ, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Скопје	40113
584	„БИСТРА-ПРОДУКТ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Скопје	40193
585	„БРАЌА КОШУЛЧЕВИ“, МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА	Титов Велес	40207
586	„БОРИС КИДРИЧ“, УВОЗ-ИЗВОЗ, ИНДУСТРИЈА ЗА КОЖИ	Битола	40215
587	„ЦЕНТРОХЕМИЈА“, УВОЗ-ИЗВОЗ	Скопје	40312
588	„ПРН БОР“, ДРВНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Прилеп	40320
589	„ЧИК“, ЧЕВЛАРСКА ИНДУСТРИЈА, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Куманово	40428
590	„ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“, ЗДРУЖЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЛОВ И ПРЕРАБОТКА НА РИБИ	Нов Дојран	40649
591	„11 ОКТОМВРИ“, ФАБРИКА ЗА ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ	Куманово	40932
592	„ФЕРИШПЕД“, МЕЃУНАРОДНА И ВНАТРЕШНА ШПЕДИЦИЈА	Скопје	41041
593	„ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ“, ПРЕТСТАВНИШТВО	Скопје	41149
594	„ГРАДИНАР-ЛОЗА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Скопје	41157
595	„НЕМТЕХ“, РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОЛИЕСТЕРСКО ВЛАКНО	Скопје	41289
596	ИДНИНА, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ИНДУСТРИЈА НА КОНФЕКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ	Битола	41378
597	„ИНКО-УНИОН“, ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ	Скопје	41386
598	„ИНТЕКС“, ЗДРУЖЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ	Скопје	31394
599	„ИНТЕРЕКСПОРТ“, БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА	Скопје	41408
600	„ИНТЕРИМПЛЕКС“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ФИРМИ	Скопје	41416
601	„ИМЕХО-ИМПРЕХ“, РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИ ПРОМЕТ	Скопје	41432
602	„ИЗВОРСКИ“, ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ	Богданци	41440
603	„ЈАВОР“, ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ	Битола	41521
604	„ЈУГОХРОМ“, ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРШКИ КОМБИНАТ	Тетово	41548
605	„ЈУГОПАМУК“, ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ	Струмица	41556
606	„ЈУГОТУТУН“, ЗДРУЖЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ	Скопје	41564
607	„ЈУГОПРОМЕТ“, РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО	Струмица	41572
608	„ЈУГОПЛОД“, ПРОИЗВОДНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО	Стојаково	41580
609	КЛАНИЦА И ЛАДИЛНИК	Скопје	41688
610	„КОНЗЕРВАЕКСПОРТ“, ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА	Скопје	41696
611	„КОЖУВ“, ТРГОВСКО-УГОСТИТЕЛСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ	Гевгелија	41718
612	„КУЛТУРА“, КНИГОИЗДАТЕЛСТВО ЗА УМЕТНИЧКА ЛИТЕРАТУРА	Скопје	41726
613	„КУМАНОВО“, ЗЕМЈОДЕЛСКИ-ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ, ИЗВОЗ-УВОЗ	Куманово	41734
614	„МАКЕДОНИЈА-ДРВО“, УВОЗ-ИЗВОЗ	Скопје	42048
615	„МАКЕДОНИЈА-ИНВЕСТ“, ИНЖЕНЕРИНГ ОРГАНИЗАЦИЈА	Скопје	42056

1	2	3	4
616	„МАКЕДОНИЈА-ВИНО“, ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО	Скопје	42064
617	„МАКЕДОНИЈА“, ЗДРУЖЕН ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРЕХРАНБЕН КОМ-БИНАТ	Скопје	42072
618	„МАКЕДОНИЈАКООП“, УВОЗ-ИЗВОЗ	Скопје	42080
619	„МАКЕДОНСКА КНИГА“, КНИГОИЗДАТЕЛСТВО ЗА УМЕТНИЧКА ЛИТЕРАТУРА	Скопје	42099
620	„МАКЕДОНСКИ РАКОТВОРБИ“, ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ	Скопје	42102
621	„МАКОШПЕД“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА	Скопје	42110
622	„МАКОТЕКС“, УВОЗ-ИЗВОЗ	Скопје	42129
623	„МЕРКУР-ИМПОРТ“ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО	Скопје	42137
624	„МОНОВЕРЗАЛ“, ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ	Прилеп	42145
625	„МАКЕДОНИЈА“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗВОЗ-УВОЗ НА ТУТУН	Скопје	42153
626	„МЛАДИНА“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА	Скопје	42161
627	„МАКЕДОНИЈАКООР“, ИЗВОЗ-УВОЗ. ОЗТ „INDUSTIMPEX“	Скопје	42188
628	„НОВА ТРГОВИЈА“, ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО	Битола	42250
629	„ОХИС“, ОРГАНСКА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА	Скопје	42463
630	„8 СЕПТЕМВРИ“, МЕШОВИТО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ	Дебар	42471
631	„ОТЕКС“, ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Охрид	42498
632	„ОВЧЕ ПОЛЕ“, ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ	Св. Николе	42501
633	„ПЕЛАГОНИЈА КОМЕРЦ“, ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИ КОМ-БИНАТ	Битола	42617
634	„ПЕЛАГОНИЈА“, ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ	Скопје	42625
635	„ПИРИН“, ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО	Делчево	42633
636	„ПОВАРДАРИЕ“, НЕГОТИНО НА ВАРДАР. ООЗТ „ПОВАРДАРИЕ-КОМЕРЦ“	Скопје	42641
637	„ПЕЛАГОНИЈА ТУРИСТ“, ПРИЛЕП, ДЕЛОВНА ЕДИНИЦА МЕЃУ-НАРОДНА ШПЕДИЦИЈА	Скопје	42668
638	РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАДВОРЕШЕН И ТРГОВСКИ ПРО-МЕТ	Скопје	42740
639	„РАЗНОПРОМЕТ“, ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО	Струмица	42757
640	„РАЗНОПРОМЕТ“, ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО	Битола	42765
641	РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА	Скопје	42773
642	„РЕПЛЕК“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Скопје	42781
643	„РУБИН“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УМЕТНИЧКА ИЗРАБОТКА НА НА-КИТИ	Скопје	42803
644	„СКОПЈЕ“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА	Скопје	42889
645	„СЛАВИЈА“, УВОЗ-ИЗВОЗ	Скопје	42897
646	„СОЛУН“ ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО	Гевгелија	42900
647	„СТОКОКООП“, ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕНИЕ НА СТОПАНСКИ ОРГА-НИЗАЦИИ	Скопје	42919
648	„СТОКОПРОМЕТ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Скопје	42927
649	„ТЕХНОМЕТАЛ-МАКЕДОНИЈА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Скопје	43133
650	„ТИГАР“, ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И МАЛО	Крива Паланка	43141
651	„ТИКВЕШ“, АГРОКОМБИНАТ	Кавадарци	43168
652	„ТРАНСБАЛКАН“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИ-ЦИЈА	Гевгелија	43176
653	„ТРАНСКОП“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВНАТРЕШЕН И МЕЃУНАРО-ДЕН ТРАНСПОРТ	Битола	43184
654	„ТРАНСКОП“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА	Скопје	43192
655	„ТРЕСКА“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРВНА ИНДУСТРИЈА	Скопје	43206
656	„ТРАНСШПЕД-МАКЕДОНИЈА“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОД-НА ШПЕДИЦИЈА	Струмица	43214
657	„ТРОТЕКСТИЛ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТЕКСТИЛ	Скопје	43222
658	„ВАРДАР“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВЕН СООБРАЌАЈ И ШПЕДИ-ЦИЈА	Скопје	43419
659	„ВАРДАР“, ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УВОЗ-ИЗВОЗ	Скопје	43427
660	„ВИНОЈУГ“, ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ	Гевгелија	43435

1	2	3	4
661	„ВИОЛЕТА“, ФАБРИКА ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ	Скопје	43443
662	„ЗЛЕТОВО“, ТОПИЛНИЦА ЗА ОЛОВО И ЦИНК	Титов Велес	43559
663	„ЗОРА“, ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНДУСТРИСКИ КОМБИНАТ	Гевгелија	43567
664	„ЖИТО МАКЕДОНИЈА“, ПРЕХРАНБЕН КОМБИНАТ	Скопје	43672

СР СЛОВЕНИЈА

665	„ADRIACOMMERCE“, ИЗВОЗ-УВОЗ	Копер	50016
666	„АЕРО“, КЕМИЧНА ИЛИ ГРАФИЧНА ИНДУСТРИЈА	Целје	50024
667	„АГРИА“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Мурска Собота	50032
668	„АГРАРИА“, КМЕТИЈСКО ИЛИ ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Брежице	50040
669	„АГРАРИА“, КМЕТИЈСКО ПРЕДЕЛОВАЛНИ ЗАДРУЖНИ КОМБИНАТ	Копер	50059
670	„АГРОМАКЕДОНИЈА“, ДЕЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Љубљана	50067
671	„АГРОПРОГРЕС“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ИНОЗЕМСКА ЗАСТОПСТВА	Љубљана	50075
672	„АГРОСТРОЈ“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ИЗДЕЛАВО КМЕТИЈСКИХ СТРОЈЕВ	Љубљана	50083
673	„АГРОТЕХНИКА“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Љубљана	50091
674	„АЛМИРА“, АЛПСКА МОДНА ИНДУСТРИЈА	Радовљица	50105
675	„АЛПИНА“, ТОВАРНА ОБУТВЕ	Жири	50113
676	„АЛПЕС“, ТОВАРНА ПОХИШТВА	Железники	50121
677	„АСТРА“, ЉУБЉАНА, ПОСЛОВАЛНИЦА	Копер	50148
678	„АСТРА“, БЕЛЕБЛАГОВНИЦА	Љубљана	50156
679	„АТИКА“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Сежана	50164
680	„АВТОСOMMERCE“, ЗАСТОПНИШКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	50180
681	„АВТОМАЦИЈА“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Љубљана	50189
682	„АВТОМОНТАЖА“, ТОВАРНА КАРОСЕРИЈ	Љубљана	50202
683	„АВТОТЕХНА“, ЗАСТОПСТВО ТУЈИХ ФИРМ	Љубљана	50210
684	„ALPE TOUR“, ТУРИСТИЧНА, ПРОМЕТНА ИЛИ ПРОИЗВОДНА ДЕЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА	Шкофја Лока	50229
685	„АГРОТРАНСПОРТ“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА СТРОЈНО ЗЕМЕЉСКА ДЕЛА ИЛИ АВТОПРЕВОЗНИШТВО	Птуј	50237
686	BAUER-FARMA, ЈУГОСЛАВИЈА	Љубљана	50326
687	„БЕЛИНКА“, ТОВАРНА КЕМИЧНИХ ИЗДЕЛКОВ	Љубљана	50334
688	„ВЕТИ“, БЕЛОКРАЈСКА ТРИКОТАЖНА ИНДУСТРИЈА	Метлика	50342
689	„БОХОР“, ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА	Шентјур	50350
690	„БОРИС КИДРИЧ“, ТОВАРНА ГЛИНИЦЕ ИЛИ АЛУМИНИЈА	Кидричево	50369
691	„БРЕСТ“, ИНДУСТРИЈА ПОХИШТВА	Церкница	50377
692	„БРУС“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Марибор	50385
693	„БИРОСТРОЈ“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА МЕХАНОГРАФСКЕ ИЛИ ТЕХНИШКЕ СТОРИТВЕ	Марибор	50393
694	ЦАНКАРЈЕБА ЗАЛОЖБА, ЗАЛОЖНИШКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	50490
695	„ЦЕНТРОМЕРКУР“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Љубљана	50504
696	„ЦЕВОВОД“, МОНТАЖНО ПРОИЗВОДНО ПОДЈЕТЈЕ	Марибор	50512
697	„СНЕМО“, ИМПОРТ-ЕКСПОРТ	Љубљана	50520
698	„ЦИМОС“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОИЗВОДНО АВТОМОБИЛОВ	Копер	50539
699	„ЦИНКАРНА“, МЕТАЛУРШКО-КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА	Целје	50547
700	„COLOR“, ТОВАРНА БАРВ ИЛИ ЛАКОВ	Медводе	50555
701	„СОМЕТ“, УМЕТНИ БРУСИ ИЛИ НЕКОВИНЕ	Зрече	50563
702	„COMMERCE“, ЗАСТОПСТВО ТУЈИХ ФИРМ	Љубљана	50571
703	„CONSORTIUM“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕНИЈЕ	Љубљана	50598
704	„CONTAL“, ТОЗД „CONIMEX“, ЗУНАЊА ИЛИ НОТРАЊА ТРГОВИНА	Љубљана	50601
705	„СКЕИНА“, ТУРИСТИЧНО ПРОМЕТНО ПОДЈЕТЈЕ	Крањ	50628
706	„ЦВЕТЛИЧАНЕ“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	50636
707	„ЦЕНТЕР“, ПРОИЗВОДНО ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Копер	50644
708	„ЦИЦИБАН“, ТОВАРНА ОБУТВЕ ИЛИ ОТРОШКИХ ПОТРЕБШТИН	Мирен при Горици	50652
709	ЧРЕВАРНА, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ — ИНДУСТРИЈА НАРАВНИХ ИЛИ УМЕТНИХ ЧРЕВ	Љубљана	50741
710	„ДАНА“, ТОВАРНА РАСТЛИНСКИХ СПЕЦИАЛИТЕТ ИЛИ ДЕСТИЛАЦИЈА	Мирна	50946
711	„ДЕЛАМАРИС“, КОМБИНАТ КОНЗЕРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ	Изола	50954

1	2	3	4
712	„ДЕЛО“, ЧАСОПИСНО ГРАФИЧНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	50962
713	„ДИНОС“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ОБСКРБОВАЊЕ З ОДПАДНИМИ СУРО- БИНАМИ	Љубљана	50970
714	„ДОМ“ ТРГОВСКО-ИЗВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ ЗА УМЕТНО ИН ДОМА- ЧО ОБРТ	Љубљана	50989
715	„ДОНИТ“, КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА	Медводе	50997
716	„ДРОГА“, ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА	Порторож	51004
717	„2 ОКТОБЕР“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПОПРАВИЛО ПЛОВНИХ ОБЈЕКТОВ	Порторож	51012
718	ДРЖАВНА ЗАЛОЖБА СЛОВЕНИЈЕ	Љубљана	51020
719	„ДВИГАЛОТЕХНА“, ИНЖЕНИРИНГ, МОНТАЖА ИН СЕРВИС ЗА ДВИГАЛА	Љубљана	51039
720	„БУРО САЛАЈ“, ТОВАРНА ЦЕЛУЛОЗЕ ИН ПАПИРЈА	Кришко	51144
721	„ЕЛАН“, ТОВАРНА ШПОРТНЕГА ОРОДЈА	Бегуње	51357
722	„ЕЛЕКТРО“, КРАЊ, В „ЕЛЕКТРО ЉУБЉАНА“, ЗДРУЖЕНО ПОД- ЈЕТЈЕ	Крањ	51365
723	„ЕЛЕКТРОКОВИНА“, ТОВАРНА ЕЛЕКТРОКОВИНСКИХ ИЗДЕЛКОВ	Марибор	51373
724	„ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНА“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ИЗДЕЛАВО МЕДИЦИН- СКИХ АПАРАТОВ	Љубљана	51381
725	„ЕЛЕКТРОНАВАГА“, ТРГОВСКО ИЗВОЗНО-УВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	51403
726	„ЕЛЕКТРОПРОЈЕКТ“, ИНЖЕНИРСКИ БИРО	Љубљана	51411
727	„ЕЛЕКТРОТЕХНА“, ТРГОВСКО УВОЗНО-ИЗВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	51438
728	„ЕЛЕКТРОТЕХНА“, ТРГОВСКО УВОЗНО-ИЗВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ	Копер	51446
729	„ЕМ“, ХИДРОМОНТАЖА, ЕЛЕКТРО ИН СПЛАШНА МОНТАЖА	Марибор	51454
730	„ЕМО“, ЕМАЈЛИРНИЦА, МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА, ОРОДЈАРНА	Целје	51462
731	„ЕМОНА-МЕРКУР“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Љубљана	51470
732	„ЕМОНА“, ПРОИЗВОДНО-ТРГОВСКО ИН ТУРИСТИЧНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	51489
733	„ЕМОНА“, ТРГОВСКИ ОБРАТ, ЉУБЉАНА	Копер	51497
734	„ЕТА“, ИНДУСТРИЈСКО ПОДЈЕТЈЕ ЕЛЕКТРОТЕРМИЧНИХ АПА- РАТОВ	Церкно	51590
735	„ЕТОЛ“, ТОВАРНА АРОМ ИН ЕТЕРИЧНИХ ОЉ	Целје	51519
736	„ЕУРОТРАНС“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА МЕДНАРОДНИ ТРАНСПОРТ ИН ИНВЕСТИЦИЈО	Рибница Долен	51527
737	„FERRALIT“, ЛИВАРНА СИВЕ ЛИТИНЕ ИН ВАРВАСТИХ КОВИН	Жалец	51632
738	„FEROMOTO“, ТЕХНИЧНА ТРГОВИНА, СЕРВИСИ	Марибор	51640
739	„ФЕРШПЕД“, ШПЕДИЦИЈА ЗА ТУЗЕМСКИ ИН МЕДНАРОДНИ ПРОМЕТ	Љубљана	51659
740	„ФОРМАТОР“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Целје	51667
741	„РАВРИЛОВИЋ“, МЕСНА ИНДУСТРИЈА, ПОСЛОВАЛНИЦА КО- ПЕР	Копер	51772
742	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД	Љубљана	51780
743	„GIPROS“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Љубљана	51789
744	„ГОРЕЊЕ“, ТОВАРНА ГОСПОДИЊСКЕ ОПРЕМЕ	Велење	51802
745	„ГОРЕЊЕ“, ВЕЛЕЊЕ, ТОЗД „ЕЛРАД“	Горња Радгона	51810
746	ГОРЕЊСКА ПРЕДИЛНИЦА	Шкофја Лока	51829
747	ГОРИШКИ ВОДОВОДИ	Нова Горица	51837
748	ГОЗДНО ГОСПОДАРСТВО	Марибор	51845
749	ГОЗДНО ГОСПОДАРСТВО	Ново Место	51853
750	„ГРАДЛЕС“ ГРАДБЕНО ОБРТНО ПОДЈЕТЈЕ	Марибор	51861
751	„GRAMEX“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ З ГРАДБЕНИМ МАТЕРИАЛОМ	Љубљана	51888
752	„ГРАНИТ“, ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ	Словенска Бистрица	51896
753	„ГРУДА“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Љубљана	51926
754	„ГРУДА“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Сежана	51934
755	„ГРАДИС“, ГРАДБЕНО-ИНДУСТРИЈСКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	51942
756	„ХЕЛИОС“, КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА	Домжале	52043
757	„ХЕРМЕС“, ЗАСТОПСТВА ИНОЗЕМНИХ ФИРМ	Љубљана	52051
758	„ХМЕЗАД“, КМЕТИЈСКИ КОМБИНАТ	Жалец	52078
759	„ХОЈА“, ПРЕДЕЛАВА ЛЕСА	Љубљана	52086
760	„ИКОС“, ИНДУСТРИЈА КОВИНСКЕ ОПРЕМЕ ИН СТРОЈЕВ	Крањ	52191
761	„ИМОС“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКО ГРАДЊО	Љубљана	52205
762	ИМП, ИНДУСТРИЈСКО МОНТАЖНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	52213

1	2	3	4
763	„ИМПОЛ“, ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНИХ ПОЛИЗДЕЛКОВ ТЕР КОН-СТРУКЦИЈ	Словенска Бистрица	52221
764	„ИНДВИРО“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Љубљана	52248
765	„ИНДУПЛАТИ“, ИНДУСТРИЈА ПЛАТНЕНИХ ИЗДЕЛКОВ	Јарње	52256
766	ИНДУСТРИЈА МОТОРНИХ ВОЗИЛ	Ново Место	52264
767	ИНДУСТРИЈА УСЊА	Врхника	52272
768	INEX-ADRIA AVIOPROMET	Љубљана	52280
769	„ИНГМАГ ПОХОРЈЕ“, ИНДУСТРИЈА ГРАНИТА, МАРМОРЈА ИЛИ ГЛИНЕНИЦА	Рибница на Похорју	52299
770	„ИНГРАД“, ГРАДБЕНО ИНДУСТРИЈСКО ПОДЈЕТЈЕ	Цеље	52302
771	„ИНЛЕС“, ИНДУСТРИЈА СТАВБНЕГА ПОХИШТВА	Рибница на Долењском	52310
772	„ИНШТИТУТ „ЈОЖЕФ ШТЕФАН“	Љубљана	52329
773	ИНШТИТУТ ЗА ЕЛЕКТРОНИКО ИЛИ ВАКУУМСКО ТЕХНИКО	Љубљана	52337
774	ИНШТИТУТ ЗА ХМЕЉАРСТВО	Жалец	52345
775	ИНШТИТУТ ЗА МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	Љубљана	52353
776	„INTERCOMMERCE“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, УМАГ, ПРЕДСТАВНИШТВО	Сежана	52361
777	„INTEREUROPA“, МЕДНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА ИЛИ ТРАНСПОРТ	Копер	52388
778	„INTEREXPORT“, БЕОГРАД, ФИЛИАЛА	Љубљана	52396
779	„INTEREXPORT“, БЕОГРАД, ТОЗД „INEX“	Шемпетер при Горици	52418
780	„INTERTRADE“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА МЕДНАРОДНО ТРГОВИНО	Љубљана	52426
781	„ИНТЕРТРАНСПОРТ“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ ТРАНСПОРТНИХ ПОДЈЕТИЈ	Љубљана	52434
782	ИНВЕСТИЦИЈСКИ ВИРОЈИ	Трбовље	52442
783	„ИПЛАС“, КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА	Копер	52450
784	„ИСКРА СТАНДАРД“, БИРО ЗА ЗАСТОПАЊЕ ТУЈИХ ФИРМ	Љубљана	52469
785	„ИСКРА“, ЗДРУЖЕНО ПОДЈЕТЈЕ, КРАЊ, „ISKRA COMMERCE“	Љубљана	52477
786	„ИСКРА“, ЗДРУЖЕНО ПОДЈЕТЈЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНИКЕ ИЛИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈ	Крањ	52485
787	„ИСТРА-БЕНИ“, ТРГОВИНА С ТЕКОЧИМИ ГОРИВИ ИЛИ МАЗИВИ	Копер	52493
788	„ИТАС“, ИНДУСТРИЈА ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТЕВ ИЛИ ОПРЕМЕ	Кочевје	52507
789	„ИЗЛЕТНИК“, АВТОТУРИСТИЧНО ПОДЈЕТЈЕ	Цеље	52515
790	„ИЗОЛИТ“, МОНТАЖНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	52523
791	„ИНДУСТРИЈАИМПОРТ“, ТОЗД ЗУНАЊА ИЛИ НОТРАЊА ТРГОВИНА	Љубљана	52531
792	ИЛИРИЈА-ВЕДРОГ, ИНДУСТРИЈА КОЗМЕТИЧНИХ ИЛИ КЕМИЧНИХ ИЗДЕЛКОВ	Љубљана	52558
793	„ИНДОВ“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ИНДУСТРИЈА ОВИТКОВ П.О.	Љубљана	52566
794	„ЈАДРАН“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Сежана	52647
795	„ЈАВОР“, ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА	Пивка	52655
796	„ЈЕКЛОТЕХНА“, МОТОСЕРВИС	Марибор	52663
797	„ЈЕЛОВИЦА“, ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА	Шкофја Лока	52671
798	„ЈУГОРИВА“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ФИЛИАЛА	Копер	52698
799	„ЈУГОТЕХНИКА“, ТОЗД ЗУНАЊА ТРГОВИНА	Љубљана	52701
800	„ЈУГОТЕКСТИЛ ИМПЕХ“	Љубљана	52728
801	„ЈУТРАЊКА“, ТОВАРНА ОТРОШКЕ КОНФЕКЦИЈЕ	Севница	52736
802	„ЈУГОКОМЕРЦИЈА“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, НОВИ САД, ПОСЛОВНА ЕНОТА	Марибор	52744
803	КАРТОНАЖНА ТОВАРНА	Љубљана	52841
804	КЕМИЧНА ТОВАРНА	Поднарт	52868
805	„КЕМИЈА-ИМПЕХ“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ИЗВОЗ ИЛИ УВОЗ	Љубљана	52876
806	„КЕМИН“, ОБРТНО ПЕЧАРСКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	52884
807	„КЕМОФАРМАЦИЈА“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОМЕТ С ФАРМАЦЕВТСКИМ МАТЕРИАЛОМ	Љубљана	52892
808	„КЕМОСЕРВИС ФОТОМАТЕРИАЛ“, УВОЗ-ИЗВОЗ ТЕР НОТРАЊА ТРГОВИНА	Љубљана	52906
809	КИП, МОНТАЖНО-ИНДУСТРИЈСКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	52914
810	КМЕТИЈСКИ КОМБИНАТ	Птуј	52922
811	КМЕТИЈСКО-ЖИВИЛСКИ КОМБИНАТ	Крањ	52930

1	2	3	4
812	„КОКРА“, БЕЛЕТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Крањ	52949
813	„КОЛИНСКА“, ТОВАРНА ХРАНИЛ	Љубљана	52957
814	„КОЛОНИАЛЕ“, БЕЛЕТРГОВИНА	Марибор	52965
815	„КСМЛАС“, ТУРИСТИЧНО ИН АВТОБУСНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	52973
816	„КОНИМ“, ИНОЗЕМНА ИНДУСТРИЈСКА ЗАСТОПСТВА	Љубљана	52981
817	„КОНСТРУКТОР“, СПЛОШНО-ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ	Марибор	53007
818	„КОНУС“, ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Словенске Коњице	53015
819	„КОПРОДУКТ“, НОВИ САД. ПРЕДСТАВНИШТВО КОПЕР	Копер	53023
820	„КОТЕКС ТОВУС“, IMPORT-EXPORT	Љубљана	53031
821	КОВАШКА ИНДУСТРИЈА	Зрече	53058
822	„КОВИНОТЕХНА“, ЦЕЉЕ, ПЕ „ОПРЕМОТЕХНА“, ЉУБЉАНА	Љубљана	53066
823	„КОВИНОТЕХНА“, БЕЛЕТРГОВИНА С ТЕХНИЧНИМ БЛАГОМ	Цеље	53074
824	КОВИНСКА ИНДУСТРИЈА	Иг при Љубљани	53082
825	„КРИМ“, МОДНА КОНФЕКЦИЈА	Љубљана	53090
826	„КРКА“, ТОВАРНА ФАРМАЦЕВТСКИХ ИН КЕМИЧНИХ ИЗДЕЛКОВ	Ново Место	53104
827	„КООРЕХПОРТ“, ЗАГРЕБ, ТОЗД „КООРЕХПОРТ-MALOGRANIČNI PROMET“	Сежана	53112
828	КЕМА МАРИБОР, ЗДРУЖЕНА КЕМИЧНА, МЕТАЛУРШКА ИН АБРАЗИВНА ИНДУСТРИЈА	Марибор	53139
829	„ЛЕК“, ТОВАРНА ФАРМАЦЕВТСКИХ ИН КЕМИЧНИХ ИЗДЕЛКОВ	Љубљана	53228
830	„ЛЕС“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Љубљана	53236
831	„ЛЕС“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ, ПОСЛОВНА ЕНОТА „ПРОЛЕС“	Љубљана	53244
832	ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА	Литија	53252
833	„ЛЕСНИНА“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ З ЛЕСОМ ИН ПОХИШТВОМ	Љубљана	53260
834	ЛЕСНА СЛОВЕН ГРАДЕЦ, ГОЗДАРСТВО ИН ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА	Словен Градец	53279
835	„ЛЕСОНИТ“, ЛЕСНО-КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА	Илирска Бистрица	53287
836	„ЛИК САВИЊА“, ЛЕСНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Цеље	53295
837	„ЛИКО“, ЛЕСНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Врхника	53309
838	„ЛИЛЕТ“, ТОВАРНА ОБУТВЕ	Марибор	53317
839	„LINEX“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ ЛЕСНЕ ИНДУСТРИЈЕ	Љубљана	53325
840	„ЛИП“, ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА	Блед	53333
841	„ЛИПА“, ТОВАРНА ПОХИШТВА	Ајдовшчина	53341
842	„ЛИСЦА“, КОНФЕКЦИЈА	Севница	53368
843	ЛИТОСТРОЈ, ТИТОВИ ЗАВОДИ	Љубљана	53376
844	ЛОШКА ТОВАРНА ХЛАДИЛНИКОВ	Шкофја Ложа	53384
845	ЛОВСКА ЗВЕЗА СЛОВЕНИЈЕ	Љубљана	53392
846	„ЛУКА КОПЕР“, ЛУШКО ПОДЈЕТЈЕ	Копер	53406
847	ЉУБЉАНСКЕ МЛЕКАРНЕ	Љубљана	53414
848	ЉУБЉАНСКЕ МЛЕКАРНЕ	Изола	53422
849	„ЉУДСКА ПРАВИЦА“, ЗДРУЖЕНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	53430
850	„ЛАМА“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊО ИН ПРОМЕТ КЉУЧАВНИЦ ТЕР ОКОВЈА	Декани при Копру	53449
851	„МАГИСТРАТ“, ЉУБЉАНСКИ ТУРИСТИЧНИ ЗАВОД	Љубљана	53643
852	МАРИБОРСКА ЛИВАРНА	Марибор	53651
853	МАРИБОРСКА ТЕКСТИЛНА ТОВАРНА	Марибор	53678
854	„МАРИС“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Марибор	53686
855	„МАРЛЕС“, ЛЕСНА СТАВЕНА ИН ПОХИШТВЕНА ИНДУСТРИЈА	Марибор	53694
856	„МАВРИЦА“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	53708
857	„МЕВЛО“, ТОВАРНА ПОХИШТВА	Нова Горица	53716
858	„МЕДЕХ“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ, IMPORT-EXPORT	Љубљана	53724
859	„МЕХАНОТЕХНИКА“, ТОВАРНА КОВИНСКИХ ИН ПЛАСТИЧНИХ ИЗДЕЛКОВ	Изола	53732
860	„МЕЛАМИН“, КЕМИЧНА ИНДУСТРИЈА	Кочевје	53740
861	„MERCATOR“, БЕЛЕТРГОВИНА, IMPORT-EXPORT	Љубљана	53759
862	„МЕРКУР ВЕЛЕЖЕЛЕЗНИНА“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Крањ	53767
863	„МЕТАЛКА“, ЉУБЉАНА, ПРЕДСТАВНИШТВО	Копер	53783
864	„МЕТАЛКА“, ТРГОВСКО УВОЗНО ИН ИЗВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	53791
865	„МЕТАЛНА“, ТОВАРНА ЗА ИНВЕСТИЦИЈСКО ОПРЕМО	Марибор	53805
866	„МЛАДИНСКА КЊИГА“, ТОЗД „КОПРОДУКЦИЈА“	Љубљана	53813

1	2	3	4
867	„МЛАДИНСКА КЊИГА“, ТОЗД ТИСКАРНА	Љубљана	53821
868	„МЛАДИНСКА КЊИГА, ТОЗД ЗАЛОЖБА	Љубљана	53848
869	„МЛАДИНСКА КЊИГА“, ТОЗД ТРГОВИНА	Љубљана	53856
870	„МУРА“, ТОВАРНА ОБЛАЧИЛ ИН ПЕРИЛА	Мурска Собота	53864
871	НАМИЗНОТЕНИШКА ЗВЕЗА СЛОВЕНИЈЕ	Љубљана	53988
872	„НИКО“, КОВИНАРСКО ПОДЈЕТЈЕ	Железники	53996
873	„НОВОЛЕС“, ЛЕСНИ КОМБИНАТ	Ново Место	54003
874	„НОВОТЕКС“, ТЕКСТИЛНА ТОВАРНА	Ново Место	54011
875	„ОВНОВА“, ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	54224
876	„ОЛГА МЕГЛИЧ“, ПРОИЗВОДНО ПОДЈЕТЈЕ	Птуј	54232
877	„ПАП“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЈО ПРОМЕТА	Љубљана	54348
878	„ПАПИРНИЦА КОЛИЧЕВО“, ТОВАРНА ПАПИРЈА ИН ЛЕПЕНКЕ	Домжале	54364
879	ПАПИРОГРАФИКА, ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО, ИЗВОЗ-УВОЗ	Љубљана	54372
880	„ПЕКО“, ТОВАРНА ОБУТВЕ	Тржич	54380
881	ПЕРУТНИНА МЕСОКОМБИНАТ	Птуј	54399
882	„ПЕТРОЛ“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	54402
883	„ПИОНИР“, СПЛОШНО ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ	Ново Место	54410
884	„ПИВКА“, ПЕРУТНИНСКИ КОМБИНАТ	Пивка	54429
885	„ПЛАМАС“, ОБРТНО НАВАВНА ПРОДАЈНА ЗАДРУГА	Љубљана	54437
886	„ПЛАМЕН“, ТОВАРНА ВИЈАКОВ	Кропа	54445
887	„ПЛАНИКА“, ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Крањ	54453
888	„ПЛУТАЛ“, ИНДУСТРИЈА ПЛУТОВИНАСТИХ ИЗДЕЛКОВ	Љубљана	54488
889	ПОДЈЕТЈЕ ЗА ИМПРЕГНАЦИЈО ЛЕСА	Хоче	54496
890	„ПОЛЗЕЛА“, ТОВАРНА НОГАВИЦ	Ползела	54518
891	„ПОМУРКА“, КМЕТИЈСКО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Мурска Собота	54526
892	„ПОМУРСКИ ТИСК“, ЗАЛОЖНИШКО ИН ГРАФИЧНО ПОДЈЕТЈЕ	Мурска Собота	54534
893	ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ ЦЕСТНИХ ПОДЈЕТИЈ СР СЛОВЕНИЈЕ	Љубљана	54542
894	ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ ГОЗДНО ГОСПОДАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈ	Љубљана	54550
895	ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ ОБРТИ, КОМУНАЛНЕ ИН МАЛЕ ИНДУСТРИЈЕ	Љубљана	54569
896	ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ РУДЕ ИН МЕТАЛИ	Љубљана	54577
897	ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ, ТОЗД, „UNITEX“	Љубљана	54585
898	„ПРИМАТ“, ТОВАРНА КОВИНСКЕ ОПРЕМЕ	Марибор	54593
899	ПРОЈЕКТИВНИ БИРО	Велење	54615
900	„ПРИМОРЈЕ ГОРИЦА“, ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА ИН СТОРИТВЕ	Шемпетер при Горици	54623
901	„ПРИМОРЈЕ ГОРИЦА“, ТОЗД „PRIMORJE-EXPORT“	Нова Горица	54631
902	„ПРИМОРЈЕ ГОРИЦА“, ТОЗД „GAMEX“, ПОТРАЊА ИН ЗУНАЊА ТРГОВИНА	Шемпетер при Горици	54658
903	„РАДЕНСКА СЛАТИНА“, ЗДРАВИЛИШЧЕ РАДЕНЦИ	Раденци	54720
904	РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА	Љубљана	54739
905	„РАШИЦА“, ТОВАРНА ПЛЕТЕНИН	Љубљана	54747
906	РИВАРСТВО СЛОВЕНИЈЕ	Љубљана	54755
907	„РИКО“, РИВНИШКА КОВИНСКА ИНДУСТРИЈА	Рибница на Долењском	54763
908	„РУДИС“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Трбовље	54771
909	РУДНИК ЛИГНИТА	Велење	54801
910	РУДНИК ЖИВЕГА СРЕБРА	Идрија	54828
911	РУДНИКИ СВИНЦА ИН ТОПИЛНИЦА	Межица	54836
912	„САЛСНИТ АНХОВО“, ИНДУСТРИЈА ЦЕМЕНТА ИН АЗБЕСТЦЕМЕНТА	Анхово	54941
913	„САЛУС“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОМЕТ С ФАРМАЦЕВТСКИМИ ПРОИЗВОДИ	Љубљана	54968
914	„САНОЛАБОР“, ТРГОВСКО ИН УВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	54976
915	„САТУРНУС“, КОВИНСКО-ПРЕДЕЛОВАЛНА ИНДУСТРИЈА	Љубљана	54984
916	„САВА“, ИНДУСТРИЈА ГУМИЛЕВИХ, УСЊЕНИХ ИН КЕМИЧНИХ ИЗДЕЛКОВ	Крањ	54992

1	2	3	4
917	„СЕМЕ-САДИКЕ“	Менгеш	55018
918	„СЕМЕНАРНА“, СЕМЕНАРСКИ КОМБИНАТ	Љубљана	55026
919	„SIMEX“, ЗАСТОПСТВО ИНОЗЕМСКИХ ТОВАРН, ИЗВОЗ-УВОЗ	Љубљана	55034
920	СИП, СТРОЈНО ИНДУСТРИЈСКО ПОДЈЕТЈЕ	Шемпетер в Сав. Дол.	55042
921	СЛАДКОГОРСКА ТОВАРНА КАРТОНА ИН ПАПИРЈА	Шентилъ	55050
922	„СЛАВНИК“, АВТОТУРИСТИЧНО ПОДЈЕТЈЕ	Копер	55069
923	„СЛОВЕНИЈА АВТО“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	55077
924	„СЛОВЕНИЈА ЦЕСТЕ“, СПЛОШНО-ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	55085
925	„СЛОВЕНИЈА ПРОМЕТ“, СПЛОШНО-ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	55093
926	„SLOVENIJA-SADJE“, ЕХРОРТ-ИМОРТ	Љубљана	55107
927	„SLOVENIJA-SADJE“, ЉУБЉАНА, ПРЕДСТАВНИШТВО	Волчја Драга	55115
928	„СЛОВЕНИЈА-ИМПОРТ“, ЕХРОРТ-ИМОРТ, ЗАСТОПСТВА	Љубљана	55123
929	„СЛОВЕНИЈАЛЕС“, ЉУБЉАНА, ТОЗД ТОВАРНА ПОХИШТВА	Брежице	55131
930	„СЛОВЕНИЈАЛЕС“, ТРГОВСКО ИН ПРОИЗВОДНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	55158
931	„СЛОВЕНИЈАВИНО“, ИЗВОЗНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	55166
932	„СЛОВЕНИЈАВИНО“, ЉУБЉАНА, ОБРАТ „ВИНАГ“	Марибор	55174
933	СЛОВЕНСКА ИЗСЕЉЕНСКА МАТИЦА	Љубљана	55182
934	„СЛОВЕНСКЕ ЖЕЛЕЗАРНЕ“, ЗДРУЖЕНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	55190
935	„СМЕЛТ“, СКУПНОСТ МЕТАЛУРШКО-КЕМИЈСКЕ ЕЛЕКТРОТЕХ- НОЛОГИЈЕ	Љубљана	55204
936	СПЛОШНА ПЛОВБА	Пиран	55212
937	СПЛОШНО АВТОПРЕВОЗНИШТВО, ТРАНСПОРТНО ПОДЈЕТЈЕ	Кочевје	55220
938	„СТЕКЛО ЕХРОРТ-ИМОРТ“, ВЕЛЕТРГОВИНА	Љубљана	55239
939	„СТОКОПРОМЕТ“, ПОСЛОВАЛНИЦА „ЈУТОРИВА“	Копер	55247
940	„СТОЛ“, ИНДУСТРИЈА ПОХИШТВА	Камник	55255
941	СТРОЈНА ТОВАРНА	Трбовље	55263
942	„СТРОЈНА“, ТОВАРНА СТРОЈЕВ	Марибор	55271
943	„СУРОВИНА“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОМЕТ З ОДПАДНИМ МАТЕРИ- АЛОМ	Марибор	55298
944	„SWATY“, ТОВАРНА УМЕТНИХ БРУСОВ	Марибор	55301
945	„СТАВВАР“, ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ	Марибор	55328
946	СЛОВЕНИЈА ПАПИР, ЗДРУЖЕНА ПОДЈЕТЈА СЛОВЕНСКЕ ПАПИР- НЕ ИНДУСТРИЈЕ	Љубљана	55336
947	САВА КРАЊ, ТОЗД ТОВАРНА АВТОПНЕВМАТИКЕ „САВА СЕМ- ПЕРИТ“	Крањ	55344
948	„СЪЕМЕ“, ПИК ЗАГРЕВ—СЕСВЕТЕ, ТОЗД ЗА МАЛИ ОБМЕЈНИ ПРОМЕТ	Сежана	55352
949	„ШЕШИР“, ТОВАРНА КЛОВУКОВ	Шкофја Лока	55417
950	„ШПЕДТРАНС“, МЕДНАРОДНИ ИН ТУЗЕМСКИ ТРАНСПОРТ	Марибор	55425
951	„ТАЛИС“, ТОВАРНА АЛКОХОЛНИХ ИН ВРЕЗАЛКОХОЛНИХ ИЗ- ДЕЛКОВ	Марибор	55530
952	„TECHNA COMMERCE“, ИМОРТ-ЕХРОРТ, ЗАСТОПСТВО ТУЈИХ ФИРМ	Љубљана	55549
953	„ТЕГРАД“, ГРАДБЕНО МОНТАЖНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	55557
954	ТЕХНИЧНИ БИРО	Јесенице	55565
955	„ТЕХНИКА“, ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	55573
956	„ТЕННО ИМПРЕХ“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Љубљана	55581
957	„ТЕХНО УНИОН“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ЗАСТОПАЊЕ ИНОЗЕМСКИХ ТО- ВАРН	Љубљана	55603
958	„ТЕННО-МЕРСАТОР“, ТРГОВИНСКО ПОДЈЕТЈЕ НА ВЕЛИКО ИН МАЛО	Целје	55611
959	„ТЕКОЛ“, ОБРТНО-ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ ЗА ТЕХНИЧНО ЗАШ- ЧИТНА ДЕЛА	Марибор	55638
960	„ТЕКСТА“, ТОВАРНА СУКАНЦЕВ ИН ПОЗАМЕНТЕРИЈЕ	Марибор	55646
961	„ТЕКСТИЛ“ ПРОИЗВОДНО ИН ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	55654
962	„ТЕРМИКА“, ИНДУСТРИЈСКО ИН МОНТАЖНО ПОДЈЕТЈЕ ЗА ИЗОЛАЦИЈО	Љубљана	55662

1	2	3	4
963	„ТИК“, ТОВАРНА ИГЕЛ	Кобарид	55670
964	„ТИП-ТОП“, ИНДУСТРИЈА ОБЛАЧИЛ	Љубљана	55639
965	„ТИТАН“, ТОВАРНА КОВИНСКИХ ИЗДЕЛКОВ ИЛИ ЛИКАРНА	Камник	55697
966	ТОБАЧНА ТОВАРНА	Љубљана	55760
967	„ТОВАК“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	55719
968	„ТОКО“, ТОВАРНА КОВЧКОВИХ ИЛИ УСЪЕНИХ ИЗДЕЛКОВ	Домжале	55727
969	„ТОМОС“, ТОВАРНА МОТОРНИХ ВОЗИЛ	Копер	55735
970	„ТОПЕР“, ТОВАРНА ПЕРИЛА	Целе	55743
971	ТОВАРНА АВТОМОБИЛОВ ИЛИ МОТОРЈЕВ	Марибор	55751
972	ТОВАРНА ДЕКОРАТИВНИХ ТКАНИН	Љубљана	55778
973	ТОВАРНА ДУШИКА	Руче	55786
974	ТОВАРНА МУТА, ТОВАРНА ПОЉЕДЕЛСКОГ ОРОДЈА ИЛИ ЛИ- ВАРНА	Мута об Драви	55794
975	ТОВАРНА САНИТЕТНЕГА МАТЕРИАЛА	Домжале	55816
976	ТОВАРНА УСЊА	Камник	55834
977	ТОВАРНА ВЕРИГ	Лесце	55832
978	„ТРГОАВТО“, ВЕЛЕТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Копер	55839
979	„ТРИГЛАВ ФИЛМ“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА СНЕМАЊЕ ФИЛМОВ	Љубљана	55837
980	„ТРИО“, ТРЖИШКА ИНДУСТРИЈА ОБУТВЕ ИЛИ КОНФЕКЦИЈА	Тржич	55875
981	ТСН, ТОВАРНА СТИКАЛНИХ НАПРАВ	Марибор	55833
982	„ТКАНИНА“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ	Целе	55891
983	„ТИМА“, СОЗД ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА ИЛИ ТРГОВИНА	Марибор	55905
984	ТОВАРНА АВТОМОБИЛОВ ИЛИ МОТОРЈЕВ, СКУПНОСТ ТЕМЕЉ- НИХ ОРГАНИЗАЦИЈ ТИРНИХ ВОЗИЛ	Марибор	55913
985	УМЕТНО-КОВИНСКА ОБРТ	Кропа	55999
986	„УНИТАС“, КОВИНСКО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	56006
987	„УНИВИТ“, ПОСЛОВНО ЗДРУЖЕЊЕ	Љубљана	56014
988	„УТЕНСИЛИА“, ТОВАРНА ТЕКСТИЛНИХ ПОТРЕБНИЧИН	Љубљана	56022
989	„ВАЈДА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Сежана	56138
990	„ВЕГРАД“, СПЛОШНО-ГРАДБЕНО ПОДЈЕТЈЕ	Велење	56154
991	„ВЕЗЕНИНЕ“, ТОВАРНА ЧИПК, ВЕЗЕНИН ИЛИ КОНФЕКЦИЈЕ	Блед	56162
992	„ВИБА“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА СНЕМАЊЕ ФИЛМОВ ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ИГЕР	Љубљана	56170
993	„ВОСЕ-ЕХПОРТ“, ЗАГРЕВ, ПРЕДСТАВНИШТВО	Шемпетер при Горици	56189
994	„ВОЛАН“, ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ НА ДЕВЕЛО ИЛИ ДРВНО	Љубљана	56197
995	ВОЗИЛА ГОРИЦА, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОИЗВОДНО ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛ	Шемпетер при Горици	56200
996	„ВЕСНА ФИЛМ“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДНО ИЛИ ПРЕД- ВАЈАЊЕ ФИЛМОВ	Љубљана	56219
997	ЗДРУЖЕНА ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА	Тржич	56308
998	ЗДРУЖЕНЕ ПАПИРНИЦЕ	Љубљана	56316
999	ЗДРУЖЕНО ТРГОВСКО ПОДЈЕТЈЕ „АВЦ“	Љубљана	56324
1000	„ЗИТУС“, ПОДЈЕТЈЕ ЗА ЗАСТОПАЊЕ ИНОЗЕМНИХ ТВРДК	Љубљана	56332
1001	„ЗМАЈ“, ТОВАРНА БАТЕРИЈ	Љубљана	56340
1002	„ЗВЕЗДА“, ГОСТИНСКО ПОДЈЕТЈЕ	Мурска Собота	56359
1003	ЗЛАТАРНА ЦЕЉЕ	Целе	56375
1004	„ЖАЛЕ“, КОМУНАЛНО ПОДЈЕТЈЕ	Љубљана	56472
1005	ЖЕЛЕЗАРНА	Равне на Корошкем	56480
1006	ЖЕЛЕЗАРНА ШТОРЕ	Шторе	56499
1007	ЖЕЛЕЗАРНА, В ЗДРУЖЕНОМ ПОДЈЕТЈУ СЛОВЕНСКЕ ЖЕЛЕ- ЗАРНЕ	Јесенице	56502
1008	„ЖИЧНИЦА“, ОБРТНА ДЕЛАВНИЦА	Љубљана	56510
1009	„ЖИМА“, ИНДУСТРИЈА ШЧЕТК	Љубљана	56529
1010	„ЖИТО“, ЖИВИЛСКИ КОМБИНАТ	Љубљана	56537

1	2	3	4
СР СРБИЈА			
1011	„АДРИА“, ИНОСТРАНА ЗАСТУПНИШТВА	Београд	60011
1012	„АДРИА“, КУЛТУРНО-ЗАБАВНА УСТАНОВА	Београд	60038
1013	АЕРОДРОМ „БЕОГРАД“	Београд	60046
1014	„АГРОЕКСПОРТ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	60054
1015	„АГРОХЕМИЈА“, УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВЕШТАЧКИХ БУ- БРИВА	Београд	60062
1016	„АГРООПРЕМА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	60070
1017	„АГРОПРОДУКТ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	60089
1018	„АГРОПРОДУКТ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ	Ниш	60097
1019	„АЛФА“, ИНДУСТРИЈА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ	Врање	60100
1020	„АНГРОПРОМЕТ“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Пирот	60119
1021	„АУТОГРАДИТЕЉ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Београд	60135
1022	„АУТОКОМАНДА“, АУТО-КУЋА	Београд	60143
1023	„АВАЛА ФИЛМ“, ФИЛМСКА РАДНА ЗАЈЕДНИЦА	Београд	60151
1024	„АВАЛА-GENEX“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ПРОМЕТ ФИЛ- МОВА	Београд	60178
1025	АУТО КУЋА „ШУМАДИЈА“	Београд	60186
1026	АГРОКОМБИНАТ „НИШ“ — ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ОУР ЗА ПРОИЗ- ВОДЊУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ	Ниш	60194
1027	„АУТОТРАНСПОРТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ, РЕМОНТ ООУР „ТРГОВИНА“	Нови Београд	60208
1028	БАГЕРСКО-БРОДАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	60283
1029	„БАЛКАНИЈА“, ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Београд	60291
1030	„БЕКО“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ОДЕТЕ И РУБЉА	Београд	60305
1031	„БЕОГРАД“, КОМБИНАТ ТРИКОТАЖЕ	Београд	60313
1032	„БЕОГРАД“, ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ	Београд	60321
1033	„БЕОГРАД“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ КОН- СТРУКЦИЈА	Београд	60348
1034	БЕОГРАДСКИ ИЗДАВАЧКО-ГРАФИЧКИ ЗАВОД	Београд	60356
1035	БЕОГРАДСКИ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ	Београд	60364
1036	„БЕРИЉЕ“, ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Прокупље	60372
1037	„БЕТЕКС“, БЕОГРАДСКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО	Београд	60380
1038	БИРО ЗА ПОШТАНСКЕ МАРКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПТТ	Београд	60399
1039	„БОРИС КИДРИЧ“, ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ	Београд	60402
1040	„БРОДОИМПРЕХ“, УВОЗ-ИЗВОЗ, ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Београд	60410
1041	„БРОДОТЕХНИКА“, БРОДОГРАДИЛИШТЕ	Београд	60429
1042	ЦЕНТАР ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ШКОЛ- СКОГ ДОБРА	Земун	60526
1043	ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ШАХА ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ	Београд	60534
1044	„СЕНТРОСООР“, ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ЗА УНУТРАШЊИ ПРО- МЕТ	Зајечар	60542
1045	„СЕНТРОСООР“- ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	60550
1046	„ЦЕНТРОПРОЈЕКТ“, ПРОЈЕКТНИ ЗАВОД	Београд	60569
1047	„ЦЕНТРОПРОМ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТР- ГОВИНУ	Београд	60577
1048	„ЦЕНТРОТЕХНА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКУ СА- РАДЊУ	Београд	60585
1049	„ЦЕНТРОТАБАК“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДУВАНСКЕ ПРИВРЕДЕ	Београд	60593
1050	„ЦЕНТРОТЕКСТИЛ“, ИМПОРТ-ЕХПОРТ	Београд	60607
1051	„ЦЕНТРОТУРИСТ“, ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	Београд	60615
1052	„СИНЕРНОТО“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ КИНО- И ФОТО- МАТЕРИЈАЛА	Београд	60623
1053	„ДРНОТРАВАЦ“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	60631
1054	„СРОАТИАСООР“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ЗАГРЕВ, ПРЕДСТАВНИШТВО	Београд	60658
1055	„ЦРВЕНА ЗАСТАВА“, ШУМСКО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Крушевац	60666

1	2	3	4
1056	„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“, ФАБРИКА КОНЗЕРВИ	Крагујевац	60874
1057	„ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“, ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Младеновац	60582
1058	„СОВЕХ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ	Београд	60690
1059	„СЕНТРОСООР“	Сомбор	60704
1060	„ЦЕР“, ФАБРИКА ТЕРМО-ТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА И МОНТАЖА	Чачак	60712
1061	„ЦЕНТРОПРОДУКТ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Београд	60720
1062	„ЧЕЛИК“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПРОМЕТ ЧЕЛИКА	Београд	60798
1063	„14. ОКТОБАР“, ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКИХ И РУДАРСКИХ МАШИНА	Крушевац	60801
1064	„ДАВИД ПАЈИЋ-ДАКА“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОМОТОРНА ПОСТРОЈЕЊА	Београд	61018
1065	„ДИНАРА“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ	Београд	61026
1066	„ДОМ“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЊЕ	Београд	61034
1067	„ДУГА“, ИНДУСТРИЈА БОЈА И ЛАКОВА	Београд	61042
1068	„ДУГА“, ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЊЕ	Београд	61050
1069	„ДУНКОС“, ДУВАНСКИ КОМБИНАТ, НОВИ САД, ПРЕДСТАВНИШТВО	Београд	61069
1070	„ДУНАВ ФИЛМ“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА	Београд	61077
1071	„ДУШАН АРСИЋ“, АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Пожаревац	61085
1072	ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА, ФАБРИКА ДУВАНА	Ниш	61093
1073	„24. СЕПТЕМВАР“, ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕДУЗЕЊЕ	Титово Ужице	61107
1074	„БУРО САЛАЈ“, ПРЕДУЗЕЊЕ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА	Ниш	61212
1075	ЕКОНОМСКИ БИРО	Београд	61425
1076	„ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ	Београд	61433
1077	„ЕЛЕКТРОМРАМОР“, МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЊЕ	Београд	61441
1078	„ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА НИШ, ООУР ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	61468
1079	„ЕЛЕКТРОТЕХНА“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПРОМЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ РОБЕ	Београд	61476
1080	„ЕМАРТ“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ	Београд	61484
1081	„ЕНЕРГОПРОЈЕКТ“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА	Београд	61492
1082	„ЕХПОРТ-PRESS“, НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЊЕ	Београд	61506
1083	„ЕЛЕКТРОН“, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЊЕ	Београд	61514
1084	„ФАБЕГ“, ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Београд	61611
1085	ФАБРИКА ОДЛИВАКА	Нови Београд	61638
1086	ФАБРИКА ВАГОНА	Краљево	61646
1087	„ФАГРАМ“, ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	Смедерево	61654
1088	„ФАП-ФАМОС“, ЗДРУЖЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОЗИЛА	Београд	61662
1089	„ФЕРШПЕД“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ИМПЕДИЦИЈУ	Београд	61670
1090	„ФИЛИП КЉАЈИЋ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ФАБРИКА ЛАНАЦА	Крагујевац	61689
1091	„ФИЛМСКЕ НОВОСТИ“	Београд	61697
1092	„ФАБЕГ“, ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ, ООУР „ФАБЕГ-ФАРМ“	Београд	61700
1093	„ФАБЕГ“, ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ, ООУР „ФАБЕГ-TRADE“	Београд	61719
1094	„ГАЛЕНИКА“, ФАРМАЦЕУТСКО-ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА	Земун	61808
1095	ГАЛЕРИЈА ФРЕСАКА	Београд	61816
1096	„GENERALEXPORT“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ	Београд	61824
1097	„ГЕОМАШИНА“, ФАБРИКА БУШАЊИХ ГАРНИТУРА И ПРИБОРА	Земун	61832
1098	„ГЕОСОНДА“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ	Београд	61840
1099	„ГЕОЗАВОД“, ЗАВОД ЗА ГЕОЛОШКА И ГЕОФИЗИЧКА ИСТРАЖИВАЊА	Београд	61859

1	2	3	4
1100	„ГОША“, ИНДУСТРИЈА ШИНСКИХ ВОЗИЛА И МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА	Смедеревска Паланка	61867
1101	„ГРАДЊА“, ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ	Београд	61875
1102	„GRANEX“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Београд	61883
1103	„GRANEXPORT“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ И ТРГОВИНУ	Београд	61891
1104	„ГРОЦКА“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Гроцка	61905
1105	„GENERALEXPORT“, ООУР GENEX-KRISTAL	Београд	61913
1106	„ХЕМИНД“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Београд	62014
1107	„ХЕМКО“, ХЕМИЈСКО ПРЕДУЗЕЊЕ	Београд	62030
1108	„ХЕМОМЕТАЛ“, УДРУЖЕЊЕ ЗА ХЕМИЈСКУ И МЕТАЛНУ ИНДУСТРИЈУ	Београд	62049
1109	„ХЕМОМЕТАЛ“, ООУР „ХЕМОМЕТАЛ COMERC“	Београд	62057
1110	„ХЕМПРО“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ И УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ	Београд	62065
1111	„ХИБРИД“, УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ЖИТАРИЦА	Београд	62073
1112	„ХИДРОГРАДЊА“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЊЕ	Чачак	62081
1113	„ХИДРОПРОЈЕКТ“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОМАШИНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ	Београд	62103
1114	„ХИДРОТЕХНИКА“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЊЕ	Београд	62111
1115	„ХРОМОС“, EXPORT-IMPORT	Београд	62138
1116	„ИКАРУС“, ПРЕДУЗЕЊЕ У САСТАВУ ЗДРУЖЕНОГ ПРЕДУЗЕЊА „УМИ“	Нови Београд	62243
1117	„ИЛВ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ШИНСКИХ ВОЗИЛА	Београд	62251
1118	„ИМЕКСПЛЕТ“, УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПРОИЗВОДА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	Београд	62278
1119	ИМО, ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНЕ ОПРЕМЕ	Пожаревац	62286
1120	ИНДУСТРИЈА КОТЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈЕВА	Београд	62294
1121	ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА	Нови Београд	62308
1122	ИНДУСТРИЈА МОТОРА	Раковица	62316
1123	ИНДУСТРИЈА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ	Београд	62324
1124	ИНДУСТРИЈА ВУНЕ И КОЖЕ	Пирот	62332
1125	„ИНДУСТРИЈАИМПОРТ“, ООУР СПОЉНА И УНУТРАШЊА ТРГОВИНА	Београд	62340
1126	ИНДУСТРИЈСКО-ЕНЕРГЕТСКИ КОМБИНАТ	Костолац	62359
1127	„INEX-FILM“, УВОЗ-ИЗВОЗ, ПРОМЕТ	Београд	62367
1128	„INEX“, ЦЕНТАР ЗА СНАБДЕВАЊЕ И ПЛАСМАН	Београд	62375
1129	„INEX“, БИНО ЖУПА, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА	Александровац	62383
1130	„ИНКОТЕХНА“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ	Београд	62391
1131	„ИНПРОС“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Београд	62405
1132	„ИНСА“, ИНДУСТРИЈА САТОВА	Земун	62413
1133	ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСКА И ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА	Београд	62421
1134	ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ НУКЛЕАРНИХ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА	Београд	62448
1135	„ИНТЕП“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ТЕПИХА ЈУГОСЛАВИЈЕ	Београд	62456
1136	„INTEREXPORT“, ИЗВОЗ-УВОЗ, ПРОМЕТ, ООУР „INEX GRAFIKA“	Београд	62464
1137	„INTEREXPORT“, БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА	Ниш	62472
1138	„INTEREXPORT“, ИЗВОЗ-УВОЗ, ПРОМЕТ, ООУР „INEXPLASTIKA“	Београд	62480
1139	„INTEREXPORT“, ИЗВОЗ-УВОЗ, ПРОМЕТ, ООУР „INEX FARM“	Београд	62490
1140	„INTEREXPORT“, ООУР „INEX“, ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА	Чачак	62502
1141	„INTEREXPORT“, ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТУРИЗАМ И ПРОМЕТ	Београд	62510
1142	„ИНТЕРКОМЕРЦ“, ГЕНЕРАЛНА ТРГОВАЧКА ЗАСТУПНИШТВО	Београд	62529

1	2	3	4
1143	„ИНТЕРМОНТ“, ГРАЂЕВИНСКО-МОНТАЖНО-ЗАНАТСКО ПРЕДУ- ЗЕЋЕ	Београд	62537
1144	„ИНТЕРПЛАС“, ИНДУСТРИЈА ПЛАСТИЧНИХ ПРОИЗВОДА, ЕХ- PORT-IMPORT	Београд	62545
1145	„ИНТЕРПЛЕТ“, УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПЛЕТАРСТВА	Београд	62553
1146	„INTERPRESS“, МЕЂУНАРОДНА ШТАМПА	Београд	62561
1147	„ИНТЕРПРОМЕТ“, ЗАСТУПНИШТВО И КОНСИГНАЦИОНА СКЛА- ДИШТА	Београд	62588
1148	„ИНТЕРТЕХНА“, ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Београд	62598
1149	„ИНВЕСТ-ИМПОРТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ ОПРЕМЕ	Београд	62618
1150	„ИНЖЕЊЕРИНГ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ	Београд	62628
1151	ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ	Београд	62634
1152	„ИСТРА“, ФАБРИКА ТРИКОТАЖЕ И КОНФЕКЦИЈЕ	Земун	62642
1153	„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	Београд	62650
1154	„ИВО ЛОЛА РИВАР“, ФАБРИКА МАШИНА	Железник	62669
1155	„ИЗГРАДЊА“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Младеновац	62677
1156	„INTEREXPORT“, ООУР „INTEREXPORT-MEĐUNARODNA TRGO- VINA“	Београд	62685
1157	INTEREXPORT, — INEX — ООУР ЦЕНТАР ЗА СНАВДЕВАЊЕ И ПЛАСМАН	Београд	62693
1158	„INTEREXPORT“, ООУР ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Београд	62707
1159	„ИНКОПРОЈЕКТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ КООПЕРАЦИ- ЈУ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ	Београд	62715
1160	„INTEREXPORT“, ОУР INTEREXPORT МЕЂУНАРОДНО ПОСРЕДО- ВАЊЕ	Београд	62723
1161	„INTEREXPORT“, ОУР INTEREXPORT ХЕМИЈА, ФАРМАЦИЈА, ДР- ВО И НЕМЕТАЛИ	Београд	62731
1162	„INTEREXPORT“, ОУР INTEREXPORT ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕ- ХРАНА	Београд	62758
1163	„INTEREXPORT“, ОУР INTEREXPORT МЕТАЛИ, ОПРЕМА И ИН- ЖЕЊЕРИНГ	Београд	62766
1164	„INTEREXPORT“, ОУР INTEREXPORT ТЕКСТИЛ И КОЖА	Београд	62774
1165	„ЈАВЛАНИЦА“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Ваљево	62782
1166	„ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ“, ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ	Београд	62790
1167	„ЈЕЛЕН“, ЛОВНО-ШУМСКО ГАЗДИНСТВО, ООУР „БИОПРОДУКТ“	Београд	62804
1168	„ЈЕЛЕН“, ЛОВНО-ШУМСКО И ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	Београд	62812
1169	„ЈИНГРАП“, УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ПРЕФАБРИКАЦИЈУ И ГРАЂЕЊЕ	Београд	62820
1170	„ЈУГОАУТО“, ЕХPORT-IMPORT	Београд	62839
1171	„ЈУГОДРВО“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ПРОДАЈУ ДРВЕТА	Београд	62847
1172	„ЈУГОЕЛЕКТРО“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ	Београд	62855
1173	„ЈУГОЕХPORT“, СПОЉНОТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	62863
1174	„ЈУГОФАРМА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Београд	62871
1175	„ЈУГОХЕМИЈА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТР- ГОВИНУ	Београд	62898
1176	„ЈУГОИНВЕСТ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНУ ИЗГРАДЊУ	Београд	62928
1177	„ЈУГОЛАБОРАТОРИЈА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ПРОМЕТ	Београд	62936
1178	„ЈУГОЛЕК“, ЕХPORT-IMPORT	Београд	62944
1179	„ЈУГОМЕТАЛ-ЧЕЛИК“, ООУР ЗА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА ЦРНЕ МЕ- ТАЛУРГИЈЕ	Београд	62952
1180	„ЈУГОМЕТАЛ-НЕМЕТАЛИ“, ООУР ЗА ПРОМЕТ НЕМЕТАЛА	Београд	62960
1181	„ЈУГОМЕТАЛ-ОПРЕМА“, ООУР ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Београд	62979
1182	„ЈУГОМЕТАЛ“, КОМБИНАТ	Београд	62987
1183	„ЈУГОМЕТАЛ“, ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ БОКСИТА, ГЛИНИ- ЦЕ И ОЛОВА	Београд	62995

1	2	3	4
1184	„ЈУГОМЕТАЛ“, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЈЕДИНИЦА ТРЕПЧА	Београд	63002
1185	„ЈУГОМЕТАЛ“, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЈЕДИНИЦА БОР	Београд	63010
1186	„ЈУГОМЕТАЛ“, ООУР ЗА ПРОМЕТ ХЕМИЈСКЕ РОВЕ И ГОРИВА	Београд	63029
1187	„ЈУГОМОНТАНА“, ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Београд	63037
1188	„ЈУГОПАПИР“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	63045
1189	„ЈУГОПЕТРОЛ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ НАФТЕ И НАФТНИХ ДЕРИВАТА	Београд	63053
1190	„ЈУГОПРОДУКТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ	Нови Београд	63061
1191	„ЈУГОСЛАВИЈАПУБЛИК“, ЗАВОД ЗА ЕКОНОМСКИ ПУБЛИЦИТЕТ	Београд	63088
1192	„ЈУГОСЛАВИЈА-ФИЛМ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ФИЛМА	Београд	63096
1193	„ЈУГОСЛАВИЈА-КОМЕРЦ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ	Београд	63118
1194	„ЈУГОСЛАВИЈА“, ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД	Београд	63126
1195	„ЈУГОСЛОВЕНСКА КЊИГА, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	63134
1196	ЈУГОСЛОВЕНСКИ АЕРОТРАНСПОРТ	Београд	63142
1197	ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКУ И НАУЧНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ	Београд	63150
1198	ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКИ ЦЕНТАР	Београд	63169
1199	ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО	Београд	63177
1200	„ЈУГОШПЕД“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ	Београд	63185
1201	„ЈУХОР“, ЕХПОРТ, ИНДУСТРИЈА МЕСНИХ ПРОИЗВОДА И КОНЗЕРВИ	Светозарево	63207
1202	„ЈУПЛАС“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА	Београд	63215
1203	„ЈУБЕЛА“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО	Београд	63223
1204	„ЈУГОАГЕНТ“, МЕЂУНАРОДНА САОБРАЋАЈНА АГЕНЦИЈА	Београд	63231
1205	„ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕВИЈА“, НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	63258
1206	„ЈАНКО ЛИСЈАК“, МОНТАЖНО-ПРОЈЕКТНА ПРОИЗВОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА	Београд	63266
1207	„ЈУГОТРЖНИЦА“, ПОСЛОВНО ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПИЈАЦА	Београд	63274
1208	„ЈЕДИНСТВО“, МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ, ООУР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	Титово Ужице	63282
1209	„КАВЛАР“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Краљево	63339
1210	„КИРИЛО САВИЋ“, ИНСТИТУТ	Београд	63347
1211	„КЛИМА“, ИНДУСТРИЈА АЕРОТЕРМИЧКИХ НАПРАВА, ЦЕЉЕ	Београд	63355
1212	„КЛУЗ“, ИНДУСТРИЈА ПАДОВРАНА И КОНФЕКЦИЈЕ	Београд	63363
1213	„КЉУЧ“, ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ	Кладово	63371
1214	„КОЛУВАРА“, РУДАРСКО-ЕНЕРГЕТСКИ КОМБИНАТ	Лазаревац	63401
1215	„КОМГРАП“, ГРАЂЕВИНСКИ КОМБИНАТ	Београд	63428
1216	„КОМПРЕСОР“, АУТО-КУЋА	Београд	63436
1217	„КОНТАКТОР“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ	Београд	63444
1218	„КОНТИНЕНТАЛ“, ИНОСТРАНА ЗАСТУПНИШТВА	Београд	63452
1219	„КООПЕРАТИВА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	63460
1220	„КОПАОНИК“, ШУМСКО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Куршумлија	63479
1221	„КОСМАЈ“, АУТО-РЕМОНТНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	63487
1222	„КОШУТЊАК“, ЦЕНТРАЛНИ ФИЛМСКИ СТУДИО	Београд	63495
1223	„КОШУТЊАК“, ГРАЂЕВИНСКИ КОМБИНАТ	Београд	63509
1224	„КОТЕВИМРЕХ“, ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ	Крагујевац	63517
1225	„КОЛЕКС“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, СПЛИТ. ООУР „КОТЕКС УНИОН“	Београд	63525
1226	„КРИН“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДЊУ И ДЕКОРАЦИЈУ ЦВЕЋА	Београд	63533
1227	„КРИСТИНА КОВАЧЕВИЋ“, ФАБРИКА КОЖЕ	Земун	63568

1	2	3	4
1228	„КРИВАЈА“, ЗАВИДОВИЋИ, ПРЕДСТАВНИШТВО	Београд	63578
1229	„КРУШИК“, ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Ваљево	63584
1230	„KUGLEX“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ И ЗАСТУПНИШТВО ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Београд	63592
1231	„ЛЕТЕКС“, ЛЕСКОВАЧКА ВУНАРСКА ИНДУСТРИЈА	Лесковац	63703
1232	„ЛОВАЦ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ	Београд	63711
1233	„МАГНОХРОМ“, ЗДРУЖЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ, РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА	Краљево	63924
1234	„МАШИНОГРАДЊА“, ЗДРУЖЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	63932
1235	„МАШИНОКОМЕРЦ“, ИНОСТРАНО ЗАСТУПНИШТВО	Београд	63940
1236	„МАШИНОУНИОН“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Београд	63959
1237	„МЕСОКОМБИНАТ“, ПРОИЗВОДЊА И ПРОМЕТ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА	Лесковац	63967
1238	„МЕТАЛАЦ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА НА МАЛО И ВЕЛИКО	Горњи Милановац	63975
1239	„МЕТАЛОТЕХНА“, ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	63983
1240	„МЕТАЛСЕРВИС“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ МЕТАЛНОМ И ТЕХНИЧКОМ РОБОМ	Београд	63991
1241	„МИХАИЛО ПУПИН“, ИНСТИТУТ ЗА АУТОМАТИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	Београд	64009
1242	„МИКРОН“, ФАБРИКА МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	Земун	64017
1243	„МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“, ХЕМИЈСКО-ГУМАРСКА ИНДУСТРИЈА	Крушевац	64025
1244	МИН, МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА	Ниш	64033
1245	„МИНЕЛ“, ООУР ЗА МОНТАЖУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА	Београд	64041
1246	„МИНЕЛ“, БЕОГРАД, ООУР ФАБРИКА ОДЛИВАКА „СЛОБОДА“	Топола	64068
1247	„МИНЕЛ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ	Београд	64076
1248	„МЛЕКОСИМ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ МЛЕКАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ	Нови Београд	64084
1249	„МОНТ-ИНВЕСТ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Београд	64092
1250	„МОРАВА“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Пожаревац	64106
1251	„МОСТОГРАДЊА“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	64114
1252	„МОША ПИЈАДЕ“, ИНДУСТРИЈА КАВЛОВА	Светозарево	64122
1253	МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ	Београд	64130
1254	„МОНТАЖА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	Београд	64149
1255	„НАПРЕДАК“, ВЕЛЕТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ, НИКШИЋ	Београд	64246
1256	„НАРОДНА РАДИНОСТ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	64254
1257	НАРОДНИ МУЗЕЈ	Београд	64262
1258	„НАВИП“, НАРОДНО ВИНАРСТВО И ПОДРУМАРСТВО	Земун	64270
1259	„НЕИМАР“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	64289
1260	„НОЛИТ“, ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	64297
1261	„НОВОСТИ ИЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ“, НОВИНСКА УСТАНОВА	Београд	64300
1262	„ОГРЕВ“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Ниш	64513
1263	„ОМНИАУТО“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ	Београд	64521
1264	„ОМНИКОМЕРЦ“, ИНОСТРАНА ЗАСТУПНИШТВА	Београд	64538
1265	„ПАЛИЛУЛА“, МЕТАЛСКО-МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	64653
1266	„ПАПИР“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ КАНЦЕЛАРИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ	Београд	64661
1267	„ПАРК“, БИЉНА ПРОИЗВОДЊА, ВРЊАЧКА БАЊА, ПРЕДСТАВНИШТВО	Београд	64688
1268	„ПАРТИЗАНСКИ ПУТ“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	64696
1269	„ПЕРЈЕ-ПРОДУКТ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПЕРЈАНСКЕ СТРУКЕ	Београд	64718
1270	„РІКОРП“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ КООПЕРАЦИЈУ	Београд	64726
1271	„PLANTAŽКООР“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ВОЂАРСТВО И ПОВРТАРСТВО	Београд	64734

1	2	3	4
1272	„ПЛАНУМ“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Земун	64742
1273	„ПЛУТОТЕХНА“, ИНДУСТРИЈА ЗА ПРЕРАДУ ПЛУТЕ И СТИРО-ПОРА	Београд	64750
1274	„ПОВЕДА“, ЛИВНИЦА	Београд	64769
1275	„ПОВЕДА“, МОНТАЖНО-ИНСТАЛАТЕРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	64777
1276	„ПОДГОРКА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРО-ИЗВОДА	Осечина	64785
1277	„ПОЛЕТ“, ДРВНИ КОМБИНАТ	Пирот	64793
1278	ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА „КЛАС“	Лајковац	64807
1279	ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА	Предејане	64815
1280	„ПОЉОПРОДУКТ“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Лесковац	64823
1281	„ПОЉОПРОДУКТ“, УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗА-ЦИЈА	Београд	64831
1282	„ПОЉОПРОМЕТ“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Ниш	64858
1283	„ПОМОРАВЉЕ“, ГРАЂЕВИНСКИ КОМБИНАТ	Светозарево	64866
1284	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ШУМАРСТВА	Београд	64874
1285	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МА-ШИНА	Београд	64882
1286	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ ВОЋА И ПОВРТА	Београд	64890
1287	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПРИРОДНЕ СВИЛЕ И ПАМУКА	Београд	64904
1288	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ РОВНИХ КУЋА „БЕОГРАД“	Београд	64912
1289	„ПОТИСЈЕ“, ФАБРИКА АЛАТНИХ МАШИНА, АДА, ПРЕДСТАВ-НИШТВО	Београд	64920
1290	„ПРЕПОРОД“, ПРИВРЕДНИ ПОГОН КАЗНЕНО-ПОПРАВНОГ ДОМА	Пожаревац	64939
1291	„ПРОГРЕС ИНВЕСТ“, ИНЖЕЊЕРИНГ ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	64947
1292	„ПРОГРЕС“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Пирот	64955
1293	„ПРОГРЕС“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ	Београд	64963
1294	„ПРОГРЕС“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ГРАЂЕ-ВИНАРСТВО	Младеновац	64971
1295	„ПРОЈМЕТАЛ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ	Београд	64998
1296	„ПРОСВЕТА“, ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	65005
1297	„ПРВИ МАЈ“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	65013
1298	„ПРВИ МАЈ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ САВРЕМЕНЕ КОНФЕК-ЦИЈЕ	Пирот	65021
1299	„ПРВИ ПАРТИЗАН“, ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Титово Ужице	65048
1300	„ПУТНИК“, ЈУГОСЛОВЕНСКО ТУРИСТИЧКО И АУТОВУСКО ПРЕ-ДУЗЕЋЕ	Београд	65056
1301	ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ РОВНИХ КУЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ	Београд	65064
1302	„ПАРТИЗАН“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГО-ВИНУ	Чачак	65072
1303	ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА „ИНТЕГРАЛ“	Београд	65080
1304	„ПРВА ИСКРА“, ИНДУСТРИЈА БАЗНЕ ХЕМИЈЕ И УРЕЂАЈА	Бариш—Београд	65099
1305	„РАД“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	65161
1306	„РАД“, ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	65188
1307	„РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА“, ПРОДУКЦИЈА ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА	Београд	65196
1308	„РАДИОЕЛЕКТРО“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТР-ГОВИНУ	Београд	65218
1309	РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА	Београд	65226
1310	„РАПИД“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ	Београд	65234
1311	„РАТКО МИТРОВИЋ“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	65242
1312	„РЕФЛЕКС“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГО-ВИНУ	Београд	65250
1313	„РЕКОРД“, ФАБРИКА ГУМЕНИХ ПРОИЗВОДА	Раковица	65269
1314	РГП, РУДАРСКО-ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Књажевац	65277
1315	„РИМЕХ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ	Београд	65285
1316	РУДАРСКИ ИНСТИТУТ	Земун	65293
1317	РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН	Бор	65307

1	2	3	4
1318	„РУДЕКС“, ПРОИЗВОДЊА РУДАРСКОГ ЕКСПЛОЗИВНОГ МАТЕРИЈАЛА	Београд	65315
1319	„РУДНАП“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ И УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО	Београд	65323
1320	РУДНИЦИ И ЖЕЉЕЗАРА, „СМЕДЕРЕВО“	Смедерево	65331
1321	„РУДНИК“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ КОНФЕКЦИЈЕ И РУБЉА	Горњи Милановац	65338
1322	„РУМАТ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Београд	65336
1323	„РАКЕТА“, САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ И МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА	Титово Ужице	65374
1324	„РАШКА“, ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ	Нови Пазар	65382
1325	„РТБ БОР“, БОР, ООУР ПРИСТАНИШТЕ И БРОДАРСТВО „КРАЈИНА“	Прахово	65390
1326	„РТБ БОР“, БОР, ООУР „ЈУГОТЕХНА“, ИМПОРТ-ЕХПОРТ	Београд	65404
1327	„SAGE-EXPORT“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ИЗВОЗ КАДУЉЕ	Београд	65471
1328	САВЕЗ КОМПОЗИТОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ	Београд	65498
1329	САВЕЗ МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ	Београд	65501
1330	„САВРЕМЕНА АДМИНИСТРАЦИЈА“, ИЗДАВАЧКО-ШТАМПАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	65528
1331	„7. ЈУЛИ“, ОПШТЕ ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	65536
1332	„СЕМЕ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ ЗА ПРОМЕТ СЕМЕНСКЕ РОБЕ	Београд	65544
1333	„СИКО“, УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА САПУНСКЕ И КОЗМЕТИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ	Београд	65552
1334	„СИМА ПОГАЧАРЕВИЋ“, ФАБРИКА НАМЕШТАЈА	Врање	65560
1335	„СИРОВИНА“, ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ОТПАЦИМА	Београд	65579
1336	СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА	Београд	65587
1337	„СЛАВИЈА“, БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА МЕСА	Београд	65595
1338	„СЛОБОДА“, МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА	Чачак	65609
1339	„СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРИЋИЋ“, ВАЉАОНИЦА ВАКРА СЕВОЈНО	Титово Ужице	65625
1340	„СЛОВЕНИЈА ПРОМЕТ“, ЉУБЉАНА, ПРЕДСТАВНИШТВО	Београд	65633
1341	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗАВАРИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ВРАЊЕ, ПОСЛОВНА СЛУЖБА	Београд	65641
1342	„СПОРТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИСКУЛТУРНИХ РЕКВИЗИТА	Београд	65668
1343	„СРБИЈА ВИНО“, УДРУЖЕЊЕ ЗА ВИНОГРАДАРСТВО И Винарство	Београд	65676
1344	„СРБИЈА — 10. ОКТОБАР“ ИНДУСТРИЈСКО-ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ	Велика Плана	65684
1345	„СРБИЈА“, ШТАМПАРСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	65692
1346	„СРБИЈАНКА“, ИНДУСТРИЈСКО-ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ	Ваљево	65706
1347	„СРБИЈАПРОДУКТ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	65714
1348	„СРБИЈАТЕКС“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТЕКСТИЛА	Београд	65722
1349	„СРВОКООР“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ СТОКЕ	Београд	65730
1350	„СРВОКОТЕКС“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	65749
1351	„СРВОЛЕК“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ	Београд	65757
1352	„СТАКЛО-БЕОГРАД“, ОБРАДА РАВНОГ СТАКЛА. ООУР „СТАКЛО“	Београд	65785
1353	„СТАНДАРД“, УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТА	Београд	65773
1354	„СТОЧАР“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Пирот	65781
1355	„СТОКОПРОДУКТ“, УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА СТОКЕ И ПРЕРАЂЕВИНА	Београд	65803
1356	„СТРАЖЕВИЦА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА	Ваточина	65811
1357	„СРБИЈАТРАНС“, САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ И МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА	Ниш	65838
1358	САРЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРОМЕТ И РЕЗЕРВЕ ПРОИЗВОДА СА ПОСЕБНОМ НАМЕНОМ	Београд	65846
1359	САБЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА	Београд	65854

1	2	3	4
1360	„СТАРИ ГРАД“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА	Београд	65862
1361	„СВЕТЛОСТ“, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	65870
1362	САВЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА	Београд	65889
1363	ШАХОВСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ	Београд	65927
1364	„ШИНВОЗ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ШИНСКИХ ВОЗИЛА	Београд	65935
1365	„SUMADIJA-ЕХПОРТ“, ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ	Смедеревска Паланка	65943
1366	„ШУМАДИЈА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА	Баточина	65951
1367	„ШУМАДИЈА“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	65978
1368	ШУМСКО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ „ЈАСЕН“	Краљево	65986
1369	„ТЕХНИКА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ	Београд	66087
1370	„ТЕХНОАУТО“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ВОЗИЛА, ООУР „БЕОГРАД ДИСК“	Београд	66095
1371	„ТЕХНОХЕМИЈА“, ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО	Београд	66109
1372	„ТЕННОКООР“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Београд	66117
1373	„ТЕХНОСЕРВИС“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ	Београд	66125
1374	„ТЕКИНГ-ИНВЕСТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ	Београд	66133
1375	„ТЕЛЕОПТИК“, ФАБРИКА ПРЕЦИЗНИХ ИНСТРУМЕНАТА И ОПРЕМЕ	Земун	66141
1376	„ТИМОТЕКС“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ	Београд	66168
1377	„ТИТО“ БРОДОГРАДИЛИШТЕ	Београд	66176
1378	„ТОМА КОСТИЋ“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Лесковац	66184
1379	„ТРАНСПОРТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УТОВАР, ИСТОВАР РОБЕ И ТЕРЕТА	Београд	66192
1380	„ТРАНСШЕД“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И ТРАНСПОРТ	Београд	66206
1381	„ТРИКО УНИОН“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ ТРИКОТАЖЕ	Београд	66214
1382	„ТРУДБЕНИК“, ОПШТЕ ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Ражањ	66222
1383	„ТУНЕЛОГРАДЊА“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	66230
1384	„ТУРИСТИЧКА ШТАМА“, НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	66249
1385	„ТЕХНОПРОМЕТ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	66257
1386	„ТЕХНОПРОГРЕС“, ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКИ БИРО КООПЕРАЦИЈЕ	Београд	66265
1387	УНИЈА-ИНВЕСТ, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ГРАДЊУ ОБЈЕКТАТА	Београд	66354
1388	„УНИКОТЕКС“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА КОЖУ И ТЕКСТИЛ	Београд	66362
1389	„УНИОН“, БИРО ЗА КОНСТРУКЦИЈУ И РАЗВОЈ	Београд	66370
1390	„УНИОН“, ИНЖЕЊЕРИНГ, УДРУЖЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА	Београд	66389
1391	„УНИВЕРЗАЛ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ	Београд	66397
1392	„УЗОР“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Смедеревска Паланка	66400
1393	„ВАТРОСПРЕМ“, ФАБРИКА ВАТРОГАСНИХ СПРАВА И УРЕЂАЈА	Београд	66508
1394	„ВЕТПРОМ“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЛЕКОВА И ЦЕПИВА	Београд	66516
1395	„ВИСКОЗА“, КОМБИНАТ ИНДУСТРИЈЕ ВИСКОЗНИХ ПРОИЗВОДА И ЦЕЛУЛОЗЕ	Лозница	66524
1396	„ВОЂАР“, ПРОИЗВОДЊА, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ООУР „ТРЖНИЦА-БЕОГРАД“	Београд	67532
1397	„ВОЅАРСООР“, ПРОИЗВОДЊА, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Београд	66540
1398	„ВУК КАРАЏИЋ“, ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	66559
1399	„ЗАДРУГАР“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	66664
1400	ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ	Београд	66672

1	2	3	4
1401	ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА	Београд	66680
1402	„ЗАНАТ-ЕХПОРТ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОМЕТ	Београд	66699
1403	„ЗАПАДНА СРБИЈА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА	Београд	66702
1404	„ЗАСТАВА“, АУТО-КУЋА	Београд	66710
1405	ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА	Београд	66729
1406	ЗАВОД ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ЈЖ	Београд	66737
1407	ЗАВОД ЗА ПРОТЕТИКУ	Београд	66745
1408	ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДОМАЋИНСТВА ГРАДА БЕОГРАДА	Београд	66753
1409	ЗАВОДИ „ЦРВЕНА ЗАСТАВА“, ООУР ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ	Београд	66761
1410	„ЗДРАВЉЕ“, ФАБРИКА ФАРМАЦЕУТСКИХ И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА	Лесковац	66788
1411	„ЗМАЈ“, ИНДУСТРИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА	Земун	66796
1412	„ЗОРКА“, ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА	Шабац	66818
1413	ЗАВОД ЗА ЕКОНОМСКЕ ЕКСПЕРТИЗЕ	Нови Београд	66826
1414	ЗДРУЖЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИМО — ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ОПРЕМЕ	Београд	66834
1415	ЗАЈЕДНИЦА РАДИОДИФУЗНИХ УСТАНОВА СФРЈ, ЈУГОСЛОВЕНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА	Београд	66842
1416	„ЖЕГРАП“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Београд	66923
1417	„ЖУПСКИ РУБИН“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ	Крушевац	66931
1418	ЖТП БЕОГРАД, ООУР СЕРВИС ЗА НАБАВКЕ, УВОЗ-ИЗВОЗ	Београд	66958

САП ВОЈВОДИНА

1419	„АГРОСООР“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Нови Сад	80012
1420	„АГРОИНДУСТРИЈА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Нови Сад	80020
1421	„АГРОПРОДУКТ“	Суботица	80039
1422	„АГРОСАВЕЗ“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Сомбор	80047
1423	„АГРОВОЈВОДИНА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Нови Сад	80055
1424	„АСИМПРЕХ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Нови Сад	80063
1425	„АУТООПРЕМА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	Суботица	80071
1426	„АГРОВОЈВОДИНА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ООУР „УНИАГЕНТ“	Нови Сад	80098
1427	„АГРОВОЈВОДИНА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ООУР „УНИЕХПОРТ“	Нови Сад	80101
1428	„АГРОВОЈВОДИНА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, ООУР „УНИМПОРТ“	Нови Сад	80128
1429	„БАЧКАПРОДУКТ“, ИНДУСТРИЈСКО-ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ	Суботица	80187
1430	„БАЧКА“ ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ	Сомбор	80195
1431	„БАНАЋАНКА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ РУКОМ ЧВОРОВАНИХ ТЕПИХА	Нови Кнежевац	80209
1432	„БАНАТ“, ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Зрењанин	80217
1433	„БАНАТ“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Зрењанин	80225
1434	„БАНЕ СЕКУЛИЋ“, МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА	Сомбор	80233
1435	„БЕЧЕЈ“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Бечеј	80241
1436	„БИРОГРАФИКА“, ИЗДАВАЧКО-ШТАМПАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Суботица	80268
1437	„СИНЕОРТИС“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КИНО- И ФОТО-МАТЕРИЈАЛА	Нови Сад	80373
1438	„ДЕКОР“, ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА	Бачки Петровац	80683
1439	„ДИНАМОТРАНС“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ТРАНСПОРТ	Суботица	80691
1440	„ДРВНИ КОМБИНАТ“, ЗДРУЖЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Сремска Митровица	80705
1441	„ДРВО“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Чантавир	80713
1442	„ДУНАВ—ТИСА—ДУНАВ“, ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Нови Сад	80721
1443	„ДУШАН СТАНИЧКОВ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИЗГРАДЊУ	Сомбор	80764

1	2	3	4
1444	ДУВАНСКИ КОМБИНАТ	Нови Сад	80772
1445	„27. МАРТ“, ИНДУСТРИЈА МОТОРА, ДЕЛОВА И ОДЛИВАКА	Нови Сад	80780
1446	„27. ОКТОБАР“, ПРОИЗВОДНО РЕМОНТНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Рума	80799
1447	„ФОРУМ“, НОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Нови Сад	81205
1448	„ГОРЕЊЕ“, ВЕЛЕЊЕ, ООУР ПОГОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МОТОРА „СЕВЕР“	Суботица	81310
1449	„ИГЛО“, ХЛАДЊАЧА	Хоргош	81533
1450	ИНДУСТРИЈА СТАКЛА	Панчево	81531
1451	ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ КУДЕЉНИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОИЗВОДА	Бачка Паланка	81558
1452	„ИНДУСТРОСЕРВИС“, СПОЉНОТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Нови Сад	81566
1453	„ИНЂИЈА“, ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ	Инђија	81574
1454	„ИНЂИЈА“, ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ, ООУР „АУТОПРЕ-ВОЗ“	Инђија	81582
1455	„ИНГПРЕД“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ	Инђија	81590
1456	„ИНТЕГРАЛ“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Суботица	81604
1457	„ИНТЕРЕХПОРТ“, БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА	Нови Сад	81612
1458	„ИНТЕРЕХПОРТ“, БЕОГРАД, ООУР „ХЕМОФАРМ“	Вршац	81620
1459	„ИНТЕРЕХПОРТ“, БЕОГРАД, ООУР „ИНЕХ“	Вршац	81639
1460	„ИНТЕРСЕРВИС“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Нови Сад	81647
1461	„ИНЖЕЊЕРИНГПРОЈЕКТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УСЛУГЕ	Сомбор	81655
1462	„ИСТРА“, ФАБРИКА АРМАТУРА	Кула	81663
1463	„ИНВЕСТ-СЕРВИС“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Нови Сад	81671
1464	„ЈОВАН МИКИЋ“, ФАБРИКА ТЕПИХА	Суботица	81779
1465	„ЈУГОАГРАР“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Нови Сад	81787
1466	„ЈУГОДЕНТ“, ИНДУСТРИЈА ЕЛЕКТРОМЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА И ОПРЕМЕ	Нови Сад	81795
1467	„ЈУГОДРВО“, УВОЗ-ИЗВОЗ ДРВЕТА И ДРВНИХ ПРОИЗВОДА, БЕОГРАД	Нови Сад	81809
1468	„ЈУГОКОМЕРЦИЈА“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ, УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ	Нови Сад	81817
1469	„ЈУГОКУДЕЉА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Нови Сад	81825
1470	„ЈУГОПЕТРОЛ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Нови Сад	81833
1471	ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ, ООУР „АГРОИНСПЕКТ“	Нови Сад	81841
1472	„КОПРОДУКТ-КОИМПРЕХ“, ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Нови Сад	81949
1473	„КОПРОДУКТ“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПР. И ПРЕХР. ИНДУСТРИЈЕ	Нови Сад	81957
1474	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Нови Сад	81965
1475	„КООПЕРАТИВА“, ООУР „СНЕМО-СООР“	Нови Сад	81973
1476	„КООПЕРАТИВА“, ООУР „СИРКАРСТВО“	Нови Сад	81981
1477	„КООПЕРАТИВА“, ООУР „ПОЉОПРИВРЕДА“	Нови Сад	82007
1478	„КООПЕРАТИВА“, ООУР „ХМЕЉ“	Нови Сад	82015
1479	„ЛИМПРОДУКТ“, ФАБРИКА ЛИМЕНЕ АМБАЛАЖЕ	Нови Сад	82074
1480	ЛИВНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТЕМПЕРА	Кикинда	82082
1481	„МАТРОЗ“, ФАБРИКА ЦЕЛУЛОЗЕ И ПАПИРА	Сремска Митровица	82295
1482	„МЕТАЛ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕКСТИЛНИХ МАШИНА	Апатин	82309
1483	„МЕТЕОР“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО, ИЗВОЗ-УВОЗ	Суботица	82317
1484	„МАРКЕТИНГ“, ПРЕДУЗЕЋЕ	Нови Сад	82325
1485	„МЕРКУР“, ИНДУСТРИЈА КОЖНЕ И МЕТАЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	Бачка Паланка	82333
1486	„НАФТАГАС“, НАФТНА ИНДУСТРИЈА	Нови Сад	82422
1487	„НИНА“, НОВОСАДСКА ИНДУСТРИЈА НАМЕШТАЈА	Нови Сад	82430
1488	„НОВА БУДУЋНОСТ“, ФАБРИКА НАМЕШТАЈА	Суботица	82449
1489	„НОВИТЕТ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ САВРЕМЕНЕ КОНФЕКЦИЈЕ	Нови Сад	82457
1490	„НОВКАВЕЛ“, НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАВЕЛА	Нови Сад	82465
1491	НОВОСАДСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ	Нови Сад	82473
1492	„НОВПАК“, ИНДУСТРИЈА АМБАЛАЖЕ ЕХПОРТ-ИМПОРТ	Нови Сад	82481
1493	„8. ОКТОБАР“, ФАБРИКА НАМЕШТАЈА	Бечеј	82686
1494	„ПАНЧЕВО“, ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА	Панчево	82791

1	2	3	4
1495	„ПАНКОМЕРЦ“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ИНОСТРАНИХ ФИРМИ	Нови Сад	82805
1496	„ПАРТИЗАН“, ФАБРИКА БИЦИКЛА	Суботица	82813
1497	„ПЛАНТА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Нови Сад	82821
1498	„ПЛАНТЕКС“, ИНДУСТРИЈСКО-ТЕКСТИЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Планиште	82848
1499	„ПОБЕДА“, ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ЗУПЧАНИКА	Петроварадин	82856
1500	„ПОЉОПРИВРЕДА“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Нови Сад	82864
1501	„ПОТИСЈЕ“, ФАБРИКА АЛАТНИХ МАШИНА И ЗУПЧАНИКА	Ада	82872
1502	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МОЛЕРСКЕ И ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ	Нови Кнежевац	82880
1503	„PRODEX“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Нови Сад	82889
1504	„ПРОДУКТИВА“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Нови Сад	82892
1505	„1. МАЈ“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Бачка Топола	82910
1506	„ПОЉОСТРОЈ“, ПРОИЗВОДНО РЕМОНТНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Сремска Митровица	82929
1507	РУДАРСКО-ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Врђник	83023
1508	„САНИТАРИЈА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ	Нови Сад	83143
1509	„СЕРВО МИХАЉ“, ИНДУСТРИЈСКО-ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ	Зрењанин	83151
1510	„СЛАВИЦА“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА	Зрењанин	83178
1511	„СЛОГА“, ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИДЕРСКЕ РОБЕ И ТРИКОТАЖЕ	Зрењанин	83186
1512	„СОЛИД“, КОМБИНАТ ОБУЋЕ, ПЛАСТИКЕ И КОЖЕ	Суботица	83194
1513	„SPOLEX“, ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Бачки Петровац	83208
1514	„СТОТЕКС“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБУЋУ НА ВЕЛИКО	Нови Сад	83216
1515	„СЛАВИЈА“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Вршац	83224
1516	„ШПЕДИЦИЈА“, ТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Кијинда	83321
1517	„ТЕХНОГВОЖЂАР“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ	Нови Сад	83437
1518	„ТЕКСТИЛ“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ПРОМЕТ ТЕКСТИЛА	Зрењанин	83445
1519	„ТЕСЛА“, ИНДУСТРИЈА СИЈАЛИЦА	Панчево	83453
1520	„ТИТО“ БРОДОГРАДИЛИШТЕ, БЕОГРАД ПОГОН „САВА“	Мачванска Митровица	83461
1521	„ТРГОЦЕНТАР“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ХЕМИКАЛИЈА	Нови Сад	83488
1522	„ТРОПРОМЕТ“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕШОВИТОМ РОБОМ НА ВЕЛИКО	Суботица	83496
1523	„УНИВЕРЗАЛ“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Кањижа	83607
1524	„УТВА“, ФАБРИКА АВИОНА	Панчево	83615
1525	„ВОЂЕ“, ЗАГРЕВ, ПРЕДСТАВНИШТВО ЗА САП ВОЈВОДИНУ	Суботица	83720
1526	„ВОЈВОДИНА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ, НОВИ САД, ПОСЛОВНИЦА	Суботица	83739
1527	„ВОЈВОДИНА“, ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ	Нови Сад	83747
1528	„ВОЈВОДИНА“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ	Нови Сад	83755
1529	„ВОЈВОДИНА“, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	Нови Сад	83763
1530	„VRBAS-COMMERCE“, РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Врбас	83771
1531	„ВОЈВОДИНА-КОМЕРЦ“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО, ЗАСТУПАЊЕ СТРАНИХ ФИРМИ	Нови Сад	83793
1532	ЗООЛОШКИ ВРТ „ПАЛИЋ“	Суботица	83797
1533	„ЗРЕЊАНИН“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Зрењанин	83995
1534	„ЖЕЉЕЗНИЧАР“, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ КОНФЕКЦИЈЕ И УНИФОРМИ	Суботица	84018
САП КОСОВО			
1535	„АГИМИ“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Приштина	99018
1536	„БАЛКАН“, ГУМАРСКО-ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА, ООУР ОПШТЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	Сува Река	90115
1537	ЕХИМКОС, „ЕКСПОРТ-ИМПОРТ КОСОВА“, СПОЉНОТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Приштина	90824
1538	„INTEREXPORT“, БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА	Приштина	91227

1	2	3	4
1539	„КОСОВОТРАНС“, АУТОТРАНСПОРТНО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Приштина	91332
1540	„KOSOVO-ЕХРОРТ“, ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Приштина	91448
1541	„ЛИФИЈА“, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО	Призрен	91553
1542	„PROGRES-ЕХРОРТ“, ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ	Призрен	92169
1543	„РАМИЗ САДИКУ“, ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Приштина	92274
1544	„РИЛИНДИЈА“, НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Приштина	92282
1545	„ТАН“, НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ	Приштина	92592
1546	„ТРЕПЧА“, РУДАРСКО МЕТАЛУРШКО-ХЕМИЈСКИ КОМБИНАТ	Косовска Митровица	92606

III. КОРИСНИЦИ ЗА УВЕЗЕНИ СТОКИ СПОРЕД СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ОДНОСНО ГРАНКИ И ДРУГИ КОРИСНИЦИ

Реден број	Стопанска дејност, стопанска гранка и друга дејност	Шифра
1	2	3
1	Производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија	11100
2	Рудници на јаглен	11210
3	Преработка на јаглен	11220
4	Производство на нафта и природен гас	11310
5	Преработка на нафта и гас	11320
6	Преработка на саѓи	11330
7	Рудници на железо	11410
8	Железарници	11420
9	Рудници на обоени метали	11510
10	Производство на обоени метали	11520
11	Валачници на обоени метали	11530
12	Рудници на неметални минерали, освен рудници на сол и солани	11610
13	Рудници на сол и солани	11620
14	Производство на стакло	11630
15	Производство на огноотпорни материјали	11640
16	Производство на порцелан и керамика	11650
17	Преработка на други неметални минерали	11680
18	Производство на метални репродукциони материјали	11710
19	Производство на метални конструкции	11720
20	Производство на машини и уреди освен електрични	11730
21	Производство на производи на прецизната механика	11740
22	Производство и ремонт на шински возила	11750
23	Производство на друмски и други возила	11760
24	Производство на метални стоки за широка потрошувачка	11770
25	Друга металопреработувачка индустрија	11780
26	Бродоградба	11800
27	Производство на електрични машини, апарати и уреди	11910
28	Производство на електрични апарати за домаќинството	11920
29	Производство на кабли и други електроспроводици	11930

1	2	3
30	Производство на електронски и телекомуникациони уреди и делови	11940
31	Друга електроиндустрија	11950
32	Производство на базни хемиски производи	12010
33	Производство на лекови и други фармацевтски производи	12040
34	Преработувачка хемиска индустрија	12050
35	Вадење на градежен камен, песок и чакал и производство на вар и гипс	12110
36	Производство на тули и керамики	12120
37	Производство на цемент и цементни азбест-производи	12130
38	Производство на други градежни материјали	12180
39	Производство на режана граѓа и плочи	12210
40	Производство на финални производи од дрво	12220
41	Хемиска преработка на дрво и производство на кибрит	12230
42	Производство на хартија, дрвесина, целулоза, картон и лепенка	12310
43	Производство на хартиена и картонска амбалажа и хартиена конфекција	12320
44	Производство на конопово и ленено влакно	12410
45	Производство на памучни предива и ткаенини	12420
46	Производство на волнено предиво и ткаенини	12430
47	Производство на предива и ткаенини од природна и вештачка свила	12440
48	Производство на предива и ткаенини од тврди влакна	12450
49	Производство на плетени стоки	12460
50	Производство на долна облека и облека	12470
51	Друга текстилна индустрија	12480
52	Преработка на кожа	12510
53	Производство на кожени обувки	12520
54	Производство на кожена галантерија	12530
55	Индустрија на гума	12600
56	Мелници и лупилници на ориз	12710
57	Преработка на брашно	12720
58	Преработка на овошје, зеленчук, месо и млеко	12730
59	Шеќерани	12740
60	Производство на бонбони, слатки и какао — производи	12750
61	Производи на растителни масла и масти	12760
62	Производство на шпиритус и пијалаци	12770

1	2	3
63	Друга прехранбена индустрија	12780
64	Графичка индустрија, новинска и издавачка дејност	12800
65	Обработка на тутун	12910
66	Производство на цигари, пури и друго	12920
67	Филмска индустрија	13000
68	Геолошки и рударски истражувања	13100
69	Друга ненаведена индустрија	13800
70	Земјоделство	21100
71	Рибарство	21200
72	Водостопанство	21300
73	Шумарство	30000
74	Градежништво	40000
75	Железнички сообраќај	51100
76	Поморски сообраќај	51200
77	Речен и езерски сообраќај	51300
78	Воздушен сообраќај	51400
79	Друмски сообраќај	51500
80	Градски сообраќај	51600
81	Претоварни и други услуги	51700
82	Попштенски, телеграфски и телефонски сообраќај	51900
83	Трговија и угостителство	60000
84	Занаетчиство	70000
85	Станбена и комунална дејност	80000
86	Културна и социјална дејност	90000
87	Други вонстопански дејности (освен ЈНА и сојузните дирекции за резерви)	00010
88	Југословенска народна армија и воени пошти	00020
89	Сојузна дирекција за резерви	00030
90	Приватници	00040

IV. СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Реден број	Назив на социјалистичката република, односно на социјалистичката автономна покраина	Ш и ф р а
1	2	3
1	Босна и Херцеговина	1
2	Црна Гора	2
3	Хрватска	3
4	Македонија	4
5	Словенија	5
6	Србија	6
7	Војводина	8
8	Косово	9

V. НАДЛЕЖНИ НАРОДНИ БАНКИ

Реден број	Седиште на Народната банка	Ш и ф р а
1	2	3
1	Сараево	108
2	Титоград	205
3	Загреб	302
4	Скопје	418
5	Љубљана	507

1	2	3
6	Белград	604
7	Белград — Воен сервис во состав на Народна банка на Југославија	612
8	Нови Сад	809
9	Приштина	906

VI. ДРЖАВИ

1. Европа

Реден број	Назив на земјата	Ш и ф р а
1	2	3
1	Албанија	101
2	Андора	102
3	Австрија	103
4	Белгија	104
5	Бугарија	105
6	ЧССР	106
7	Данска	107
8	ДР Германија	108
9	Финска	109
10	Франција	110
11	Гибралтар	111
12	Грција	112
13	Холандија	113
14	Ирска	114
15	Исланд	115
16	Италија	116
17	Југославија	117
18	Лихтенштајн	118
19	Луксембург	119
20	Унгарија	120
21	Малта	121
22	Монако	122
23	Норвешка	123
24	Полска	124
25	Португалија	125
26	Романија	126
27	Сан Марино	127
28	СР Германија	128
29	СССР	129
30	Шпанија	130
31	Швајцарија	131
32	Шведска	132
33	Велика Британија	133

2. Азија

1	2	3
1	Авганистан	201
2	Бахреин	202
3	Бангладеш	203
4	Бурма	204
5	Бутан	205
6	Филипини	206
7	Хонг-Конг	207
8	Индија	208

1	2	3
9	Индонезија	209
10	Ирак	210
11	Иран	211
12	Израел	212
13	Јапонија	213
14	Јеменска Арапска Република	214
15	Јемен Јужен	215
16	Јордан	216
17	Демократска Кампукија	217
18	Кина	218
19	Кипар	219
20	Кореја Јужна	220
21	Кореја Северна	221
22	Кувајт	222
23	Катар и Труцијал	223
24	Лаос	224
25	Либан	225
26	Малезија	226
27	Малдивски Острови	227
28	Монголија	228
29	Непал	229
30	Оман	230
31	Пакистан	231
32	Сауди Арабија	232
33	Сингапур	233
34	Сирија	234
35	Шри Ланка	235
36	Тајланд	236
37	Турција	237
38	Обединети Арапски Емирати	238
39	Формоза — Тајван	241
40	СР Виетнам	242

3. Африка

1	2	3
1	Алжир	301
2	Ангола	302
3	Ботсвана	303
4	Бурунди	304
5	Централна Афричка Република	305
6	Чад	306
7	НР Бенин	307
8	Габон	308
9	Гамбија	309
10	Гана	310
11	Горња Волта	311
12	Гвинеја	312
13	Гвинеја Бисао	313
14	Родезија	314
15	Јужноафричка Унија	315
16	Камерун	316
17	Кенија	317
18	Конго (Бразавил)	318
19	Лесото	319
20	Либерија	320
21	Либија	321
22	Мадагаскар	322

1	2	3
23	Малави	323
24	Мали	324
25	Мавританија	325
26	Маврицијус	326
27	Мароко	327
28	Мозамбик	328
29	Нигер	329
30	Нигерија	330
31	Брег на Слонова Коска	331
32	Руанда	332
33	Сенегал	333
34	Сиера Леоне	334
35	Сомалија	335
36	Судан	336
37	Свазиланд	337
38	Танзанија	338
39	Того	339
40	Тунис	340
41	Уганда	341
42	Заир	342
43	Замбија	343
44	Етиопија	344
45	Египат	345

4. Северна и Средна Америка

1	2	3
1	Бахамски Острови	401
2	Барбадос	402
3	Бермудски Острови	403
4	Британски Хондурас	404
5	Ел Салвадор	405
6	Доминиканска Република	406
7	Гвадалупа	407
8	Гватемала	408
9	Хаити	409
10	Холандски Антили	410
11	Хондурас	411
12	Јамајка	412
13	Канада	413
14	Костарика	414
15	Куба	415
16	Мартиник	416
17	Мексико	417
18	Никарагва	418
19	Панама	419
20	Порторико	420
21	САД	421
22	Тринидад и Тобаго	422
23	Сен Китс — Невис Ангиља	423

5. Јужна Америка

1	2	3
1	Аргентина	501
2	Боливија	502
3	Бразил	503
4	Чиле	504

1	2	3
5	Еквадор	505
6	Француска Гвијана	506
7	Гвијана (Гвајана)	507
8	Колумбија	508
9	Парагвај	509
10	Перу	510
11	Уругвај	511
12	Венецуела	512

6. Океанија

1	2	3
1	Австралија	601
2	Папуа	602
3	Нов Зеланд	603
4	Фиџи	604
5	Западен Самоа	605
6	Нова Гвинеја	606
7	Друга Океанија	609

VII. ВИДОВИ НА ИЗВОЗОТ

Видови на извозот што се однесуваат на извозната царинска декларација (VS 20, VS 21, VS 25 и VS 27)

Реден број	Вид на извозот	Ш и ф р а
1	2	3
1	Редовен извоз	11
2	Извоз на стоки со вградени привремено увезени материјали	15
3	Извоз на стоки на консигнација	22
4	Конечно царинење на продадени стоки од консигнационен склад во странство	23
5	Извоз на стоки заради снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај	24
6	Извоз на стоки — пазарна продажба	25
7	Извоз на стоки — комисиона продажба	26
8	Извоз на стоки од страна на организации на здружен труд и други организации, без наплата на противвредност	27
9	Извоз на стоки на име помош — од страна на СФРЈ	29
10	Извоз на привремено увезени стоки во непроменета состојба	33
11	Извоз на привремено увезени стоки од облагородување (доработка, преработка, обработка)	35
12	Извоз на привремено увезени стоки од поправка	36
13	Привремен извоз на стоки на саеми и изложби	40
14	Привремен извоз на алати и ситен инвентар од страна на организации на здружен труд што изведуваат работи во странство	41
15	Привремен извоз на стоки заради употреба во процесот на производството	42
16	Привремен извоз на стоки заради облагородување (обработка, доработка, преработка)	44

1	2	3
17	Привремен извоз по основ на отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач	45
18	Привремен извоз на стоки заради демонстрација и испитување	46
19	Привремен извоз на стоки заради поправка	47
20	Привремен извоз по основ на работа на домашни организации на здружен труд во странство	48
21	Друг привремен извоз	49
22	Конечно царинење на привремено увезени стоки	55
23	Конечно царинење на привремено увезени стоки на саеми и изложби	56
24	Извоз по основ на долгорочна производствена кооперација со странски лица	57
25	Извоз по основ на вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд	58
26	Редовен извоз по основ отстапување на изградба на инвестиционен објект на странски изведувач	59
27	Отстапување права на индустриска сопственост	60
28	Извоз по основ на деловно-техничка соработка со странски лица	61
29	Извоз за сопствени претпријатија основани во странство	62
30	Извоз за мешовити претпријатија основани во странство	63
31	Редовен извоз по основ на работа на домашни организации на здружен труд во странство	64
32	Враќање на несоодветни стоки	66
33	Извоз на стоки заради замена за несоодветни стоки што се вратени од странство	67
34	Реекспорт	77
35	Рампласман	78
36	Привремен извоз на стоки од страна на физички лица преку овластени организации на здружен труд	81
37	Извоз на стоки од страна на физички лица преку овластени организации на здружен труд	88
38	Извоз на привремено увезени стоки од страна на физички лица преку овластени организации на здружен труд	89
39	Раздолжување на привремено извезени стоки со решение на царинарницата	90

VIII. ВИДОВИ НА УВОЗОТ

Видови на увозот што се однесуваат на увозната царинска декларација (VS 10, VS 25 и VS 27)

Реден број	Вид на увозот	Ш и ф р а
1	2	3
1	Редовен увоз	11
2	Увоз на стоки со вградени привремено извезени материјали	15
3	Специјален увоз преку ООН	24
4	Специјален увоз преку Црвен крст	28
5	Увоз на стоки без плаќање на противвредност	29

1	2	3
6	Увоз на привремено извезени стоки во непроменета состојба	33
7	Увоз на привремено извезени стоки од облагородување (доработка, преработка, обработка)	35
8	Увоз на привремено извезени стоки од поправка	36
9	Увоз на привремено извезени стоки од саеми и изложби	37
10	Привремен увоз на опрема заради употреба во процесот на производството	41
11	Пресметка на давачките за привремено увезени стоки	42
12	Привремен увоз на стоки заради вградување	43
13	Привремен увоз на стоки заради облагородување	44
14	Привремен увоз по основ на отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач	45
15	Привремен увоз на стоки заради демонстрација и испитување	46
16	Привремен увоз на стоки заради поправка	47
17	Привремен увоз по основ на работа на домашни организации на здружен труд во странство	48
18	Друг привремен увоз	49
19	Конечно царинење на привремено увезени стоки	55
20	Увоз по основ на долгорочна производствена кооперација со странски лица	56
21	Увоз по основ на вложување средства на странски лица во домашни организации на здружен труд	57
22	Редовен увоз по основ на отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач	58
23	Прибавување право на индустриска сопственост	59
24	Увоз по основ на деловно-техничка соработка со странски лица	60
25	Увоз од сопствени претпријатија основани во странство	61
26	Увоз од мешовити претпријатија основани во странство	62
27	Редовен увоз по основ на работа на домашни организации на здружен труд во странство	63
28	Враќање на несоодветни стоки	66
29	Увоз на стоки заради замена за несоодветни стоки што се вратени во странство, односно предадени на царинарницата	67
30	Враќање на непродадени стоки	68
31	Враќање на привремено извезени алати и ситен инвентар	69
32	Рампласман	78
33	Реекспорт	79
34	Привремен увоз на стоки од страна на физички лица преку овластени организации на здружен труд	81
35	Увоз на стоки од страна на физички лица преку овластени организации на здружен труд	88
36	Увоз на привремено извезени стоки од страна на физички лица преку организации на здружен труд	89

1	2	3
37	Раздолжување на привремено увезени стоки со решение на царинарницата	90
38	Царинење на стоки по службена должност (член 389 на Царинскиот закон)	92

IX. РЕЖИМ НА УВОЗОТ

Реден број	Режим на увозот	Ш и ф р а
1	2	3
1	Дозвола — Д	01
2	Девизен контингент — ДК	02
3	Глобална девизна квота — ГДК	03
4	Слободен увоз — ЛБ	04
5	Условно слободен увоз — ЛБ**	05
6	Стоковен контингент — РК	06
7	Либерална дозвола — ДЛ	07

X. ВИДОВИ ВАЛУТИ

Реден број	Валута	Земја	Шифра
1	2	3	4
1	Долар (A \$)	Австралија	601
2	Шилинг (Sch)	Австрија	103
3	Франк (Bfr)	Белгија	104
4	Круна (Dkr)	Данска	107
5	Марка (Fmk)	Финска	109
6	Франк (FF)	Франција	110
7	Драхма (Dr)	Грција	112
8	Флорин (Hfl)	Холандија	113
9	Рупија (Ind. rup.)	Индија	208
10	Динар (Ir. din.)	Ирак	210
11	Лира (Lit)	Италија	116
12	Изр. фунта (Iz. £)	Израел	212
13	Јен (Yen)	Јапонија	213
14	Динар (Din.)	Југославија	117
15	Долар (Can. \$)	Канада	413
16	Динар (Kuv. din.)	Кувейт	222
17	Марка (DM)	Ср германија	128
18	Круна (Nkr)	Норвешка	123
19	Н. З. Долар (N. Z. \$)	Нови Зеланд	603
20	Рупија (Pak. rup.)	Пакистан	231
21	Долар (USA \$)	САД	421
22	Пезета (PT)	Шпанија	130
23	Франк (Sfr)	Швајцарија	131
24	Круна (Škr)	Шведска	132
25	Лира (T. Lit.)	Турска	237
26	Фунта (Lstg)	Велика Британија	133
27	Пресмет. долар (O\$)	Албанија	701
28	Пресмет. долар (O\$)	Авганистан	721
29	Пресмет. долар (O\$)	Алжир	741
30	Пресмет. фунта (O£)	Бангладеш	722
31	Пресмет. долар (O\$)	Бугарија	703
32	Пресмет. долар (O\$)	Бразил	771
33	Пресмет. долар (O\$)	Египет	742

1	2	3	4
34	Пресмет. долар (O\$)	Чехословачка	704
35	Пресмет. долар (O\$)	Грција	706
36	Пресмет. долар (O\$)	Гвинеја	743
37	Пресмет. индиска рупија (OIR)	Индија	723
38	Пресмет. долар (O\$)	Демократска Кампукија	725
39	Пресмет. долар (O\$)	Унгарија	708
40	Пресмет. долар (O\$)	Монголија	726
41	Пресмет. долар (O\$)	МР Германија	705
42	Пресмет. пакистанска рупија (OPR)	Пакистан	727
43	Пресмет. долар (O\$)	Полска	709
44	Пресмет. долар (O\$)	Романија	710
45	Пресмет. долар (O\$)	СССР	711
46	Пресмет. долар (O\$)	Тунис	745

XI. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ДАВАЧКИ

Реден број	Начин на плаќање	Ш и ф р а
1	2	3
1	Плаќање со општ налог за пренос (Налог 50)	1
2	Компензации	2
3	Плаќање со меница	3
4	Одлагање на плаќање за бродови и авиони	4
5	Обврзници на федерацијата	5
6	Комбинирано плаќање	9

XII. ЕДИНИЦИ НА МЕРИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

Реден број	Единица на мера	Ш и ф р а
1	2	3
1	Парче	11
2	Милиграм	19
3	Грам	21
4	Килограм	22
5	Метричка цента — квинтал	23
6	Тона	24
7	Метар — должински	26
8	Метар — квадратен	27
9	Метар — кубен	28
10	Метар — просторен	29
11	Литар	33
12	Хектолитар	34
13	Карат	35
14	Дузина	44
15	Чифт	45
16	Табак	46
17	Фус	55
18	Мегават	65
19	Киловат	66
20	Гарнитура — комплет	67
21	Филтер тона	69

XIII. ВИД И НАЦИОНАЛНОСТ НА ПРЕВОЗНИТЕ, ОДНОСНО НА ПРЕНОСНИТЕ СРЕДСТВА

Реден број	Вид на превозното, односно на преносното средство	Ш и ф р а
1	2	3
1	Железница, домашна	11
2	Железница, странска	19
3	Поморски брод, домашен	21
4	Поморски брод, странски	29
5	Речен пловен објект, домашен	31
6	Речен пловен објект, странски	39
7	Авион, домашен	41
8	Авион, странски	49
9	Друмско возило, домашно	51
10	Друмско возило странско	59
11	Електровод, водовод и др.	69
12	Друго	81

XIV. ОСНОВИ ЗА ИЗМЕНА НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ

Реден број	Основи за измена на царинските стапки	Ш и ф р а
1	2	3
1	Снижена царинска стапка, количина и вредност на стоките неограничени	1
2	Снижена царинска стапка, количина, односно вредност на стоките ограничена	2
3	Снижена царинска стапка во однос на земјата на потеклото, количина и вредност на стоките неограничени	3
4	Снижена царинска стапка во однос на земјата на потеклото, количина односно вредност на стоките ограничена	4
5	Трипартитна преференцијална царинска стапка	5
6	Преференцијална царинска стапка	6
7	Стапка зголемена во однос на стапката од Царинската тарифа	7
8	Други измени на царинските стапки:	
	— според одлуки, односно решенија во кои не се наведени тарифните броеви, односно тарифните ставови од Царинската тарифа	9
	— ослободувања од плаќање царина според Царинскиот закон	9
	— Други измени	9

XV. НАЧИН НА УПАТУВАЊЕ НА СТОКИ ОД КОНСИГНАЦИОНЕН СКЛАД

Реден број	Начин на упатување на стоки од консигнационен склад	Ш и ф р а
1	2	3
1	Враќање на стоки од консигнационен склад во странство, односно во слободна царинска зона	1
2	Упатување од консигнационен склад на стоки што се наменети за користење надвор од царинското подрачје на Југославија	2

1	2	3
3	Пренесување на стоки од консигнационен склад во царински магазин или царинско стовариште	3
4	Пренесување на стоки од консигнационен склад во царински склад	4
5	Пренесување на стоки од еден во друг консигнационен склад на ист држател	5
6	Упатување на стоки од консигнационен склад во прирачен магазин на воздухопловно пристаниште за меѓународен сообраќај	6
7	Упатување на стоки од консигнационен склад заради снабдување на домашни и странски бродови што сообраќаат со странство	7
8	Упатување на стоки од консигнационен склад заради снабдување на воздухоплови што сообраќаат со странство	8
9	Други случаи од конечното изнесување на стоките од консигнационен склад	9

XVI. ТЕХНИЧКИ СТОКИ ШТО ГИ УВЕЗУВААТ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Реден број	Назив на стоките	Ш и ф р а
1	2	3
1	Латнички автомобили	001
2	Товарни моторни возила	002
3	Мотоцикли	003
4	Велосипеди	004
5	Моторни чамци	005
6	Мотори за превозни средства и чамци	006
7	Делови за моторни возила	007
8	Косачки, запрежни	008
9	Косачки, моторни	009
10	Косачки, тракторски	010
11	Трактори	011
12	Вршалки	012
13	Самоврзачки	013
14	Сламорезачки	014
15	Сеалки	015
16	Култиватори	016
17	Машини за вадење компир	017
18	Превртувачи за сено	018
19	Дробилки за пченка	019
20	Гмечалки за грозје	020
21	Моторни прскалки	021
22	Пумпи за вода	022
23	Моторни пили	023
24	Автомати за напојување добиток	024
25	Автомати за молзење	025
26	Тракторски и камионски приколки	026
27	Запрежни коли	027
28	Запрежни гребла	028
29	Запрежни плугови	029
30	Стругови	030
31	Дупчалки	031

1	2	3
32	Електромотори	032
33	Машини за обработка на дрво	033
34	Апарати за заварување	034
35	Машини за производство на пластични производи	035
36	Машини за обработка на кожа	036
37	Машини за мешање тесто	037
38	Машини за хемиско чистење	038
39	Машини за пеглање	039
40	Хидраулични преси	040
41	Хауби	041
42	Мешалки за бетон	042
43	Машини за производство на бетонски елементи	043
44	Хидраулични дигалки	044
45	Компресори	045
46	Мазналки за паркет	046
47	Печки за централно греење	047
48	Котли за централно греење	048
49	Рачна количка	049
50	Машини за производство на сладолед	050
51	Машини за миење садови	051
52	Електрични пржалки	052
53	Електрични апарати за варење експрес кафе	053
54	Музички автомати	054
55	Автомати за игра	055
56	Тапачи	056
57	Сметачки машини	057
58	Пишувачки машини	058
59	Машини за перење долна облека	059
60	Шивачки машини	060
61	Машини за плетење	061
62	Телевизори	062
63	Магнетофони	063
64	Транзистори	064
65	Радиоапарати	065
66	Грамофони	066
67	Хармоники	067
68	Клавири и хармониуми	068
69	Електрични гитари	069
70	Печки на нафта	070
71	Шпорети	071
72	Фрижидери	072
73	Бојлери	073
74	Шмукалки	074
75	Миксери	075
76	Електрични мелници за кафе	076
77	Електрични пегли	077
78	Електрични греалки	078
79	Електрични апарати за бречење	079
80	Фенови за коса	080
81	Фотографски апарати	081
82	Кино-проектори и кино-камери	082
83	Дурбини	083
84	Ловечки пушки	084
85	Пиштоли	085
86	Часовници	086
87	Ваги за домаќинство	087
88	Детска количка	088
89	Други технички производи	888

VS 10

1 Пријавијетом царински-испостави — И пријавуван на царинарницата-испоставата
Пријавијетом царински-испостави — Пријавујетом царинарница испостави

1. _____

a) Желим да се примени: — Сакам да се примени: _____

Желим, да се употреби — Желим да се примени: _____

4.

b) Прилажем — Прилагам: _____

Прилагам — Прилагам: _____

UVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA
УВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА3. PRIMLJENO: DAN _____ MJESEC _____ G
PRIMENO: DEN _____ MESEC _____ G
PREJETO: DAN _____ MESEC _____ L
PRIMLJENO: DAN _____ MESEC _____ G

5	Carinski obveznik — Царински обврзник Carinski zavezanec — Царински обврзник		6	Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата Deklarant — Подносилац декларације	
10	Vrsta (oblik) uvoza — Вид (форма) на увозот Vrsta (oblik) uvoza — Vrsta (oblik) uvoza	11	Vrsta i nacionalnost prevoznog sredstva Vrsta i nacionalnost prevoznog sredstva Vrsta i nacionalnost prevoznog sredstva	12	Zemlja iz koje se roba uvozi Zemlja iz koje se roba uvozi Zemlja iz koje se roba uvozi
17	Datum povratka privremeno uvezene robe Datum na vratišeto na privremeno uvezene robe Datum povratka privremeno uvezene robe	18		19	Datum prelaska preko carinske crte — Датум на преминувањето на царинската линија Datum prelaska preko carinske crte — Datum prelaska preko carinske crte
				20	Datum carinjenja — Датум на мито Datum carinjenja — Datum carinjenja

VS 11

DUPLIRATI OD 3-13

KOLETA — КОПЕТИ TOVORNI — КОПЕТА		Jed. mjere Един. на мера Мер. еднот Јед. мере	KOLIČINA U JEDINICI MJERE КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦИ НА МЕРА КОЛИЧИНА U MERSKOJ ENOTI КОЛИЧИНА У ЕДИНИЦИ МЕРЕ	TEŽINA U KILOGRAMIMA — ТЕЖИНА ВО КИЛОГРАМИ TEŽA U KILOGRAMIH — ТЕЖИНА У КИЛОГРАМИМА
Broj — Број Število — Број	Opis — Опис Opis — Опис			Bruto — Бруто Bruto — Бруто
25	26	27	28	29
30	31	32	33	34
35	36	37	38	39
40	41	42	43	44
45	46	47	48	49
50	51	52	53	54
55	56	57	58	59
60	61	62	63	64
65	66	67	68	69
70	71	72	73	74
75	76	77	78	79
80	81	82	83	84
85	86	87	88	89
90	91	92	93	94
95	96	97	98	99
100	101	102	103	104
105	106	107	108	109
110	111	112	113	114
115	116	117	118	119
120	121	122	123	124
125	126	127	128	129
130	131	132	133	134
135	136	137	138	139
140	141	142	143	144
145	146	147	148	149
150	151	152	153	154
155	156	157	158	159
160	161	162	163	164
165	166	167	168	169
170	171	172	173	174
175	176	177	178	179
180	181	182	183	184
185	186	187	188	189
190	191	192	193	194
195	196	197	198	199
200	201	202	203	204
205	206	207	208	209
210	211	212	213	214
215	216	217	218	219
220	221	222	223	224
225	226	227	228	229
230	231	232	233	234
235	236	237	238	239
240	241	242	243	244
245	246	247	248	249
250	251	252	253	254
255	256	257	258	259
260	261	262	263	264
265	266	267	268	269
270	271	272	273	274
275	276	277	278	279
280	281	282	283	284
285	286	287	288	289
290	291	292	293	294
295	296	297	298	299
300	301	302	303	304
305	306	307	308	309
310	311	312	313	314
315	316	317	318	319
320	321	322	323	324
325	326	327	328	329
330	331	332	333	334
335	336	337	338	339
340	341	342	343	344
345	346	347	348	349
350	351	352	353	354
355	356	357	358	359
360	361	362	363	364
365	366	367	368	369
370	371	372	373	374
375	376	377	378	379
380	381	382	383	384
385	386	387	388	389
390	391	392	393	394
395	396	397	398	399
400	401	402	403	404
405	406	407	408	409
410	411	412	413	414
415	416	417	418	419
420	421	422	423	424
425	426	427	428	429
430	431	432	433	434
435	436	437	438	439
440	441	442	443	444
445	446	447	448	449
450	451	452	453	454
455	456	457	458	459
460	461	462	463	464
465	466	467	468	469
470	471	472	473	474
475	476	477	478	479
480	481	482	483	484
485	486	487	488	489
490	491	492	493	494
495	496	497	498	499
500	501	502	503	504
505	506	507	508	509
510	511	512	513	514
515	516	517	518	519
520	521	522	523	524
525	526	527	528	529
530	531	532	533	534
535	536	537	538	539
540	541	542	543	544
545	546	547	548	549
550	551	552	553	554
555	556	557	558	559
560	561	562	563	564
565	566	567	568	569
570	571	572	573	574
575	576	577	578	579
580	581	582	583	584
585	586	587	588	589
590	591	592	593	594
595	596	597	598	599
600	601	602	603	604
605	606	607	608	609
610	611	612	613	614
615	616	617	618	619
620	621	622	623	624
625	626	627	628	629
630	631	632	633	634
635	636	637	638	639
640	641	642	643	644
645	646	647	648	649
650	651	652	653	654
655	656	657	658	659
660	661	662	663	664
665	666	667	668	669
670	671	672	673	674
675	676	677	678	679
680	681	682	683	684
685	686	687	688	689
690	691	692	693	694
695	696	697	698	699
700	701	702	703	704
705	706	707	708	709
710	711	712	713	714
715	716	717	718	719
720	721	722	723	724
725	726	727	728	729
730	731	732	733	734
735	736	737	738	739
740	741	742	743	744
745	746	747	748	749
750	751	752	753	754
755	756	757	758	759
760	761	762	763	764
765	766	767	768	769
770	771	772	773	774
775	776	777	778	779
780	781	782	783	784
785	786	787	788	789
790	791	792	793	794
795	796	797	798	799
800	801	802	803	804
805	806	807	808	809
810	811	812	813	814
815	816	817	818	819
820	821	822	823	824
825	826	827	828	829
830	831	832	833	834
835	836	837	838	839
840	841	842	843	844
845	846	847	848	849
850	851	852	853	854
855	856	857	858	859
860	861	862	863	864
865	866	867	868	869
870	871	872	873	874
875	876	877	878	879
880	881	882	883	884
885	886	887	888	889
890	891	892	893	894
895	896	897	898	899
900	901	902	903	904
905	906	907	908	909
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929
930	931	932	933	934
935	936	937	938	939
940	941	942	943	944
945	946	947	948	949
950	951	952	953	954
955	956	957	958	959
960	961	962	963	964
965	966	967	968	969
970	971	972	973	974
975	976	977	978	979
980	981	982	983	984
985	986	987	988	989
990	991	992	993	994
995	996	997	998	999
1000	1001	1002	1003	1004
1005	1006	1007	1008	1009
1010	1011	1012	1013	1014
1015	1016	1017	1018	1019
1020	1021	1022	1023	1024
1025	1026	1027	1028	1029
1030	1031	1032	1033	1034
1035	1036	1037	1038	1039
1040	1041	1042	1043	1044
1045	1046	1047	1048	1049
1050	1051	1052	1053	1054
1055	1056	1057	1058	1059
1060	1061	1062	1063	1064
1065	1066	1067	1068	1069
1070	1071	107		

VS 11

UVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA
УВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

DUPLIRATI OD 3-13

KOŠETA — КОПЕТИ TOVORKI — КОПЕТА		Jed. mjere Единица на мера Merska enota Мерна единица		KOLIČINA U JEDINIČI MJERE КОЛИЧИНА ВО ЕДИНИЦИ НА МЕРА KOLIČINA U MERSKOJ ENOTI КОЛИЧИНА У МЕРСКОЈ ЕДИНИЦИ		TEŽINA U KILOGRAMIMA — ТЕЖИНА ВО КИЛОГРАМИ TEŽA V KILOGRAMIH — ТЕЖИНА У КИЛОГРАМИМА				
Broj — Број Število — Број	Opis — Опис Opis — Опис					Brutto — Бруто Bruto — Бруто	Neto — Нето Neto — Нето			
25	26	27	28	29		30	31			
14			16	18		29	30	40		
POREZ NA PROMET — ДАНОК НА ПРОМЕТ PROMETNI DAVEK — ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ								VREDNOST ROBE — ВРЕДНОСТ VREDNOST BLAGA — ВРЕДНОСТ БЛАГА		
Tarifa broj — Број на тарифа Tarifa opis — Опис на тарифа Stopa — Стопа Stopnja — Стопа		U dinarima — Во динари U denarima — Во денари U evrima — Во еври U dolarima — Во долари		Iznos p.p. pristojbi u dinarima — Износ п.п. пристобј во динари Iznos p.p. pristojbi u denarima — Износ п.п. пристобј во денари Iznos p.p. pristojbi u evrima — Износ п.п. пристобј во еври Iznos p.p. pristojbi u dolarima — Износ п.п. пристобј во долари		Posebna taksa — Посебна такса Posebna taksa — Посебна такса Posebna taksa — Посебна такса		Režim uvoza — Режим на увоз Režim uvoza — Режим на увоз Režim uvoza — Режим на увоз	Vrsta valute — Врста валута Vrsta valute — Врста валута Vrsta valute — Врста валута	U valuti fakturna — Во валута фактурна U valuti fakturna — Во валута фактурна U valuti fakturna — Во валута фактурна
36	37	38	39	40	41	42	43	44		
73	77	79	84	92	100	103	105	108		

VS 11 DUPLIRATI OD 3-13

25	26	27	28	29	30	31
14			16	18	29	30
36	37	38	39	40	41	42
73	77	79	84	92	100	103

VS 11 DUPLIRATI OD 3-13

25	26	27	28	29	30	31
14			16	18	29	30
36	37	38	39	40	41	42
73	77	79	84	92	100	103

 Robu pregledati — Прегледот на стоките го извршиле
 Blago sta pregledati — Преглед робе извршиле

 dne
na
dne
dana

19

 Primedba — Забелешка
 Pripona — Приредба

 Pregledu prisustvoval — При прегледот присуствувал
 Pri pregledu navzo — При прегледу присуствувал

 dne
na
dne
dana

19

 Robu izdao — Стоките ги издал
 Izdal blago — Роба издал

 dne
na
dne
dana

19

(M. P.)

A
ИЈАБрој _____
Број _____
Številka _____OBRAZAC I/1
(420x305 mm)

ОСНОВНИ ОСНОВИЦА ОСНОВИЦА	Тарифни број и именовање робе према Царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и именовање робе по ставовима Царинске тарифе и трговачки уобичајени назив робе Тарифна številka и именовање робе по царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе				Единица мерења робе — Основна Единица мерења робе — Основна Единица мерења робе — Основна		Царинска стопа Царинска стопа Царинска стопа
	32	33				34	35
	59				68	69	
СТОКОВИТЕ РОБЕ							
ЗАКЉУЧАК — ЗАКЛУЧОК — ЗАКЉУЧЕК — ЗАКЉУЧАК							
Земље југословенске границе или франко југословенске границе франко југословенске границе франко југословенске	Број — Број Številka — Број	Datum — Датум Datum — Датум	Корисник — Корисник — Употребник — Корисник Naziv i mjesto — Назив и место — Naziv in kraj — Назив и место		Redni broj Редни број Zaporedna številka Редни број	Единица мерења робе — Основна Единица мерења робе — Основна Единица мерења робе — Основна	
45	46	47	48		49	50	51
	131(24)	137(30)	143(36)		150(43)	152(45)	155(48) 157(50)

32	33				34	35	
	59				68	69	
45	46	47	48		49	50	51
	131(24)	137(30)	143(36)		150(43)	152(45)	155(48) 157(50)

32	33				34	35	
	59				68	69	
45	46	47	48		49	50	51
	131(24)	137(30)	143(36)		150(43)	152(45)	155(48) 157(50)

Kontrolni naziv — Контролни назив
Kontrolne urednice — Контролни urednice

Obrazac II -
421 x 297 mm

Blagotnik — Enarajmunt

VS 15

Пријавујете carinernici-ispostovi — И пријавујете на цариницијата испоставата
Пријавујете carinernici-ispostovi — Пријавујете цариницијата испоставатаUVOZNA CARINSKA
УВОЗНА ЦАРИНСКАза увоз robe s oplemenjivanja — за увоз
за увоз blaga z oplemenilenja — за увоз

4.

Želim da se primeni — Сагласен да се примени
Želim, da se upotrebi — Негишен да се примени3. DAN 14 MESEC 16
DEN MESEC
DAN MESECPrilazem — Поштом
Prilazem — Пристигам

5	Carinski obveznik — Царински обврзник — Carinski zavezanec — Царински обврзник	6	Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата — Deklarant — Подносилац деклар.
8	Nadležna narodna banka — Надлежна народна банка Prislojna narodna banka — Надлежна народна банка	9	Vrsta i nacionalnost prevoznog sredstva Vrsta i nacionalnost prevoznog sredstva Vrsta i nacionalnost prevoznog sredstva
13	Datum preloza preko carinske crte Datum na preminu karneta na царинската линија — Datum preloza bez carinske crte Datum preloza царинската линија	14	Datum carinjenja — Датум на цариненето Datum carinjenja — Датум цариненето
15	Pristojba za carinsko evidentiranje Davčina za carinsko evidentiranje Davčina za carinsko evidentiranje	16	Pristojba za izravni Davčina za izravni Davčina za izravni

VS 16 DUPLIRATI OD 3—13

PODACI O ROBI KOJA SE UVOZI S OPLEMENJIVANJA — ПОДАТОЦИ ЗА СТОНИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ОД ОБЛАГОРОДУВАЊЕ — ПОДАТОЦИ О ВЛАГУ, КИ С

Redni broj imenice Red. br. na imenici Redni broj imenice	KOLETA — КОЛЕТИ TOVORNI — ТОВОРНИ		Jedinica mjere Единица Merska enota Јединица мере	Količina u jedinici mjere Количина во единица на мере Količina u merski enoti Количина у јединици мере	Težina u kilogramima — Тежина во килограм Teža u kilogramima — Тежина у килограмима			
	Broj — Број Stevilo — Број	Opis — Опис Opis — Опис			Brutto — Бруто Bruto — Бруто	Netto — Нето Neto — Нето		
20	21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31	32	33	34	35	
Iznos p.p. pristojaba u dinarima Износ на п.п. давачини во динари Znesek k 2. davščini v. dinarima Износ п.п. давчина у динари	Posebna taksa Posebna taksa Posebna taksa	Režim uvoza Režim na uvozot Režim uvoza Režim uvoza	Vrsta valute Vrsta valute Vrsta valute	Vrijednost usluga u valuti Vrednost služtev u valuti Vrednost usluga u valuti	VRIJEDNOST ROBE — ВРЕДНОСТ НА СТОНИТЕ VREDNOST BLAGA — ВРЕДНОСТ ВЛАГУ, КИ С			
32	33	34	35	36	37	38	39	
40	41	42	43	44	45	46	47	

VS 17 DUPLIRATI OD 3—13

PODACI O ROBI KOJA JE BILA PRIVREMENO IZVEZENA — ПОДАТОЦИ ЗА СТОНИ ШТО БИЛЕ ПРИВРЕМENO ИЗВЕЗЕНИ — ПОДАТОЦИ О ВЛАГУ, КИ ЈЕ БИЛО ЗАС

Redni broj imenice Red. br. na imenici Redni broj imenice	Jed. mjere Јединица на мере Merska enota Јединица мере	Količina u jedinici mjere Количина во единица на мере Količina u merski enoti Количина у јединици мере	Netto težina u kilogramima Neto težina u kilogramima Neto težina u kilogramima	Carinska osnovica Царинска основна Carinska osnova Царинска основна	Tarifni broj i in Tarifni broj i in Tarifni broj i in
45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56

Robu pregledati — Прегледот на стоните го изврши
Blago pregledati — Преглед robe изврши1) dne 19
na
dne2) Pregledu prisustvovala — При прегледот присуствувала
Pri pregledu prisustvovala — При прегледу присуствувалаPrimo duplikat deklaracije — Дупликатот на декларацијата го прими
Prejel dvojni deklaracije — Пријмо дупликат декларације

Robu izdat — Стоните ги издав — Blago izdat — Robu izdat

dne 19
na
dne 19
na
dne 19
na
dne

VS 17

UVOZNA CARINSKA D
УВОЗНА ЦАРИНСКА ,

 за uvoz robe s oplemenjivanja — за uvoz
 za uvoz blaga z oplemenitenja — за uvoz

DUPLIRATI OD 3—13

45	46	47	48	49
14	16	18	20	22

VS 17 DUPLIRATI OD 3—13

45	46	47	48	49
14	16	18	20	22

VS 17 DUPLIRATI OD 3—13

45	46	47	48	49
14	16	18	20	22

VS 17 DUPLIRATI OD 3—13

45	46	47	48	49
14	16	18	20	22

VS 17 DUPLIRATI OD 3—13

45	46	47	48	49
14	16	18	20	22

VS 17 DUPLIRATI OD 3—13

45	46	47	48	49
14	16	18	20	22

Robu pregledati — Прегледати на станица го извршиле
 Blago sta pregledala — Прегледати роба извршиле
 1) _____ dne _____ 19____
 2) _____ dne _____ 19____
 Pregledu prisustvovala — При прегледот присуствувала
 Pri pregledu navzoč — Прегледу присуствувал
 Примити дупликат декларације — Дупликатот на декларацијата го
 примио — Prejel dvojnič deklaracije — Примити дупликат деклар.
 Robu izdal — Станица ги издала — Blago izdal — Робу издала
 _____ dne _____ 19____
 _____ dne _____ 19____
 _____ dne _____ 19____

 (M P)
 (M P)

КЛАРАЦИЈА
ЕКЛАРАЦИЈА

Број _____

Број

Št.

OBRAZAC IV/1
 (420×305 mm)

 СТОНИ ОД ОБАГОРОДУВАНЬЕ
 ЈОБЕ СЕ ОПАМЕНУВАЊА

50	51	52	53	54
50 50	51 50	52 50	53 54(14)	54 72,22 74,24

50	51	52	53	54
50 50	51 50	52 50	53 54(14)	54 72,22 74,24

50	51	52	53	54
50 50	51 50	52 50	53 54(14)	54 72,22 74,24

50	51	52	53	54
50 50	51 50	52 50	53 54(14)	54 72,22 74,24

50	51	52	53	54
50 50	51 50	52 50	53 54(14)	54 72,22 74,24

50	51	52	53	54
50 50	51 50	52 50	53 54(14)	54 72,22 74,24

 P. 50 — Забелешка
 P. 51 — Примедба

 Kontrolni nalaz — Контролен наод
 Kontrolne ugotovitve — Контролни налази

VS 30

Пријавијет саларис-кредити — И пријавијет на царинарницата испостава

Пријавијет саларис-кредити — Пријавијет на царинарницата испостава

1

4

a) Želim da se primjeni — Сакам да се примени

a) Želim da se uporabi — Желам да се примени

b) Prilagam — Прилагам

b) Prilagam — Прилагам

UVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA
UVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA
 za smještoj robe na konsignaciju
 za smještoj robe na stoni na konsignaciju
 za spravilo blaga u konsignaciju
 za smještoj robe na konsignaciju

3. DAN

DEN

DAN

DAN

MJESEC

MESEC

MESEC

MESEC

GODINA

GODINA

LETO

GODINA

5	Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата Deklarant — Подносилац декларације	6	Posjednik konsignacijskog skladišta — Држател на консигнационен склад Imetnik konsignacijskega skladišta — Држател консигнационог складишта
8	Ukupni broj imenovanja — Вкупен број именовања Skupno število imenovanj — Укупен број именовања	9	Ukupna vrijednost robe u valuti — Вкупна вредност на стоките во валута Skupna vrednost blaga u valuti — Укупна вредност робе у валута
Redni broj Реден број на именовање Tar. številka именовања Redni broj именовања	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Тарифен број и именовање на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Tar. štev. in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajni trgovaški naziv blaga Тарифни број и именовање робе по Царинској тарифи и трговски вообичаен назив на робе		Je Сам Met Jed
12	13		
59	61		79
20	21		
93	95		10

DUPLIRATI OD 1—58

12	13		
59	61		79
20	21		
93	95		10

Moji pregledi

Pregledat na stonite go izmiranje

Blago pregledat

Pregledat robe izmiranje

Pregledat prisustvovalo

Pregledat prisustvovalo

Pregledat prisustvovalo

Pregledat prisustvovalo

Primjedba — Забелешка — Pripona — Прилепа

(M. P.) (M. P.)

OBRAZAC V

[420x305 mm]

2. Broj
Broj
ŠtevilkaPrijava br. — Пријава бр.
Prijava št. — Пријава шт.od — од
z dne — з днеMagazinska knjiga br. — Магазинска книга бр.
Skladišna knjiga št. — Магазинска книга шт.od — од
z dne — з дне

Robu se pregledati:

Pregled na stokite ke

izlaziti.

Blago bosta pregledala:

Pregled robe izlaziti:

1.

2.

(Potpis primaoca deklaracije — Потпис на пријателот на декларацијата)
(Potpis prejemnika deklaracije — Потпис пријател на декларацијата)

Strana tvrtka — Страна фирма — Туја фирма — Страна фирма

7

Vrsta valute — Вид валута — Vrsta valute — Врста валуте

10

11

000000000000

Jere mera plosta stere	Količina u jedinici mjere Количина во единица на мера Količina v merski enoti Количина у единици мере	Težina u kilogramima Тежина во килограми Teža v kilogramih Тежина у килограмима	Koleta — Колети Tovorki — Колета		Vrijednost robe u valuti Вредност на стоките во валута Vrednost blaga v valuti Вредност робе у валути
			Broj — Број Številko — Број	Oblik i oznaka Форма и ознака Oblika in oznaka Облик и ознака	
	15	16	17	18	19
72					82
	23	24	25	26	27
106(59)					116(59) 126(79)

	15	16	17	18	19
72					82
	23	24	25	26	27
106(59)					116(59) 126(79)

Revizijski nalaz — Ревизионен наод — Revizijske ugotovitve — Ревизиони налази

UVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA
УВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА
 за смјештај робе на консигнацију
 за сместување на стони на консигнацију
 за справилу блага в консигнацију
 за смештај робе на консигнацију

DUPLICATI OD 1-58

Redni broj imenovanja Редни број на наименова Zap. številka imenovanja Редни број наименовања	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Тарифен Број и наименовање на стоките, според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Tar. števil. in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajni trgovski naziv blaga Тарифни број и наименовање на робе по Царинској тарифи и трговски вообичајни назив на робе
12	13
59	61
20	21
93	95

DUPLICATI OD 1-58

12	13
59	61
20	21
93	95

DUPLICATI OD 1-58

12	13
59	61
20	21
93	95

Kopij pregledati: 1 _____
 Pregledati na stokite go izarshile: _____
 Blago pregledati: _____
 Pregled robe izarshile: 2 _____
 Pregleda priključeno: _____
 Pri pregledu pristupa: _____
 Pri pregledu blaga: _____
 Pregled pristupa: _____

Broj _____
 Број _____
 Številka _____

OBRAZAC V/1
 (420x305 mm)

период а мерица месе	Количина у јединици мере Количина по единици на мери Количина у тежким епити Количина у јединици мере	Тежина у килограмима Тежина во килограмима Тежа у килограмима Тежина у килограмима	Колеба — Колеба Товари — Колеба		Вредност робе у валути Вредност на стоките во валути Вредност блага у валути Вредност робе у валути
			Број — Број Številko — Број	Облик пориска Фирма и ознака Облика и ознака Облика и ознака	
4	15	16	17	18	19
	72				82
2	23	24	25	26	27
	106(59)				116(69) 126(79)

4	15	16	17	18	19
	72				82
2	23	24	25	26	27
	106(59)				116(69) 126(79)

4	15	16	17	18	19
	72				82
2	23	24	25	26	27
	106(59)				116(69) 126(79)

OBRAZAC VI

210 x 335 mm

1.

Служба за извоз — Царинска испостава
 Служба за извоз — Царинска испостава

ДЕКЛАРАЦИЈА О ЦАРИНСКОЈ ВРИЈЕДНОСТИ УВЕЗЕНЕ РОБЕ
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЦАРИНСКАТА ВРЕДНОСТ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ
ДЕКЛАРАЦИЈА О ЦАРИНСКОЈ ВРЕДНОСТИ УВОЖЕНОГА БЛАГА
ДЕКЛАРАЦИЈА О ЦАРИНСКОЈ ВРЕДНОСТИ УВЕЗЕНЕ РОБЕ

2. Број
 Број
 Штеvilka

3. DAN — MJESEC — GODINA
 ДЕН — МЕСЕЦ — ГОДИНА
 ДЕН — МЕСЕЦ — ГОДИНА

4.

Redni broj imenovanja iz deklaracije
 Redni broj na kaizenovanje od deklaracije
 Zaredna številka imenovanja iz deklaracije
 Redni broj naizenovanja iz deklaracije

5	Carinski obveznik — Царински обврзник Carinski zavezanec — Царински обврзник	6	Tarifni broj carinske tarife — Тарифен број од Царинската тарифа Tarifna številka po carinski tarifi — Тарифна број од Царинската тарифа
7	Broj i datum fakture — Број и датум на фактурата Številka in datum fakture — Број и датум на фактурата	8	Paritet dostave — Паритет на испораката Pariteta dobavo — Паритет на испорука

		DINARA
9	BRUTTO VRIJEDNOST ROBE — БРУТО ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ BRUTO VREDNOST BLAGA — БРУТО ВРЕДНОСТ РОБЕ	
1	Svota koje se ne uračunavaju u carinsku osnovicu — Износи што не се засметуваат во царинската основица Zneski, ki se ne vštevaajo v carinsko osnovo — Износи кои се не урачунавају у царинску основицу	
10	Uobičajeni novčani rabat — Вообичаен паричен рабат — Običajni denarni odbitek — Уобичајени новчани рабат	
11	Kasa skonto — Каса сконто — Blagajniški popust — Каса сконто	
12	Troškovi montaže — Трошоци за монтажа — Stroški z montažo — Трошоци монтажа	
13	Troškovi tehničke dokumentacije — Трошоци за техничката документација — Stroški za tehnično dokumentacijo — Трошоци техничке документације	
14	Kamati na kredit — Камата на кредитот — Obresti od kredita — Камата на кредит	
15	Ostalo — Друго — Drugo — Остало	
16	Ukupna svota, koja se ne uračunava u carinsku osnovicu — Вкупен износ што не се засметува во царинската основица Skupaj znesek, ki se ne všteva v carinsko osnovo — Вкупен износ кој се не урачунава у царинску основицу	
17	NETTO VRIJEDNOST ROBE — НЕТО ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ NETO VREDNOST BLAGA — НЕТО ВРЕДНОСТ РОБЕ	
18	Troškovi prijevoza — Трошоци на превозот — Prevozni stroški — Трошоци превоза	
19	Troškovi osiguranja — Трошоци на осигурувањето — Zavarovalni stroški — Трошоци осигурања	
20	Provizija posrednika — Посредничка провизија — Posredniška provizija — Провизија посредника	
21	Troškovi nastali pribavljanjem dokumentacije o kupnji robe, uključujući i konzularne takse — Трошоци настанати со прибавувањето на документацијата за купувањето на стоките, вклучувајќи ги и конзуларните такси — Stroški v zvezi s zbiranjem dokumentacije o nakupu blaga, včevši konzularne takse — Трошоци настанати при собирањето на документацијата о куповини на робе, уклучувајќи ги и конзуларните такси	
22	Priloge i prijevozne takse koje terete robu izvan carinskog područja Jugoslavije — Давачки и превозни такси што ги товарат стоките надвор од царинското подрачје на Југославија — Davičine in prevozne takse, ki bremenijo blago izven carinskega območja Jugoslavije — Давјине и превозни такси кои терете робу ван царинског подручја Југославије	
23	Troškovi uobičajene ambalaže — Трошоци на вообичаена амбалажа — Stroški za običajno ambalažo — Трошоци уобичајене амбалаже	
24	Troškovi utovara i pretovara — Трошоци на натовар и претовар — Nakladalni in prekladalni stroški — Трошоци утовара и претовара	
25	Ostali troškovi u vezi s dopremon robe — Други трошоци во врска со доставувањето на стоките Drugi stroški v zvezi s dostavo blaga — Остали трошоци во врска со доставувањето на стоките	
26	Ukupni troškovi koji se uračunavaju u carinsku osnovicu — Вкупни трошоци што се засметуваат во царинската основица Skupaj stroški, ki se vštevaajo v carinsko osnovo — Вкупни трошоци кои се урачунавају у царинску основицу	
27	CARINSKA OSNOVICA — ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА CARINSKA OSNOVA — ЦАРИНСКА ОСНОВИЦА	

(Mesto i datum — Место и датум)
 (Kraj in datum — Место и датум)

(M. P.)
 (M. P.)

Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата
 Deklarant — Подносител на декларацијата

Образец III
642 x 326 mm
Presavijen:
321 x 326 mm

SAVEZNA UPRAVA CARINA
СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ
ЗВЕЗНА CARINSKA UPRAVA
САВЕЗНА УПРАВА ЦАРИНА

О А Р И Н А Р Н И Ц А
Ц А Р И Н А Р Н И Ц А
С А Р И Н А Р Н И Ц А
Ц А Р И Н А Р Н И Ц А

Br.

Бр.

Štev.

Бр.

дне, 19

Vlasnik robe - izlagač
Сопственик на стоките - излагач
Lastnik blaga - razstavljalec
Власник робе - излагач

Zemlja podrijetla

Земља на потенло

Država izvora

Земља порекла

Broj prijave za uvoz i provoz robe
Број на пријавата за увоз и провоз на сток
Stevilka prijave za uvoz in tranzit blaga
Број пријаве за увоз и провоз робе

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА МАЈАМСКУ РОБУ
ДЕНЛАРАЦИЈА ЗА СЛЕМСКИ СТОКИ
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА БЕЈЕМСКО БЛАГО
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА САЈАМСКУ РОБУ

Prilozi:

Прилози:

Priloge:

Прилози:

Podnositelj deklaracije
Подносител на декларацијата
Deklarant
Подносилац декларације

дне,
datum
datum
datum

1ZLAZ - ИЭЛЕЗ - IZKOD - ИЗЛАЗ

[illegible]

Potvrđuje carinski radnik,
Potvrđuje carinarniот работник,
Potvrđuje carinski delavec,
Potvrđuje царински радник,

VS 20

1. Prijavljen carinarni-izvoz — И пријавен на царин-извозот
 Prijavljen carinarni-izvoz — И пријавен на царин-извозот

IZVOZNA CARINSKA DI
 ИЗВОЗНА ЦАРИНСКА

3 DAN 14 MJESEC 15
 DEN MESEC
 DAN MESEC

4. Polažem: — Прилагам
 Prilagam — Прилагам

5	Carinski obveznik — Царински обврзник — Carinski zavetnik — Царински обврзник	6	Podnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата — Deklarant — Подносител
10	Vrsta izvoza — Вид на извозот — Vrsta izvoza — Vrsta izvoza	11	Vrsta i nacionalnost prevoznog sredstva — Вид и националност на превозното средство — Vrsta i pripadnost prevoznog sredstva — Vrsta i nacionalnost prevoznog sredstva
15	Datum povratka privremeno izvezene robe — Датум на враќањето на привремено извезената стока — Datum vrtno za — Datum povratka privremeno izvezene robe	16	Ukupni broj imenovanja — Вкупен број именовања — Skupno število imenovanja — Укупан број именовања
22	Red. br. imenovanja — Ред. бр. на им. — Zapr. št. imenovanja — Редни број именовања	23	Režim izvoza — Режим на извозот — Režim izvoza — Режим извоза
27	Broj zaključka — Број на заклучокот — Številka zaključka — Број заклучка	28	Datum zaključka — Датум на заклучокот — Datum zaključka — Датум заклучка
31	Jedinica mere — Единица на мера — Merska enota — Јединица мере	32	Količina u jedinici mere — Количина во единица на мера — Količina v merski enoti — Количина у јединици мере
33	Brutto — Бруто — Bruto — Бруто	34	Netto — Нето — Neto — Нето
35	Valuta naplate — Валути на наплата — Valuta poplata — Валути наплата	36	Valuta naplate — Валути на наплата — Valuta poplata — Валути наплата

DUPLIRATI OD 1—69

25	Redni broj imenovanja — Редни број на именовањето — Zapr. št. imenovanja — Ред. број именовања	26	Režim izvoza — Режим на извозот — Režim izvoza — Режим извоза
27	Broj zaključka — Број на заклучокот — Številka zaključka — Број заклучка	28	Datum zaključka — Датум на заклучокот — Datum zaključka — Датум заклучка
31	Jedinica mere — Единица на мера — Merska enota — Јединица мере	32	Količina u jedinici mere — Количина во единица на мера — Količina v merski enoti — Количина у јединици мере
33	Brutto — Бруто — Bruto — Бруто	34	Netto — Нето — Neto — Нето
35	Valuta naplate — Валути на наплата — Valuta poplata — Валути наплата	36	Valuta naplate — Валути на наплата — Valuta poplata — Валути наплата

Roba pregledana — Прегледот на стоките го извршила
 Blago sta pregledana — Преглед робе извршила

1) _____

Primjedba — Забелешка — Pripona — Примедба

2) _____

Primo duplikat deklaracije — Дупликатот на декларацијата примам
 Prejel dvojni deklaracije — Примам дупликат декларације

DM. P. — M.

K. br.

19

(blagovnik — благајник)

ИСТОРИЈА
ОПРЕДЕЛА2. Број
Број
ШтеvilkaOBRAZAC VII
(420x305 mm)Робу ќе прегледати — Преглед на стоките ќе извршат
Благо бидејќи прегледано — Преглед робе извршено

1)

2)

Примател на декларација — Примател на примателот на декларацијата
Примател на декларација — Примател на примателот на декларацијата

адреса	7	Трговска куќа — Фирма на купувачот Фирма купца — Фирма купца	8	Надлежна народна банка — Надлежна народна банка Постојна народна банка — Надлежна народна банка	9	Паритет — Паритет — Паритет — Паритет
Намената држава — Земља намене	10	Земља наплате — Земља на наплатата — Држава поришала — Земља наплате	11	Број и година решења којим је одобрен привремен извоз Број и година на решението со којим је одобрен привремен извоз Штеvilka и тој одредба, с којом је одобрен привремен извоз Број и година решења којим је одобрен привремен извоз	12	13
Државата држава	14	Број обилежја — Број на обилежјето Штеvilka знака — Број обилежја	15	Број обилежја — Број на обилежјето Штеvilka знака — Број обилежја	16	17
Државата држава	18	Тарифен број и именување робе према Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и именување на стоките според Каринската тарифа и трговачки уобичајени назив на стоките Тарифна Штеvilka и именување блага по каринској тарифи и трговачки уобичајени назив блага Тарифен број и именување робе по Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе	19	Тарифен број и именување робе према Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и именување на стоките според Каринската тарифа и трговачки уобичајени назив на стоките Тарифна Штеvilka и именување блага по каринској тарифи и трговачки уобичајени назив блага Тарифен број и именување робе по Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе	20	21
ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	22	Вредност робе франко југословенска граница — Вредност на стоките франко граница — Вредност блага франко граница — Вредност робе франко граница	23	Вредност робе франко југословенска граница — Вредност на стоките франко граница — Вредност блага франко граница — Вредност робе франко граница	24	25
U валути — Во валути V валути — У валути	26	U динарима — Во динари V динари — У динарима	27	U динарима — Во динари V динари — У динарима	28	29
30	31	32	33	34	35	36

адреса	7	Трговска куќа — Фирма на купувачот Фирма купца — Фирма купца	8	Надлежна народна банка — Надлежна народна банка Постојна народна банка — Надлежна народна банка	9	Паритет — Паритет — Паритет — Паритет
Намената држава — Земља намене	10	Земља наплате — Земља на наплатата — Држава поришала — Земља наплате	11	Број и година решења којим је одобрен привремен извоз Број и година на решението со којим је одобрен привремен извоз Штеvilka и тој одредба, с којом је одобрен привремен извоз Број и година решења којим је одобрен привремен извоз	12	13
Државата држава	14	Број обилежја — Број на обилежјето Штеvilka знака — Број обилежја	15	Број обилежја — Број на обилежјето Штеvilka знака — Број обилежја	16	17
Државата држава	18	Тарифен број и именување робе према Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и именување на стоките според Каринската тарифа и трговачки уобичајени назив на стоките Тарифна Штеvilka и именување блага по каринској тарифи и трговачки уобичајени назив блага Тарифен број и именување робе по Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе	19	Тарифен број и именување робе према Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и именување на стоките според Каринската тарифа и трговачки уобичајени назив на стоките Тарифна Штеvilka и именување блага по каринској тарифи и трговачки уобичајени назив блага Тарифен број и именување робе по Каринској тарифи и трговачки уобичајени назив робе	20	21
ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	22	Вредност робе франко југословенска граница — Вредност на стоките франко граница — Вредност блага франко граница — Вредност робе франко граница	23	Вредност робе франко југословенска граница — Вредност на стоките франко граница — Вредност блага франко граница — Вредност робе франко граница	24	25
U валути — Во валути V валути — У валути	26	U динарима — Во динари V динари — У динарима	27	U динарима — Во динари V динари — У динарима	28	29
30	31	32	33	34	35	36

Потписујући примател наведене робе и обавезује се да ту је пријави извозној царинарници у року од 15 дана
по потписујући примател на наведене стоките и се обавезује да истите се и ту пријави на извозној
царинарници во рок од 15 дана
Потписујући примател наведене блага обавезује се да га истите в 15 дена пријави извозној царинарници
Потписујући примател наведене робе и обавезује се да истите се и ту пријави на извозној царинарници у року од
15 дана

(21) и ред 1. колони — линг и лингис на извозот
21 и ред 1. колони — линг и лингис на извозот

IZVOZNA CARINSKA DE
IZVOZNA CARINSKA A

DUPLIRATI OD 1—69

Redni broj imenovanja Redni broj na imenovanometo Zap. štov. imenovanja Red. broj imenovanja	70	23	Redni izvoz Redni broj na izvozot Redni izvoz Redni izvoz	24	Broj i opis koleta — Broj i opis na koletite Stevilo in opis tovarov — Broj i opis koleta	25
Broj zaključka Broj na zaključnot Stevilo zaključka Broj zaključka	84	28	Datum zaključka Datum na zaključnot Datum zaključka Datum zaključka	29	SR SAP u kojoj je roba proizvedena — CP SAP u kojoj se proizvode stonite SR SAP u kateri je izdelano blago — CP — SAP u kojoj je roba proizvedena	30
Jedinica mjere Eдиница на мера Merska enota Jedinica мере	31	Količina u jedinici mjere Količina vo единица на мера Količina v merski enoti Količina u jedinici мере	32	Težina robe u kilogramima — Тежина на стоните во нилограмима Teža blaga v kilogramih — Тежина робе у нилограмима	33	Brutto — Бруто — Bruto — Бруто
				Netto — Нето — Neto — Нето	34	Valuta naplate Valuta na naplatite Valuta poplata Valuta naplate
					35	

DUPLIRATI OD 1—69

Redni broj imenovanja Redni broj na imenovanometo Zap. štov. imenovanja Red. broj imenovanja	70	23	Redni izvoz Redni broj na izvozot Redni izvoz Redni izvoz	24	Broj i opis koleta — Broj i opis na koletite Stevilo in opis tovarov — Broj i opis koleta	25
Broj zaključka Broj na zaključnot Stevilo zaključka Broj zaključka	84	28	Datum zaključka Datum na zaključnot Datum zaključka Datum zaključka	29	SR SAP u kojoj je roba proizvedena — CP SAP u kojoj se proizvode stonite SR SAP u kateri je izdelano blago — CP — SAP u kojoj je roba proizvedena	30
Jedinica mjere Eдиница на мера Merska enota Jedinica мере	31	Količina u jedinici mjere Količina vo единица на мера Količina v merski enoti Količina u jedinici мере	32	Težina robe u kilogramima — Тежина на стоните во нилограмима Teža blaga v kilogramih — Тежина робе у нилограмима	33	Brutto — Бруто — Bruto — Бруто
				Netto — Нето — Neto — Нето	34	Valuta naplate Valuta na naplatite Valuta poplata Valuta naplate
					35	

DUPLIRATI OD 1—69

Redni broj imenovanja Redni broj na imenovanometo Zap. štov. imenovanja Red. broj imenovanja	70	23	Redni izvoz Redni broj na izvozot Redni izvoz Redni izvoz	24	Broj i opis koleta — Broj i opis na koletite Stevilo in opis tovarov — Broj i opis koleta	25
Broj zaključka Broj na zaključnot Stevilo zaključka Broj zaključka	84	28	Datum zaključka Datum na zaključnot Datum zaključka Datum zaključka	29	SR SAP u kojoj je roba proizvedena — CP SAP u kojoj se proizvode stonite SR SAP u kateri je izdelano blago — CP — SAP u kojoj je roba proizvedena	30
Jedinica mjere Eдиница на мера Merska enota Jedinica мере	31	Količina u jedinici mjere Količina vo единица на мера Količina v merski enoti Količina u jedinici мере	32	Težina robe u kilogramima — Тежина на стоните во нилограмима Teža blaga v kilogramih — Тежина робе у нилограмима	33	Brutto — Бруто — Bruto — Бруто
				Netto — Нето — Neto — Нето	34	Valuta naplate Valuta na naplatite Valuta poplata Valuta naplate
					35	

Robo pregledan — Прегледот на стоните то извршил
Blago za pregleda — Преглед робе извршил

1) —————

Примедба — Забелешка — Препомба — Примедба

2) —————
Pregled pripravljen — При прегледот приготвен
Pri pregledu pripravo — Прегледот приготвен

Primo duplikat deklaracije — Дупликаот на декларацијата примена
Prejel dvojni deklaracije — Примено дупликаот декларације

(M. P. — M. P.)

K. br

(blagorik — blagorik)

Петок, 20 август 1976

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Број 27 1976

РАЦИЈА
ПАРАЦИЈА

Број
Број
Штевилка

ОБРАЗАЦ VII/1
(420×305 mm)

72		26		75	
Тарифни број и именовање робе према Царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и наименовање на стоките според Царинската тарифа и трговски уобичајени назив на стоките Тарифна številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и наименовање робе по Царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе					
ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ		Вредност робе франко југословенска franka — Вредност на стоките франко jugoslovenska — Vrednost blaga franko jugoslovenska — Вредност робе франко jugoslovenska			
U valuti — Во валута V valuti — У валути	U dinarima — Во динари V dinarjih — У динарима				
36	37	38	39		
124(70)	137(83)	147(93)	156(102)		

72		26		75	
Тарифни број и именовање робе према Царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и наименовање на стоките според Царинската тарифа и трговски уобичајени назив на стоките Тарифна številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и наименовање робе по Царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе					
ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ		Вредност робе франко југословенска franka — Вредност на стоките франко jugoslovenska — Vrednost blaga franko jugoslovenska — Вредност робе франко jugoslovenska			
U valuti — Во валута V valuti — У валути	U dinarima — Во динари V dinarjih — У динарима				
36	37	38	39		
124(70)	137(83)	147(93)	156(102)		

72		26		75	
Тарифни број и именовање робе према Царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе Тарифен број и наименовање на стоките според Царинската тарифа и трговски уобичајени назив на стоките Тарифна številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и наименовање робе по Царинској тарифи и трговачки уобичајени назив робе					
ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ БЛАГА — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ		Вредност робе франко југословенска franka — Вредност на стоките франко jugoslovenska — Vrednost blaga franko jugoslovenska — Вредност робе франко jugoslovenska			
U valuti — Во валута V valuti — У валути	U dinarima — Во динари V dinarjih — У динарима				
36	37	38	39		
124(70)	137(83)	147(93)	156(102)		

Потписујем примаоц наведене робе и обавезујем се да њу је пријави излазној царинарници у року од 15 дана
 По потписујућем примаоцу на наведених сток и се обавезујем да их не и ти пријавим на излазној
 царинарници у року од 15 дана
 — Пријемцем примаоца наведене робе. Завезујем се да га бом в 15 днах пријави излазној царинарници
 Потписујем примаоц наведене робе и обавезујем се да њу је пријави излазној царинарници у року од
 15 дана

124 и потпис возача — миг и потпис на возачу
 216 и потпис превозника — миг и потпис возача

ARACIJA
IAAPACIJAЈАРОВИКО
УВАЊЕ И ПОВРОВА
С ВОДЕНИЦИ
И И ВОДЕНИЦИ2. Број
Број
ŠtevilkaOBRAZAC IX
(420×305 mm)Robu će pregleđati — Преглед на станиците не извршат
Blago lista pregledala — Преглед робо извршило

1)

2)

Задните стони — Podatki o splemenitemu blagu — Податки о сплемененој роби

(potpis primaoca deklaracije — потпис на примателот на декларацијата
robris prijavitelja deklaracije — потпис на примателот на декларацијата)

декларација	Turška kupa — Фирма на купувачот Firma kupa — Фирма купец	Nadležna narodna banka — Надлежна народна banka — Prihodna narodna banka — Надлежна народна банка	Paritet — Паритет — Pariteta — Паритет
25	7	8	9
Zemlja namjene — Земља на назначеност — Namembna država — Земља на meno		Zemlja naplate — Земља на наплата — Država poplaćila — Земља наплата	
12	37	13	40
тип содржини —	Роба се употребува самостојно — Стоките и се уплатуваат на царини- ницата — Blago se poplaćuje carinarnici — Роба се уплатува на царини- ницата	Број објекта — Број на објектот Številka znaka — Број објекта	19
17	51	18	19
Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Тарифен број и именовање на станиците според Царинската тарифа и трговски уобичајен назив на станиците Tarifni broj i imenovanje robe po Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe			
24	58		
34	35		
FAKTURNA VRIJEDNOST ROBE — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ FAKTURNA VREDNOST BLAGA — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ		Vrijednost robe franko jugoslavenska granica — Вредност на станиците franko jugoslavenska — Вредност блага franko jugoslavenska — Вредност робе franko jugoslavenska	
U valuti — Во валута V valuti — У валути		U dinarima — Во динари V dinarjih — У динарима	
35		36	
37		38	
120(56)		133(60)	
143(79)		152(68)	

АТОЦИ ЗА ВГРАДЕНИОТ ДОМАШЕН МАТЕРИЈАЛ
ОДАЦИ О УГРАДЕНИОМ ДОМАШЕМ МАТЕРИЈАЛУ

Jedinica mjera — Единица на мера Merska enota — Единица мера	Količina u jedinici mjera Количина во единиците на мера Količina v merski enoti Количина у единици мера	Valuta Valuta Valuta	FAKTURNA VRIJEDNOST ROBE — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ FAKTURNA VREDNOST BLAGA — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ
43	44	45	46
U valuti — Во валута V valuti — У валути		U dinarima — Во динари V dinarjih — У динарима	
46		47	
70		81	
84		108(60)	

Potvrđujem primitak navedene robe i obavezujem se da će se je prijaviti izlaznoj carinarnici u roku od 15 dana
Istovremeno prijavim na izlaznim stanicama i se obavezujem da istu robe i se prijavim na izlaznim
carinarnicama u roku od 15 dana
Potvrđujem prejem navedenoga blaga. Zavežujem se da će biti u 15 dana prijaviti izlaznoj carinarnici
Potvrđujem prijem navedene robe i obavezujem se da će se je prijaviti izlaznoj carinarnici u roku od 15 dana(Zig i potpis vozača — жиг и потпис на возачот
Zig и potpis prevoznika — жиг и потпис на возачот)

IZVOZNA CARINSKI
IZVOZNA CARINA

za izvoz robe s opleme
za izvoz na stonik od
za izvoz blaga z opleme
za izvoz robe sa opl

DUPLIRATI OD 1—55

PODACI O UGRADENOM DOMAĆEM MATERIJALU
PODACI O VDELANEM DOMAĆEM MATERIJALU

39	Red. br. imenovanja Red. br. na nam. Zap. št. imenovanja Redni broj namenovanih	40	Režim izvoza Režim na izvozot Režim izvoza Režim izvoza	41	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Tarifni broj i namenuvanje na stonike Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Tarifni broj i namenuvanje robe po Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe
42	SR — SAP u kojoj je roba proizvedena CP — CAP u kojoj se proizvode stonike SR — SAP, u kojoj je izdelano blago CP — CAP u kojoj je roba proizvedena	43		44	

DUPLIRATI OD 1—55

39	Red. br. imenovanja Red. br. na nam. Zap. št. imenovanja Redni broj namenovanih	40	Režim izvoza Režim na izvozot Režim izvoza Režim izvoza	41	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Tarifni broj i namenuvanje na stonike Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Tarifni broj i namenuvanje robe po Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe
42	SR — SAP u kojoj je roba proizvedena CP — CAP u kojoj se proizvode stonike SR — SAP, u kojoj je izdelano blago CP — CAP u kojoj je roba proizvedena	43		44	

DUPLIRATI OD 1—55

39	Red. br. imenovanja Red. br. na nam. Zap. št. imenovanja Redni broj namenovanih	40	Režim izvoza Režim na izvozot Režim izvoza Režim izvoza	41	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Tarifni broj i namenuvanje na stonike Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Tarifni broj i namenuvanje robe po Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe
42	SR — SAP u kojoj je roba proizvedena CP — CAP u kojoj se proizvode stonike SR — SAP, u kojoj je izdelano blago CP — CAP u kojoj je roba proizvedena	43		44	

DUPLIRATI OD 1—55

39	Red. br. imenovanja Red. br. na nam. Zap. št. imenovanja Redni broj namenovanih	40	Režim izvoza Režim na izvozot Režim izvoza Režim izvoza	41	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Tarifni broj i namenuvanje na stonike Tarifna številka in imenovanje blaga po carinski tarifi ter običajno trgovsko ime blaga Tarifni broj i namenuvanje robe po Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe
42	SR — SAP u kojoj je roba proizvedena CP — CAP u kojoj se proizvode stonike SR — SAP, u kojoj je izdelano blago CP — CAP u kojoj je roba proizvedena	43		44	

Robu pregledati — Прегледати на стоникот го извршиле
Blago sta pregledala — Преглед robe извршиле

1. _____

2. _____

Pregledu prisustvovala — При прегледот присуствувал
Pri pregledu navzoč — При прегледу присуствовао

Primo duplikat deklaracije — Дупликаот на декларацијата го примила
Prejel dvojni deklaracije — Приjelo duplikat deklaracije

K. br.

(Ulogajnik — blagajnik)

Primjedba — Заб.
Prispjeba — Прип.

(M. P. — M. P.)

RACIJA
I PARACIJA

правка
оде и поправка
поправка
и оправке

Број
Број
Штевица

OBRAZAC IX/1
(420x305 mm)

ЗА ВРАЌЕНИОТ ДОМАШЕН МАТЕРИЈАЛ
О УГРАБЕНОМ ДОМАШЕМ МАТЕРИЈАЛУ

43	Јединица мјера — Единица на мера Мерска епола — Јединица мере	44	Количина у јединици мјера Количина во единица на мера Количина в мерски епола Количина у јединици мере	45	Valuta Bazuta Valuta Bazuta	FAKTURNA VRIJEDNOST ROBE — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ FAKTURNA VREDNOST BLAGA — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	
						46	U valuti — Во валута V valuti — У валути
68		70		81	84	97(55)	106(55)

43	Јединица мјера — Единица на мера Мерска епола — Јединица мере	44	Количина у јединици мјера Количина во единица на мера Количина в мерски епола Количина у јединици мере	45	Valuta Bazuta Valuta Bazuta	FAKTURNA VRIJEDNOST ROBE — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ FAKTURNA VREDNOST BLAGA — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	
						46	U valuti — Во валута V valuti — У валути
68		70		81	84	97(55)	106(55)

43	Јединица мјера — Единица на мера Мерска епола — Јединица мере	44	Количина у јединици мјера Количина во единица на мера Количина в мерски епола Количина у јединици мере	45	Valuta Bazuta Valuta Bazuta	FAKTURNA VRIJEDNOST ROBE — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ FAKTURNA VREDNOST BLAGA — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	
						46	U valuti — Во валута V valuti — У валути
68		70		81	84	97(55)	106(55)

43	Јединица мјера — Единица на мера Мерска епола — Јединица мере	44	Количина у јединици мјера Количина во единица на мера Количина в мерски епола Количина у јединици мере	45	Valuta Bazuta Valuta Bazuta	FAKTURNA VRIJEDNOST ROBE — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ FAKTURNA VREDNOST BLAGA — ФАКТУРНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	
						46	U valuti — Во валута V valuti — У валути
68		70		81	84	97(55)	106(55)

Potvrđujem primitak navedene robe i obavezujem se da ću je prijaviti Izlaznoj carinarnici u roku od 15 dana
To potvrđujem prijemom na navedenite stonje i se obavezuem deka istate ne ж ги пријавам на излезната
carinarnica во рок од 15 дена
— Potvrđujem prejem navedenoga blaga. Zavezujem se da га bom в 15 dneх prijaviti Izlaznoj carinarnici
Potvrđujem prijem navedene robe и obavezujem se da ћу je prijaviti Izlaznoj carinarnici u roku od
15 dаna

(Zig i potpis vozača — зиг и потпис на возачот
Zig in potpis prevoznika — зиг и потпис возача)

VS 31

Carinarница izpostava — Царинарница изпостава
 Carinarница-vpostave — Царинарница испостава

zdenje broj:
 yenne broj:
 loeba st.:
 denje broj:

IZLAZNI LIST KONSIGNAC
ИЗЛЕЗЕН ЛИСТ НА КОНС
IZHODNI LIST KONSIGNAC
ИЗЛАЗНИ ЛИСТ КОНСИГ

3. dan 14 mjesec 16
 den 14 mesec 16

4. Podnositelj izlaznog lista — Подносилац на излезниот лист
 Vloznik izhodnega lista — Подносилац излезног листа

Posjednik konsignacijskog skladišta — Држител на консигнациониот склад — Imetnik konsignacijskega skladišča — Држалац консигнационог складишта		Strana tvrtka — Страна фирма	
20		6	
Ukupna vrijednost robe u valuti — Вкупна вредност на стоките во валута Skupna vrednost blaga u valuti — Укупна вредност робе у валути		Vrsta valute — Вид валута Vrsta valute — Врста валута	Roba se šalje — Стоките се упуштаат — Blago
32		44	10
Red. broj imenovanja Реден број именувања Zap. slov. Именување Ред. број именувања	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Тарифни број и именување на стоките според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стоките Tarifna številka in imenovanje blaga po Carinski tarifi ter običajni trgovski naziv blaga Тарифни број и именување робе по Царинској тарифи и трговски вообичаени назив робе		
13	14		
59	61		
21	22		
93	95		

DUPLIRATI OD 1—58

13	14	
59	61	
21	22	
93	95	

Primjedba — Забелешка

Carinski radnik — Царински работник — Carinski dolavec — Царински радник

[broj obilježja] — Број на обележјето — Številka znakov — Број обележја

(M. P.) — (M. P.)

Vozar — Возач — Prevoznik — Возач

OBRAZAC X
(420x305 mm)

ROBE
ЦИОНИТЕ СТОКИ
EGA BLAGA
ЦИОНЕ РОБЕ

2. Број
Број
Številka

Tuja firma — Страна фирма		Ukupan broj (imenovanja) — Вкупен број именкувања Skupno število imenovanj — Укупен број именкувања	
4		30	
11		12	
Prijamna carinarnica — Пријемна царинарница — Prevezna carinarnica — Пријемна царинарница		Rok predaје robe — Rok na predaњето на стоките — Rok izročitve blaga — Rok predaје robe	
16		20	
17		19	
24		28	
25		27	
26		28	
27		28	
28		28	
29		28	
30		28	
31		28	
32		28	
33		28	
34		28	
35		28	
36		28	
37		28	
38		28	
39		28	
40		28	
41		28	
42		28	
43		28	
44		28	
45		28	
46		28	
47		28	
48		28	
49		28	
50		28	
51		28	
52		28	
53		28	
54		28	
55		28	
56		28	
57		28	
58		28	
59		28	
60		28	
61		28	
62		28	
63		28	
64		28	
65		28	
66		28	
67		28	
68		28	
69		28	
70		28	
71		28	
72		28	
73		28	
74		28	
75		28	
76		28	
77		28	
78		28	
79		28	
80		28	
81		28	
82		28	
83		28	
84		28	
85		28	
86		28	
87		28	
88		28	
89		28	
90		28	
91		28	
92		28	
93		28	
94		28	
95		28	
96		28	
97		28	
98		28	
99		28	
100		28	

Примедба — Примедба

Datum predaја robe:
Datum na priјemot na stonite:
Datum preјања blaga:
Datum priјema robe:

(M. P.) (M. P.)

Carinski radnik priјamne carinarnice — Carinski radnik na priјemnata carinarnica
Carinski delavec prevezne carinarnice — Carinski rednik priјemne carinarnice

IZLAZNI LIST KONSIGNA
ИЗЛЕЗЕН ЛИСТ НА КОН
IZHODNI LIST KONSIGN
ИЗЛАЗНИ ЛИСТ КОНСИ

DUPLIRATI OD 1—58

Red. broj Imenovanje Реден број и наименовање Zap. Stev. Imenovanje Ред. број наименовање	Tarifni broj i imenovanje robe prema Carinskoj tarifi i trgovački uobičajeni naziv robe Тарифен број и наименовање на стовите според Царинската тарифа и трговски вообичаен назив на стовите Tarifna številka in imenovanje blaga po Carinski tarifi ter običajni trgovski naziv blaga Тарифен број и наименовање на роба по Царинској тарифи и трговски уобичајен назив на роба	
13	14	
59		61
21	22	
93		95

DUPLIRATI OD 1—58

13	14	
59		61
21	22	
93		95

DUPLIRATI OD 1—58

13	14	
59		61
21	22	
93		95

Carinski rednik — Царински работник — Carinski delavec — Царински радник

[Broj obilježja — Број на обележјето — Število znakov — Број обележја]

(M. P.) — (M. P.)

Vozak — Водач — Prevodnik — Возач

**КЕ РОБЕ
НАЦИОНАЛНИТЕ СТОКИ
СКОПЈЕ
СКОПЈЕ**

Број _____
Број _____
Штевилка _____

OBRAZAC X/1
420×305 mm

16 Количина у јединици мере Количина во единици на мере Количина в мерски ентити Количина у јединици мера	17 Тежина у килограмима Тежина во килограми Тежа в килограми Тежина у килограмима	18 — Колеба — Колеба — Товарки — Колеба		20 Вредност робе у валути Вредност на стоките во валути Вредност блага в валути Вредност робе у валути
		19 Број — Број Штевилка — Број	19 Облик и ознака — Форма и ознака — Облик и ознака — Облик и ознака	
72				82
24	25	26	27	28
106(59)				116(59) 126(79)

16	17	18	19	20
72				82
24	25	26	27	28
106(59)				116(59) 126(79)

16	17	18	19	20
72				82
24	25	26	27	28
106(59)				116(59) 126(79)

Датум пријема робе:
Датум на приемот на стоките:
Датум пријема блага:
Датум пријема робе:

(М. П.) (М. П.)

Службен радник пријамно царинарница — Службен работник на пријамно царинарница
Службен делавец превземно царинарница — Службен радник превземно царинарница

OBRAZAC XII
(310x203 mm)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕМНО УВЕЗЕНЕ РОБЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДРУЖУВАЊЕ НА ПРИВРЕМНО УВЕЗЕНИ И СТОНИ
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДРУЖИТЕЛЕН ЗАСАСНО УВЕЗЕНЕГА ВЛАСА
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА РАЗДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕМНО УВЕЗЕНЕ РОБЕ**

VS 25
1.

1. Carinarnica — *Carinarnica*
Carinarnica — *Carinarnica*
Carinarnica — *Carinarnica*

2. Izjava izdavaoca carinarnice (carinarnica)		3. Datum		4. Mesto		5. Podpis		6. Podpis		7. Podpis		8. Podpis		9. Podpis		10. Podpis		11. Podpis		12. Podpis		13. Podpis		14. Podpis		15. Podpis		16. Podpis		17. Podpis		18. Podpis		19. Podpis		20. Podpis		21. Podpis		22. Podpis		23. Podpis		24. Podpis		25. Podpis		26. Podpis		27. Podpis		28. Podpis		29. Podpis		30. Podpis		31. Podpis		32. Podpis		33. Podpis		34. Podpis		35. Podpis		36. Podpis		37. Podpis		38. Podpis		39. Podpis		40. Podpis		41. Podpis		42. Podpis		43. Podpis		44. Podpis		45. Podpis		46. Podpis		47. Podpis		48. Podpis		49. Podpis		50. Podpis		51. Podpis		52. Podpis		53. Podpis		54. Podpis		55. Podpis		56. Podpis		57. Podpis		58. Podpis		59. Podpis		60. Podpis		61. Podpis		62. Podpis		63. Podpis		64. Podpis		65. Podpis		66. Podpis		67. Podpis		68. Podpis		69. Podpis		70. Podpis		71. Podpis		72. Podpis		73. Podpis		74. Podpis		75. Podpis		76. Podpis		77. Podpis		78. Podpis		79. Podpis		80. Podpis		81. Podpis		82. Podpis		83. Podpis		84. Podpis		85. Podpis		86. Podpis		87. Podpis		88. Podpis		89. Podpis		90. Podpis		91. Podpis		92. Podpis		93. Podpis		94. Podpis		95. Podpis		96. Podpis		97. Podpis		98. Podpis		99. Podpis		100. Podpis																																																																																																																												
40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139	142	145	148	151	154	157	160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193	196	199	202	205	208	211	214	217	220	223	226	229	232	235	238	241	244	247	250	253	256	259	262	265	268	271	274	277	280	283	286	289	292	295	298	301	304	307	310	313	316	319	322	325	328	331	334	337	340	343	346	349	352	355	358	361	364	367	370	373	376	379	382	385	388	391	394	397	400	403	406	409	412	415	418	421	424	427	430	433	436	439	442	445	448	451	454	457	460	463	466	469	472	475	478	481	484	487	490	493	496	499	502	505	508	511	514	517	520	523	526	529	532	535	538	541	544	547	550	553	556	559	562	565	568	571	574	577	580	583	586	589	592	595	598	601	604	607	610	613	616	619	622	625	628	631	634	637	640	643	646	649	652	655	658	661	664	667	670	673	676	679	682	685	688	691	694	697	700	703	706	709	712	715	718	721	724	727	730	733	736	739	742	745	748	751	754	757	760	763	766	769	772	775	778	781	784	787	790	793	796	799	802	805	808	811	814	817	820	823	826	829	832	835	838	841	844	847	850	853	856	859	862	865	868	871	874	877	880	883	886	889	892	895	898	901	904	907	910	913	916	919	922	925	928	931	934	937	940	943	946	949	952	955	958	961	964	967	970	973	976	979	982	985	988	991	994	997	1000

DUPLIRATI OD 1-39

DUPLIRATI OD 1-39

(M. P.)
(M. P.)Podpisatelj deklaracije — Podpisatelj na deklaraciju
Declarant — Podpisatelj deklaracije

Carinski pečat — Carinski pečat — Carinski pečat — Carinski pečat

OBRAZAC XIV
210x290 mm1. VS 2. Саглажна - исправа — Царинарница - исправа
Саглажна - исправа — Царинарница - исправаLIST PROMJENE PODATAKA — ЛИСТ НА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ
LIST SPREMEMBE PODATKOV — ЛИСТ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА3. U
Isprava koja se ispravlja — Документ што се исправува
Listina, ki se popravlja — Документ који се исправаБрој и година
Број и година
Стеvilka in leto
Број и година4. VS 5. Datum
Datum
Datum
Datum

6		18		7	
Саглажни обвезник — Царински обвезник — Саглажни заведеник — Царински обвезник				Број и датум гjesења саглажнице — Број и датум на решението на царинарницата — Stevilka in datum odločbe saaglagnice — Број и датум решења царинарнице	
8		9		9	
Надлежна народна банка — Надлежна народна банка — Pristojna narodna banka — Надлежна народна банка				Број и датум закључка — Број и датум на заклучокот — Stevilka in datum zaključka — Број и датум закључка	
10	11	12	13	14	
Редни број именова Ред. бр. на именова Хар. бр. именова Редни број именова	Редни број именова Редни број на руб. Хар. бр. именова Редни број именова	NAZIV RUBRIKE — НАЗИВ НА РУБРИКАТА IME RUBRIKE — НАЗИВ РУБРИКЕ	Рангиран податак — Поранешен податак Рангиран податак — Рангиран податак	Нови податак — Нов податак Novi podatek — Нови податак	
23	26		28	41	
54	57		59	72	
85	88		90	103	
116	119		121(23)	134(36)	146(48)

DUPLIRATI OD 1—22

10	11	12	13	14	
23	26		28	41	
54	57		59	72	
85	88		90	103	
116	119		121(23)	134(36)	146(48)

(M. P.)
(M. P.)

(Carinski radnik — Царински работник — Carinski delavec — Царински радник)

Obrazac XV
419 x 294 mm
Presavijen:
208 x 294 mm

PRIJAVA ZA UVOZ I PROVOZ ROBE — PRIJAVA ZA UVOZ I PROVOZ NA STOKI
PRIJAVA ZA UVOZ I TRANSIT BLAGA — PRIJAVA ZA UVOZ I PROVOZ ROBE

Prijavljujem carinarnici u
H/ go prijavuвам на царинарницата во
Prijavljam carinarnici v
Пријављујем царинарница у

prijevozno sredstvo
превозното средство
prevozno sredstvo
превозно средство

s robom upisanom u ovoj prijavi
со стоките запишани во оваа пријава
z blagom, ki je vpisano v tej prijavi
са робом запишаном у овој пријави

Podnosim odgovarajuće isprave sa priloženim
Ги поднесувам соодветните исправи со приложените:
Prilagam ustrezne listine s prilogami:
Подносам одговарајќи исправи са приложенис

Predlažem da se roba primi u
Предлагам стоките да се примат во
Predlagam, da se blago prevzame v
Предлагам да се роба прими у

19 godne
година
ob.
године

sat.
час.
uri
час.

Vozar
Возар
Prevoznik
Возар

U
Bo
V
Y

(Zig)
(Жиг)

Carinarnica u
Царинарницата во
Carinarnica v
Царинарница у

usporedila je priložene
ги спореди приложените
je primerjala priložene
сравнила је приложене

Isprave s ovom prijavom i utvrdila da je stanje ispravno — neispravno
исправи со оваа пријава и ја најде состојбата исправна — неисправна
listine s to prijavom in je ugotovila, da je stanje v redu — da stanje ni v redu
исправи са овом пријавом и нашла стање исправно — неисправно

(naznačiti u čemu je neispravnost) — (да се назначи што е неисправно).
(navesti, kaj ni prav) — (назначити у чему је неисправност).

Robu smjestite u
Стоките да се сместат во
Blago spraviti v
Робу сместити у

Kontrolnik prijava
za uvoz i provoz robe
Контролник на пријавите
за увоз и провоз на стоки
Kontrolnik prijav
za uvoz in tranzit blaga
Контролник пријава
за увоз и провоз робе

Carinski radnik
Царински работник
Carinski delavec
Царински радник

Br.
Бр.
Štev.
Бр.

19 god.
год.
ob.
год.

(Zig)
(Жиг)

ПОДАЦИ О ПРИЈАВЛЈЕНОЈ РОБИ — ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЈАВЕНИТЕ СТОКИ
 ПОДАЦИ О ПРИЈАВЛЈЕНОМ ВЛАСУ — ПОДАЦИ О ПРИЈАВЛЈЕНОЈ РОБИ

Redni broj — Реден број Zaporedna številka — Реден број	Prijevozno sredstvo Превозно средство Prevozno sredstvo Превозно средство	Broj prijevozne isprave Број на превозната исправа Številka prevozne listine Број превозне исправа	КОЛЕТА — КОЛЕТИ TOVORKI — КОЛЕТА					brutto težina бруто тежина bruto težina козната тежа bruto težina	Naziv rob Назив на сто Imenovanje b Назив роб
			broj broj broj številka број	oblik форма oblika облик	marka марка znamka марка	numera нумера številka нумера			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Primopredaja robe od rednoga broja
 Примопредавањето на стоките од редниот број
 Prevzem in predaja blaga od zaporedne številke
 Примопредаја робе од редног броја

Za neispravnost prilaže se zapisnik br.
 За неисправност се прилага записникот бр.
 Za oporečno stanje se prilaга zapisnik št.
 За неисправност прилаже се записник бр.

do rednoga broja
 до редниот број
 do zaporedne številke
 до редног броја

od
 од
 z dne 19
 од

obavljena je dne
 е извршено на ден
 je bila opravljena d
 извршена је дан

год.
 године

Predao — Предавател
 Predal — Предавалац

POSTUPAK SA PRIJAVLJENOM ROBOV — ПОСТАПКА СО ПРИЈАВЕНИТЕ СТОРН
POSTOREK S PRIJAVLJENIM VLACOM — ПОСТУПАК СА ПРИЈАВЉЕНОМ РОБОМ

[illegible]

19. god. ob god. u vo u sati kojom prigodom utvrđeno je da je stanje ispravno. časot koqa sostojbata e nađena ispravna. uri. Pri te priliki je bilo ugođovljeno, da je blago u dobrem stanju. časova kojom prilikom je nađeno ispravno stanje.

Prímio. — Примател

Preyzel — Прималац

Pošto je carinarnica obavila usporedbu, primio sam duplikat prijave
 По извршеното споредување од страна на царинарницата, примив дупликат од пријавата
 Po primerjanju, ki ga je opravila carinarnica, sem prejel duplikat prijave
 По извршеном сравнењу од стране царинарнице, примио сам дупликат пријаве

br.	od	god.	sa svim priloženim ispravama, dne	godine
бр.	од	год.	со сите приложени исправи, на денот	година
št.	z dne	ob.	z vsemi priloženimi listinami, dne	ob.
бр.	од	године	са свим приложеним исправама, дана	године
u	sat i			
во	часот.			
у	uri			
	часова.			

Vozar
 Возар
 Prevoznik
 Возар

(Žig)
 (Жиг)

PRIJAVA ZA IZVOZ I PROVOZ ROBE
 ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ПРОВОЗ ТОВАРОВ
 PRIJAVA ZA IZVOZ I TRANZIT VLAGA
 ПРИЈАВА ЗА ИЗВОЗ И ПРОВОЗ РОБЕ

пријављује царинарници
и ги пријавува на царинарницата
carinarnici
пријављује царинарници _____

[illegible]

Podnositelj,
Подноситель,
Vložnik,
Подносилац:

Carinski radnik,
Царински работник,
Carinski delavec,
Царински радник;

Obrazac XVII
286 x 211 mm

ОТРЕГНА — ОБРАЧУНА CARINARNICA — ИСПРАТНА — ОТПРЕМНА ЦАРИНАРНИЦА

КОНТРОЛНИ ЛИСТ ОРЕМЕНЈИВАЊА — КОНТРОЛЕН ЛИСТ НА ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО Вр. — Бр. КОНТРОЛНИ ЛИСТ ОРЕМЕНЈИВАЊА Ст. — Бр.

CARINARNICI — ЦАРИНАРНИЦИ		Рок претиде до — Рок на предавање до Изодити до — Рок претиде до	
CARINARNICI — ЦАРИНАРНИЦИ		CARINARNICI — ЦАРИНАРНИЦИ	
1	Увозна цариска декларација (број и датум) Увозна цариска декларација (број и датум) Увозна цариска декларација (број и датум)		
2	Број и датум рјешенија којим је одобрен привремен увоз Број и датум на рјешението со кое е одобрен привремен увоз Својка и датум одлисте, с katero је бил дозволен забавен увоз Број и датум рјешенија којим је одобрен привремен увоз		
3	Увозник — Увозник		
4	Власник robe — Собственик на стоките Lastnik blaga — Власник robe		
5	Vista blaga — Vista на стоките		
6	Kolicina robe — Количина на стоките Koliki dio blaga — Количина robe		
7	Vrijednost robe — Вредност на стоките Vrijednost blaga — Вредност robe		
8	Zemlja podrijetla robe — Земља на потеклото на стоките Drzava izvori blaga — Земља порекла robe		
9	Proizvodna organizacija udruženog rada koja će robu oropmentiti odnosno koja je robu oropmentila Продоводна организација удруженог рада која ќе се изврши односно која је робу орорментила		
10	Vista i kolicina robe koja će se dobiti oropmentivanjem Vista i kolicina blaga, ki bo dobijena z oropmentivanjem Vista i kolicina robe koja ne će dobiti oropmentivanjem		
11	Број и датум пријаве о склопеном посла извоза услуга орорментивања Број и датум на пријавата на окупача робота на мово на усауи на обла-		
12	Број и датум пријаве о окупача робота извоза стоките орорментивања Број и датум пријаве о окупача робота извоза услуга орорментивања		
13	Прилог — Прилог Грнго — Грнго		
14	Податок о обављеној контроли код пријавне царинарнице Податок о извршеној контроли код пријавне царинарнице Податок о извршеној контроли код пријавне царинарнице		
15	Напомена — Напомена Општина — Општина		

1. Navedena roba upućuje se toj carinarnici da bi se provele odgovarajuće mjere carinskoga nadzora i kontrole za vrijeme oropmentivanja na području te carinarnice.
Navedeno blago se pošilja oropmentiti carinarnici, da oropvi izvozne usluge carinskoga nadzora i kontrole u čemu se ho na vrijeme oropmentiti oropmentivati.
Navedena roba upućuje se toj carinarnici radi sprovođenja odgovarajućih mera carinskoga nadzora i kontrole u čemu se ho na vrijeme oropmentiti oropmentivati.
Navedena roba upućuje se toj carinarnici radi sprovođenja odgovarajućih mera carinskoga nadzora i kontrole u čemu se ho na vrijeme oropmentiti oropmentivati.
Navedena roba upućuje se toj carinarnici radi sprovođenja odgovarajućih mera carinskoga nadzora i kontrole u čemu se ho na vrijeme oropmentiti oropmentivati.

Дис — Датум — Дис — Датум
Увозник — Увозник
CARINARNICI — ЦАРИНАРНИЦИ
CARINARNICI — ЦАРИНАРНИЦИ

Службено
210 x 148 mm

БРОДСКА КНИЖА
БРОДСКА КНИЖА
БРОДСКА КНИЖА
БРОДСКА КНИЖА

1	Име и презиме Корисник	2	Место издана робе Крај наместителне блага Место на извозу на сто- вара	3	Датум издана робе Крај наместителне блага Место на извозу на сто- вара	4	Робилјак робе Исправач на стоките Робилјател Помошник робе	5	Врста робе Врста блага Врста робе	6	Број колета Број на колетите Број колета	7	Тезина Теза Тезина	8	Место издана робе Крај наместителне блага Место на извозу на сто- вара	9	Количина издана робе Количина наместителне блага Количина издана робе	10	Датум издана робе Крај наместителне блага Место на извозу на сто- вара	11	Примач робе Примач Примач на стоките
---	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--------------------------	---	---	---	---	----	---	----	--

Образец XXI
210 x 148 mm

Отпремни железнички kolodvor
Испратна железничка станица
Odpravna železniška postaja
Отпремна железничка станица

Rok predaje robe
Рок на предавањето на стоките
Rok za izročitev blaga
Рок предаје робе

PROVOZNA CARINSKA ROBA
ПРОВОЗНИ ЦАРИНСКИ СТОКИ
TRANZITNO CARINSKO BLAGO
ПРОВОЗНА ЦАРИНСКА РОБА

Prijavite carinarnici
Да и се пријават на царинарницата
Prijaviti carinarnici
Пријавити царинарници

Prijava za uvoz i provoz robe br.	od	197
Пријава за увоз и провоз на сток бр.	od	197
Prijava za uvoz in tranzit blaga št.	z dne	197
Пријава за увоз и провоз робе бр.	od	197

Carinske plombe	komada	broj
Царински пломби	парчиња	број
Carinske plombe	kosov	stevilka
Царински пломбе	комада	број

Željeznički radnik,
Железнички работник,
Železniški delavec,
Железнички радник,

/М.Р./
/М.П./

Carinski radnik,
Царински работник,
Carinski delavec,
Царински радник,

Отпремни железнички kolodvor
Испратна железничка станица
Odpravna železniška postaja
Отпремна железничка станица

Rok predaje robe
Рок на предавањето на стоките
Rok za izročitev blaga
Рок предаје робе

UVOZNA CARINSKA ROBA
УВОЗНИ ЦАРИНСКИ СТОКИ
UVOZNA CARINSKO BLAGO
УВОЗНА ЦАРИНСКА РОБА

Prijavite carinarnici
Да и се пријават на царинарницата
Prijaviti carinarnici
Пријавити царинарници

Prijava za uvoz i provoz robe br.	od	197
Пријава за увоз и провоз на сток бр.	od	197
Prijava za uvoz in tranzit blaga št.	z dne	197
Пријава за увоз и провоз робе бр.	od	197

Carinske plombe	komada	broj
Царински пломби	парчиња	број
Carinske plombe	kosov	stevilka
Царински пломбе	комада	број

Željeznički radnik,
Железнички работник,
Železniški delavec,
Железнички радник,

/М.Р./
/М.П./

Carinski radnik,
Царински работник,
Carinski delavec,
Царински радник,

Број контролника
Број на контролникот
Številka kontrolnika
Број контролника

POSEBAN ROBNJI MANIFEST ZA CARINSKU ROBU
ПОСЕБЕН СТОПОВЕН МАНИФЕСТ ЗА ЦАРИНСКИ СТОП
POSEBEN BLAGOVNI MANIFEST ZA CARINSKO BLAGO
ПОСЕБАН РОФНИ МАНИФЕСТ ЗА ЦАРИНСКУ РОБУ

Datum _____
 Datum _____
 Datum _____
 Datum _____
 Aerodrom iskrcanja _____
 Aerodrom na istovarot _____
 Letalište izkrcanja _____
 Aerodrom iskrcaja _____

Robu preuzeo na prijevoz,
Стоните ги презел на превоз,
Blago prevzel za prevoz,
Робу преузео на превоз,

Ovjerovljuje otpremna carinarnica,
Zaверува испратната царинерница,
Oвeрja одправна carinarnica,
Oвeрaвa отпремна царинарница.

/pečat i potpis vozara/
/печат и потпис на возарот/
/pečat in podpis prevoznika/
/печат и потпис возара/

/pečat i potpis carinskog radnika/
/печат и потпис на царинскиот работник/
/pečat in podpis carinskega delavca/
/печат и потпис царинског радника/

Roba je iz ovoga manifesta prijavljena carinarniči
na temelju prijave za uvoz i provoz robe br. _____
od _____, redni broj _____

Stonite po ovoj manifesti i sa prijavani na carinarnici
na prijavu za uvoz i prevoz na stoni br. _____
od _____, radan broj _____
Blago po tem manifestu je bilo prijavljeno carinarnici
po prijavi za uvoz in tranzit blaga st. _____
z dne _____, zaporedna številka _____

Роба по овом манифесту пријављена је паринарници по
пријави за увоз и провоз робе бр. _____
оде _____, редни број _____

Овјеровљује пријемна царинарница,
Заварува приемната царинарница,
Овјерја превземна царинарница,
Овјерава пријемна царинарница,

/pečat i potpis carinskog radnika/
/печат и потпис на царинскиот работник/
/pečat in podpis carinskega delavca/
/печат и потпис царинского радника/

ДЕКЛАРАЦИЈА
ДЕКЛАРАЦИЈАOBRAZAC XXIV-
420x335 mm— ЗА КОНЕЧНО ЦАРИНЕЊЕ НА КОНСИГНАЦИОНИ
БЛАГА — ЗА КОНЕЧНО ЦАРИНЕЊЕ КОМСИГНА-
РОБЕБрој
Број
Број
БројЗа извоз
За увоз
За прелазод
до
додо
до
доGODINA
ГОДИНА
LETO
ГОДИНАSAT
ЧАС
URA
ЧАСПотпис и печат декларатора
Потпис на представнику на декларатора
Потпис и печат декларатора
Потпис декларатора

7	Nadležna narodna banka Надлежна народна банка Ratodolna narodna banka Надлежна народна банка	30	8	Paritet — Паритет — Pariteta — Паритет	9	Укупна вредност робе и валута за извоз Укупна вредност на стоките во валута за извоз Укупна вредност робе и валута за извоз Укупна вредност робе и валута за извоз	33	
14	Zemlja podrijetla Земља на потекло Država iz koja Земља порекла	56	15	Укупан број именованих Укупан број на именованих Укупан број именованих	16	Укупна продажна вредност робе и валута Укупна продажна вредност на стоките во валута Укупна продажна вредност робе и валута Укупна продажна вредност робе и валута	61	
20	Резерва за царинско евидентирање Датум за царинско евидентирање Датум за царинско евидентирање	90	21	Резерва за извоз Датум за извоз Датум за извоз Датум за извоз	22	Такса и порези на робе Такса во паре според таблицу Такса и порези на робе Такса у новцу по табели	92	
						23	Наčin плаћања царинских резерва Начин на плаћање на царинските резерви Начин плаћања царинских резерва Начин плаћања царинских резерва	93 (14)

Имени назив робе Имени назив на стоките	Тарифна številka in običajno трговско име блага Тарифни број и трговачки уобичајени назив робе	Тарифна ставка Особа за извоз Особа за увоз Особа за прелаз Особа за извоз	Царинска стопа Царинска ставка Царинска стопија Стопа царине
29	30	31	
49	58	69	
KORISNIK КОРИСНИК UPORABNIK КОРИСНИК	Шифра робе за физичке особе — Шифра на стоките за физички лица — Шифра блага за физичке особе — Шифра робе за физичка лица		
38	39	40	41
108 (14)	115 (21)	118 (24) 120 (26)	

29	30	31
49		69
38	39	40
108 (14)	115 (21)	118 (24) 120 (26)

VS 33

UVOZNA CAR УВОЗНА ЦАРИ

 ZA KONAČNO CARINJENJE KONSIGNAC
 2 STOKI — ZA KONAČNO CARINJENJE KON

DUPLIRATI OD 3—13

Redni broj opisivanja Redni broj na namenuštanju Zahtevani broj opisivanja Redni broj namenuštanja	Jed. mere Ed. na mera Merska enota Jed. mera	KOLIČINA U JEDINICI MERE KOLIČINA VO JEDINICI NA MERA KOLIČINA V MERSKI ENOTI KOLIČINA U JEDINICI MERE	Neto težina u kilogramima Neto težina vo kilogrami Neto toža, u kilogramih Neto težina u kilogramima	Carinska osnovica Carinska osnovica Carinska osnova Carinska osnovica	Tarifni broj i trgov Tarifen broj i t
24	25	26	27	28	
14	16	18	28	39	
Iznos p.p. pristojaba u dinarima Iznos na p.z. davacki vo dinari Znesek p. davščin k. z. v dinarjih Iznos p.l. davčina u dinarima	Posebna taksa Posebna taksa Posebna taksa	Režim uvoza Režim na uvozot Režim uvoza Režim uvoza	VREDNOST ROBE U VALUTI — ВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ВО ВАЛУТА VREDNOST BLAGA V VALUTI — ВРЕДНОСТ РОБЕ У ВАЛУТИ za razduženje za razdolživanje za razdolžitev za razduženje	prodatna prodajna prodajna prodajna	Vrijednost robe u dinarima franko jugo- slavenska granica — Вредност на сто- ките во динари франко-југо-граница — Vrednost blaga v dinarjih franko jugo- meja — Вредност робе, у динарима франко југо-граница
32	33	34	35	36	37
63	71	74	76	87	98

VS 33 DUPLIRATI OD 3—13

24	25	26	27	28	
14	16	18	28	39	
32	33	34	35	36	37
63	71	74	76	87	98

VS 33 DUPLIRATI OD 3—13

24	25	26	27	28	
14	16	18	28	39	
32	33	34	35	36	37
63	71	74	76	87	98

 Примо дупликат декларације
 Дупликат на декларацијата примид
 Првот двојник декларације
 Примо дупликат декларације

 Примедба
 Забелешка
 Примедба
 Примедба

ДЕКЛАРАЦИЈА **ДЕКЛАРАЦИЈА**

OBRAZAC XXIV/1
 420x305 mm

 — ЗА КОНЕЧНО ЦАРИНЕЊЕ НА КОНСИГНАЦИОНИ
 БА ВЛАГА — ЗА КОНАЧНО ЦАРИНЕЊЕ КОНСИГНА-
 РОБЕ

 Број
 Број
 Штемпала
 Број

Ime naziv robe Име назив на стоките	Tarifna številka in običajno trgovsko ime blaga Тарифни број и трговачки уобичајени назив робе	Тарифна ставка Основа за пресметување на царинската ставка Основа за пресметување повисоки царински стопи Основа за пресметување повисоки царински стопи	Царинска стопа Царинска ставка Царинска стопа Стопа царине
29	30	31	
49	58	59	
KORISNIK КОРИСНИК УПРАВНИК КОРИСНИК	Šifra robe za fizičke osobe — Шифра на стоките за физички лица — Šifra blaga za fizičke osebe — Ши- фра робе за физичка лица		
38	39	40	41
108 (14)	115 (21)	118 (24) 120 (26)	
29	30	31	
49	58	59	
38	39	40	41
108 (14)	115 (21)	118 (24) 120 (26)	
29	30	31	
49	58	59	
38	39	40	41
108 (14)	115 (21)	118 (24) 120 (26)	

Obrazac XIX
210 x 148 mm

БРОДСКА КНИЖИГА
БРОДСКА КНИГА
ЛАДИЈСКА КНИЖИГА
БРОДСКА КНИГА

1	Redni broj - Редни број	
2	Mjesto utovara robe Mesto na hitcepot na sto- kred nalozitve blaga Mesto ytozapa robe	
3	Datum utovara robe Datum na hitcepot na sto- Mesto nalozitve blaga Datum ytozapa robe	
4	Poziljač robe Испазач на стонит Poziljatelj Помиланец robe	
5	Vista robe Vista blaga Vista robe	
6	Broj koleta Stavilo tovorikov Broj kometa	
7	Tezina Tezina Tezina	
8	Mesto latovara robe Mesto na hitcepot na sto- kred nalozitve blaga Mesto ytozapa robe	
9	Kolicina latovarene robe Kolicina razlozenege blaga	
10	Datum latovara robe Datum na hitcepot na sto- Mesto nalozitve blaga Datum ytozapa robe	
11	Primalac robe Primalac na stonit Primalac robe	

587.

Врз основа на член 223 став 2 и член 248 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката за отворање на железничко-царински магазини, царински складишта, царински сместувалишта и кон-сигнациони складишта; начинот на спроведувањето на мерките на царинскиот надзор над стоките сместени во царинските магазини, царинските складишта, железничко-царинските магазини, царинските складишта, царинските сместувалишта, и други простории и простори, и над стоките што се излагаат на меѓународни саеми и изложби и начинот на водењето на евиденцијата за тие стоки; посебната постапка за царинење на стоките сместени во кон-сигнационите складишта и начинот на водењето на евиденцијата за тие стоки и посебните мерки на царинскиот надзор во слободните царински зони.

Член 2

Ако за сместување и ракување со некои стоки се пропишани посебни услови, царинарницата ќе одобри сместување на стоките во просториите и просторите од член 1 на овој правилник, само ако се исполнети тие услови.

I. Царински магазини и царински складишта

Член 3

Царинскиот магазин односно царинскиот склад мора да биде обележен со табла со натпис: „Царински магазин“ односно „Царински склад“ и со називот на царинарницата на која магазинот односно складот ѝ припаѓа.

Месгата за царинските складишта ги одредува царинарницата, во спогодба со железничката станица и со лучката односно пристанишната организација на здружен труд.

Член 4

Во царинскиот магазин односно на царинскиот склад стоките се примаат од возачот, врз основа на пријавата за увозот и провозот на стоките.

За стоките сместени во царинскиот магазин односно на царинскиот склад се води магацинска книга, според образецот што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел (Образец I).

Член 5

Стоките сместени во царинскиот магазин односно на царинскиот склад можат да се подигнат по извршеното царинење, ако според решението на царинарницата ѝ се упатуваат на друга царинарница, ако царинарницата, на барање на странката, го одобри сместувањето на тие стоки на некое друго место надвор од царинскиот магазин односно склад, или ако стоките се враќаат во странство.

Во случаите од став 1 на овој член, царинарницата ги запишува во соодветните рубрики на магацинската книга бројот и датумот на исправата врз основа на која стоките се подигнати од царинскиот магазин односно од царинскиот склад.

Член 6

Стоките се примаат и се издаваат од царинскиот магазин или од царинскиот склад во времето што ќе го определи царинарницата, во спогодба со железничката станица или со лучката односно пристанишната организација на здружен труд.

II. Железничко-царински магазини

Член 7

Просториите за железничко-царински магазин ги опфаќува железничката станица, во согласност со царинарницата. За почетокот на работата на железничко-царинскиот магазин е потребно одобрението од царинарницата.

Одобрението од став 1 на овој член царинарницата го дава ако со преглед утврди дека просториите се погодни за сместување на стоки и дека се исполнети условите за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Секој влез во железничко-царинскиот магазин мора да има две различни брави. Клучот од едната брава го држи царинарницата а од другата — железничката станица.

Член 8

Во железничко-царинскиот магазин можат да се сместуваат исклучително увозни царински стоки, домашни стоки оцаринети за извоз и стоки што се провозуваат.

Член 9

Во железничко-царинскиот магазин стоките се сместуваат врз основа на пријава за увоз и провоз на стоките односно извозна царинска декларација.

Податоците за стоките што се сместени во железничко-царинскиот магазин се запишуваат во магацинската книга, што ја води царинарницата.

Член 10

Стоките сместени во железничко-царинскиот магазин можат да се подигнат по извршеното царинење, ако според решението на царинарницата ѝ се упатуваат на друга царинарница, ако царинарницата, на барање на странката, одобри сместување на тие стоки на некое друго место надвор од железничко-царинскиот магазин, или ако стоките се враќаат во странство.

Во случаите од став 1 на овој член, железничката станица ги запишува во соодветните рубрики на магацинската книга бројот и датумот на исправата врз основа на која стоките се подигнати од железничко-царинскиот магазин.

III. Царински складишта

Член 11

На барање на организацијата на здружен труд чиј предмет на работењето е складирањето на стоки, одобрение за отворање на царинско складиште издава царинарницата во чие седиште односно седиште на нејзината организациона единица ќе се отвори царинското складиште.

Кон барањето за отворање на царинско складиште се поднесува:

1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд за предметот на работењето на подносителот на барањето;

2) скица и технички опис на просториите и просторите наменети за царинско складиште;

3) изјава на подносителот на барањето дека се обезбедени просториите и инвентарот потребни за спроведување на мерките на царинскиот надзор и на царинењето на стоките во царинското складиште.

Член 12

Пред давањето на одобрението за отворање на царинското складиште, царинарницата формира комисија, која со преглед на просториите и просторите наменети за царинското складиште, утврдува дали тие простории и простори се погодни за сместување на царински стоки и дали се обезбедени услови за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од претседател и два члена, што ги именува царинар-

ницата од редовите на работниците на царинарницата.

Комисијата за својот наод составува записник во три примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, а третиот му се доставува на подносителот на барањето (во натамошниот текст: држателот на складиштето).

Условите под кои на царинарницата ѝ се ставаат на располагање просториите и инвентарот потребни за спроведување на мерките на царинскиот надзор и за царинење на стоките во царинското складиште, се регулираат со посебен договор помеѓу држателот на складиштето и царинарницата.

Член 13

Царинското складиште мора да биде обележено со табла на која е испишан натписот: „Царинско складиште“ и називот на држателот на складиштето.

Секој влез во просториите и просторите на царинското складиште во кои се сместуваат царински стоки, мора да биде под непосреден царински надзор или мора да има две различни брави. Клучот од едната брава го држи царинарницата, а од другата — држателот на складиштето.

Член 14

Во царинското складиште можат да се сместуваат увозни неоцаринети стоки, домашни стоки оцаринети за извоз и стоки што се провозуваат.

На отворениот простор на царинското складиште можат да се сместуваат преобемни и кабести стоки, како и стоки што поради своите својства не се погодни за сместување во затворени простории.

Другите стоки можат да се сместуваат на отворен простор на царинското складиште само со претходно одобрение на царинарницата.

Држателот на складиштето е должен стоките од став 1 на овој член да ги држи одвоено и видно да ги обележи со соодветен натпис.

Член 15

Истоварот, преносот и сместувањето на стоките во царинското складиште се врши, и тоа на:

1) истовар на стоки од брод или воздухоплов — врз основа на манифест, односно извод од манифестот, а пренос и сместување на стоки во царинското складиште — врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки;

2) стоки упатени во складиште — врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки и превозна исправа;

3) стоки што се преместуваат од царинскиот магазин, од царинскиот склад, од железничко-царинскиот магазин, од царинското сместувалиште или од друго царинско складиште — врз основа на решение на царинарницата;

4) домашни стоки оцаринети за извоз — врз основа на извозна царинска декларација.

Пријавата за увоз и провоз на стоки се поднесува до царинарницата најдоцна до 12 часот наредниот ден од денот на пристигањето на стоките.

Член 16

Во царинското складиште е дозволено, со претходно одобрение и под надзор на царинарницата: денагурирање, алкохолизирање, прерадување, сортирање, чистење и вршење на други работи во врска со одржувањето на стоките.

По извршувањето на некое од дејствијата од став 1 на овој член, држателот на складиштето е должен да состави записник во два примерока во кој ги внесува податоците за извршеното дејствие. Записникот го зазерува царинарницата и еден примерок задржува, а другиот го пригата кон евиденцијата за стоките што се води во царинското складиште.

Член 17

Увозните неоцаринети стоки што се сместени во царинското складиште можат:

1) увозно да се оцаринат;

2) да се упатат до друга царинарница заради царинење;

3) да се пренесат во друго царинско складиште, царинско сместувалиште, царински магазин, царински склад, консигнационо складиште или во слободна царинска зона;

4) да се упатат на саеми или изложби заради излагање;

5) да се вратат во странство.

Домашните стоки оцаринети за извоз што се сместени во царинско складиште, можат:

1) да се упатат во странство;

2) да се пренесат во друго царинско складиште или во слободна царинска зона;

3) да се пуштат во слободен промет.

Провозните стоки што се сместени во царинско складиште, можат:

1) да се упатат во странство;

2) да се пренесат во друго царинско складиште или во слободна царинска зона;

3) увозно да се оцаринат.

Член 18

Држателот на складиштето е должен да води евиденција за влегувањето на стоките во царинското складиште и за излегувањето на стоките од складиштето.

За стоките сместени во царинското складиште се води магазинска книга на Образецот I, или картотека со податоци од магазинската книга.

IV. Царински сместувалишта

Член 19

На барање на организацијата на здружен труд, одобрение за отворање на царинско сместувалиште издава царинарницата во чие седиште, односно во седиште на нејзината организациона единица ќе се створи царинското сместувалиште.

Пред давањето на одобрението за отворање на царинското сместувалиште, царинарницата формира комисија, која со преглед на просториите и просторите што се наменети за сместување на стоките, утврдува дали тие простории и простори се погодни за сместување на стоките и дали се обезбедени услови за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Комисијата од став 2 на овој член се состои од претседател и два члена што ги именува царинарницата од редот на работниците на царинарницата.

Комисијата за својот наод составува записник во три примероци, од кои два задржува царинарницата, а еден му предава на подносителот на барањето (во натамошниот текст: држателот на царинското сместувалиште).

Член 20

Секој влез во просториите на царинското сместувалиште во кои се сместени царинските стоки, мора да има две различни брави. Клучот од едната брава го држи царинарницата а од другата — држателот на сместувалиштето.

Член 21

Увозните стоки се сместуваат во царинското сместувалиште врз основа на одобрение, што на барање на држателот на царинското сместувалиште го донесува царинарницата.

Во барањето мора да се означат видот и количината на стоките што се сместуваат во царинското сместувалиште.

Член 22

На увозните стоки, сместени во царинското сместувалиште, можат да се преземаат, по претходно одобрение на царинарницата, и во присуство на царинскиот работник, само мерки и дејствија што се нужни за нивното чување.

Член 23

Од царинското сместувалиште стоките можат да се подигнат по завршеното царинење, да се вратат во странство или да се пренесат во царинското складиште, консигнационото складиште, царинскиот магазин или на царинскиот склад.

Царинските стоки можат да се пренесат и во друго царинско сместувалиште на истиот држател, со тоа што вкупниот рок на лежењето во двесте сместувалишта да не може да биде подолг од рокот определен во член 226 став 2 на Царинскиот закон.

Член 24

Царинарницата е должна да изврши преглед на состојбата на стоките во царинското сместувалиште најмалку еднаш во два месеца.

За стоките сместени во царинските сместувалишта царинарницата води посебна магацинска книга.

V. Консигнационни складишта

Член 25

Консигнационно складиште за сместување на увозни царински стоки што се сопственост на странска фирма, наменети за продажба на југословенскиот пазар, може да отвори само организација на здружен труд регистрирана за работи на застапување на странски фирми, што склучила договор за застапување и држење консигнационно складиште со странска фирма чии стоки ги држи на консигнационото складиште (во натамошниот текст: држателот на консигнационото складиште).

Со стоките од консигнационото складиште не можат исклучиво да се снабдуваат основните организации на здружен труд во состав на држателот на консигнационото складиште.

Член 26

Консигнационно складиште може да се отвори во местото во кое е седиштето на царинарницата или на нејзина организациона единица.

Во оправдани случаи, царинарницата може да одобри отворање на консигнационно складиште и надвор од местото во кое е седиштето на царинарницата односно на нејзина организациона единица.

Трошоците на царинењето на стоките во консигнационото складиште од став 2 на овој член, се наплатуваат согласно член 251 став 2 на Царинскиот закон.

Член 27

Кон барањето за отворање на консигнационно складиште се поднесува:

1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд за запишувањето на правата на организацијата на здружен труд за вршење на работите на застапување на странски фирми;

2) заверен превод на договорот за застапување на странската фирма;

3) заверен превод на договорот за држење на консигнационно складиште — ако држењето на консигнационото складиште не е предвидено со договорот за застапувањето;

4) скица и технички опис на просториите и просторите наменети за консигнационно складиште.

Кон заверените преводи на договорите од точ. 2 и 3 на став 1 на овој член држателот на консигнационото складиште ги поднесува на увид и вивните оригинали.

Член 28

Пред давањето на одобрението за отворање на консигнационно складиште комисијата што ја именува царинарницата, со преглед на просториите и просторите наменети за консигнационно складиште, утврдува дали тие простории и простори се погодни за сместување на царински стоки и дали во целост се обезбедени условите за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од претседател и два члена што ги именува царинарницата од редот на работниците на царинарницата.

Комисијата е должна да изврши преглед на просториите и просторите наменети за консигнационно складиште во рок од десет дена од денот на поднесувањето на барањето за отворање на консигнационото складиште.

Член 29

Врз основа на барањето и исправите од член 27 на овој правилник и записникот на комисијата за извршениот преглед на просториите и просторите наменети за консигнационно складиште, царинарницата донесува решение за одобрување на отворањето на консигнационото складиште.

Решението мора особено да ги содржи називот на странската фирма чии стоки се сместуваат во консигнационото складиште, вид на стоките и вкупната вредност до која се одобрува сместувањето на стоките во консигнационото складиште.

Вредноста на стоките се искажува во видот на странската валута по која според девизните прописи се врши пресметувањето со странската фирма.

Постапката по барањето за отворање на консигнационно складиште е итна.

Член 30

Ако држателот на консигнационото складиште бара проширување или преселување на консигнационото складиште во други простории и простори, кон барањето е должен да поднесе:

1) препис на решението со кое е одобрено отворањето на консигнационото складиште;

2) скица и технички опис на просториите и просторите наменети за консигнационно складиште.

Врз постапката за проширување и преселување на консигнационото складиште согласно ќе се применат одредбите на овој правилник за постапката за отворање на консигнационно складиште.

Член 31

Ако држателот на консигнационото складиште бара промена на вкупната вредност и на асортиманот на стоките во консигнационото складиште, кон барањето е должен да поднесе:

1) препис на решението со кое е одобрено отворањето на консигнационото складиште;

2) препис и превод на новиот договор за држење на консигнационото складиште, односно анекс кон договорот за зголемување на вкупната вредност и за промената на асортиманот на стоките во консигнационото складиште.

Кон преписот на договорот од точка 2 на став 1 на овој член, држателот на консигнационото складиште го поднесува на увид и неговиот оригинал.

Врз основа на барањето и приложените исправи, царинарницата донесува решение за одобрение на промената на вкупната вредност и на асортиманот на стоките во консигнационото складиште.

Вкупната вредност од став 1 на овој член нема да се менува ако е во прашање привремено зголемување на вредноста на стоките во консигнационото складиште, не подолго од 45 дена, поради предвидени испорачки на стоки од поголема вредност.

Како промена на асортиманот на стоките, во смисла на став 1 на овој член, се смета промената на вилот (на изборот) на стоките што се сместуваат во истите простории и простори на веќе отворено консигнационно складиште.

Член 32

Ако странската фирма со договор или налог ја менува вредноста на одделни видови стоки, држателот на консигнационото складиште ѝ поднесува на царинарницата барање за измена на вредноста, кон кое го прилага и договорот или налогот.

Царинарницата може да одобри само измена на вредноста на целокупната количина на истоимени стоки од ист квалитет што во моментот на поднесувањето на барањето се наоѓаат во консигнационото складиште.

Врз основа на барањето од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за промена на вредноста на одделни видови стоки во консигнационото складиште, во кое, покрај другото, означува од кој момент важи новата вредност. Новата вредност не може да се однесува на стоките што се продадени од консигнационото складиште до моментот на поднесувањето на барањето за измена на вредноста.

За стоките чија поединечна вредност зависи од условите што не се познати во моментот на сместувањето на стоките во консигнационото складиште, конечната цена се утврдува во смисла на член 266 став 5 на Царинскиот закон, а според постапката од член 57 на овој правилник.

Решението за измена на вредноста на одделни видови стоки во консигнационото складиште царинарницата го донесува по итна постапка.

Член 33

За промена на називот на странската фирма во решението со кое е одобрено отворање на консигнационото складиште, држателот на консигнационото складиште, во рок од 30 дена од денот на промената на називот, ѝ поднесува на царинарницата барање, кон кое го прилага преписот и преводот на дописот на странската фирма со која држателот на консигнационото складиште се известува дека фирмата го променила називот и исправата со која ја докажува таа промена.

Кон преписот на дописот од став 1 на овој член подносителот на барањето ѝ го поднесува на царинарницата на увид и неговиот оригинал.

За промена на називот на држателот на консигнационото складиште, држателот на консигнационото складиште, во рок од 30 дена од денот на промената на називот, ѝ поднесува на царинарницата барање и исправа со која ја докажува таа промена.

Член 34

Ако држателот на консигнационото складиште го раскинал договорот за застапување и држење на консигнационото складиште со странската фирма, или ако држателот на консигнационото складиште од други причини не може да се занимава со застапување на странски фирми и со држење на консигнационото складиште, должен е да ѝ поднесе на царинарницата барање за затворање на консигнационото складиште. Барањето мора да се поднесе во рок од 30 дена од денот кога настанила причината за престанување на работата на консигнационото складиште.

Врз основа на барањето, царинарницата донесува решение за затворање на консигнационото складиште.

Ако се стекнале условите од став 1 на овој член, а држателот на консигнационото складиште не поднесе барање за затворање на консигнационото складиште, царинарницата ќе поведе постапка за затворање на консигнационото складиште по службена должност.

Стоките што се наоѓаат во консигнационото складиште во моментот на затворањето, можат да се вратат во странство, да се оцаринат за увоз, да се сместат под царински надзор, или да ѝ се предадат на царинарницата на слободно располагање.

Член 35

Стоките што пристигнале од странство заради сместување во консигнационото складиште, можат претходно да се сместат во царински магазин, во царински склад, во царинско сместувалиште, во царинско складиште, во железничко-царински магазин или во слободна царинска зона.

По исклучок, зависно од видот на стоките, од условите на сместувањето и од други оправдани причини, царинарницата може да одобри сместување на стоките и во посебни простории на држателот на консигнационото складиште.

Погодноста на посебните простории од став 2 на овој член за сместување на стоките, ја утврдува царинарницата, со преглед на тие простории.

Член 36

За сместување на стоките во консигнационото складиште се поднесува увозна царинска декларација за сместување на стоките на консигнационата декларација за сместување на стоки на консигнација, во смисла на чл. 10 и 11 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76).

Кон увозната царинска декларација за сместување на стоките на консигнација држателот на консигнационото складиште поднесува:

- 1) превозна исправа;
- 2) фактура на странската фирма;
- 3) спецификација — ако стоките не се специфицирани во фактурата.

Ако со посебни прописи е определено поднесување на други исправи (уверение за потеклото на стоките, за квалитетот на стоките и сл.), кон декларацијата се поднесуваат тие исправи.

Ако вредноста на стоките од фактурата не им одговара на одредбите на Царинскиот закон за нормалната цена, царинската основица царинарницата ќе ја утврди согласно со одредбите на чл. 34 до 45 од Царинскиот закон.

Член 37

Приемот на увозната царинска декларација за сместување на стоките на консигнација се врши сообразно со одредбите на чл. 253 до 267 на Царинскиот закон.

Член 38

Држателот на консигнационото складиште, пред поднесувањето на увозната царинска декларација за сместување на стоките на консигнација, а заради правилно пријавување на стоките, може да бара претходен преглед на стоките, во смисла на член 258 од Царинскиот закон.

Член 39

Прегледот на стоките заради сместување во консигнационото складиште, царинарницата го врши во царински магазин, во царински склад, во царинско складиште, во железничко-царински магазин и во слободна царинска зона. На барање на држателот на консигнационото складиште, царинарницата може да одобри прегледот на стоките да се изврши и во консигнационото складиште.

Врз основа на решението со кое се одобрува прегледот на стоките во консигнационото складиште, стоките, под царински надзор и за трошок на држателот на консигнационото складиште, се испраќаат во консигнационото складиште.

Член 40

Прегледот на стоките што се сместуваат во консигнационото складиште ќе се изврши сообразно на чл. 259 до 266 од Царинскиот закон.

Член 41

По извршениот преглед, држателот на консигнационото складиште ги сместува стоките во консиг-

националното складиште врз основа на увозната царинска декларација за сместување на стоките на консигнација.

Држателот на консигнационото складиште е должен да ги смести стоките во консигнационото складиште одвоено по видови.

Член 42

Податоците за количината, видот и квалитетот на стоките, внесени во увозната царинска декларација за сместување на стоките на консигнација, во смисла на чл. 33 до 40 на овој правилник, можат да се изменат сообразно на одредбите на член 271 од Царинскиот закон.

Член 43

Ако држателот на консигнационото складиште во исти простории, односно простори држи стоки што се сопственост на разни странски фирми (член 214 на Царинскиот закон), должен е на соодветен начин и прегледно да ги одвои стоките на одделните фирми.

Член 44

По извршеното сместување на стоките во консигнационото складиште држателот на консигнационото складиште е должен да ги евидентира сместените стоки.

Евидентирањето мора да се изврши најдоцна во рок од пет работни денови од денот на сместувањето на стоките во консигнационото складиште, и тоа:

1) на збирниот картон, што ги содржи следните рубрики: држател на консигнационото складиште, странска фирма, број на решението на царинарницата, вкупна вредност на стоките, број на декларацијата, количина на стоките и вредност на стоките;

2) на листовите на материјалната картотека што ги содржат следните рубрики: држател на консигнационото складиште, странска фирма, број на картичката, назив на стоките, тарифен број, цена, исправа за книжењето, количина на стоките и вредност на стоките.

Образецот на збирниот картон и образецот на листот на материјалната картотека се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел (Образец II односно Образец III).

Евиденцијата од став 2 на овој член може да се приспособи и да се води и по системот на електронска обработка на податоците (магнетна картичка, диск, лента и сл.), ако тоа го одобри надлежната царинарница.

Покрај овие податоци држателот на консигнационото складиште, за своите потреби, во листовите на картотеката може да внесе и други рубрики.

Евидентирањето на вредноста на стоките се врши по фактурна девизна цена.

Член 45

Држателот на консигнационото складиште е должен, кон писменото барање, да ѝ ги поднесе на царинарницата заради заверка сите непополнети збирни картони.

Збирните картони царинарницата ги заверува со ставање отпечаток на службениот царински печат во горниот десен агол на картонот и ги означува со реден број, почнувајќи од бројот еден.

Оштетените збирни картони, што царинарницата ги заверила, држателот на консигнационото складиште мора да ѝ ги врати на царинарницата и да поднесе нови картони. Новите картони со истите редни броеви царинарницата ги заверува, а оштетените ги уништува.

Член 46

Држателот на консигнационото складиште е должен евиденцијата од член 44 на овој правилник да ја води во местото во кое се наоѓа консигнационото складиште.

Член 47

Податоците за стоките внесени во збирните картони и листовите на материјалната картотека, не смеат со бришење, прецртување или со дополнително допишување да се менуваат — освен ако царинарницата со решение ја одобри измената на податоците. Во тој случај бројот и датумот на решението и изменетите податоци за стоките се внесуваат во следните слободни рубрики.

Како прецртување, во смисла на став 1 од овој член, не се сметаат прецртувањата и исправувањата вобичаени во книговодството.

Член 48

Стоките што се сместени во консигнационото складиште можат да се пренесат во царински магазин, во царински склад или во царинско складиште, да се упатат во друго консигнационно складиште, во слободна царинска зона или во прирачен магазин, да се изложат на саем, изложба, излог, односно изложбен простор, да се изнесат заради прикажување, да се продадат заради снабдување на домашни и странски бродови и воздухопловни меѓународниот сообраќај или за користење надвор од царинското подрачје на Југославија и да се вратат во странство.

Член 49

Ако стоките од консигнационото складиште конечно се изнесуваат се поднесува излезен лист на консигнациони стоки од член 29 на Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76).

Член 50

Ако стоките се изнесуваат од консигнационото складиште заради сместување во царински магазин или во царински склад, со тие стоки царинарницата постапува според прописите со кои е регулиран увозот на таквите стоки од странство.

Ако се во прашање машини, апарати, уреди или кабести стоки, а царинскиот магазин или царинскиот склад се наоѓаат во истото место во кое се наоѓа и консигнационото складиште, стоките не мораат да се пренесуваат од консигнационото складиште во царинскиот магазин, односно во царинскиот склад, туку царинењето може да се изврши и во консигнационото складиште.

Стоките од став 2 на овој член мораат да се изнесат од консигнационото складиште во рок од 10 дена од денот на извршеното царинење.

Член 51

Ако стоките се изнесени од консигнационото складиште заради пренесување во друго консигнационно складиште од ист држател, со тие стоки царинарницата постапува на начинот пропишан за стоките увезени од странство заради сместување во консигнационото складиште.

На начинот од став 1 на овој член ќе се постапи и кога стоките се враќаат во консигнационото складиште.

Ако стоките се изнесени од консигнационото складиште заради пренесување во друго консигнационно складиште од ист држател, држателот на консигнационото складиште е должен да поднесе увозна царинска декларација за сместување на стоките на консигнација.

Држателот на консигнационото складиште, кон декларацијата, поднесува излезен лист, фактура на странската фирма и спецификација ако стоките не се специфицирани во фактурата.

Член 52

Ако стоките се изнесуваат од консигнационото складиште заради сместување во прирачниот магазин на воздухопловното пристаниште, односно во луката или пристаништето отворено за меѓународен сообраќај во евиденцијата за стоките сместени во консигнационото складиште се врши раздолжување

на тие стоки врз основа на излезниот лист на консигнационите стоки.

Ако стоките се упатуваат од консигнационото складиште заради снабдување на воздухопловите и бродовите што сообраќаат со странство, царинскиот надзор над стоките се спроведува врз основа на излезниот лист (Образец XVIII — Излезен лист), а за раздолжување на евиденцијата на консигнационото складиште се поднесува излезен лист на консигнационите стоки од член 29 на Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка, до 15-ти во тековниот месец за стоките упатени од консигнационото складиште во претходниот месец.

Упатувањето на стоките од прирачниот магазин заради снабдување на бродовите, јахтите, едрилиците и другите пловни објекти што сообраќаат со странство, се врши врз основа на излезниот лист.

Излезниот лист се поднесува во четири примероци, од кои еден примерок задржува царинарницата, еден примерок му предава на држателот на консигнационото складиште, односно на држателот на прирачниот магазин, а два примерока ги придружуваат стоките. Заповедникот на воздухопловот, бродот, јахтата, едрилицата или другиот пловен објект задржува еден примерок на излезниот лист, а на другиот го потврдува приемот на стоките и му го враќа на држателот на консигнационото складиште, односно на прирачниот магазин, како потврда за приемот. Врз основа на излезниот лист се раздолжува евиденцијата на прирачниот магазин.

Ако стоките се продаваат по цена што е поголема од цената по која се евидентирани стоките (член 44 став 6), во излезниот лист се запишува и цената по која се продадени стоките. Држателот на консигнационото складиште, односно држателот на прирачниот магазин е должен на царинарницата навремено да ѝ достави ценовник по кој се продаваат стоките.

Член 53

Ако стоките од консигнационото складиште привремено се изнесуваат заради излагање на саеми и изложби, заради ставање во излози или изложбени простори или заради прикажување — се поднесува излезниот лист за привремено изнесување на консигнационите стоки, во смисла на член 31 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка.

Член 54

Излезниот лист за привремено изнесување на консигнациони стоки заради излагање на саеми или изложба, се поднесува во три примероци. Царинарницата го одобрува изнесувањето на стоките со ставање отпечаток на службениот царински печат и со потпис на овластениот царински работник врз сите примероци на излезниот лист. Еден примерок на излезниот лист задржува царинарницата, другиот му го предава на држателот на консигнационото складиште, а третиот ги придружува стоките и му се предава на царинскиот орган во местото во кое се продаваат стоките односно во кое се одржува саемот или изложбата.

Излезниот лист за привремено изнесување на консигнациони стоки заради излагање во излози или во изложбени простори на држателот или заради прикажување, се поднесува во два примерока. Царинарницата го одобрува изнесувањето на стоките со ставање отпечаток на службениот печат и со потпис на овластениот царински работник врз обата примерока на излезниот лист, од кои еден задржува царинарницата а другиот му го предава на држателот на консигнационото складиште.

Член 55

Држателот на консигнационото складиште може да излезе од консигнационото складиште, без плаќање царина и други увозни давачки и без прет-

ходно одобрение од царинарницата, резервни делови за замена на неисправни или оштетени делови на машини, апарати, инструменти и други технички стоки набавени преку консигнационото складиште или увезени непосредно од странската фирма што држателот на консигнационото складиште ја застапува, под услов замената на неисправните или оштетените делови да се врши во гарантниот рок.

Член 56

Царинењето на стоките продадени од консигнационото складиште се врши врз основа на декларацијата што држателот на консигнационото складиште ѝ ја поднесува на царинарницата до 15-тиот ден на тековниот месец за стоките продадени во претходниот месец, освен ако царинарницата определува друг рок за поднесување на декларацијата.

На барање од држателот на консигнационото складиште, царинарницата во решението за одобрување на отворањето на консигнационото складиште, односно во решението со кое се менува решението за одобрување на отворањето на консигнационото складиште го определува рокот за поднесување на декларацијата.

По исклучок од одредбата на ст. 1 и 2 на овој член, за стоките за кои царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина врз основа на чл. 28 до 30 на Царинскиот закон, декларацијата, од името на купувачот, односно корисникот на повластицата, ја поднесува држателот на консигнационото складиште пред но што купувачот ќе ги преземе стоките.

Член 57

Увозната царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки продадени од консигнационото складиште се поднесува во пет примероци.

Кон декларацијата се поднесуваат фактурата и другите исправи што се поднесуваат при увозот на стоките.

За стоките што се ослободени од плаќање царина, кои декларацијата се поднесува и решението на царинарницата за ослободување од плаќање царина.

Ако се царинат стоки за кои со посебни прописи е предвидено поднесување на уверение за потеклото на стоките, држателот на консигнационото складиште е должен кон декларацијата да поднесе изјава за потеклото на тие стоки. Ако обврската за поднесување на уверението за потеклото, на уверението за квалитетот или на други исправи е пропишана по сместувањето на стоките во консигнационото складиште, држателот на консигнационото складиште не може да ги продава стоките, пред прибавувањето на пропишаните исправи и должен е да ѝ ги поднесе на царинарницата кон увозната царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки.

За деловите што се издадени од консигнационото складиште заради замена на неисправни или оштетени делови, во смисла на член 55 од овој правилник, држателот на консигнационото складиште е должен да поднесе исправа со која се докажува дека замената е извршена во гарантниот рок и спецификација во која е наведена количината, видот и вредноста на издадените делови.

По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, ако со посебни прописи е определен гарантен рок во кој стоките можат да се пуштат во промет, држателот на консигнационото складиште не е должен да поднесе докази за траењето на гарантниот рок.

Член 58

Поднесената увозна царинска декларација за конечно царинење на консигнациони стоки царинарницата е должна да ја прими (регистрира) и во рок од 10 дена од денот на поднесувањето, да ја пресмета царината и другите давачки.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во случаите од член 219 став 3 на Царинскиот закон, царинарницата е должна да ја прими (регистра) декларацијата и да ги изврши промишаните дејствија во врска со конечното царинско најдоцна предниот работен ден од денот на поднесувањето на декларацијата.

Член 59

Држателот на консигнационото складиште е должен врз основа на увозната царинска декларација за конечно царинење на консигнационите стоки да ја раздолжи евиденцијата најдоцна во рок од пет дена од денот на приемот на декларацијата од царинарницата.

Член 60

Ако по извршеното царинење на стоките продадени од консигнационото складиште царинарницата, во смисла на чл. 270 до 272 на Царинскиот закон, поведе постапка за дополнителна наплата односно за враќање на царината и на другите увозни давачки, решението за дополнителната наплата, односно за враќањето се донесува на името на царинскиот обврзник.

Член 61

Заради спроведување на мерките на царинскиот надзор над стоките сместени во консигнационото складиште, царинарницата ја води следната евиденција:

- 1) контролник на декларациите за сместување на стоките во консигнационото складиште;
- 2) контролник на декларациите за царинење на стоките продадени од консигнационото складиште;
- 3) регистар на застапниците и на консигнационите складишта, со асортиманот на стоките и со тарифните броеви на Царинската тарифа за одделните видови на стоките;
- 4) регистар на заверените збирни картони за секое консигнационо складиште.

Царинарницата е должна документацијата за стоките сместени во консигнационото складиште да ја среди одвоено по странските фирми што одделни држатели на консигнационото складиште ги застапуваат.

Член 62

Царинарницата е должна да изврши редовен преглед на консигнационото складиште најмалку еднаш годишно.

При прегледот на консигнационото складиште царинарницата ја срамнува евиденцијата со документацијата, и податоците ги споредува со состојбата на стоките во консигнационото складиште.

За време на прегледот, држателот на консигнационото складиште може да докажува дека состојбата на стоките во консигнационото складиште им одговара на евиденцијата и документацијата. За утврдената состојба, царинарницата составува записник што го потпишуваат царинскиот работник и претставникот на држателот на консигнационото складиште што присуствувал на прегледот. Еден примерок од записникот царинарницата му доставува на држателот на консигнационото складиште.

Ако при прегледот се утврдени пропусти во работата на држателот на консигнационото складиште, царинарницата во записникот ги определува роковите за отстранување на утврдените пропусти.

Ако држателот на консигнационото складиште утврдените пропусти не ги отстрани во определен рок, царинарницата ќе донесе решение за привремено затворање на консигнационото складиште и ќе определи нов рок за отстранување на утврдените пропусти.

Член 63

Ако при прегледот на консигнационото складиште се утврди кусок на стоки во консигнационото складиште, царинарницата ќе поведе постапка за наплата на царината и на другите давачки.

Ако при прегледот на консигнационото складиште утврди вишок на стоки во консигнационото складиште, царинарницата ќе состави записник и ќе поведе постапка заради утврдување на кој начин вишокот на стоките дошол во консигнационото складиште. Царинарницата така ќе постави и ако држателот на консигнационото складиште самостојно пријави вишокот на стоки.

Ако царинарницата во таа постапка утврди дека не постои царински прекршок, држателот на консигнационото складиште е должен за вишокот на стоките да поднесе увозна царинска декларација за сместување на стоките на консигнационото складиште, во рок од десет дена од денот на приемот на записникот од царинарницата.

Член 64

За стоките што се уништени, додека биле сместени во консигнационото складиште, држателот на консигнационото складиште не е должен да плати царина и други увозни давачки. Околноста дека стоките се уништени, царинарницата ја утврдува со решение. Врз основа на тоа решение држателот на консигнационото складиште го пополнува излезниот Лист на консигнационите стоки — член 29 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка, и ја раздолжува евиденцијата за стоките во консигнационото складиште.

Член 65

Постапката за затворање на консигнационото складиште се спроведува под условите од член 221 на Царинскиот закон.

VI. Други простории и простори

Член 66

Во другите простории и простори организациите на здружен труд можат да сместуваат само свои увозни неопаринети стоки.

За сместувањето на стоките и за царинскиот надзор во другите простории и простори, сообразно се применуваат одредбите од овој правилник за царинските сместувалишта, со тоа што деловите на опрема и другите кабести предмети за чие пренесување е неопходна специјална механизација, по одобрение на царинарницата можат да се сместат под царински надзор и на место што не е заградено.

VII. Слободни царински зони

Член 67

Подрачјето на слободната царинска зона мора да биде определено и обележено на следниот начин, и тоа:

1) од копнената страна да е заградено со ограда висока 2,5 m, сметајќи од основата до нејзината највисока точка, со тоа што височината на вертикалниот дел да изнесува 2,20 m на кој се надоврзува искосениот дел под агол од 45° спрема подрачјето на слободната царинска зона;

2) вертикалниот дел на оградата да е направен од челична мрежа (жица) дебелина 0,2 cm, со окца чиј обем не може да биде поголем од 12 cm, од тули или од бетон со дебелина најмалку 30 cm;

3) искосениот дел на оградата да е направен од три реда боцкава жица со растојание од 10 cm помеѓу секој ред жица;

4) оградата, ако е направена од челична мрежа, да е прицврстена за бетонски столбови со дебелина од најмалку 20 cm × 20 cm, кои мораат да бидат вкопани во земјата најмалку 40 cm, и поставени на растојание од 5 m;

5) портите да се високи 2,20 m, изработени од челична мрежа на метална рамка. По исклучок, на приходите на кои е организирана непрекината царинска служба, наместо порта може да биде поставена само рампа;

6) портите и оградата ноќе да се осветлени;
7) на влезот видно да е поставен натпис: „слободна царинска зона“ — со назначување на основачот на зоната;

8) водената површина на подрачјето на слободната царинска зона да е обележена со вкотвени плутачи, во бела боја, во пречник 50 см, поставени на растојание од 200 m. Ако плутачите би ја попречувале редовната пловидба или маневрирањето на бродовите во луката односно во пристаништето, плутачите можат да се постават и на растојание поголемо од 200 m.

Ако за тоа постојат оправдани причини, Сојузната управа за царини може да дозволи на одделни места царинската зона да се загради и на друг начин.

Член 68

Слободната царинска зона може да почне со работа кога основачот на зоната од Сојузната управа за царини ќе добие уверение дека се исполнети сите услови за успешно спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Пред издавањето на уверението, Сојузната управа за царини комисијски ги прегледува оградите, зградите, просторите, уредите, земјиштето и бенчовите што влегуваат во составот на слободната царинска зона. Комисијата својот наод и мислење за тоа дали се исполнети сите услови за спроведување на мерките на царинскиот надзор, пропишани со Царинскиот закон и со одредбите на овој правилник ги внесува во записникот.

Член 69

Заради спроведување на мерките на царинскиот надзор основачот на зоната е должен да води евиденција за работењето во слободната царинска зона, на начин што овозможува потребен увид на царинарницата во тоа работење и следење на движењето на стоките во слободната царинска зона.

Како движење на стоките се подразбира увоз или внесување на стоките во слободната царинска зона, преместување на тие стоки од едно складиште во друго, извоз односно изнесување на стоките од слободната царинска зона, како и вршење на други дејствија во смисла на член 235 од Царинскиот закон.

Евиденцијата на основачот за работењето во слободната царинска зона се состои од картотека и од средени исправи за стоките, и мора да се води така што за секоја одделна пратка да се води посебна картичка во која се внесуваат податоците пропишани со овој правилник. Податоците во картичките можат да се внесуваат само врз основа на уседни исправи што се одлагаат во посебни папки. На картичките се назначува врската со соодветните исправи.

Царинарницата води регистар на заверените картички на картотеката.

Член 70

Картичките од член 69 став 3 од овој правилник, во горниот дел, над колоните, преку целата широчина на картичката мораат да содржат назив на основачот, податоци за вилот на стоките, за превозното средство со кое стоките се превезени и број на исправата врз основа на која стоките пристигнале во слободната царинска зона (бродски манифест, товарен лист и сл.).

Просторот на картичката под податоците наведени во став 1 на овој член е поделен на два дела, во кои посебно се евидентираат влегувањето и излегувањето на стоките. Во секој од тие делови се внесуваат податоци за полносигурните на диспозициите, за регистарските броеви на диспозициите и за броевите на товарниците. По соодветните колони, врз основа на уредните исправи, се внесуваат во секој дел посебно, по хронолошки ред, податоци за видот и количината на стоките. На крајот, од десната страна на колоните на секој дел на картичка-

та, се внесуваат во посебна колона податоци за бројот на пакката во која односната исправа е вложена. Количината на стоките се внесува во картичката по единица на мера. Поблиските ознаки на местото на кое стоките се складирани (број на складиштето, број на полето и сл.) се внесуваат во посебна колона.

Секоја промена на состојбата на стоките мора, врз основа на уредните исправи, да се внесе во картичката, хронолошки под веќе внесените податоци во соодветните колони (записник за констатиран кусок, сертификат за квалитативното и квантитативното преземање, преносна диспозиција и сл.).

Податоците предвидени со овој правилник се внесуваат само на првата страна на картичката, додека на нејзиниот грб се наоѓа простор за внесување на забелешки и на поблиски податоци потребни во поодделен случај.

При преносот на податоците за стоките од една картичка на друга мора на нив да се назначат врската на регистарските броеви, односно на картичките.

По исклучок од одредбата на член 69 на овој правилник, за стоките од член 244 став 1 на Царинскиот закон можат во една картичка да се внесуваат податоци за повеќе пратки на стоки.

Член 71

Покрај податоците од член 70 на овој правилник, во картичката можат да се внесуваат и други податоци што на основачот му се потребни во врска со неговото работење.

Пред изработката на картичките од член 69 на овој правилник, основачот е должен од Сојузната управа за царини да прибави согласност за оние колони на картичките во кои се внесуваат податоците потребни за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Член 72

Сите стоки што во слободната царинска зона се увезуваат или внесуваат во смисла на член 235 став 1 точ. 1 и 2 на Царинскиот закон, мораат да се евидентираат во соодветните картички.

Картичките за увозните стоки се во бела боја, за домашните стоки — во црвена боја, а за стоките што се провозуваат — во зелена боја. Картичките за стоките што се увезуваат или провозуваат, а со кои се вршат директни манипулации, се обележуваат во горниот десен агол со црна коса црта.

Член 73

За стоките што се приготвуваат за пазарот (член 235 став 1 точка 3 од Царинскиот закон) процената ќе се евидентира на истата картичка на која тие стоки се евидентирани во смисла на член 72 на овој правилник.

Врз основа на извештајот за завршеното индустриско производство на грбот на картичката се внесуваат податоците за производите добиени во процесот на индустриското производство, а за секој поединечен производ се отворз посебна картичка за внесување на потребните податоци што се предвидени со овој правилник.

Член 74

Индустриското производство на стоките (член 235 став 1 точка 4 од Царинскиот закон) посебно се евидентира во картички во жолта боја.

Евидентирањето на стоките, во смисла на став 1 од овој член, што се наменети на индустриското производство во зоната, се врши по спроведената постапка пропишана за редовниот увоз на стоките (член 238 на Царинскиот закон), односно по поставката за привремен увоз (член 305 став 1 точ. 1 и 2 на Царинскиот закон).

За стоките од став 2 на овој член, раздолжување на картичките од член 72 на овој правилник, се врши врз основа на декларација, а раздолжените

588.

Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОСЕБНАТА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА СО СТОКИТЕ ШТО ПАТНИЦИТЕ ГИ НОСАТ СО СЕБЕ И ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР НАД ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА СО СТРАНСКА РЕГИСТРАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на пријавување и посебната царинска постапка со стоките што домашните и странските патници ги носат со себе и царинскиот надзор над друмските моторни возила со странска регистрација, на царинското подрачје на Југославија.

Член 2

Како домашен патник, во смисла на овој правилник, се смета југословенски и странски државјанин со живеалиште во Југославија ако патува врз основа на редовна патна исправа.

Член 3

Како странски патник, во смисла на овој правилник, се смета странски и југословенски државјанин со живеалиште во странство, ако доаѓаат на привремен престој во Југославија врз основа на редовна патна исправа заради туризам, одмор, спорт, здравствени причини, семејни причини, студии или други работи, како и странски државјанин што минува преку царинското подрачје на Југославија.

Член 4

Домашен и странски патник што доаѓа од странство или заминува во странство е должен при преминувањето на царинската линија усно да му го пријави на царинскиот работник, а, на негово барање, и да му го покаже личниот багаж и сите предмети што ги носи со себе. Патникот може и писмено да ги пријави предметите што ги носи со себе.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на барање од царинскиот работник, патникот е должен предметите што ги носи со себе, освен личниот багаж, да ги запише во образецот — Пријава за стоките што патникот ги носи со себе — Образец IV).

Ако стоките што патникот ги запишал во Пријавата за стоките што патникот ги носи со себе се царинат, пријавата се прилага кон царинската исправа врз основа на која се врши царинењето. Ако патникот не ги пријавил сите предмети што ги носи со себе, пријавата се прилага кон записникот за царинскиот прекршок.

Член 5

Како личен багаж што се пријавува, во смисла на член 4 на овој правилник, се сметаат предметите што служат за личните потреби на патникот додека е на патување (облека, обувки, предмети за одржување на личната хигиена, намирници и др.), и тоа во количините потребни на патникот со оглед на неговото занимање, годишното време и целите, траењето и другите околности на патувањето.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, како личен багаж на странски патник се смета и:

- 1) личен накит;
- 2) 2 фотографски апарата и 12 плочи или 5 ролни филм;
- 3) 1 мала кинематографска камера и две ролни филм;
- 4) 1 дурбин;

- 5) 1 носив музички инструмент;
- 6) 1 носив грамофон и 10 плочи;
- 7) 1 носив радиоприемник;
- 8) 1 носив магнетофон;
- 9) 1 носив телевизиски приемник;
- 10) 1 носива пишувачка машина;
- 11) опрема за кампирање (шатор и сл.);
- 12) 1 велосипед, со или без мотор;
- 13) 1 спортски чамец, со или без мотор;
- 14) по еден спортски реквизит од разен вид (опрема за спортски риболов, едно ловечко оружје со 50 куршуми, еден чифт скии, две ретки за тенис и други слични предмети);

Член 6

Ако домашен патник при заминување во странство изнесува и предмети што ќе му служат за време на патувањето а не се пријавуваат како личен багаж во смисла на член 5 став 1 на овој правилник, како на пример: фотографски апарат, кино камера, дурбин, носив музички инструмент, грамофон, магнетофон, радио или транзисторски приемник, носив телевизиски приемник, пишувачка машина, опрема за логорување, спортски реквизити и спортска опрема, скапоцено крзно и накит, е должен тие предмети да ги запише во образецот — Список на предметите што патникот привремено ги изнесува (Образец I) кој го заверува царинарницата.

Кога домашен патник при враќањето од странство ќе внесе во Југославија предмети од став 1 на овој член, тие не се сметаат како стоки што се увезуваат и не подлежат на плаќање царина и други увозни давачки.

Член 7

Во списокот на предметите што патникот привремено ги изнесува се запишува: презиме и име на патникот, број на патната исправа и податоци за предметите врз основа на кои може да се утврди нивната идентичност при враќањето на патникот (трговски вообичаен назив на стоките, со назначување на марката, типот, фабричкиот број и сл.).

Член 8

Царинењето на стоките што патникот ги внесува од странство го врши влезната царинарницата по скратена или по редовна царинска постапка.

Член 9

Царинењето на стоките по скратена царинска постапка се врши според образецот — Пресметка на увозните давачки за стоките што патниците ги носат со себе (Образец II).

За стоките наменети за користење во сопственото домаќинство на патникот, чија вкупна вредност не го преминува износот од 5.000 динари, не сметајќи ја вредноста на стоките врз која се применуваат царинските повластици од чл. 28 и 29 на Царинскиот закон и на стоките за кои во Царинската тарифа е предвидена царинската стапка „Слободно“, царинскиот работник ги внесува во образецот Пресметка на увозните давачки за стоките што патниците ги носат со себе (во натамошниот текст: Пресметката) само името и презимето на патникот и вкупниот износ на пресметаната царина и на другите увозни давачки, а за другите стоки што се царинат по скратена царинска постапка — сите предвидени податоци.

За предметите што според посебни прописи им се пријавуваат на други органи и организации (оружје и др.), во Пресметката се внесуваат и податоци за идентификација на тие предмети.

По редовна царинска постапка се царинат стоките што подлежат на вештачење или за кои во скратената постапка не може да се утврди количината, видот, квалитетот и вредноста, како и стоките чија вкупна вредност преминува 10.000 динари а не се опфатени со Листата на царинските основици.

Член 10

Образецот на Пресметката се печати во блокови од 150 примероци, со тоа што во секој блок три примероци едноподруго се означени со ист реден број.

Првиот примерок е отпечатен со зелена боја и останува во блокот. Вториот примерок е отпечатен со црвена боја и му се предава на сметководството на царинарницата. Третиот примерок е отпечатен со црпа боја и му се предава на патникот. Првиот и вториот примерок на грбот се карбонизирани, а вториот и третиот примерок при врвот се перфорирани.

Член 11

Патникот е должен да се изјасни дали се согласува со наодот на царинскиот работник во поглед на количината, видот и квалитетот на стоките и царинската основица, како и во поглед на вкупниот износ на царината и на другите увозни давачки, ако стоките се оцаринети по скратена постапка.

Ако патникот се согласи со наодот на царинскиот работник, должен е да ја потпише Пресметката и да го плати пресметаниот износ на царината и на другите увозни давачки.

По извршеното плаќање, царинскиот работник му предава на патникот примерок на Пресметката и му ги става стоките на располагање.

Член 12

Ако патникот не се согласи со наодот на царинскиот работник или не го плати пресметаниот износ на царината и на другите увозни давачки, должен е на царинарницата да ѝ ги пријави стоките за редовно царинење, со пријава за увоз и провоз на стоките (чл. 249 до 265 од Царинскиот закон).

Член 13

Кога југословенски државјани со живеалиште во Југославија што се наоѓаат во странство на работа, школување, специјализација и слично, доаѓаат на привремен престој во Југославија, можат привремено да внесат предмети за лична употреба, и тоа: личен накит, фотографски апарат, кино камера, дурбин, носив музички инструмент, носив грамофон, носив магнетофон, носив радио и транзисторски приемник, носив телевизиски приемник, носива пишувачка машина, опрема за логорување, спортски реквизити и спортска опрема.

Царинарницата утврдува дека домашен патник може привремено да ги внесе стоките од став 1 на овој член, врз основа на забелешка во патната исправа или во пријавата на престојот во странство или на други исправи за неговиот престој во странство (договор за работа, пријава на престојот и сл.).

Царинарницата, во оправдани случаи, врз основа на исправите од став 2 на овој член може да одобри привремено внесување и на други предмети што се наменети за лична употреба на патникот од став 1 на овој член.

Член 14

Предметите од член 13 на овој правилник патникот е должен да ги запише во образецот. Список на предметите што патникот привремено ги внесува (Образец III).

Во образецот Список на предметите што патникот привремено ги внесува (во натамошниот текст: Списокот) се запишуваат: презимето и името на патникот, бројот на патната исправа на патникот и податоците за предметите што патникот привремено ги внесува.

Патникот го пополнува Списокот во два примероци од кои првиот на грбот е карбонизиран. Патникот е должен сите предмети во Списокот да ги запише поединечно, по видот и количината, со назначување на сите карактеристични ознаки врз основа на кои може да се утврди нивната идентич-

ност при враќањето во странство (марка, тип, фабрички број и др.).

Царинскиот работник ги срамнува податоците од Списокот со состојбата на стоките, и правилно пополнетиот Список го заверува со службениот печат на царинарницата и со својот потпис. Првиот примерок на Списокот го задржува за царинарницата, а другиот примерок му го предава на патникот.

Во патната исправа на патникот, на страната за забелешки, царинскиот работник става забелешка: „Привремено внесол стоки“ (скратено: „ПВС“).

Примероците на Списоките што ѝ остануваат на царинарницата се одлагат по датумите и се чуваат две години.

Член 15

Патникот од член 13 на овој правилник е должен привремено внесените предмети да ги врати во странство или да ги пријави за конечно царинење.

Ако патникот заминува од Југославија и внесува предмети што привремено ги внесол според Списокот, должен е Списокот да ѝ го предаде на излезната царинарница. Откако ќе ја утврди идентичноста на стоките, царинарницата ја поништува забелешката „ПВС“ во патната исправа и тоа го заверува со службениот царински печат.

Ако патникот за време на престојот во Југославија изврши царинење на стоките внесени според Списокот, царинарницата што извршила царинење ја поништува забелешката „ПВС“ во патната исправа на патникот на начинот предвиден во став 2 на овој член и задржаниот Список го прилага кон пријавата за увозот и провозот на стоките.

Ако патникот изврши царинење само на еден дел од стоките привремено внесени според Списокот, царинарницата што извршила царинење става на Списокот забелешка за бројот и датумот на декларацијата, а Списокот му го враќа на патникот, со тоа што во патната исправа не ја поништува забелешката „ПВС“.

Член 16

Ако странски патник внесува во Југославија стоки што не претставуваат личен багаж во смисла на член 5 на овој правилник и не се наменети за продажба, царинарницата ќе изврши царинење на таквите стоки и ќе ја наплати царината и другите увозни давачки, согласно одредбите на чл. 8 до 12 на овој правилник.

Ако странскиот патник што минува низ Југославија носи со себе предмети на своето домаќинство, во поглед на тие предмети сообразно се постапува според чл. 14 и 15 на овој правилник, со тоа што Списокот на предметите што патникот привремено ги внесува го пополнува царинскиот работник.

Условите под кои странските патници можат да внесуваат и да враќаат во странство радиостаници, се регулираат со посебни прописи.

Член 17

Странски патник што доаѓа во Југославија од носоно минува преку царинското подрачје на Југославија, и кој внесува стоки чиј увоз според важечките прописи е забранет, должен е таквите стоки да ги врати во странство.

Ако странскиот патник не постапи според одредбата на став 1 од овој член, царинарницата ќе ги забави стоките и со нив ќе постапи во смисла на член 204 од Царинскиот закон.

Член 18

Странски патници (научници, лекари, инженери, сниматели, монтери, музичари и други стручњаци и уметници) кои од странство со себе внесуваат справи, инструменти, алати и слични предмети што за време на привремениот престој во Југославија

Ке им служат за вршење на работите определени во договорите склучени со државен орган, со организација на здружен труд или со друга организација, или за работите што ќе ги извршат по покана на државен орган, организација на здружен труд или друга организација, се должни, ако не поседуваат карнет А.Т.А. (Admission temporaire) за таквите предмети да поднесат список на предметите во два примерока. Списокот на предметите мора особено да ги содржи следните податоци: име и презиме на странскиот патник, негово живеалиште, број на патната исправа и вид, количина и вредност на предметите што ги внесува. Кога ќе утврди дека во списокот се внесени сите предмети што патникот ги внесува, царинарницата ги заверува двата примерока на списокот, става соодветна забелешка во патната исправа на странскиот патник и му враќа еден примерок на списокот, а другиот примерок го задржува и го чува најмалку една година.

По заминувањето на странскиот патник од Југославија, царинарницата проверува дали патникот ги изнесува предметите запишани во списокот.

На начинот од ст. 1 и 2 на овој член царинарницата ќе постапи ако странскиот патник внесува во Југославија трговски мостри за кои не поседува карнет А.Т.А.

Член 19

На странскиот патник кој доаѓа во Југославија, односно минува преку царинското подрачје на Југославија, царинарницата ќе му дозволи внесување на оружје и муниција само ако располага со одобрение издадено од југословенско дипломатско или конзуларно претставништво или со одобрение што при минувањето на државната граница му го издад надлежниот орган за внатрешни работи.

Член 20

Предметите што ги купил во Југославија, а чие изнесување според важечките прописи не е забрането, странскиот патник може да ги изнесе без поднесување царинска декларација.

Ако изнесувањето на одделни предмети е регулирано со посебни прописи, изнесување на таквите предмети може да се дозволи само под условите пропишани со тие прописи.

Член 21

Кога југословенски и странски државјани со живеалиште во Југославија кои привремено престојуваат во странство (работа, школување, специјализација и сл.), привремено доаѓаат во Југославија со патнички автомобил односно со моторцикл со или без приколка (во натамошниот текст: патничкото моторно возило) со редовна странска регистрација, должни се во влезната царинарница усно да го пријават патничкото моторно возило. Ова влегување царинарницата не го евидентира.

Кога лицата од став 1 на овој член, привремено доаѓаат во Југославија со друмско товарно моторно возило со редовна странска регистрација, царинскиот работник става забелешка во патната исправа на патникот: „Привремено увезол стоки — моторно возило“ (скратено: „ПВС-М“), го запишува датумот на преминувањето на возилото и тоа го заверува со службениот царински печат.

Член 22

По истекот на рокот на привремениот увоз, лицата од член 21 на овој правилник можат моторното возило да го остават во Југославија под царински надзор поради поправка на моторното возило, потешка болест на тие лица, враќање со друго превозно средство и од други оправдани причини, само врз основа на претходно одобрение од царинарницата.

Барањето за оставање на моторното возило под царински надзор ќе се поднесува на царинарницата на чие подрачје се наоѓа возилото.

Врз основа на поднесеното барање царинарницата донесува решение по итна постапка, кое служи како доказ дека моторното возило останало во Југославија под царински надзор.

По престанокот на причините поради кои е одобрено оставањето на моторното возило под царински надзор, царинарницата ги симнува царинските обележја и донесува решение во кое го утврдува времето на задржувањето на моторното возило во Југославија под царински надзор и го определува новиот рок на привремениот увоз.

По истекот на рокот определен во смисла на одредбата од став 4 на овој член, со моторното возило се постапува како со стоки чиј рок за привремен увоз изминал.

Член 23

Југословенски и странски државјани со живеалиште во странство, што доаѓаат на привремен престој во Југославија со патничко моторно возило, вклучувајќи и користење на возила што посебно се изнајмуваат („rent-a-car“), се должни усно да го пријават влегувањето. Ова влегување царинарницата не го евидентира.

Член 24

Ако југословенски и странски државјани со живеалиште во странство дојде во Југославија со патничко моторно возило изнајмено во странство по системот „rent-a-car“ и возилото ѝ го предаде на организацијата на здружен труд — рентал агент, таа организација е должна преземено возило да ѝ го пријави на надлежната царинарница.

Член 25

Југословенски и странски државјани што доаѓаат во Југославија со патничко моторно возило со редовна странска регистрација заради постojано населување во Југославија, должни се патничкото моторно возило да ѝ го пријават на најблиската царинарница според нивното живеалиште во рок од 30 дена од денот на доселувањето во Југославија. Царинарницата со ова возило постапува како со стоки што се увезуваат.

Како доселување, во смисла на одредбата на став 1 од овој член, се смета враќање од работа, школување или специјализација во странство, запознавање на работен одир во Југославија, добивање одобрение за постojано населување и сл.

Патничкото моторно возило со привремена регистрација (на пример: „Zoll“, „IT“ итн.), со кое домашниот патник доаѓа во Југославија, не се смета како патничко моторно возило со странска регистрација во смисла на одредбите на овој правилник. Со таквото возило се постапува според прописите за редовен увоз.

Член 26

Југословенски и странски државјани што привремено внесуваат резервни делови за патнички моторни возила за кои немаат триптик за резервни делови — заради поправка на привремено увезено моторно возило со странска регистрација должни се да го пополнат Списокот на образеот III и да ја докажат целта на увозот.

Лицата од став 1 на овој член се должни заменетите делови да ги вратат во странство или да ѝ ги предадат на царинарницата без надомест.

Член 27

Ако лицето од член 26 на овој правилник замесетите делови ги изнесува во странство, се постапува сообразно со одредбите на член 19 од овој правилник.

Член 29

Со патничкото моторно возило што е дадено на превоз со посебна железничка кола (придружувачки автомобил) приемната царинарница постапува според одредбите на Царинскиот закон и на свој правилник како влезна (гранична) царинарница.

Член 29

Обрасците I, II, III и IV се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Образците се печатат на јазиците на народите на Југославија, и тоа на: српскохрватски (кирилица), хрватски книжевен јазик (латиница), македонски и словенечки.

Член 30

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за посебната царинска постапка со стоките што патишките ги носат со себеси и за царинскиот надзор над друмските моторни возила со странска регистрација („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/73).

Член 31

Овој правилник влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Бр 01-01 Д-12917/1
27 јули 1976 година
Белград

Заменик-директор
на Сојузната
управа за царини,
Димитар Алексијевски, с. р.

Образец I

СПИСОК

НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕ-
НО ГИ ИЗНЕСУВА

Презиме и име _____
Број на патната исправа _____

ПОДАТОЦИ НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ
ГИ ИЗНЕСУВА

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

Патник,

Предметите наведени во Списокот заклучно со редиот број ———, патникот ги пријавил при излегувањето од Југославија.

Место _____ Царински работник,
Датум _____ (М.П.) _____

Образец II

ПРЕСМЕТКА

НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ ШТО
ПАТНИЦИТЕ ГИ НОСАТ СО СЕБЕ

Презиме и име _____
Живеалиште _____
Број на патната исправа _____
и од кого е издадена _____

Стоки што се царинат

Царинска
основица

1. The first step in the process of developing a new product is to identify a market need.	2. The second step is to develop a concept that meets the need.
3. The third step is to develop a prototype of the product.	4. The fourth step is to test the prototype.
5. The fifth step is to develop a business plan for the product.	6. The sixth step is to secure financing for the product.
7. The seventh step is to manufacture the product.	8. The eighth step is to distribute the product.
9. The ninth step is to promote the product.	10. The tenth step is to evaluate the product.

Вкупна вредност

Царина и други		
давачки	0/0	
Данок		
Такса		
Образец		

Вкупно давачки
со букви: _____

Се согласувам со наодот на царинарницата и со пресметката на давачките.

Место _____ Царински обврзник,
Датум _____ (М.П.) _____

Царински работник,

Образец III

СПИСОК

НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕ-
НО ГИ ВНЕСУВА

Презиме и име _____
 Број на патната исправа _____
 и од кого е издадена _____
 Живееалиште (место, _____
 улица и број на станот) _____

ПОДАТОЦИ НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ
ГИ ВНЕСУВА

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

Се обврзувам дека предметите наведени во овој список ќе ги вратам во странство во рок од _____ дена или во тој рок да ѝ ги пријавам на царинарницата за царинење.

Место _____ Патник,
 Датум _____ (М.П.) _____

Царински работник,

Образец IV

ПРИЈАВА
ЗА СТОКИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ГИ НОСИ СО СЕБЕ

Презиме и име _____
Број на патната исправа _____

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ
ГИ НОСИ СО СЕБЕ

1)	_____
2)	_____
3)	_____
4)	_____
5)	_____
6)	_____
7)	_____
8)	_____
9)	_____
10)	_____
11)	_____
12)	_____
13)	_____
14)	_____
15)	_____
16)	_____
17)	_____

Место _____ Патник, _____
Датум _____

589.

Ерз основа на член 167 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР НА ДЕЛОТ НА ВОЗДУХОПЛОВНОТО ПРИСТАНИШТЕ ОПРЕДЕЛЕН ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАКАЈ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат мерките на царинскиот надзор над воздухопловните стоките, багажот, патниците и членовите на екипажот што се наоѓаат на делот на воздухопловното пристаниште определено за меѓународен воздушен сообраќај.

Член 2

Делот на воздухопловното пристаниште што е определен за меѓународен воздушен сообраќај се состои, во смисла на член 167 став 2 на Царинскиот закон, од царинска платформа, чекалница наменета за патниците во меѓународниот сообраќај (транзитна хала) и простории за преглед на патниците и нивниот багаж.

Член 3

Како царинска платформа се смета делот на воздухопловната платформа на кој се наоѓа воздухопловот што сообраќа со странство.

Организацијата на здружен труд за аеродромски услуги е должна навремено да ја извести царинската на кој дел од воздухопловната платфор-

ма ќе се постави воздухопловот што сообраќа со странство

Царинарницата е должна на царинската платформа да обезбеди непосреден царински надзор, и тоа над воздухопловите што доаѓаат од странство — непосредно по слетувањето, а над воздухопловите што заминуваат во странство — половина час пред полетувањето (член 176 на Царинскиот закон).

Член 4

Чекалницата наменета за патниците во меѓународниот сообраќај (транзитна хала) мора да биде така обезбедена што да е овозможено влегување и излегување на лица, односно внесување и изнесување на стоки без царински надзор.

Освен патниците и членовите на екипажот на воздухопловите што патуваат во странство, односно што се во провоз преку царинското подрачје на Југославија, во транзитната хала можат да влегуваат само лицата што припаднуваат на персоналот (персонал на воздухопловното пристаниште што работи во транзитната хала, царински работници, работници на органите за внатрешни работи и сл.).

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако на воздухопловното пристаниште се дочекуваат, односно испраќаат југословенски или странски државници, членови на делегации и други лица во официјална посета на странство, односно Југославија, во транзитната хала можат да влегуваат и други лица (придружба, обезбедување, сниматели, фоторепортери, преведувачи и др.).

Член 5

На делот на воздухопловното пристаниште што е определен за меѓународен воздушен сообраќај можат да се наоѓаат само патниците што заминуваат во странство, односно доаѓаат од странство и лицата што имаат одобрение од надлежниот орган за внатрешни работи

При пристигањето на делот на воздухопловното пристаниште што е определен за меѓународен воздушен сообраќај, односно при заминувањето од тој дел на воздухопловното пристаниште сите лица подлежат на мерките на царинскиот надзор како лица што ја минуваат царинската линија.

Член 6

По поставувањето на воздухопловот што доаѓа од странство на царинската платформа царинарницата врши преглед на екипажот и на воздухопловот.

За време на царинскиот преглед други лица не можат да се приближуваат кон воздухопловот без одобрение на царинарницата.

Член 7

Истопар на стоките од воздухопловот се врши во присуство на царинскиот работник, кој состојбата на стоките ја споредува со податоците од манифестот.

Ако утврди дека состојбата на стоките им одговара на податоците од манифестот, царинскиот работник тоа го потврдува на примерокот од манифестот, односно на изводот од манифестот што остапува кај капетанот на воздухопловот.

Ако утврди дека состојбата на стоките не им одговара на податоците од манифестот, царинскиот работник ќе постави сообразно со член 86 на Царинскиот закон, и за тоа ќе стави забелешка на манифестот, односно изводот од манифестот, а организацијата на здружен труд за аеродромски услуги ќе состави записник кој царинскиот работник го заверува.

Член 8

Ако возарот стоките ѝ ги предаде на царинарницата, должен е да поднесе пријава за увоз и провоз на стоки, а ако стоките ѝ ги предаде на организацијата на здружен труд, за аеродромски услуги, пријава за увоз и провоз на стоки поднесува организацијата на здружен труд за аеродромски услуги.

Член 9

Царинскиот преглед на воздухопловот што заминува во странство се врши по контролата што ја вршат работниците на другите органи (органи за внатрешни работи и др.).

По завршениот царински преглед, до полетувањето, кон воздухопловот може да се пристапи само по одобрение на царинарницата.

Член 10

Царинарницата што извршила царински преглед, во смисла на член 180 став 3, односно член 183 став 4 на Царинскиот закон, должна е за тоа да ја извести царинарницата на првото воздухопловно пристаниште на кое воздухопловот слетува.

Патниците во локалниот сообраќај од член 180 став 3, односно член 183 став 4 на Царинскиот закон и патниците од странство што не предаде багаж на превоз, се одвојуваат на воздухопловното пристаниште од патниците во меѓународниот сообраќај веднаш по излегувањето од воздухопловот.

Член 11

Багажот што во меѓународниот воздушен сообраќај не пристигнал со патниците (загубен багаж и сл.), возарот е должен да ѝ го пријави на царинарницата веднаш по слетувањето на воздухопловот со кој багажот пристигнал.

Багажот од став 1 на овој член се наоѓа под царински надзор до враќањето на патникот, враќањето во странство, односно до спроведувањето на царинската постапка пропишана со Царинскиот закон и со прописите донесени врз основа на Царинскиот закон.

Со рачниот багаж најден во воздухопловот сообразно се постапува како со багажот што не пристигнал со патниците.

Член 12

Багажот што не пристигнал со патниците се сместува во посебна просторија.

Отворањето на посебните простории од став 1 на овој член се врши сообразно со прописите за отворање на царинско сместувалиште.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, багажот што не пристигнал со патниците може да се смести и во просториите на „Службата за централна потрага“.

Член 13

Багажот што не пристигнал со патниците може во просториите од член 12 на овој правилник да лежи најдолго една година од денот на пристигањето.

По истекот на рокот од став 1 на овој член, багажот мора да се врати во странство или да ѝ се отстапи на царинарницата на слободно располагање.

Член 14

Податоците за багажот што не пристигнал со патниците се запишуваат во Контролниот на пат-

ничкиот багаж пристигнат одвоено од сопственикот, по Образецот 1 што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 15

Ако за време на лежењето треба да се прегледа багажот што не пристигнал со патниците прегледот го врши комисија од три члена, од кои еден член е претставник на царинарницата а два члена се претставници на возарот.

Комисијата својот наод го запишува во записникот, што го составува во четири примероци. Еден примерок од записникот задржува царинарницата а другите примероци му ги предава на возарот.

Член 16

Ако багажот ѝ се упатува на друга царинарница заради царинење и врачување на сопственикот, возарот ѝ поднесува на царинарницата посебен манифест за патничкиот багаж што пристигнал одвоено од сопствениците (член 56 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76), во три примероци.

Член 17

Царинарницата ги заверува сите три примероци од манифестот и еден примерок задржува а другите два примерока му ги предава на возарот.

Возарот е должен на приемната царинарница да ѝ го предаде багажот во определениот рок во исправна состојба и обата примерока од манифестот. Приемната царинарница го заверува третиот примерок од манифестот и му го враќа на возарот, кој ѝ го доставува на доставната царинарница како потврда за приемот на багажот.

Член 18

Ако сопственикот на багажот е патник што не може да присуствува на неговиот преглед и царинење, возарот ѝ поднесува на царинарницата писмена изјава од патникот („Извештај за нередовностите со личниот багаж — PIR“).

Член 19

Ако возарот бара багажот да се врати во странство, царинарницата спроведува мерки на царински надзор како и при редовното доставување на багажот на патниците што заминуваат во странство.

Член 20

Царинарницата го царини багажот што не пристигнал со патниците според прописите за постапката со стоките што патниците ги носат со себе.

Член 21

Царинската постапка со багажот што не пристигнал со патниците е итна.

Член 22

Овој правилник влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Бр. 01-01 Д-12918/1
27 јули 1976 година
Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа
за царини,
Димитар Алексиевски, с. р.

Образец 1

**КОНТРОЛНИК
НА ПАТНИЧКИОТ БАГАЖ ПРИСТИГНАТ ОДВОЕНО ОД СОПСТВЕНИКОТ**

Реден број	Датум на пристигањето	Сопственик на багажот	Опис на багажот	Од каде багажот доаѓа	Број на посебниот манифест	Број и датум на записникот	Број на придодатокот или налепницата	Раздолжување	Потпис на царинскиот работник што го преземал и издал багажот	Потпис на лицето што го преземало багажот	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАБЕЛЕШКА:

Во рубриката „Раздолжување“ треба да се запише: врачено на сопственикот, вратено во странство, презела царинарницата според записникот, упатено на друга царинарница според манифестот, број и слично. Во рубриката „Опис на багажот“ да се запише: кожен кофер, кожена чанта, спортска торба итн.

590.

Врз основа на член 11 став 2 и член 261 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ЗЕМАЊЕТО НА МОСТРИ И ЗА ЦАРИНСКИТЕ ОБЕЛЕЖЈА**

I. Општа одредба**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат условите и начинот на земањето на мостри на стоки како и видовите на царинските обележја и начинот на нивната употреба.

II. Услови и начин на земање мостри на стоки**Член 2**

Мостри на стоки се земаат ако, заради утврдување на видот и квалитетот на стоките, во постапката на царинењето треба да се изврши хемиско-технолошко или некое друго испитување на стоките.

Член 3

Мостри на стоки во постапката на царинењето се земаат по службена должност или на барање од подносителот на декларацијата.

Земање на мостри на стоки по службена должност во смисла на член 261, член 264 став 2 и член 265 став 2 од Царинскиот закон, царинарницата врши во присуство на подносителот на декларацијата. За земањето на мострите се составува записник во три примероци на Образецот I — Записник за земањето на мостри. Еден примерок од записникот задржува царинарницата, еден примерок му предава на подносителот на декларацијата, а еден примерок, заедно со мострати ѝ доставува на царинската лабораторија, односно на установата што треба да изврши испитување на стоките.

Образецот I — Записник за земањето на мостри е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Земањето на мостри на стоки на барање од подносителот на декларацијата, во смисла на член 253 од Царинскиот закон, се врши во присуство на царински работник.

Член 4

Од секој вид стоки се земаат, по правило, по три примероци мостри, во количините потребни за испитувањето.

Член 5

Ако има повеќе колети, цистерни, вагони или други преносни, односно превозни средства во кои се наоѓаат истоветни стоки чија идентичност се може да се утврди со обичен преглед, се земаат потребен број мостри од оние колети, цистерни, вагони или други преносни, односно превозни средства што ќе ги определи царинарницата.

Член 6

Потребната количина на стоки што, во смисла на чл 4 и 5 од овој правилник, се зема како мостра, по правило, изнесува, и тоа:

- | | |
|---|--------------------------------|
| а) за стоки во цврста состојба: | |
| 1) за отровни, корозивни и слични материи | 50 g |
| 2) за маст, восоци и други стоки | 100 g |
| б) за стоки во течна состојба: | |
| 1) за нафта и нафтени деривати | 1 литар |
| 2) за растителни масла | 250 ml |
| 3) за етерични масла, екстракти и концентрати на мириси, витамини и сл. | 25 ml |
| 4) за алкохол и алкохолни пијалоци | 1 литар |
| 5) за отровни, корозивни и слични материи | 50 ml |
| 6) за други стоки | 100 ml |
| в) за стоки во листови, плочи, фолии, ленти, прачки и сл.: | |
| 1) за хартија: | |
| — во ролни ширина до 15 cm | 50 cm, по должината на ролната |
| — во ролни ширина над 15 cm | 20 cm, по должината на ролната |
| — во листови | 2 табака |
| 2) за картои и лепенка | 30 cm X 30 cm |
| 3) за кожа, пластична фолија, лим и други стоки во табели | 20 cm X 30 cm |
| 4) метални ленти, прачки, профили и жица | 10 cm X 100 cm |
| г) за текстилни стоки: | |
| 1) за предиво и влакна | 50 до 150 g |
| 2) за монофиламенти | 10 m |
| 3) за метражни стоки | 10 cm, по целата должина |
| 4) за ткаенина за завеси | 20 cm, по целата должина |

Ако со испитувањето на мострите е доволна помала количина стоки од количините од став 1 на овој член, односно ако за испитувањето на стоките е неопходна поголема количина — ќе се земе онаа количина на стоки што е неопходна за испитувањето.

Член 7

Стоките земени како мостра се премеруваат и утврдената количина се означува на обвивката на мострата и се внесува во Записникот за земање моистри.

Секој примерок мостра на стоки се означува со реден број.

Ако се зема мостра на стоки во оригинално пакување, во Записникот за земање моистри се внесуваат и карактеристичните податоци назначени на тоа пакување.

Член 8

Секој примерок мостра на стоки мора да се запечати со печатен восок со втиснат царински жиг, или на него мора да се стави царинска пломба.

Член 9

На земените моистри царинарницата става налепница (Образец II)

Налепницата од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: името на подносителот на декларацијата; формата, знакот и бројот на колетите; бројот и датумот на пријавата за увоз и провоз на стоките; бројот на декларацијата; трговскиот назив на стоките и називот на царинарницата.

Образецот II е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 10

По извршеното испитување, мострите од вредност царинарницата ги враќа во колетите од кои се земени, ако не се потрошени или станале неупотребливи поради испитување.

Другите моистри, ако подносителот на декларацијата не сака да ги прими, царинарницата ги става во царинската збирка али ги уништува ако не се потребни за збирката.

Ако во врска со земените моистри се води управна постапка, односно управен спор, мострите мораат да се чуваат до завршувањето на постапката, односно на спорот.

Член 11

Ако мострите на стоки се земаат во смисла на член 258 од Царинскиот закон, на превозната, односно на преносната исправа царинарницата означува дека мострите се замени и која количина стоки е земена за мостра.

Во поглед на количината на мострите што се земаат во смисла на член 258 од Царинскиот закон, сообразно се применува член 6 на овој правилник.

Податоците за земените моистри царинарницата ги запишува во Контролникот на земените моистри (Образец III), што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 12

Садовите и материјалите што се потребни за земање моистри на стоки по службена должност ги обезбедува царинарницата.

III. Видови царински обележја и начин на нивната употреба

Член 13

Царинските обележја се средства со кои се обезбедуваат царинските стоки заради обезбедување на нивната идентичност од моментот на ставањето под царински надзор до завршотокот на царинската постапка.

Член 14

Обележувањето на стоките со царинските обележја се врши ако е тоа предвидено со Царинскиот закон или со други прописи донесени врз основа на Царинскиот закон, односно ако во царинската постапка треба да се обезбеди идентичност на стоките.

Член 15

Царински обележја се царинската пломба и отпечатоците на царинскиот жиг и на царинскиот печат.

Како царински обележја се сметаат и описот на стоките, списоците, фотографните, скиците или цртежите со опис на стоките, заверени од царинарницата, што се употребуваат ако на царинските стоки не можат да се стават царинските обележја од став 1 на овој член.

Член 16

Царинската пломба е нарочно приспособено плоското парче од олово, во тркалезен облик, со

шуплина во пречникот што од едната страна се забива со еден отвор а од другата страна со два отвора. Низ пломбата се провлекува железна жица, канал и сл.

При обележувањето на стоките, пломбата се жигосува (пресува) со царински клешти, на кои на едната страна е врезан грбот на СФРЈ, а на другата страна — бројот на клештите и називот на царинарницата.

Секој царински клешти мораат да имаат посебен број.

Царинската пломба може да биде изработена и од друг соодветен метал.

Член 17

Царинскиот жиг е жиг за восок и сув жиг.

Жигот за восок е од месинг, во тркалезен облик, со пречник од 35 mm.

Сувиот жиг е од челик, во тркалезен облик, со пречник од 35 mm.

На царинскиот жиг е запишан називот на царинарницата во концентрични кругови околу грбот на СФРЈ, на јазиците на народите на Југославија.

Член 18

Царинскиот печат е од гума, во тркалезен облик, со пречник од 50 mm, односно 35 mm, и на него е запишан називот на царинарницата во концентрични кругови околу грбот на СФРЈ, на јазиците на народите на Југославија.

Член 19

Царинската пломба, царинскиот жиг и царинскиот печат се ставаат, односно се втиснуваат на најпогодно место на стоките, на обвивката на стоки-

те, на превозното средство, на просторијата или просторот, а констатација за тоа се висува во соодветната исправа (пријава за увоз и провоз на стоки, превозна исправа, записник и др.).

При ставањето на царинските обележја посебно ќе се внимава стоките да не се оштетат или стокот неупотребливи за целите за кои се увезуваат.

Член 20

Царинските обележја, царинските клешти и другите материјали потребни за обележување на стоките, ги обезбедува Сојузната управа за царини.

IV. Завршни одредби

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за земањето на мостри и за царинските обележја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/75).

Член 22

Овој правилник влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Бр. 01-01 Д-12914/1
27 јули 1976 година

Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа
за царини,
Димитар Алексиевски, с. р.

Образец I

Царинарница _____
Број _____
Датум _____

ЗАПИСНИК ЗА ЗЕМАЊЕТО НА МОСТРИ

1. Царински обврзник _____
2. Подносител на декларацијата _____
3. Корисник на стоките _____
4. Број и датум на увозната-извозната царинска декларација _____
5. Трговски назив на стоките _____
6. Пријавен тарифен став според Царинската тарифа _____
- (наименување, тарифен број и стапка)
7. Наименување и режим од Списокот на стоките _____
8. Количина на стоките _____
9. Вредност на стоките _____
10. Мостри земени од _____ ознаки _____
11. Ознаки на мострата _____
12. Царински обележја _____
13. Количина по мостра _____
14. Забелешка _____
15. Прилози _____

Овој записник е составен на _____ во три примероци.

Присуствувал при земањето на
мостри и примил примерок од за-
писникот, _____

(М.П.)

Царински работник, _____

Образец II

Царинарница _____

Број и датум на царинската декларација _____

Број и датум на пријавата за увоз и провоз на стоки _____

Царински обврзник-подносител на декларацијата _____

Трговски назив на стоките _____

Местрата земена од _____

Ознаки _____

(M.P.)

Образец III

КОНТРОЛНИК НА ЗЕМЕНИТЕ МОСТРИ

[illegible]

591.

Врз основа на член 43 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), директорот на Сојузната управа за царини издава

НАРЕЛБА

ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИСТРОМЕ- НОСТА НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ

1. За употребуваните увезени стоки истрошеноста ја утврдува царинарницата според одредбите на оваа наредба.

2. Истропеноста на употребуваните увезени стоки се изразува во процентот на истропеноста, што се определува според времето на користењето на увезените стоки.

3. Процентот на истрошеноста на увезените стоки чија поединечна вредност не преминува 10.000 динари, сметајќи според нормалната цена на нови стоки од ист вид, го утврдува царинскиот работник.

Ако поединечната вредност на стоките го преминува износот од 10.000 динари, или ако царинскиот работник не може сам да го утврди процентот на истрошеноста на стоките од став 1 на оваа точка, процентот на истрошеноста го утврдува комисија.

4. Комисијата се состои од три члена, што ги именува царинарницата од редот на царинските работници. Еден член на комисијата царинарницата може, по потреба, да определи од редот на стручњаци што не се работници на царинарницата.

5. Ако нормалната цена на одделен вид стоки преминува 20.000 динари, наодот за нејзината истрошеност комисијата го внесува во записникот.

Записникот се составува во три примероци и во него се внесуваат податоци за видот, количината и квалитетот на стоките, за нормалната цена на нови стоки од ист вид, со назначување врз основа на кои докази или податоци таа цена е утврдена (каталози, проспекти, ценовници, фактури, листи на царински основици и др.); за процентот на истрошеноста, со краток опис на истрошеноста, и за утврдената вредност намалена за процентот на истрошеноста.

Доказите врз основа на кои е утврдена нормалната цена на нови стоки од ист вид, се прилагаат кон декларацијата.

Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата. Еден примерок од записникот се прилага кон декларацијата, заедно со исправите врз основа на кои е утврдена царинската основица, а вториот му се предава на царинскиот обврзник.

6. Процентот на истрошеноста на стоките утврден во смисла на точка 3 од оваа наредба, нормалната цена на нови стоки од ист вид, процентот на истрошеноста на стоките и утврдената царинска основица се внесуваат во царинската декларација.

7. Царинската основица за употребените стоки се утврдува така што од утврдената нормална цена на нови стоки од ист вид (член 34 на Царинскиот закон) се одбие износот што му одговара на процентот на истрошеноста.

8. Царинската основица за употребените увезени машини, апарати и уреди за кои во постапката на царинењето може да се утврди времето на користењето, се утврдува така што нормалната цена на нови стоки од ист вид се намалува за 20% за секоја година користење.

Ако во постапката на царинењето подносителот на декларацијата, односно царинскиот работник најде дека процентот на истрошеноста од 20% годишно не му одговара на фактичниот процент на истрошеноста на стоките, ќе постапи според точка 7 на оваа наредба.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за начинот за утврдување на процентот на истрошеноста на стоките што се увезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/73).

10. Оваа наредба влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Бр. 01-01 Д-12915/1
27 јули 1976 година
Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа
за царини,
Димитар Алексиевски, с. р.

592.

Врз основа на член 206 став 4 и член 251 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за царини издава

НАРЕДБА

ЗА ТАРИФАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗЛЕГУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ РАБОТНИК ЗАРАДИ СМЕСТУВАЊЕ НА СТОКИ ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР И ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ НАДВОР ОД МЕСТОТО, ОДНОСНО ПРОСТОРИИТЕ ИЛИ ПРОСТОРИТЕ ВО КОИ ЦАРИНАРНИЦАТА РЕДОВНО ВРШИ ЦАРИНСКИ НАДЗОР И ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ

1. Ако царинарницата, во смисла на член 206 на Царинскиот закон, одобри сместување на стоки

под царински надзор во царинско сместувалиште, консигнационно складниште или други простории и простори надвор од местото во кое е седиштето на царинарницата, односно на најзината организациона единица, подносителот на барањето за сместување на стоките е должен на име трошоци за излегување на царинскиот работник заради сместување на стоките под царински надзор да го плати износот пропишан со оваа наредба.

Износот пропишан со оваа наредба се плаќа и ако царинарницата, во смисла на член 251 став 1 на Царинскиот закон, одобри царинењето на стоките што се увезуваат, односно извезуваат да се изврши надвор од местото, односно просторијата или просторот во кој царинарницата редовно врши царинење на стоки.

2. Трошоците од точка 1 на оваа наредба ги плаќа подносителот на барањето само за излегувањето на царинскиот работник, односно за царинењето на стоките надвор од редовното работно време или во продолжено работно време. Во овие случаи подносителот на барањето го плаќа износот од 100 динари, за секој час на прекувремена работа, односно работа во продолжено работно време.

Секој започнат час на работа на царинскиот работник се смета како цел час.

3. Подносителот на барањето е должен да плати и дневници и трошоци за превоз на царинскиот работник ако за тоа се исполнети условите од посебните прописи за надоместите на патните и селидбените трошоци, без оглед дали царинскиот работник излегува, односно царинењето се врши во редовното работно време или надвор од редовното работно време, односно во продолжено работно време.

4. Пред излегувањето на царинскиот работник заради сместување на стоки под царински надзор, односно царинење на стоки, подносителот на барањето е должен да уплати на депозитната сметка на царинарницата соодветен износ на име аконтација на трошоците.

5. Конечниот износ на трошоците пресметан според оваа наредба се уплатува на евиденционата сметка.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за одредување на Тарифата на трошоците за царинење на стоки надвор од местото односно во просториите или просторите во кои царинарницата редовно врши царинење на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/73).

7. Оваа наредба влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Бр. 01-01 Д-12919/1
27 јули 1976 година
Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа
за царини,
Димитар Алексиевски, с. р.

593.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ, МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ, СТРУЈОМЕРИ И УКЛОПНИ ЧАСОВНИЦИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 15 јуни 1976 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за оптички инструменти, мерни инструменти, струјомери и уклопни часовници и нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 14%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2198 од 30 јули 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Искра“ — Крањ.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

594.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАШИНИ И УРЕДИ ЗА ОБРАБОТКА НА КОЖА И ЗА ИЗРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА ОБУВКИ И ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ МАШИНИ И УРЕДИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 22 април 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за машини и уреди за обработка на кожа и за изработка и обработка на обувки и за резервни делови за тие машини и уреди, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1583 од 30 јули 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Предузеќе „ИКОС“ — Индустрија ковинске опреме ин стројев — Крањ.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на Сојузниот извршен совет се назначува д-р Никола Георгиевски, досегашен советник на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 585/76
22 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
586. Правилник за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка — — — — —	977
587. Правилник за царинскиот надзор и за постапката за царинење на стоките сместени под царински надзор — — — — —	1099
588. Правилник за посебната царинска постапка со стоките што патниците ги носат со себе и за царинскиот надзор над друмските моторни возила со странска регистрација — — — — —	1109
589. Правилник на царинскиот надзор на делот на ваздухопловното пристаниште определен за меѓународен сообраќај — — — — —	1113
590. Правилник за земањето на мостри и за царинските обележја — — — — —	1115
591. Наредба за начинот за утврдување на исторженоста на стоките што се увезуваат — — — — —	1118
592. Наредба за Тарифата на трошоците за излегување на царинскиот работник заради сместување на стоки под царински надзор и царинење на стоки надвор од местото, односно просторите или просторите во кои царинарницата редовно врши царински надзор и царинење на стоки — — — — —	1119
593. Спогодба за промена на затечените цени за оптички инструменти, мерни инструменти, струјомери и уклопни часовници и нивни резервни делови — — — — —	1120
594. Спогодба за промена на затечените цени за машини и уреди за обработка на кожа и за изработка и обработка на обувки и за резервни делови за тие машини и уреди — — — — —	1120
Назначувања и разрешувања — — — — —	1120

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ Белград, Јована Ристиќа 1 Пошт. факс 226

— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ Улица Јована Ристиќа бр. 1 —

Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17